

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  
„КРСТЕ МИСИРКОВ“

e-ISSN 2671-3780  
p-ISSN 0350-8102

**МАКЕДОНИСТИКА**  
**18 – 1**

Скопје, 2019

---

## МАКЕДОНИСТИКА

Списанието излегува повремено.

Од издавачот: проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, директорка на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Редакција: Снежана Веновска-Антевска (главен уредник), Веселинка Лаброска, Мери Џубалевска

Лектура: Снежана Веновска-Антевска, Веселинка Лаброска, Мери Џубалевска

Компјутерска подготвока: Александар Штерјев

Печатница: Винсент Графика

Тираж: 100

Списанието е поддржано од ДИТЕЦ ДОО Скопје

Изворен научен труд  
811.163.3'282.2:639.11/.16  
811.163.3'282.2'595.7

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“  
МАКЕДОНИСТИКА 18 – 1/2019

ВЛАТКО СИМЈАНОВСКИ

**НАЗИВИТЕ НА ДИВИ ЖИВОТНИ,  
ЛАЗАЧИ И ИНСЕКТИ ВО  
МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ**

Трудот е применен на 21.5.2019 г.

Р е ц е н з е н т и: проф. д-р Мери Џубалевска,  
проф. д-р Веселинка Лаброска

## НАЗИВИТЕ НА ДИВИ ЖИВОТНИ, ЛАЗАЧИ И ИНСЕКТИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ

### ВОВЕД

Поврзаноста на човекот и неговото битие со сите други облици на жив свет наасекаде околу него, е дел од непречената врска на нормалното и култивирано функционирање на природата и природните појави, во рамките на законите на природата. Човекот како *homo sapiens*, ја развива својата свест за неговата улога во функционирањето на живиот свет на земјата, а во рамките на тоа, и осознавањето на растителниот и на животинскиот свет. Со помош на тој растителен и животински свет човекот уште од времето на примитивната заедница успевал да опстои и да се прехрани, а притоа, со нивна помош, успевал и да изнаоѓа полесни начини и можности за свое функционирање и за извршување на секојдневните обврски. Свеста на човекот за доброто од животинскиот свет се поистоветува со свеста и за опасноста од него. Во минатото, човекот за своите потреби успеал да ги припитоми животните со кои ги извршувал непречно секојдневните обврски, како работни така и прехранбени. Но, стихијното функционирање на природата и огромната географска разновидност на Земјата, а во рамките на тоа и соодносот на флората и фауната во одделни региони, оневозможиле човекот да воспостави врска со сите видови животни, посебно не со оние од кои тој не би имал своја полза и со кои не би можел да управува за реализацирање на своите активности. Во тој поглед животинскиот свет што не е во директна врска со човекот и неговите директни потреби, а истовремено и не успева да се прилагоди и на некој начин да дејствува во негова корист, автоматски претставува и непознат сегмент, кој претставува карактеристична целина самиот за себе. Претпазливоста на човекот од животните кои не се дел од неговиот секојдневен живот и со кои не е во директен контакт, отсекогаш била продуктивна во негова полза, поради фактот што и самиот човек во очите на животните е непозната целина и со неговото дејствување може да претставува директна закана по нивниот живот. Втора важна особеност за дивиот животински свет е карактеристичниот начин на живот во карактеристична област. Некои од нив се карактеристични за одредени континенти, места каде само таму можат да преживеат и да се репродуцираат.

Основниот мотив за пријавување на оваа тема како магистерски труд е фактот дека називите на дивите животни, лазачите и инсектите како дел од лексичкото богатство на македонскиот дијалектен јазик не се досега обработени. Материјалот што го обработивме во овој труд е всушност дел од

картотеката на Одделението за дијалектологија при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, односно претставува четиринаесетта глава од *Прашалникот за собирање материјал за македонскиот дијалектичен атлас* на Божидар Видоески (Видоески 2000a). Материјалот е внесен во компјутер според програмата во Ексел со која се работи на Одделението, што значи дека паралелно со изработката на темата, дигитализиран е материјалот од уште една глава од лексичкиот дел од *Прашалникот*, кој е користен и како главна основа и патоказ во реализирањето на овој труд. Од јазичен аспект особено е значајно да имаме точни информации за постоечките диви животни на нашата територија како и за начинот на нивно именување одделно во сите говори. Определувајќи се за работа на магистерската тема со наслов *Називите на диви животни, лазачи и инсекти во македонскиите дијалекти*, се пристапува кон анализа и обработка на називите на дивите животни, лазачите и инсектите од аспект на нивната етимологија, со осврт на сродните називи во другите словенски јазици. Со лингвистичката обработка на називите, опфатени се општите податоци за одделно животно, заедно со латинскиот назив како најпрецизен показател за припадноста на животното кон одделна класа (род и вид) животни. Потоа претставени се одделните називи што се сретнуваат во македонските дијалекти со нивните лексички, но и фонетски и зборообразувачки разновидности (таму каде што материјалот го нуди тоа). Со деталната обработка на називите на дивите животни, лазачите и инсектите што постојат во македонските дијалекти и се разбира, со давање на стандардниот назив за секое животно одделно, многу ќе се придонесе за избегнување на проблемите кои се јавуваат при изработката на речниците. Во магистерскиот труд се ставени и фотографии за секое животно, така што во иднина овој труд ќе биде неопходен прирачник при собирањето на материјал на терен, затоа што не секогаш само со јазичен опис може да им се објасни на информаторите каков назив се бара од нив како одговор на прашањата од *Прашалникот* кои се однесуваат токму на оваа XIV глава. Со оглед на фактот што македонскиот е во непосреден контакт со соседните јазици (српскиот, бугарскиот, грчкиот и албанскиот) во граничните зони со нив се среќаваат особености од соседните јазици, односно особености од соседните дијалекти на соодветните јазици. Но покрај ова, во таквите дијалектни области, се среќаваат и многубројни црти коишто настанале како резултат на меѓудијалектните, односно како резултат на меѓујазичните контакти (Дрвошанов 2005: 8). Како што истакнува акад. Видоески, најголема дијалектна диференцијација има на јужната и на западната периферија на македонскиот јазик каде што како соседни јазици се грчкиот, албанскиот и влашкиот на ист простор. На пограничјето со српскиот јазик, бидејќи навлегле бројни дијалектни црти подлабоко во македонскиот јазичен ареал, се формирал еден појас на типично преодни говори. Преодот пак, меѓу македонскиот и бугарскиот јазик е поблаг во однос на северната граница. Во голема мера врз дијалектното расчленување на македонскиот јазик придонеле балканските несловенски јазици, а во помала мера и српскиот. Најголема

дијалектна диференцијација сретнуваме таму каде што има мешано население – македонско и немакедонско, во западна и во јужна Македонија каде што има најголем степен на интерференција, бидејќи населението во тие краишта е двојазично, негде и тријазично (Видоски 2000в: 39). Овие констатации на академик Видоски ќе ги потврдиме и преку називите на некои од животните каде што паралелно се употребуваат словенскиот назив, но и позајмениот назив од соседните несловенски јазици. При изработката на овој труд како основен патоказ ќе бидат користени трудовите кои обработуваат дијалектни називи од различни области, а тука пред сè мислиме на *Анатомската лексика за човекот во македонскиот говор* од Васил Дрвошанов, *Дијалектичка лексика од областа на раселените свеќи* од Маријана Киш, *Називите на посаките во македонскиот дијалекти* од Светлана Давкова-Ѓорѓиева, *Именување на роднините односи во македонскиот дијалекти од словенски и балканистички аспекти* од Еленка Стоевска-Денчова, потоа трудовите кои анализираат називи од одделни семантички полиња на современ план: *Лексичко-семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик* од Фани Стефановска-Ристеска, *Лексичко-семантичка група на зборови со значење овошје во македонскиот јазик* од Елизабета Бандиловска-Ралповска (види: користена литература), како и *Толковниот речник на македонскиот јазик*, том I, II, III, IV, V и VI (ИМЈ, Скопје) и книгите кои ја одразуваат дијалектната диференцијација на македонските говори, а тука пред сè мислиме на *Дијалектичка лексика на македонскиот јазик*, том 1, том 2, том 3 како и *Географската терминологија во дијалектичка лексика на македонскиот јазик* од акад. Божидар Видоски и сите други негови прилози и статии што имаат допирни точки со одделен проблем зафатен во овој труд. Потврда за голем дел од обработените лексеми на дијалектно рамните најдовме и во монографиите што обработуваат лексика од спомениците од црковнословенскиот период со македонска редакција како што се: *Лексиката на Станиславовиот пролог* од Катица Трајкова, *Лексиката на комениарот кон Погодиновиот исалијир* од Мери Џубалевска и Лилјана Макаријоска, *Лексиката на майсторијата култура во македонскиот црковнословенски текстови* од Лилјана Макаријоска и др. книги (види: користена литература) во кои се регистрирани дел од називите на дивите животни и инсекти што ги обработуваме во овој труд: **животно, влъкъ, жаба, еленъ, змија / змија, мèдвèдъ, мòчха, осълъ, пчела, скорпия, сръма, үръвъ** и други лексеми, во коишто можеме да ги препознаеме нашите словенски називи, од кои поголемиот дел се карактеристични за стандардниот македонски јазик.

Во последниот дел *Заклучок* се сумирани резултатите од направената анализа како и согледувањата поврзани со различните лексички, фонетски и зборообразувачки особености во именувањето на називите во различните македонски дијалекти. На крајот од трудот е содржан списокот на *Корисената литература* и списокот на *Испражени и обработени пункти*. Картите што ги изработивме за дел од овие називи не ги објавуваме

во оваа книга, зашто тие ќе бидат објавени во еден од лексичките томови на *Македонскиот дијалектичен атлас*.

### Волк

Именувањето *волк* потекнува од прасловенскиот назив \*vъlkъ, стсл. vъlkъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. vъlk, буг. въlk, рус. vólk, укр. vóvk, брус. vóyk (Bezlaj 2005: 342). Називот *волк* (лат. *canis lupus*), означува 'диво животно што јаде овци и друга ситна стока' (Видоески 2000: 143). Како дел од општите карактеристики на ова диво животно и неговиот начин на функционирање, можеме да нагласиме дека нормалниот социјален живот на волците се одвива во чопор. Тој воедно е најголемиот претставник од семејството кучиња кој живее во дивина, неговата основна исхрана се големите тревопасни животни. Освен во Европа, тој живее во Азија и во Северна Америка и пораснува до 45 центиметри. Лови во глутници и ги напаѓа дивите животни до големина на елен и лос (Стањек 1971: 488).



сл. бр. 1 Типичен изглед на волк (*canis lupus*) во зимски услови

На македонската дијалектна територија, единствен назив за ова животно е лексемата *волк*, со следниве фонетски разновидности: *вайлк* (Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Г. Косоврасти, Гари, Ржаново, Струга, Трпејца, Смилево, Д. Дивјаци, Прострање, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Г. Белица, Зелениково, Катланово, Карабуниште, Конско, Стојаково, Фурка, Николич, Савек/Кула, Мутулово, Амбар Ќој, Илициево, Гуменце, Луковец, Чеган, Попадија, Тремно, Липинци, Емборе, Зеленич, Д. Котари, Хрупишта, Марковени, Добролишта, Крчишта, В’мбел, Габреш, Руља,

Ошчима, Л'к, Шулин, Граждено, Лешок, Теарце, Пирава, Дојран, Крецово, Градобор, Баровица, С'ботско, В'дришта, Ранци, Горенци, Делчово), *вок* (Нивици), *волк* (Цепиште, Клење, Стеблево, Луково, Вевчани), *вълк* (Вранештица, Тиолишта), *вълк'* (Тајмишта), *вълк* (Кнежино), *в'яук* (Г. Пожарско), *валк* (Бобошчица, Слимница), *вълк* (Галичник, Ефловец), *вайук* (Дихово, Сараќиново), *вълк* (Извор, Богомила), *вак* (Драгош, Буково, Живојно, Лугунци, Башино Село, Црквино, Никодин, Тројаци, Подлес, Градско, Праведник, Витолиште, Старавина, Рожден, Конопиште, Барово, Марена, Клисуре, Миравци, Муртино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивичино, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедине, Радовиш, Љуботен, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Белица, Поп'лжани, Буф), *в'як* (Ваташа, Банско, Киселица), *вълк//волк* (Н. Брезница), *вълк'* (Старчиште), *влак* (Костурино, Негован, Сухо, Висока), *вълк* (Мокрени), *во:к* (Љубојно, Арвати), *војук* (Оровник, Којнско, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Гавато, Крушје, Драчево, Струпино, Џарев Двор, Тушин, Џрнешево, Тресино), *во:лк* (Дуње), *вок* (Паралово), *волк* (Жерновица, Ростуше, Баниште, Горенци, Голем Папрадник, Модрич, Боровец, Глобочица, Радожда, Волино, Рамне, Пештани, Љубаништа, Кукуречани, Скочивир, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Звечан, Здуње, Ракотинци, Држилово, Стровија, Слепче (Прил.), Прилепец, Езерец, Гломбочани, Леска, Ботун, Пустеџ), *вол'к* (Речица), *волк* (Гребиште), *вук* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Габер, Луке, Огут, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Стракин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Младо Нагоричане, Клечовце, Думановце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Џрешево, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница, Нерези, Никоман, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Долни Балван).

Од дадениот преглед, можеме да заклучиме дека називот *вълк* се јавува како најфрендентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во Н. Брезница (151), има употреба на основниот назив *волк*, паралелно со неговата фонетска разновидност: *вълк//волк*.

### Волчица

Називот *волчица* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1973: 635). Во дел од словенските јазици се забележани следниве називи: срхр. *vùćica*, рус. *volčica*, укр. *vovčičja*, брусл. *vaičica*, чеш. *vlčice* (Bezlaj 2005: 339). Називот *волчица* (лат. *canis lupa*), ја означува 'женката од волкот'. Бидејќи самото функционирање на ова диво животно

се одвива во чопор, чопорот кај волците најчесто се состои од родителски пар и нивните потомци, па оттука станува збор за животински вид што функционира како фамилија. Со достигнувањето на половата зрелост, младите волци ја напуштаат територијата на своите родители и со самото тоа тргнуваат во потрага по сопствена територија.



сл. бр. 2 Женката од волкот (*canis lupus*)

На македонската дијалектна територија, називот за женката од волкот, главно, се карактеризира со одредени фонетски разновидности: *в'лчица* (Тиолишта), *в'л'чица* (Тајмишта), *в'алчица* (Ростуше), *валчица//вайлчица* (Жерноница), *вачица//вак* (Лаки), *женцико вайлк* (Липинци), *ж'енцико вайлк* (Емборе), *в'эчица* (Нивици), *вэлчица* (Цепиште, Клење, Луково), *в'элчица* (Стеблево, Вевчани), *ваўч'ица* (Г. Пожарско), *валч'ица* (Бобошчица, Слимница), *вэчица* (Галичник, Ефловец), *вачица* (Драгош, Буково, Башино Село, Црвино, Градско, Праведник, Витолиште, Буф), *в'ачица* (Каменица), *вачица* (Живојно, Лугунци, Никодин, Тројаци, Подлес, Старајина, Рожден, Конопиште, Барово, Ваташа, Марена, Клисуре, Миравци, Муртино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивичино, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиш, Љуботен, Виница, Костин Дол, Саса, Калиманци, Блатец, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Белица, Поп'лжани), *вайчица* (Дихово), *вайч'ица* (Сараќиново), *вайч'ицă* (Тресино), *в'лчица* (Извор, Богомила), *валчица* (Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Г. Косоврасти, Гари, Ржаново, Струга, Трпејца, Смилево, Д. Дивјаци, Прострање, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Г. Белица, Зелениково, Држилово, Катланово, Карабуниште, Ошчима, Л'к, Шулин, Граждено), *в'лчица* (Лешок, Теарце), *в'лчица* (Конско, Стојаково, Фурка, Пирава, Николич, Дојран, Мутулово, Крецове, Амбар Кој, Градобор, Гуменце, С'ботско, Луковец, Чеган, Попадија, Ранци, Зеленич, Д. Котари, Горенци, Хрупишта, Марковени, Добролишта, Крчишта, В'мбел), *в'лчица//в'олчица* (Н. Брезница), *вайлк* (и

за ж.р.) (Тремно), *вăлк*//*волчица* (Савек/Кула), *влăч'ица* (Костурино), *влăк* (Негован), *в'о:чица* (Арвати), *в'очица* (Љубојно), *воўчица* (Оровник, Којнско, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Ѓавато, Драчево), *в'оўчица* (Царев Двор, Крушје), *воўч'ица* (Тушин, Црнешево, Струпино), *волчица* (Баниште, Горенци, Голем Папрадник, Модрич, Боровец, Радожда, Ботун, Рамне, Пештани, Кукуречани, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Звечан, Здуње, Стровија, Слепче (Прил.), Прилепец, Дуње, Гломбочани, Леска), *в'олчица* (Волино, Ракотинци, Пустец), *волч'ица* (Скочивир, Езерец), *волчица//вăлчица* (Љубаништа), *вол'чица* (Речица), *волч'ица* (П'теле), *вучица* (Црешево, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница), *в'учица* (Ранковци, Кратово/Шлегово, Клечовце, Бучинци/Бујковци, Белимбегово, Нерези), *вуч'ица* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Габер, Луке, Огут, Псача, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Младо Нагоричане, Думановце, Романовце, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Никоман, Долни Балван, Штип, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче). Во штипското село Љуботен (227) според истражувањата на Биљана Маленко има паралелни форми за женското од волкот: *вуч'ица* и *вăч'ица* (Маленко 2012: 209).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека освен фонетската разновидност на основниот назив *волчица*, во два пункта од егејскиот дел на Македонија имаме и синтагматски назив за ова животно, интересен и по фактот дека нема конгруенција по род меѓу придавката и именката, особеност што е карактеристична за дел од егејските говори: *женцко вăлк* (Липинци 348а), *ж'енцко вăлк* (Емборе 349) (сп. Дрвошанов 1993). Во дел од дијалектите немаме регистрирано назив за женското од волкот, бидејќи, веројатно е во употреба називот *волк* како општ назив. Пр. *вăлк* (и за ж.р.) (Тремно 348), *влăк* (Негован 307).

### Мечка

Лексемата со која се именува *мечка/ица* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1972: 398). Во одделни словенски јазици немаме посебен назив за женското од мечката, па така и за м. и за ж. род имаме исти називи: стсл. medvědъ, срхр. тèдвед, буг. медведъ, меćка, рус. медвéдъ, (Bezlaj 1982: 175). Називот *мечка* (лат. ursa), означува диво животно кое се одликува со големо тело, моќни екстремитети и густо крзно. Одделни видови варираат во однос на местото на живеење, исхраната и големината. Постојат повеќе типови на мечки како што се: кафеава мечка, бела мечка, азиска црна мечка и сл. Бројот на мечките интензивно се намалува, поради уништувањето на

нивните живеалишта и ловот кој претежно е поради нивното густо крзно. Се одликува со тромавост на движењата (TPMJ 2006: 127).



сл. бр. 3 Тип на кафеава мечка (*ursa*)

На македонската дијалектна територија, називот *мечка*, се јавува како единствен назив: *м'ечка* (Тушин), *мечка* (Габер, Луке, Огут, Младо Нагоричане, Думановце, Црешево, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Цепиште, Клење, Стеблево, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Гавато, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Лугунци, Карабуниште, Црквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Витолиште, Барово, Марена, Радовиш, Попадија, Тремно, П'теле, Буф, Тиолишта, Добролишта, Езерец, Ошчима, Гломбочани, Леска, Пустеец, Шулин, Граждено, Бобошчица, Слимница), *м'ечка* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Лешок, Теарце, Вевчани, Волино, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Башино Село, Рожден, Конопиште, Ваташа, Клисурা, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Николич, Дојран, Костурино, Муртино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивичино, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник,

Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Белица, Савек/Кула, Сухо, Висока, Негован, Мутулово, Крецово, Амбар Ќој, Градобор, Гуменце, С'ботско, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Тресино, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, Ранци, Липинци, Емборе, Зеленич, Попѓлжани, Д. Котари, Горенци, Хрупишта, Марковени, Крчишта, Л'к, Нивици), *мечка* (м. и ж.) (Катланово), *мечка* (м.) (Старавина).

Од дадениов преглед, можеме да заклучиме дека називот *мечка*, се јавува како единствен назив во македонската јазична територија. За називот *мечка* во неколку пунктови имаме позитивна информација дека се јавува како форма и за машки и за женски род, пр. *мечка* (м. и ж.) (Катланово 159), *мечка* (м.) (Старавина 190).

### Мечок

Називот *мечок* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1972: 398). Во одделни словенски јазици имаме исти називи и за м. и за ж. род: стсл. medvědъ, срхр. mèdved, буг. medvéd, рус. медвéдъ, (Bezlaj 1982: 175). Како што се забележува од формите во другите словенски јазици, во некои од нив како основен назив за ова животно се јавува форма од машки род (стсл., ср., хр., буг., рус.), а во некои (буг., мак.) основниот назив е во женски род. Називот *мечок* (лат. ursus), во македонскиот јазик е специјализиран и го означува само 'машкото од мечката'.



сл. бр. 4. Тип на бел, поларен мечок (*ursus*) на Северниот Пол

На македонската дијалектна територија, називот за машкото од мечката, се карактеризира со одредени зборообразувачки карактеристики на формите како и со појавата на лексеми во сите три рода. Во продолжение ќе ги дадеме сите разновидности што ги регистриравме во материјалот: *мечок//м'ашка м'ечка* (Ранци), *мечок//мечор* (Шопско Рударе, Вратница, Волино, Љубојно, Царев Двор, Крушје), *мечок//мечор, мечка* (Стеблево), *мечор* (Подареш, Бобошчица), *м'ашка м'ечка* (Лескоец), *мечка* (Прострање, Вранештица, Слимница, Блатец), *м'ашка мечка* (Клење), *м'ашка м'ечка* (Нивици), *машка мечка* (Драчево, Праведник), *мечак*

(Кучково, Зелениково, Слепче (Прил.), Ранковци, Павлешенци), *мече* (Ржаново, Граждено, Гуменце), *меч'е//меч'ок* (Белица), *м'ечăк* (Страцин), *мечăк* (Младо Нагоричане), *меч'ак* (Орашац), *м'ечăr* (Тресино), *мечица* (Којнско), *мечк"* (Црешево), *мечка* (Луке, Думановце, Бардовци, Пожаране, Маврово, Ростуште, Баниште, Горенци, Гари, Модрич, Луково, Боровец, Струга, Радожда, Рамне, Стенье, Претор, Ресен, Ѓавато, Дихово, Буково, Живојно, Скочивир, Паралово, Крушовјани, Д. Дивјаци, Кнежино, Букојчани, Туин, Л'к, Печково, Светорача, Држилово, Добролишта, Здуње, Башино Село, Голем Папрадник, Кукуречани, Тополчани, Градско, Богомила, Катланово, Лугунци, Карабуниште, Црквино, Извор, Стровија, Никодин, Старавина, Конопиште, Дојран, Вељуса, Радовиш, Чеган, П'теле, Хрупишта, Крчишта), *м'ечка* (Жегњане, Вевчани, Клисуре, Конско, Стојаково, Фурка, Николич, Габрово, Нивичино, Дедино, Љуботен, Никоман, Лаки, Киселица, Савек/Кула, Негован, Мутулово, Крецове, Амбар Кoj, Градобор, Сараќиново, Марковени, Пустец, Тремно), *мечка (мёшка)* (Цепиште), *м'ечка м'ашка* (Рожден), *мечка м'ашка*, *мечка (Љубаништа, Гломбочани)*, *мечка, м'ечка, меч'ок* (Дукатино), *мечок* (Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Тумчевиште, Звечан, Челопек, Г. Белица, Подлес, Барово, Марена, Шулин, Кратово/Шлегово, Бучинци/Бујковци, Лешок, Теарце, Ваташа), *меч'ок* (Градец/Дурачка Река, Огут, Псача, Кнежево, Долни Стубол, Четирце, Муртино, Ново Село, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Калиманци, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Банско, С'ботско, Струпино), *мечок, мечка (Милетино), мечок'* (Габер), *мечор* (Галичник, Драгош), *меч'ор* (Смоларе), *мечор//мече* (Глобочица), *мечорок* (Ботун, Оровник), *мечорок//мечок* (Душегубица/Попоец), *меч'ок* (Раздол), *м'еч'ок* (Г. Пожарско), *м'ашка м'ечка* (Емборе), *м'ашка мечка* (Пештани, Тиолишта), *м'ашка м'ечка* (Липинци, Руља), *мёшко мече* (Тајмишта).

Резултатите добиени од внесувањето на формите за називот на 'машка мечка' се различни од оние во претходното прашање за мечка. Овде можеме да констатираме една разноликост на формите од различни аспекти: од зборообразувачки аспект (суфиксот -ок/-ор), од морфолошки аспект (граматичкиот род: се јавуваат лексеми од сите три рода) и од структурен аспект (единечни лексеми или синтагми). Во следниве пунктови немаме регистрирано назив за машкото од мечката: Романовце, Немањинци, Белимбегово, Нерези, Миравци, Робово, Конче, Луковец, Жидилово, Клечовце, Кнежје, Превод, Дивле, Речица, Смилево, Путурос, Лешница, Н. Брезница, Ракотинци, Тројаци, Дуње, Д. Котари, Горенци, Ошчима, Леска, Волковија, Куново, Жерноница, Трпејца, Буф, Пирача, Г. Косоврасти, Арвати, Тработевиште, Двориште, Зеленич, Поп'лжани, Стинек. Називот *мечок* во Подареш (219), и во Бобошчица (391), се јавува

како основна форма и за машкиот и за женскиот род. Во одделни пунктови регистрирани се синтагматски називи: *м'ашка м'ечка* (Ранци), *м'ашка м'ечка* (Лескоец), *м'ешка мечка* (Клење), *м'ешка м'ечка* (Нивици), *мешка мечка* (Драчево, Праведник), *мечка (м'ешка)* (Цепиште), *м'ечка м'ашка* (Рожден), *мечка м'ашка*, (*Љубаништа*), *м'ашка*, *мечка* (Гломбочани), *м'ашка м'ечка* (Емборе), *м'ашка мечка* (Пештани, Тиолишта), *м'ашка м'ечка* (Липинци, Руља), *м'ешко мече* (Тајмишта). Интересно е дека само во пунктот Тајмишта (141), сртнуваме синтагматски назив во среден род односно во деминутивна форма.

### Лисица

Називот *лисица* е прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1972: 306). Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрхр. lisica, буг. lisica, рус. lis, lisica, укр. lys, lysycja (Bezlaj 1982: 143). Називот *лисица* (лат. *vulpes*), (TPMJ 2006: 50) е дел од групата на диви животни кои покрај честата распространетост се синоним за лукавост, итрина и надмудрување. Постојат повеќе типови на лисици, но најраспространета е црвената лисица и како што покажува и самото име, нејзиното крзно е црвено-кафеаво. Лисиците во принцип најголемиот дел од својот живот го поминуваат сами, живеејќи исклучиво на своја територија. Тие најчесто се хранат со глодари, глувци, инсекти и сл. Познати се по тоа што често знаат да влезат по селските дворови и да грабнат по некоја кокошка. Во славистичката митологија имаме различни верувања и толкувања, поврзани со значењето на ова животно. Уште во најстарите времиња Словените ѝ придавале големо значење на лисицата, поради верувањата и митовите кои биле поврзани со неа. Таа отсекогаш била олицетворение на лукавост, досетливост и итрина, па токму поради тие карактеристики била нарекувана кума или сестра.



сл. бр. 5 Тип на црвена лисица (*vulpes*) во зимски услови

На македонската дијалектна територија, називот за ова животно, се карактеризира со одредени фонетски и зборообразувачки разновидности. Во продолжение ќе ја проследиме нивната застапеност во одделни

пунктови: *лесица* (Праведник, Езерец), *лес'ица* (Долни Стубол, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Тројаци, Љуботен, Долни Балван, Судик, Богословец, Спанчево/Соколарци, Лесново, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол), *лишица* (Фурка, Николич, Савек/Кула, Негован, Амбар Кој, П'теле), *лисица* (Нивици), *лисица* (Луке, Думановце, Црешево, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Цепиште, Клење, Модрич, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Ботун, Оровник, Рамне, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Кукуречани, Паралово, Путурос, Тополчани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Зелениково, Држилово, Катланово, Башино Село, Карабуниште, Црквино, Извор, Слепче (Прил.), Богомила, Прилепец, Дуње, Витолиште, Буф, Гломбочани Леска, Л'к, Граждено), *лисица* (Ранковци, Белимбегово, Лешок, Теарце, Стеблево, Волино, Којнско, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Пустец, Шулин), *лисица* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Габер, Огут, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Дивле, Живојно, Скочивир, Лугунци, Никодин, Подлес, Градско, Старавина, Рожден, Барово, Ваташа, Марена, Клисурা, Миравци, Конско, Стојаково, Пирача, Дојран, Костурино, Муртино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивично, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиш, Никоман, Штип, Злетово, Древено, Припечани, Блатец, Белица, Сухо, Висока, Мутулово, Крецове, Градобор, Тушин, С'ботско, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Струпино, Г. Пожарско, Попадија, Ранци, Тремно, Емборе, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Горенци, Тиолишта, Хрупишта, Марковени, Добролишта, Крчишта, В'мбел, Бобошчица, Слимница), *лисица//кума лина* (Драчево), *лисица//кума лиса* (Чеган), *лисица//лиа* (Конопиште), *лисица//лија* (Буково), *лисица//линда//лиса* (Кнежино), *лисица//лиса* (Луково, Гавато, Крушовјани, Вранештица, Душегубица/Попоец, Стровија), *лисица//лиса* (Вевчани), *лисица//лиса* (Младо Нагоричане), *лисица//лиса* (Липинци), *лисица//лиса* (Лешница, Прострање), *лисица//лиса* (Ошчима), *лисица* (Тресино), *лисица* (Гуменце).

Од дадениов преглед, можеме да заклучиме дека називот *лисица*, преовладува во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, покрај основниот назив и поместувањето на акцентот, се јавуваат двојни форми на називот за ова животно. Пр.

*лисица//кума лина* (Драчево), *лис'ица//кума л'иса* (Чеган), *лис'ица//лиа* (Конопиште), *лисица//лија* (Буково), *лисица//линда//лиса* (Кнежино), *лисица//лиса* (Луково, Гавато, Крушовјани, Вранештица, Душегубица/Попоец, Стровија), *л'исица//л'иса* (Вевчани), *лис'ица//лиса* (Младо Нагоричане), *лис'ица//л'иса* (Липинци), *лисица//лиса* (Лешница, Прострање), *л'исица//лиса* (Ошчима). Од фонетските промени можеме да кажеме дека овде се појавува процес на фонетска дисимилијација на растојание во дел од називите (југоисточните македонски говори), односно струјното /c/ преминува во /ш/ пред африкатот /ц/: *лисица>лишица*.

### Јазовец

Именувањето *јазовец* потекнува од прасловенскиот назив \*ězvъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. jàzvac, рус. jazvέс, jazvó, jazvík, укр. jazвесь (Bezlaj 1976: 223). Називот *јазовец* (лат. melinae), означува 'диво животно што многу јаде пченка' (Видоески 2000: 143). Јазовецот спаѓа во групата цицачи заедно со ласиците, творовите и други слични диви животни. Тој функционира и живее самостојно во подземни тунели каде што се снабдува со храна и каде во текот на зимата најголем дел од времето го поминува мирувајќи. Неговите изострени сетила за мириз и вкус му помагаат во брзо совладување на пленот. Го среќаваме во шумите и во џбуновите. Дење спие, а ноќе тргнува во потрага по месо и растителна храна (Стањек 1971: 506).



сл. бр. 6 Тип на американски јазовец (*melinae*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за ова животно. Во продолжение ќе ги проследиме различните форми и фонетски разновидности на називите за *јазовец*: *јазовец* (Бобошчица), *б'урсук* (Тремно, Емборе), *бурс'ук* (Стојаково, Фурка, Николич, Дојран, Габрово, Смоларе, Банско, Савек/Кула, Мутулово, Крецово, Амбар Ќој, Градобор, Конско, Пирава, Костурино), *еж'овец* (Горенци), *ез'овец* (Д. Котари, Тиолишта, Крчишта, В'мбел),

*ја:зовиц* (Струпино), *јазавац* (Младо Нагоричане, Четирце), *јазавац* (Страцин), *јазавац* (Орашац), *јазбай/јазбаци* (Думановце), *јазвец* (Конче), *јазевак* (Робово), *јазаец* (Горенци), *јаз'аец* (Зеленич), *јазавац* (Луке, Миравци), *јазивиц* (Луковец, Сараќиново), *јазлец* (Старавина), *јазловец* (Витолиште), *јазо(в)еџ* (Драчево), *јазо(в)еџ/јазоџ* (Челопек), *јазо:еџ* (Нивици), *јазоаџ* (Вратница), *јазојџ* (Д. Дивјаци), *јазоеџ* (Бардовци, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Ростуше, Г. Косоврасти, Голем Папрадник, Џепиште, Модрич, Луково, Ржаново, Глобочица, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Речица, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Слепче (Д. Хис.), Душегубица/Попоеџ, Лешница, Букојчани, Г. Белица, Здуње, Зелениково, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Буф, Ошчима, Лешок, Теарце, Арвати, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Ракотинци), *јаз'оеџ* (Живојно), *јазоеџ/јазојџ* (Звечан), *јазоек* (Клење), *јазојџ* (Ѓавато, Прострање, Вранештица, Кнежино, Туин, Светорача), *јазоваџ* (Огут, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Шопско Рударе, Жегњане, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Павлешенци, Дивле), *јазовец* (Тумчевиште, Жернаница, Галичник, Гари, Ефловец, Трпејца, Ресен, Смилево, Крушовјани, Држилово, Катланово, Башино Село, Карабуниште, Извор, Тројаци, Прилепец, Дуње, Гломбочани, Леска, Пустец, Љ'к, Граждено, Жидилово, Габер, Долни Стубол, Кнежје, Превод, Белимбегово, Волино, Љубојно, Царев Двор, Нерези, Црквино, Стинек, Подареш, Дедино, Радовиš, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костињ Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Пехчево, Берово, Раздол, Белица, Руља, Шулин), *јаз'овец* (Лугунци, Никодин, Подлес, Градско, Праведник, Рожден, Конопиште, Барово, Ваташа, Марена, Клисура, Мачево, Попадија, Поп'лжани, Марковени, Слимница), *јазов'еџ/бурс'ук* (Нивично), *јаз'овец/езовец* (Добролишта), *јазовец* (Дукатино), *јазуовец* (Вељуса), *јазувец* (Муртино), *јазувец/јазувц* (Тушин), *јазувиц* (Баровица, Гуменце, С'ботско, Црнешево, Тресино, Г. Пожарско), *јазвак* (Црешево, Љубанце, Кучково), *јазвеџ* (П'теле), *јазвеџ* (Боровец, Струга, Радожда, Вевчани), *јазвик* (Чеган), *јазволец* (Двориште), *јазаец* (Баниште), *в'измул'* (Езерец), *в'изовец* (Хрупишта).

Од дадениов преглед, можеме да заклучиме дека називот *јазовец*, преовладува во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Како што се забележува од различните фонетски форми на *јазовец*, во оваа лексема на македонската дијалектна територија се гледаат неколку фонетски промени: 1) губење на интервокалното *в*, особеност карактеристична за западните говори, 2) форми *езовец* во источното наречје, 3) форми со протетичко *в* наместо *ј*: *вазовец* и 4) различни

рефлекси за малиот ер во суфиксот -ъцъ (-e<sup>u</sup>, ā<sup>u</sup>,), односно нивна редукција: -ii<sup>u</sup>, ā<sup>u</sup>).

Во следниве пунктови, немаме регистрирано назив за *јазовец*: Немањинци (29), Ранци (347), Липинци (348a). Во Нивично (218), имаме двоен назив за ова животно: *јазов'еу//бурс'ук*. Покрај различните фонетски промени, во дел од говорите ја среќаваме и турската заемка *бурсук* (сп. Јашар Настева 2001: 51), забележана во следниве пунктови: Тремно, Емборе, Стојаково, Фурка, Николич, Дојран, Габрово, Смоларе, Банско, Савек/Кула, Мутулово, Крецово, Амбар Кoj, Градобор, Конско, Пираша. Во пунктот Езерец (369) за ова животно имаме интересен назив *в'азмул'* со нејасна етимологија.

### Полв

Називот *йолв* потекнува од прасловенскиот назив \*prъhъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. ръh, буг. ръch, рус. polcók, чеш. plch (Bezlaj 1995: 80). Називот *йолв* (лат. *glis glis*), означува 'ситен, ноќен глодар'. Обликот на телото на ова животно потсетува на верверица, бојата на неговото крзно е кафеаво-сивкаста. Тежината на возрасен полв достигнува до 180 грама, има ситни очи, големи уши и обликот на неговото тело е во форма на круг.



сл. бр. 7 Тип на полв (*glis glis*) во неговата стандардна форма

На македонската дијалектна територија забележуваме различни лексеми како називи за ова животно. Дел од нив се фонетски разновидности на називот *йолв*: *йалф* (Тополчани), *йох* (Езерец), *йолв* (Фурка), *йэлф* (Цепиште, Стеблево, Луково), *миф* (Г. Белица), *йаlf* (Вранештица), *йаф//йаф* (Љубаништа), *йалж'ок* (Г. Пожарско), *йаuf* (Тресино), *йаф* (Ефловец), *йа* (Праведник, Конопиште, Рожден, Ваташа), *йа'ф* (Извор), *йа'в* (Богомила), *йаф* (Горенци, Голем Папрадник, Пештани, Трпејца, Лескоец, Никодин, Тројаци, Стара вина, Барово, Зеленич), *йах* (Конско, Габрово, Смоларе, Нивично, Вељуса, Конче,

Дедино, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Лаки, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Двориште, Раздол, Луковец, Банско, Саса), *ӣăх//сий'афор* (Стинек), *ӣăл* (Маврово, Киселица), *ӣăлж'ок* (Сараќиново), *ӣăлиж'ок* (Црнешево), *ӣăлф* (Тумчевиште, Пожаране, Печково, Г. Косоврасти, Гари, Ржаново, Д. Дивјаци, Прострање, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин), *ӣăлв<sup>ф</sup>* (Куново), *ӣăл'х* (Старчиште), *ӣо:ф* (Крушје), *ӣоф* (Којнско, Радожда, Вевчани), *ӣох* (Горенци, Хрупишта), *ӣол* (Милетино, Челопек, Жерноница), *ӣолф* (Ростуше, Галичник, Модрич, Боровец, Звечан, Нерези), *ӣорој* (Царев Двор), *ӣришъ'ок* (Ново Село), *ӣу* (Жидилово, Габер, Луке, Страцин, Жегњане, Злетово, Древено, Лесново), *ӣу//ӣолф* (Градец/Дурачка Река), *ӣуф* (Псача, Црешево, Љубанце, Кучково, Брезно, Лешок, Вратница), *ӣух* (Радовиш, Калиманци), *ӣув* (Думановце), *слей'о куйре* (Зелениково), *смрд'ешка//ӣох* (Марковени), *смрд'ул'ка* (Д. Котари).

Од дадениов преглед, можеме да заклучиме дека називот *ӣăх*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови, немаме регистрирано назив за *ӣолв*: Огут, Кратово/Шлегово, Кнежево, Шопско Рударе, Четирце, Романовце, Орашац, Немањинци, Белимбегово, Теарце, Баниште, Клење, Струга, Волино, Рамне, Љубојно, Арвати, Ресен, Држилово, Градско, Клисура, Миравци, Стојаково, Пирача, Николич, Костурино, Робово, Подареш, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Савек/Кула, Мутулово, Крецове, Амбар Ќој, Градобор, Ранци, Тремно, Липинци, Буф, Гломбочани, Нивици, Бобошчица, Долни Стубол, Младо Нагоричане, Клечовце, Бучинци/Бујковци, Павлешенци, Кнежје, Превод, Дивле, Ракотинце, Ботун, Претор, Ѓавато, Речица, Смилево, Дихово, Буково, Кукуречани, Живојно, Паралово, Путурос, Тајмишта, Светорача, Н. Брезница, Ракотинци, Драчево, Стровија, Прилепец, Дуње, Дојран, Блатец, Белица, Тиолишта, В'мбел, Ошчима, Шулин, Граждено, Слимница, Оровник, Пехчево, Берово. Во одделни пунктови, се јавуваат двојни називи за *ӣолв*: *ӣăх//сий'афор* (Стинек 214), *смрд'ешка//ӣох* (Марковени 367).

Од различните фонетски форми на лексемата *ӣолв* може да се следат и дијалектните разлики во рефлексите на вокалното *\*[l]* во нашите говори: *ӣăлф* (Кичевско) со зачувано вокално *ă*, *ӣолф* како и во стандардот (претежно во пунктовите од западна Македонија), *пăлф* (во голем дел од југоисточните говори), и *ӣуф* (северните говори). Рефлексот на вокалното *\*[l]*, како што истакнува и академик Видоески е една од диференцијалните црти на македонските дијалекти (Видоески 1998: 65–77).

## Зајак

Лексемата со која се именува *зајакот* потекнува од прасловенскиот назив \*заясь. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. зѣc,-a, буг. зѣк, рус. зájac,-jса, укр. зáјась (Bezlaj 2005: 380). Називот *зајак* (лат. *cuniculus*), означува 'диво животно кое е многу брзо', со долги задни нозе и големи уши. Постојат повеќе типови на зајаци, а најпознат е зајакот дупкар кој потекнува од Европа, но денес е населен скоро насекаде низ светот. Тој живее во шумски предели и широки полиња, а се храни со лисје, корења, трева и сл. Тој е познат по копањето на дупки во кои го поминува најголемиот дел од времето, кога не е во потрага по храна. Имаме и питом зајак - припитомен глодач сличен на зајак; се одгледува заради вкусното месо и убавото крзно (TPMJ 2005: 68).



сл. бр. 8 Тип на бел зајак (*cuniculus*) во природа

На македонската дијалектна територија, називот за ова животно како за машката така и за женската единка, главно, се одликува со различни фонетски и зборообразувачки разновидности: з ек (Клење, Стеблево, Луково), з јек (Цепиште), з к (Вевчани), за:k (Лк, Нивици), з аek, з ач'ица (Древено), з аek (Старчиште), з аац//з аец (Костурино), з аак (Тработевиште, Стар Истевник), з а ц (Стојаково, Г. Пожарско), заец (Кучково, Барово, Марена), з аец (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Габер, Долни Стубол, Страцин, Романовце, Павлешенци, Кнежје, Ваташа, Конче, Дукатино, Долни Балван, Богословец, Лезово), заец, зајачица (Брезно), з аец//з а ц (Савек/Кула), заек (Бардовци, Жерноница, Голем Папрадник, Драгош, Скочивир, Паралово, Путурос, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Карабуниште, Црквино, Извор, Богомила, Тројаци, Дуње, Подлес, Градско, Старавина, Попадија, Добролишта), з аек (Кратово/Шлегово, Немањинци, Живојно, Рожден, Габрово, Смоларе, Нивичино, Крушје, Дедино, Љуботен, Никоман, Судиќ, Злетово, Лесново, Припечани, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Горенци, Хрупишта, Марковени, Крчишта, Габреш, Руља, Ошчима, Слимница), з аек, но и //з ајак( к) (Подареш), з аек, заач'ица (Конопиште), заек, заечица (Драчево), з аек, заеч'ица (Лобаница), заек, заечица (Башино Село), з аек, зајч'ица (Стинек), заек, зајач'ица (Никодин), з аек, з ајч'ика

(Емборе), *з'аек//з'аец* (Двориште), *з'аек//зајак* (Вельуса), *з'аек//з'ајка* (Белица), *з'ајц* (Миравци), *з'аиц* (Негован, Амбар Кoj, Гуменце, В'дришта), *з'ајак* (Банско), *зајац* (Луке, Младо Нагоричане, Думановце, Љубанце), *з'ајац* (Ранковци, Псача, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Вратница), *з'ајац*, *зајч'ица* (Орашац), *зајак* (Црешево, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Куново, Маврово, Глобочица, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Гавато, Речица, Дихово, Буково, Кукуречани, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Пространье, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Г. Белица, Здуње, Стровија, Слепче (Прил.), Прилепец, Праведник, Гломбочани, Граждено), *з'ајак* (Кнежево, Бучинци/Бујковци, Дивле, Белимбегово, Лешок, Теарце, Јубојно, Арвати, Царев Двор, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Штип, Спанчево/Соколарци, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Лаки, Киселица, Мачево, Раздол, С'ботско, Чеган, П'теле, Буф, Пустеџ, Шулин), *зајак*, *зајчурица* (Радовиш), *з'ајак*, *з'ајчица* (Огут), *з'ајак*, *зајч'ика* (Превод), *зајак*, *зајачица* (Пожаране, Волковија, Печково, Звечан), *з'ајак*, *з'ајачица* (Пехчево, Берово), *зајц* (Струпино, Николич, Дојран, Мутулово, Патарос, Градобор, Тушин, Црнешево, Луковец), *з'ајц*, *зажч'ицă* (Тресино), *з'ајц//з'аец* (Фурка), *з'аје"ц* (Конско), *з'ајац* (Илициево), *з'ајак* (Муртино, Баровица, Тремно, Липинци), *з'ајак*, *зајч'ика* (Робово), *з'ајак*, *зажч'ица* (Ранци), *з'ајк* (Сараќиново), *з'ајк*, *зајч'ика* (Ново Село), *з'ајк* (Витолиште), *зе:к* (Г. Косоврасти, Радожда, Боровец), *з'аак* (Требиште), *зæk* (Баниште, Горенци), *з'ајак* (Ржаново, Струга), *зо(j)ек* (Галичник), *зоек* (Ростуше, Ефловец, Модрич), *зоек*, *зоечица* (Смилево), *зовек* (Гари).

Од дадениов преглед, можеме да заклучиме дека називот *зајак*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во дел од пунктовите, како назив за ова животно, покрај именката во машки род се среќава и именка во женски род изведена со суфиксот -ица: *з'ајек*, *зажч'ица* (Древено), *заец*, *зајачица* (Брезно), *з'аек*, *зааччица* (Конопиште), *заек*, *заечица* (Драчево), *з'аек*, *заечица* (Лобаница), *заек*, *заечица* (Башино Село), *з'аек*, *зајч'ица* (Стинек), *заек*, *зајачица* (Никодин) и сл. каде во најголемиот дел се забележуваат фонетски промени: *з'ајек*, *заек*, *заец*.

Карактеристично на фонетски план е дека овој назив е типичен пример за мешањето на носовките на македонската дијалектна територија (сп. Конески 1982: 45–58, Видоечки 1999: 68), па оттука и различните рефлекси за старата носовка \*ę: *зајак*, *зајац* : *заек*, *заец*. Од дистрибуцијата на формите со замена на предната со задната носовка може да се констатира дека оваа замена е извршена доследно во западното дијалектно наречје, каде што доследно во коренот го сретнуваме

рефлексот /a/: *зајак*, додека во северните говори и во целото југоисточно наречје доминира називот со замена на предната носовка со /e/: *заец*.

### Срна

Називот *срна* потекнува од прасловенскиот назив \*sъrна, стсл. srъна. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: буг. сърнá, рус. сérна, укр. sárna, пол. sarna (Bezlaj 1995: 310). Називот *срна* (лат. capreolus, capreolus), означува 'шумско животно, од фамилијата на елените'. Срните имат витко и доста еластично тело, нивната тежина обично достигнува од 25 до 40 килограми. Срните имаат одлично развиени сетила за мирис и вкус, па така често знаат да насетат опасност која евентуално би го загрозила нивниот живот.



сл. бр. 9 Тип на срна (*capreolus*, *capreolus*) во шумски услови

На македонската дијалектна територија се среќаваат различни лексеми како називи за ова животно, а дел од нив се одликуваат со фонетски разновидности: *срна//срна*: (Душегубица/Попоец), *с'рн'a* (Клисура), *ц'ärn'a//куриш'уйка* (Гуменце), *ц'рнка* (Николич), *елев'ица* (Бобошчица), *кош'уйша* (бел роѓове) (Сараќиново), *сэрна* (Цепиште, Модрич, Луково), *сэрна* (Радожда), *с'эрна* (Вевчани), *с'рн'a* (Сухо, Висока), *с'äрнa* (Лешок), *с'äрн'a* (Конско), *с'рнa* (Вратница, Ростуше, Баниште, Тиолишта), *с'äрнa* (Стојаково), *с'äрнa* (Подареш), *сäрна* (Брезно, Тумчевиште, Печково, Г. Косоврасти, Горенци, Голем Папрадник, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Речица, Гломбочани, Пустеџ, Л'ќ), *с'äрнa* (Кнежево, Којнско, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Фурка, Пирача, Дојран, Робово, Старчиште, Негован, Крецово, Амбар Ќој, Градобор, Ранци, Емборе), *сäрн'a* (Банско), *с'äрна//с'äрнка* (Мутулово), *сäрња* (Волковија, Пожаране, Куново, Маврово), *с'äрња* (Теарце), *ср'јна* (Конче), *срјна* (Дедине), *срна* (Галичник, Ефловец, Вранештица, Радовиш), *с'рнa* (Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Жегњане, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле,

Белимбегово, Нивичино, Штип, Судиќ, Спанчево/Соколарци, Лесново, Древено, Виница), *срн'a* (Жидилово, Саса, Калиманци, Лаки, Тработевиште, Стар Истевник, Пехчево, Берово, Двориште), *срња* (Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Рожден, Конопиште, Ваташа), *сорна* (Жерноница, Држилово), *сїк'ада* (Тушин), *срѓна* (Гратче), *срѓн'a* (Мираџаци), *ср'јна* (Црнешево), *ср'јна* (Г. Пожарско), *ср'янка* (Муртино), *срна* (Четирце, Младо Нагоричане, Думановце, Љубанце, Бардовци, Кучково, Сараќинце, Милетино, Гари, Ботун, Оровник, Рамне, Гавато, Смилево, Дихово, Драгош, Буково, Путурос, Крушовјани, Д. Дивјаци, Прострање, Кнежино, Лешница, Тајмишта, Букојчани, Туин, Светорача, Драчево, Зелениково, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Извор, Богомила, Дуње, Марена, Вељуса, Јуботен, Никоман, Лезово, Попадија, П'теле, Буф, В'мбел, Ошчима, Леска, Граждено, Градец/Дурачка Река, Габер, Луке, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Орашац, Црешево, Волино, Скочивир, Подлес, Костурино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Дукатино, Долни Балван, Богословец, Злетово, Припечани, Костин Дол, Каменица, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Марковени, Нивици, Шулин), *срн'a* (Огут, Стровија, Стинек, Блатец, Киселица, Мачево, Раздол, Белица), *срн'a//срња* (Слепче Д. Хис.), *срња* (Ракотинце, Челопек, Кукуречани, Живојно, Паралово, Тополчани, Звечан, Г. Белица, Здуње, Црквино, Слепче (Прил.), Никодин, Тројаци, Прилепец, Праведник, Старавина, Барово), *ср'ња* (Градско), *срња//кошуїћа -женско*, *срња -машко* (Витолиште), *сїр'јна//зарк'ада* (С'ботско, Струпино), *зарк'ара* (Луковец), *зарк'ада* (Слимница Горенци, Добролишта), *зарк'ода* (Хрупишта), *зеркада* (Езерец), *зарк'ада* (Чеган, Тремно), *зирк'ада* (Тресино), *сїр'јна//зарк'ада* (С'ботско, Струпино), *зарк'ара* (Луковец) (сп. Аргировски 1998: 115). Во следниве пунктови немаме регистрирано назив за *срна*: Клење (74), Стеблево (74a), Липинци (348a), Савек/Кула (297). Во одделни пунктови, имаме двојни називи за *срна*: *ц'арна//куриш'ућка* (Гуменце 323), *сїр'јна//зарк'ада* (С'ботско 326, Струпино 342).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *срна*, преовладува во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, од егејскиот дел на Македонија, се забележани следниве називи кои отстапуваат од основната форма (во најголемиот дел од македонските говори) и претставуваат грчки заемки: *зарк'ада*, (Слимница Горенци, Добролишта), *зарк'ода* (Хрупишта), *зеркада* (Езерец), *зарк'ада* (Чеган, Тремно), *зирк'ада* (Тресино), *сїр'јна//зарк'ада* (С'ботско, Струпино), *зарк'ара* (Луковец) (сп. Аргировски 1998: 115). Во следниве пунктови немаме регистрирано назив за *срна*: Клење (74), Стеблево (74a), Липинци (348a), Савек/Кула (297). Во одделни пунктови, имаме двојни називи за *срна*: *ц'арна//куриш'ућка* (Гуменце 323), *сїр'јна//зарк'ада* (С'ботско 326, Струпино 342).

Од фонетските особености вреди да се истакнат различните рефлекси за старото вокално \**г* кај основниот назив *срна*, што, како и во ситуацијата со *волк* и *йолф*, се одраз за диференцираноста на македонските дијалекти во поглед на рефлексите на старите вокални \**г* и \**ј* (Видески 1998: 39).

## Срнак

Именувањето *срнак* е балтословенски и општословенски збор (сп. Skok 1973: 321). Во одделни словенски јазици немаме посебни називи за машкото од срната, па така и за м. и за ж. род имаме исти називи: буг. съгнá, рус. сérна, укр. sárna, пол. sarna (Bezlaj 1995: 310). Називот за *срнакоӣ* означува ист животински вид како и за *срната* (лат. capreolus, capreolus), со тоа што го означува само 'машкото од срната' (Видоески 2000а: 143). Покрај нормалното движење, срнакот се движи со помош на скок, претежно во услови кога е загрозен неговиот живот. Во текот на сезоната за парење, срнакот оплодува од 4 до 5 срни.



сл. бр. 10 Тип на машки срнак (*capreolus*, *capreolus*)

На македонската дијалектна територија, се забележуваат различни лексеми како називи за ова животно: (*мăшика*) *сăрна* (Лескоец), *сăрнак* (Стојаково), *срнак* (Романовце), *м'ушка с'рна* (Лесново), *с'рна* (Богословец), *срна машка* (Башино Село), *мошка срна//елен* (Смилево), *срна* (Вранештица), *срн'a* (Блатец), *елек* (Бобошчица), *елен* (Ресен), *ил'ен* (Негован), *ј'ăдица* (Руља), *м'ешка с'рна* (Нивици), *мăшика сăрна* (Пештани), *мăшика сăрна//сăрнак//сăрнец* (Љубаништа), *мушка срна* (Љубанце), *тарч* (Гломбочани), *тарч* (Двориште), *срна* (Луково), *срна (м'ешка)* (Цепиште), *сĕрна* (Радожда), *с'ерна* (Вевчани), *с'ăрнăдак* (Лешок), *с'рна* (Баниште), *сăрна* (Тумчевиште, Печково, Ростуше, Л'к, Голем Папрадник, Г. Косоврасти, Горенци, Ржаново, Боровец, Стење, Претор), *с'ăрна* (Дојран, Пирача, Мутулово, Крецово, Амбар Кој, Градобор), *сăрнак* (Глобочица), *сăрнак* (Брезно, Струга, Којнско, Трпејца, Речица), *сăрнăд'ач* (Фурка), *сăрња* (Пожаране, Волковија, Куново), *сăрњак* (Маврово), *ср'нăд'ак* (Конче), *ср'нăд'ак* (Подареш), *ср'јка* (Дедино), *срна* (Жегњане, Радовиш, Штип, Гратче), *с'рна* (Спанчево/Соколарци, Виница), *с'рнăдач* (Рожден), *срнăдак* (Конопиште), *с'рнăдак* (Лаки, Тработевиште, Пехчево, Берово), *срнăд'ак* (Нивично, Древено, Саса), *срн'ок* (Стар Истевник), *сorna* (Држилово), *ср'нăд'ак* (Долни Балван), *срđ'ак* (Градец/Дурачка Река), *ср'јн'ак* (Црнешево), *ср'нăдл'к* (Банско), *ср'янка* (Муртино), *срна* (Луке, Драгош, Гари, Извор, Катланово, Думановце, Милетино, Џрешево, Бардовци, Кучково, Сараќинце, Оровник, Буково, Крушовјани, Лугунци, Богомила, Љуботен), *с'рна* (Костурино, Киселица, Лезово, Припечани),

*срн'ац* (Страцин), *срнак* (Ефловец, Ботун, Рамне, Гавато, Д. Дивјаци, Шулин), *срн'ак* (Огут, Кратово/Шлегово, Кнежево, Габрово, Смоларе), *срнак*, *срна* (Буф), *срндач* (Драчево), *срндаќ* (Мачево, Раздол), *срн'дак* (Младо Нагоричане, Никоман), *срн'док* (Белица), *срн'ок* (Стинек), *срн'а* (Клисура), *срња* (Паралово, Слепче (Прил.), Подлес, Челопек, Живојно, Барово, Кукуречани, Тополчани, Градско, Старавина), *срња мушки* (Ракотинце), *срња//машка срња* (Црквино), *срњак* (Дихово, Скочивир, Слепче (Д. Хис.), Прострање, Душегубица/Попоец, Лешница, Тајмишта, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Стровија, Никодин), *срњак* (Н. Брезница, Праведник), *срњ'ак* (Габер, Костин Дол), *срња – машко, кошуїћа – женско* (Витолиште), *сїрјајн'ак* (С'ботско, Струпино), *зарк'ада* (Тремно), *зирк'аић* (Тресино).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *срнак*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови, немаме регистрирано назив за *срнак*: Четирце, Клење, Псача, Шопско Рударе, Орашац, Немањинци, Белимбегово, Теарце, Жерноница, Нерези, Ваташа, Миравци, Конско, Николич, Робово, Вељуса, Дукатино, Судиќ, Калиманци, Чеган, Г. Пожарско, Ранци, Липинци, Пустец, Богословец, Башино Село, Крушје, Жидилово, Ранковци, Долни Стубол, Клечовце, Бучинци/Бујковци, Кнежје, Превод, Дивле, Галичник, Стеблево, Модрич, Џарев Двор, Путурос, Кнежино, Ракотинци, Зелениково, Карабуниште, Тројаци, Прилепец, Дуње, Марена, Злетово, Д. Котари, Горенци, Тиолишта, Марковени, В'мбел, Ошчима, Леска, Граждено, Слимница, Волино, Љубојно, Арвати, Зеленич, Поп'лжани. Во следниве пунктови, во замена за *срнак*, се јавува називот *срна*: Вранештица (135), Блатец (249), Буф (357). Во одделни пунктови, се среќаваат синтагматски називи за машката единка од ова животно, во коишто без исклучок забележуваме синтагма од основниот назив и придавска определба со која попрецизно се одредува полот на животното: (*машка срна* (Лескоец), *м'ушка срна* (Лесново), *срна машка* (Башино Село), *мошка срна* (Смилево), *м'ешка срна* (Нивици), *машка срна* (Пештани, Љубаништа), *мушка срна* (Љубанце), *срна (мешка)* (Цепиште), *срња мушки* (Ракотинце), *машка срња* (Црквино). Во пунктовите, Тремно (348), и Тресино (340), ги забележуваме формите: *зарк'ада* и *зирк'аић*, што претставуваат заемки од грчкиот јазик (сп. Аргировски 1998: 115).

### Кошута

Називот *кошуїћа* се јавува како основен назив во сите пунктови кои се истражени, во рамките на македонската дијалектна територија. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: буг. кошута, укр. кошут, спрх. көшута (Bezlaj 1982: 72). Називот *кошуїћа* (лат. *cervus elaphus*), ја

означува 'женката на еленот' (TPMJ 2005: 623). Кошутата е распространета насекаде низ Европа, најчесто низ шумските пространства. Се одликува со големи силни нозе, спремни за долго трчање. Тие живеат и функционираат во група, преку летото живеат на повисоките додека преку зимата на пониските предели. Нивниот животен век е од 15 до 20 години.



сл. бр. 11 Тип на кошута (*cervus elaphus*) во шумски предел

На македонската дијалектна територија, во пунктовите што се истражени, забележани се фонетски промени на основниот назив за кошута: *куш'уйта* (Банско), *кошута* (Брезно, Струга, Пештани, Трпејца, Маврово), *кош'уйта* (Бучинци/Бујковци, Белица), *к'ошутица* (Тајмишта), *коч'уйта* (Конопиште). Во пунктот Банско (276) освен називот *куш'уйта*, забележан е и називот за животното од машки род *ел'ен*.

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *кошута*, се јавува како единствен назив во пунктовите кои се истражени и за кои има материјал за обработка. Во следниве пунктови, немаме регистрирано назив за *кошута*: Огут, Страцин, Лешок, Ранци, Пустец, Стеблево, Ново Село.

### Елен

Називот *елен* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1971: 771). Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. *jèlēn*, буг. *elèn*, рус. *олéнь*, укр. *ólinь*, брус. *aléнь* (Bezlaj 1976: 225). *Еленоїй* (лат. *cervus elaphus*), означува силно животно кое е препознатливо по долгите и остри рогови, сместени во пределот на главата. Тие живеат во шуми, планински предели и рамнини. Тој претежно се храни со растителна храна. Во сезоната на парење тој оплодува повеќе женки. Неговите приближно 26 подвидови се јавуваат во шумите на цела Европа, северозападна Африка, Мала Азија и во планините и мочуриштата на низините на предна и на средна Азија (Стањек 1971: 547).



сл. бр. 12 Тип на елен со рогови (*cervus elaphus*)

На македонската дијалектна територија, главно, среќаваме фонетски промени на основниот назив за *елен*: *(j)елен* (Пожаране), *е(е")л'ен* (Пираја), *е'л'ен* (Николич, Крецове), *е:лен* (Башино Село), *е'лен* (П'теле), *елен* (Габер, Шопско Рударе, Четирце, Романовце, Немањинци, Кнежје, Превод, Белимбегово, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница, Сараќинце, Милетино, Тумчевиште, Волковија, Печково Куново, Жерноница, Ростуша, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Цепиште, Клење, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Вевчани, Глобочица, Струга, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Стење, Арвати, Претор, Царев Двор, Ресен, Гавато, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Тајмишта, Букојчани, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Карабуниште, Црквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Витолиште, Старавина, Рожден, Конопиште, Барово, Ваташа, Марена, Клисура, Попадија, Ранци, Тремно, Липинци, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Буф, Горенци, Тиолишта, Добролишта, Езерец, Крчишта, В'мбел, Ошчима, Гломбочани, Леска, Пустеџ, Л'к, Нивици, Шулин, Граждено, Бобошчица, Слимница), *ј'елен* (Марковени), *е'лен* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Луке, Огут, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Жегњане, Младо Нагоричане, Клечовице, Думановце, Павлешенци, Миравци, Конско, Фурка, Дојран, Костурино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивично, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиш, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште,

Раздол, Белица, Мутулово, Емборе), *елен* (*мăшикоӣ*), *кошуӮта* (*женскиоӣ*) (Маврово), *елен*, *еленка* (Љубојно), *елен*, *кошуӮта* *женска* (Лескоец), *ел'ен//елин* (С'ботско), *еленче* (Стеблево), *елин* (Висока, Илициево, Баровица, Гуменџе, Луковец, Чеган, Г. Пожарско), *ил'ен* (Тушин), *ил'ен* (Негован, Амбар Ќој, Градобор, Црнешево, Тресино, Струпино), *ил'ен//е"л'ен* (Стојаково), *ил'ен//ил'енче* (Муртино, Савек/Кула), *јелен'* (Старчиште), *јелен* (Црешево, Брезно, Ракотинце, Челопек, Туин, Бучинци/Бујковци, Лешок, Теарце, Крушје), *јел'ен* (Ранковци, Страцин, Орашац), *јелин//елин* (Сухо).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *елен*, се јавува како најфреkvентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, имаме застапеност на називи за единките од двата пола, машки и женски. Пр. *елен* (*мăшикоӣ*), *кошуӮта* (*женскиоӢ*) (Маврово 57), *елен*, *еленка* (Љубојно 103), *елен*, *коршуӮта* *женска* (Лескоец 101). Во одделни пунктови, имаме фонетски разновидности: *ел'ен//елин* (С'ботско 326), *ил'ен//е"л'ен* (Стојаково 201), *јелин//елин* (Сухо 305).

Од фонетските разновидности може да се забележи разлика меѓу дијалектите во однос на губењето/чувањето на глајдот *j* во почетна позиција пред вокалот *e*, коешто е исто така, една од диференцијалните црти на македонските дијалекти (чувањето е карактеристично за северните македонски говори, сп. Видоески 1998: 66).

### Верверица

Лексемата со која се именува *верверица* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1973: 603). Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. *vjёverica*, буг. *véverica*, рус. *véverica*, укр. *vivérycja*, брус. *vavérka*, чеш. *veverka* (Bezlaj 2005:307). *Верверицата* (лат. *sciurus vulgaris*), најчесто позната како *црвена верверица*, е населена во делови од Европа и Азија. Таа е животно кое живее на дрвја, се смета дека долгата опашка ѝ помага при балансот во искачувањето по дрвјата, додека силните задни нозе ѝ помагаат во прескокнувањето на дрвјата. Нејзината исхрана се состои од: ореви, лешници како и семки од плодови и растенија.



© Jan Šindelář  
www.NATURFOTO.cz

сл. бр. 13 Тип на црвена верверица (*sciurus vulgaris*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за ова животно: *верверушка* (Цепиште), *в'ервирица* (Миравци), *вервир'ица* (Муртино), *в'ервир'ица* (Негован), *с'амсур* (Ранци, Тремно, Липинци), *веверица* (Шопско Рударе), *црвена невеситул'ка* (Клење), *цофка* (Брезно), *феф'ерица* (Думановце), *к'аштерица//в'ерверичка* (Стојаково), *к'аштерица* (Орашац), *к'аштеричка* (Белица), *к'аштерица* (Жидилово, Стракин, Подареш, Габер, Луке, Огут, Кратово/Шлегово, Долни Стубол, Жегњане, Павлешенци, Габрово, Смоларе, Робово, Нивично, Конче, Дукатино, Дедино, Судиќ, Лезово, Злетово, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Двориште, Раздол), *к'аштер'ица* (Стинек, Градобор), *к'аштер'ица//верверица//бела* (Градец/Дурачка Река), *к'аштерица//к'аштер"ца* (Спанчево/Соколарци), *к'аштерица//вервер'ица* (Костурино), *к'аштерица//вевер'ица* (Радовиш), *к'аштерица* (Псача), *к'аштер'ица* (Мутулово), *к'аштерица* (Крецово), *кешер//верверица* (Љубаништа), *мärчич'ида* (Гуменце), *вёрвёр'ица* (Пирача, Баровица), *вервир'ица* (Чеган), *вајверица* (Светорача), *вајв'ерица* (Печково), *ве(j)верица* (Г. Белица), *ве:rвер'ица* (Конопиште), *вејверица* (Тајмишта), *вејверица* (Челопек, Волковија, Пожаране, Куново, Маврово, Ростуша, Галичник, Гари, Боровец, Глобочица, Радожда, Оровник, Смилево, Прострање, Вранештица, Лешница, Туин, Звечан, Држилово), *вејверица* (Вратница, Лешок, Теарце, Сараќинце, Жерноница, Ржаново, Вевчани, Н. Брезница, Богомила), *вејверица//верверица* (Ефловец), *в'ервери:ца* (Нивици), *верверичка* (Ресен), *вервер'ичка* (Немањинци), *верверица* (Бардовци, Ракотинце, Милетино, Тумчевиште, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Голем Папрадник, Модрич, Луково, Струга, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Лескоец, Стење, Претор, Речица, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Паралово, Путурос, Крушовјани, Д. Дивјаци, Кнежино, Драчево, Зелениково, Катланово, Башино Село, Карабуниште, Извор, Слепче (Прил.), Прилепец, Витолиште, Буф, Горенци, Гломбочани, Леска, Граждено), *в'ерверица* (Ранковци, Кнежево, Четирце,

Клечовце, Романовце, Кнежје, Превод, Црквино, Конско, Никоман, Долни Балван, Богословец, Калиманци, Блатец, Ошчима), *верв'ерица* (Белимбегово, Волино, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Гавато, Крушје, Тополчани, Нерези, Ракотинци, Пустец, Л'к, Шулин), *вервер'ица* (Бучинци/Бујковци, Црешево, Живојно, Скочивир, Лугунци, Никодин, Тројаци, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Старавина, Барово, Ваташа, Марена, Николич, Дојран, Лесново, Попадија, Зеленич, П'теле, Поп'лжани, Д. Котари, Марковени, Добролишта, Езерец, Крчишта, В'мбел, Бобошчица, Слимница), *в'ерверица//к'айтерица* (Љуботен), *вервер'ица//сїй'аорурец* (Клисуре), *вервер'ица//вервер'ичка* (Тиолишта), *в'еверичка* (Древено), *веверица* (Слепче (Д. Хис.), Душегубица/Попоец, Стровија), *в'еверица* (Младо Нагоричане, Ново Село, Штип, Пехчево, Берово), *вев'ерица* (Ботун, Букојчани, Здуње), *вевер'ица* (Вељуса), *вирвер'ица* (Сботско, Црнешево, Сараќиново, Струпино), *вирвир'ица* (Тушин, Луковец, Г. Пожарско, Емборе), *вирвир'ица//кайтер'ица* (Амбар Ќој), *вирвир'ицă* (Тресино), *вирвир'ида* (Савек/Кула), *в'рчка* (Рожден), *врев'ерица* (Кучково), *вреверица//верверица* (Љубанце).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *верверица*, се јавува како најфреќвентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во Фурка (203), немаме регистрирано назив за *верверица*. Во Клење (74), имаме синтагматски назив: *црвена невесїул'ка*. Во одделни пунктови, имаме двојни називи за *верверица*: *к'айтерица//в'ерв'еричка* (Стојаково), *к'айтер'ица//верверица//бела* (Градец/Дурачка Река), *к'айтерица//вервер'ица* (Костурино), *к'айтерица //вевер'ица* (Радовиш), *кејтер//верверица* (Љубаништа), *в'ерверица //к'айтерица* (Љуботен), *вервер'ица//сїй'аорурец* (Клисуре), *вирвир'ица//кайтер'ица* (Амбар Ќој). Како што се забележува од прегледов, како втор по честота назив за ова животно се јавува називот *кайтерица*, а многу помалку други називи како *невесїулка* и *сїй'аорурец*, кои се всушност карактеристични како именувања на друг вид животни во македонските дијалекти (*невесїулка* = ласица; *сїйаоррец* = вид глушец).

### Куна

Називот *куна* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1972: 233). Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. *kúna*, буг. *kunica*, рус. *kunica*, укр. *kunýsja*, брус. *kunica* (Bezlaj 1982: 110). Називот *куна* (лат. *martes martes*), означува 'мала граблива сверка'. Тие спаѓаат во фамилијата на месојадни цицачи, од редот на сверовите. Тие имаат витко тело и кратки нозе. Куните се исхрануваат со различен тип на плен, како полжави, црви, разни инсекти и сл. Тие се лесно приспособливи на различни климатски и географски

услови, па така тие се населени речиси, настапаат низ светот. Крзното на куната е многу барано на пазарот (TPMJ 2005: 666).



сл. бр. 14 Тип на куна златка (*martes martes*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за ова животно, дел од нив се со фонетски и зборообразувачки разновидности на називот за *куна*: *к'уна* (Бобошчица, Луке, Кратово/Шлегово, Кнежево, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Белимбегово, Црешево, Лешок, Теарце, Стеблево, Вевчани, Волино, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Црквино, Конопиште, Вељуса, Спанчево/Соколарци, Лесново, Ранци, Липинци, Шулин), *зў'айка* (Саса), *белка* (Блатец), *бел'ка//куна* (Лаки), *бел'ка* (Злетово), *кёна* (Клење), *кон'ачка* (Езерец), *кон'ада* (Ново Село), *кон'атика* (Превод), *куна* (Габер, Младо Нагоричане, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуша, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Цепиште, Модрич, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Ботун, Оровник, Рамне, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Ресен, Смилево, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Прилепец, Градско, Марена, Гломбочани), *к'уна зл'айна* (Страцин), *куна//куначка* (Ѓавато), *куна//кунайка* (Извор), *куна:йка* (Нивици), *кун'ачка* (Крчишта, В'мбел), *кун'ада* (Клисура, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Дојран, Костурино, Муртино, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивичино, Подареш, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиш, Љуботен, Припечани, Тработевиште, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Савек/Кула, Мутулово, Крецово, Амбар Кој, Градобор, Гуменџе, Тушин, С'ботско, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Чеган, Струпино, Г. Пожарско), *кун'ада*

(Тресино), *кун'афка* (Марковени), *кунаī* (Паралово, Тројаци, Дуње, Витолиште, Старавина), *к'унаī* (Скочивир, Рожден, Ваташа), *кунаī//кунаīка* (Буково), *кунаī//кун'аīка* (Живојно), *кун'аīта* (Николич, Никоман, Долни Балван, Штип), *кунаīка* (Претор, Дихово, Драгош, Путурос, Крушовјани, Буф, Ошчима, Леска, Пустец, Л'к, Граждено), *к'унаīка* (Љубојно, Арвати, Тополчани), *кун'аīка* (Кнежје, Никодин, Подлес, Барово, Судиќ, Богословец, Зеленич, П'теле, Поп'лжани, Горенци, Тиолишта), *кун'ава* (Хрупишта, Добролишта, Слимница), *кунейīка* (Кукуречани), *в'идра* (Тремно).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *куна*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во пунктот Лаки (250), имаме двоен назив: *бел'ка//куна*. Во одделни пунктови, имаме зборообразувачки разновидности: *куна//куначка* (Ѓавато), *куна//кунаīка* (Извор), *кунаī//кунаīка* (Буково), *кунаī//кун'аīка* (Живојно). Во следниве пунктови, немаме регистрирано назив за *куна*: Градец/Дурачка Река, Огут, Псача, Шопско Рударе, Романовце, Немањинци, Лезово, Древено, Гратче, Виница, Костин Дол, Калиманци, Четирце, Жегњане, Жидилово, Ранковци, Долни Стубол, Клечовце, Думановце, Речица, Белица.

Како карактеристично за дијалектните називи на ова животно треба да го истакнеме фактот дека има голема разноликост на формите на основниот назив, пред сè од зборообразувачки аспект (*куна*, *кунада*, *кунаīка*, *куница* и сл.), но и од лексички аспект (*куна*, *белка*, *зуайīка*, *видра*).

## Пор

Именувањето *пор* потекнува од прасловенскиот назив \*dъchorgъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. tvòr, tvôr, буг. тòрче, рус. чоргъ, укр. тчиргъ, чеш. tchoř (Bezlaj 1976: 101). Називот *пор* (лат. mustela putorius), спаѓа во групата на цицачи, познати по својата способност да испуштаат течност со силна смрдеа. Нивниот изглед варира од вид до вид. Порот, генерално има темнокафеава боја, со црна маска околу лицето. Неговата исхрана главно се состои од: глодари, птици, влекачи и сл.



сл. бр. 15 Тип на европски пор (*mustela putorius*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за ова животно: *йор//йорче* (Ракотинце), *ѓăглăк* (*смрдушка*) (Дојран), *луѓуѓарец* (Миравци), *шиш'авал* (Стојаково), *смрѓушка* (Тројаци), *смрдулка* (Путурос), *б'урсук* (Емборе), *кокар* (Сараќинце), *кокарче* (Пожаране, Печково), *кокаре* (Челопек, Волковија, Куново), *кокаре, (и кокарче)* (Милетино), *кукурџа* (вид кунада) (Фурка), *луѓуѓар* (Николич), *неаѓесијулка* (Пираша), *невесијулка* (Вељуса), *ијор* (Старчиште), *ијф* (Г. Пожарско), *йор* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Луке, Огут, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Лугунци, Костурино, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивично, Подареш, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиш, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Пехчево, Берово, Двориште, Белица, Мутулово, Градобор, Лешок, Раздол, Банско, Крецово, Тресино, Амбар Ќој, Прострање), *їор//їорче* (Муртино, Ново Село), *смрѓушка* (Езерец), *смărд'ешка* (Добролишта), *смărд'ешки* (Хрупишта), *смărдел'ка* (Стење, Гломбочани), *смărдолика* (Голем Папрадник), *смărд'ул'* (Струпино), *смărд'ул'ак* (С'ботско), *смărдул'ка* (Претор), *смărдул'ка//самсур* (Ресен), *смрѓушка* (Конопиште), *смрделика* (Ефловец, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Букојчани, Туин), *смрделика//кокарче* (Лешница), *смрделка* (Г. Белица), *смрдел'ка* (Леска), *смрдељка* (Смилево), *смрдолика* (Речица), *смрѓушка* (Подлес, Градско, Праведник, Барово, Клисуре), *смрдушка* (Црквино, Извор), *смрдушка//їовор* (Башино Село), *смрдул* (Буково), *смрдулајка* (Стровија, Богомила), *смрдулка* (Тополчани, Слепче (Д. Хис.), Слепче (Прил.), *смрдулка//їворе* (Кукуречани), *смрдул'ка* (Ѓавато, Дихово, Драгош, Скочивир, Паралово), *смрѓул'ка* (Живојно, Старавина), *смрѓул'ук* (Црнешево), *їо:рче* (Којнско), *їор* (Негован, П'теле), *їор//їорче* (Струга, Пештани), *їорче* (Ржаново, Боровец,

Глобочица, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Трпејца, Јубаништа, Речица), *ଠ'орче* (Вевчани, Шулин), *ଠ'ор* (Клечовце), *ଠ'ор* (Жегњане, Четирце, Думановце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Црешево, Јубанце, Бардовци, Кучково, Брезно, Крушовјани, Здуње, Нерези, Ракотинци, Драчево, Држилово, Зелениково, Катланово, Карабуниште), *ଠ'ор//ଠ'ор* (Младо Нагоричане), *ଠ'ୱ'орକା* (Белимбегово), *ଠିମନ୍ଦ କୁଟାଳେ* (Буф).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *ଠ'ор*, се јавува како најфреkvентен назив во поголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови, немаме регистрирано назив за *ଠ'ор*: Баниште, Гратче, Сараќиново, Конско, Теарце, Ростуше, Горенци, Модрич, Крушје, Ваташа, Гуменџе, Луковец, Чеган, Ранци, Тремно, Липинци, Пустец, Бобошчица, Тумчевиште, Клење, Нивици, Габер, Маврово, Џепиште, Стеблево, Џарев Двор, Д. Дивјаци, Тајмишта, Н. Брезница, Прилепец, Тиолишта, Марковени, В'мбел, Ошчима, Л'к, Граждено, Слимница, Љубојно, Арвати. Во одделни пунктови, забележани се двојни називи за *ଠ'ор*: *ଗୀଗଲାକ* (*смрдушка*) (Дојран 207), *ମ୍ରଦୁଳ'କା//ସମ୍ପୁର* (Ресен 109), *ମ୍ରଦେଲିକା//କୋକାର୍ଚେ* (Лешница 138).

Од особеностите на називите за ова животно треба да се истакнат бројните зброообразувачки разновидности, што се добиени со глаголот *ମ୍ରଦି* во основата: *ମ୍ରାର୍ଦ'ୟଳ'*, *ମ୍ରଦୁଶିକା*, *ମ୍ରାର୍ଦେଲ'କା*, *ମ୍ରାର୍ଦୋଲିକା*, *ମ୍ରଦୁଲାଜକା* и др. Мотивација за ваквите именувања, како што веќе истакнавме, е во смрдеата што ја испушта ова животно како одбрамбен механизам.

### Ласица

Називот *ласица* е прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1972: 271). Претставува словенски назив (сесловенски и прасловенски деминутив на -ica сроден со литв. luöss за коњ, сив, сивожолт, бледожолт или добиен од општословенскиот корен Lask/last „нежност“). Обликот *власица* што е регистриран во неколку пунктови, најверојатно е преосмислен според *влас* „коса“, поради козината на *ласицата* (БЕР III: 316). Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: српх. lăsica, буг. vlasica, рус. laska, укр. лăсyсja, брус. lásica, чеш. lasice, lašička (Bezlaj 1982: 125). Називот *ласица* (лат. mustela nivalis), означува ’грабливо животно со издолжено тело и долга опашка’. Ласицата е мало диво животно, од фамилијата куни. Таа има костенливо крзно на грбот и бело на предниот дел. Нејзиното крзно е скапоцено, па затоа ласицата е честа мета на ловците. Таа најчесто се храни со ситни глодари, кои претежно ги лови ноќе, но, не е невообичаено да се сртне и преку ден. Уште во минатото постоееле различни верувања поврзани со ласицата. Како што е познато таа уште се нарекува и *невесଟୁଲକା*, односно *nevėstītā*, поради

некои народни верувања дека во минатото таа била невеста што се претворала во мало, злобно животно, кое од завист им ги уништувало невестинските фустани на другите невести. Овие верувања датираат уште од минатото, од каде потекнуваат верувањата дека ако се види ласица е добар знак и дека ако влезе во нечиј дом таа не треба насилено да се брка или тепа, бидејќи важи за одмаздољубиво животно.



сл. бр. 16 Тип на мала ласица (*mustela nivalis*)

На поголемиот дел од територијата се регистрирани називи со словенскиот корен *невеси*- (\*nevjasta, сп. БЕР IV: 587). На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за ова животно: *царов'ичка* (Рожден), *царвер'ичка* (Праведник), *царе:неси*улка (Прострање), *царе:не:сийулка* (Вранештица), *цара:не:сийица* (Печково), *цара невеси*ул'ка (Баниште), *цар'а-не:сийица* (Струга), *царанеси*ици (Маврово, Тајмишта, Букојчани), *цара-нев'еси*ул'ка (Стеблево), *цареа нееси*улка (Кнежино), *цар'ејца* (Претор, Вевчани), *цар'ејца//цар'улка* (Боровец), *цар'ејца//царвена не'еси*ул'ка (Лескоец), *цар'ефка* (Скочивир), *царејца//царе<sup>a</sup> невеси*ул'ка (Буково), *ц'арева к'ерка//невеси*улка (Башино Село), *царева ќерка* (Старавина), *ц'арева ќерка* (Конопиште, Ваташа), *ц'арева к'ерка* (Марена), *ц'арева к'ерка* (Барово), *ц'арева невеси*ул'ка (Зеленич), *царевич'ина ќерка//ласица* (Тројаци), *ц'аревичка* (Долни Балван, Штип, Богословец), *ц'аревичка// невеси*ул'ка (Љуботен), *ц'аревичца* (Кнежје, Судик, Лезово), *царевичца//невеси*ици//ласица (Смилево), *ц'арива нив'еси*та (Тремно), *ц'арива нивиси*ул'ка (Липинци), *царја нес*иул'ка//царејца (Радожда), *царја невеси*ул'ка (Ѓавато), *царва нивиси*ул'ка (Чеган), *царв'улка* (Градско), *ц'ар'ва неве"сийул'ка* (П'теле), *цер'евулка//цар'евулка* (Црквино), *ц'арц'аул'ка* (Љубојно), *ц'арвена н'еси*ул'ка//цар'ејца (Крушје), *ц'арвена невеси*ица (Горенци, Голем Папрадник), *ц'арвена невеси*ул'ка (Стење, Гломбочани), *ц'арв'улка* (Подлес), *црна нес*иул'ка//ласица (Волино), *црвена невеси*ица (Ростуше), *црвена невеси*ул'ка (Оровник), *ласица* (Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Куново, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Лешница, Г. Белица, Здуње, Стровија, Слепче (Прил.).

*л'асица* (Вратница, Лешок, Теарце, Н. Брезница), *ласица//царе<sup>a</sup>* (-е<sup>a</sup>) *н'есітулка* (Туин), *ласица//невесітулка* (Драчево, Богомила, Извор), лиманова *невесітица* (Жерноница, Држилово), *л'асица//неесітулка//царја неесітулка* (Душегубица/Попоец), *навесітул'ка* (Костурено), *н'евесітул'ка* (Конско), *навесітулька* (Николич), *н'есітул'ка* (Буф), *н'есітулка//ц'арцаулька* (Ошчима), *несітулька//невесітулька* (Бучинци/Бујковци), *н'евесітилка* (Нивици), *невесітичка//невесітица* (Љубаништа), *невесітица* (Цепиште, Трпејца), *невесітица* (Бобошчица), *невесітица//ласица* (Милетино), *невесітица//цărвена невесітица* (Г. Косоврасти), *nev'esitul'ka* (Кратово/Шлегово), *nev'esitul'ka* (Каменица), *nev'esitulka* (Путурош, Светорача, Звечан, Катланово, Карабуниште, Прилепец), *nev'esitulka* (Белимбеково), *nev'esitulka* (Жидилово, Долни Стубол, Превод, Лугунци, Гратче, Белица, В'мбел), *nev'esitulka//цărц'аулка* (Арвати), *nev'esitulka//овчар'ичка* (Блатец), *nev'esitul'ka* (Добролишта), *nev'esitul'ka* (Киселица), *nev'esitul'ka* (Костино Дол, Саса, Калиманци, Раздол), *nev'esitul'ka//офчар'ичка* (Лаки), *nev'esitul'ka* (Галичник, Гари, Клење, Модрич, Луково, Глобочица, Ресен, Речица, Драгош, Подареш, Пустец, Граждено), *n'evesitul'ka* (Шопско Рударе), *nev'esitul'ka* (Леска, Љ'к, Шулин), *nev'esitul'ka* (Ранковци, Псача, Клечовце, Дивле, Живојно, Смоларе, Робово, Нивичино, Конче, Дукатино, Радовиш, Никоман, Злетово, Лесново, Древено, Припечани Виница, Двориште, Попадија, Поп'лжани, Горенци, Тиолишта, Хрупишта, Марковени, Езерец, Крчишта, Слимница), *n'evesitul'ka* (Негован), *nev'esitul'ka* (царева) (Ржаново), *nev'esitul'ka//благамедена* (Пештани), *nev'esitul'ka//ц'аревица* (Немањинци), *nev'esitul'ka//невесітица* (Ефловец), *nev'esitul'ka//цареа невесітул'ка* (Дихово), *nev'esitul'ka//ц'арева н'евесіїа* (Спанчево/Соколарци), *nev'esitul'ka//ц'ароа нев'есіїа* (Д. Котари), *nev'esitul'ka//ласица* (Челопек), *nev'esitul'ka//sv'erkha* (Дедино), *nev'esitul'k'a* (Берово), *nev'esitul'ya* (Орашац), *nev'esitul'ka* (Црешево, Љубанце), *nev'esitul'ka* (Градец/Дурачка Река, Габер, Луке, Огут, Кнежево, Страцин, Жегњане, Четирце, Младо Нагоричане, Думановце, Романовце, Павлешенци, Ново Село, Стинек), *nev'esitul'ka//ц'аревица* (Клисура), *nev'esitul'k'a* (Пехчево), *năvăstul'ka* (Дојран), *năvăstul'ka//mănăstul'ka* (Мутуово), *niv'esitul'ka* (Стојаково), *niv'esitul'ka* (Црнешево, Сараќиново, Струпино), *niv'esitul'ka* (Муртино), *niv'esitul'ka* (Миравци), *niv'esitul'ka* (Тресини), *niv'esitul'ka* (Фурка, Савек/Кула, Крецове, Амбар Ђој, Градобор, Гуменце, Тушин, Луковец, Ранци, Емборе), *niv'esitul'ka//ц'арива нив'есіїа* (Г. Пожареско), *niv'asitul'ka* (Сухо, Висока), *ofcharka//nev'esitul'k'a* (Мачево), *йої'ова снаа//nev'esitul'ka* (Габрово), *cīara невесітул'ка* (Ботун), *cīara нев'есітулька* (Рамне), *штерез'инка* (Стар Истевник), *штерз'иница* (Тработевиште), *власица* (Бардовци, Кучково, Кукуречани, Тополчани), *вл'асица* (Нерези, Ракотинци), *власица//nev'esitulka* (Зелениково).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *невеситулка*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во Боровец (80), и Љубаништа (100), имаме зборообразувачки разновидности: *цар'ејца//царе'улка, невеситичка//невеситица*. Во одделни пунктови, имаме двојни (па и тројни) називи: *царевица//невеситица//ласица* (Смилево), *ласица//невеситулка* (Драчево, Богомила), *ласица//невеситулка* (Извор), *л'асица//нееситулка//царја нееситулка* (Душегубица/Попоец), *н'ееситуљка//ц'арцауљка* (Ошчима), *невеситица//ласица* (Милетино), *невеситулка//овчар'ичка* (Блатец), *невеситул'ка//офчар'ичка* (Лаки), *невеситул'ка//благамедена* (Пештани), *невеситул'ка//св'ерка* (Дедино), *н'васитул'ка//м'янастул'ка* (Мутулово), *власица//невеситулка* (Зелениково). Во одделни пунктови, имаме синтагматски називи: *цара невеситул'ка* (Баниште), *цар'а-не:сийцица* (Струга), *цара-нев'еситул'ка* (Стеблево), *цареа нееситулка* (Кнежино), *ц'арвена н'еситул'ка* (Лескоец), *царе" невеситул'ка* (Буково), *ц'арева к'ерка* (Башино Село), *царева ќерка* (Старавина), *ц'арева ќерка* (Конопиште, Ваташа), *ц'арева ќерка* (Марена), *ц'арева к'ерка* (Барово), *ц'арева невеситул'ка* (Зеленич), *царевич'ина ќерка* (Тројаци), *ц'арива нив'есита* (Тремно), *ц'арива нивиситул'ка* (Липинци), *царја неситул'ка* (Радожда), *царја невеситул'ка* (Ѓавато), *царва нивиситул'ка* (Чеган), *ц'ар'ва неве"ситул'ка* (П'теле), *ц'арвена н'еситул'ка* (Крушје), *ц'арвена невеситица* (Горенци, Голем Папрадник), *ц'арвена невеситул'ка* (Стење, Гломбочани), *црна неситул'ка* (Волино), *црвена невеситица* (Ростуше), *црвена невеситул'ка* (Оровник), *лимanova невеситица* (Жерноница, Држилово), *царја нееситулка* (Душегубица/Попоец), *ц'арвена невеситица* (Г. Косоврасти), *ц'арева н'евесита* (Spanчево/Соколарци), *ц'ароа нев'есита* (Д. Котари). Скоро на целата дијалектна територија, ја среќаваме формата *невеситулка*, која претставува калка од турскиот јазик сп., *невеситулка, ласица спрема gelincik* (*gelin* 'невеста' + дем. -*ciłk*: невеста + дем. -улка) (сп. Јашар-Настева 2001: 128).

## Еж

Називот *еж* потекнува од прасловенскиот назив \*ežъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. jêž, буг. еž, рус. ёž, укр. јіžák, брус. vóžyk, чеш. ježek (Bezlaj 1976: 232). Називот *еж* (лат. erinaceus), означува 'животно обвиено со боцки'. Ежот спаѓа во групата на цицачите каде постојат повеќе врсти и типови на ежови. Должината на нивното тело е претежно од 15 до 30 центиметри, а тежината може да достигне и до 2 килограма. Нивниот одбранбен механизам се состои во тоа што нивното тело го обвитеа во вид на топка. Тие претежно се ноќни животни, а денот најчесто го искористуваат за спиење, сместени во дупки или под трева.



сл. бр. 17 Тип на европски еж (*erinaceus*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски разновидности на основниот назив за *еж*: *(i)eii* (Езерец), *(j)ejj* (Радожда), *(j)eii* (Сараќинце), *ejj* (Младо Нагоричане, Дивле, Волковија, Ржаново, Арвати, Царев Двор, Смилево, Муртино, Белица, Ошчима, Леска, Слимница), *dejj* (Шопско Рударе), *ejj//(eii)* (Крушовјани), *ejj"* (Думановце, Печково, Куново, Горенци, Живојно, Извор), *eje* (Жерненица, Ростуште, Баниште, Стеблево, Држилово), *eje//eii* (Црквино), *ejiij* (Висока), *eii* (Огут, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Романовце, Орашац, Немањинци, Кнежје, Превод, Белимбегово, Љубанце, Бардовци, Кучково, Тумчевиште, Пожаране, Маврово, Галичник, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Цепиште, Модрич, Луково, Боровец, Вевчани, Глобочица, Струга, Ботун, Оровник, Рамне, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Љубојно, Претор, Ресен, Гавато, Речица, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Тајмишта, Букојчани, Тuin, Звечан, Г. Белица, Здуње, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Драчево, Зелениково, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Прилепец, Подлес, Градско, Праведник, Витолиште, Рожден, Конопиште, Барово, Ваташа, Марена, Клисурা, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Николич, Дојран, Костурино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивично, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиц, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Габрене, Раздол, Банско, Негован, Мутулово, Крецово, Амбар Ќој, Илициево, Гуменце, С'ботско, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, Попадија, Ранци, Липинци, Емборе, Зеленич, П’теле, Поп’лжани, Д. Котари, Буф, Горенци, Тиолишта, Хрупишта, Марковени, Добролишта, Крчишта, В’мбел, Гломбочани, Нивици, Шулин,

Граждено, Бобошчица), *јеши* (Волино, Тремно, Градобор), *eii//ež<sup>iii</sup>* (Дуње), *eii//eже* (Светорача), *eii//ješi'* (Старчиште), *eii<sup>ix</sup>* (Старавина), *eие* (Г. Косоврасти, Клење), *jěši* (Тушин), *jěž* (Жидилово), *jěž<sup>iii</sup>* (Милетино, Челопек), *jěši* (Стратин, Жегњане, Четирце, Клечовце, Бучинци/Бујковци, Павлешенци, Црешево, Вратница, Лешок, Брезно, Теарце, Ракотинце, Којнско, Крушје, Тресино, Пустец), *jěši//ež* (Сухо), *jáž* (Лк), *šar'ašeši* (Габер), *šar'ažěši* (Градец/Дурачка Река), *šer'ažěž* (Луке, Ранковци, Псача).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *ež*, се јавува како најфреќвентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, се среќаваат фонетски промени на основниот назив *ež*: *ež//(eši)* (Крушовјани), *eii//ež<sup>iii</sup>* (Дуње), *eие* (Светорача), *eii//ješi'* (Старчиште), *jěši//ež* (Сухо). Едната фонетска разлика регистрирана во називите за *ež* се поврзува како и кај елен со појавата на прејотација во северномакедонските говори (сп. Видоески 1998: 66), а другата, со правилото за обезвучување на звучните гласови на крајот на зборот (*Правојис на македонскиот стандарден јазик*: 2017) што во дел од записите во картотека е прецизно обележано.

### Желка

Именувањето *желка* потекнува од прасловенскиот назив \*žěly. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: буг. žélva, žélka, укр. žélv, чеш. želva (Bezlaj 2005: 445). Називот *желка* (лат. testudinata), означува 'копнено и водено животно обвиено со цврст окlop'. Желката спаѓа во групата на влечуги, нејзината основна карактеристика е цврстиот окlop којшто го штити и покрива целото нејзино тело. Желките живеат на сите континенти освен на Антарктикот. Живеат на различни места како: бари, шуми, реки и океани. Желките варираат во однос на големината и тежината во зависност од местоположбата.



wiseGEEK

сл. бр. 18 Тип на копнена желка (testudinata)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски разновидности на основниот назив за *желка*, кои најчесто

вариран во однос на изговорот на гласот /л/ од целосно затврдната варијанта, па сè до палатализираното л' или палаталното љ: *ж'ел'ка* (Тушин), *жеўка* (Претор, Слепче (Д. Хис.), Драчево, Праведник), *ж'eўка* (Кратово/Шлегово, Лешок, Лесново), *жел'ка* (Витолиште), *желка* (Челопек, Куново, Кукуречани, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Туин, Светорача, Г. Белица, Здуње, Зелениково, Катланово, Карабуниште, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Барово, Добролишта, Езерец, В'мбел, Ошчима, Шулин), *ж'елка* (Кнежево, Долни Стубол, Кнежје, Белимбегово, Вевчани, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Башино Село, Никодин, Ваташа, Подареш, Дукатино, Никоман, Судиќ, Богословец, Гратче, Виница, Попадија, Хрупишта, Марковени), *ж'елка//ж'ел'ка* (Спанчево/Соколарци), *жел'ка* (Тресино), *ж'елва* (Смоларе, Стинек, Двориште, Сухо, Висока), *жел'(ъ)ка* (Думановце), *жел'ка* (Лаки, Киселица), *ж'ел'ка* (Костин Дол, Саса, Раздол), *жел'вка* (Црешево), *жел'ка* (Бардовци, Кучково, Вратница, Брезно, Теарце, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Маврово, Жерноница, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Цепиште, Клење, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Волино, Ботун, Оровник Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Ресен, Ѓавато, Речица, Дихово, Буково, Живојно, Скочивир, Паралово, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Држилово, Лугунци, Црквино, Старавина, Конопиште, Дојран, Радовиш, Луковец, Тремно П'теле, Буф, Гломбочани, Леска, Л'к, Граждено), *ж'ел'ка* (Жидилово, Ранковци, Псача, Шопско Рударе, Клечовце, Немањинци, Превод, Дивле, Стеблево, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Рожден, Марена, Клисуре, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Николич, Костурино, Габрово, Робово, Нивичино, Вељуса, Конче, Дедино, Љуботен, Долни Балван, Штип, Лезово, Злетово, Древено, Припечани, Каменица, Блатец, Савек/Кула, Негован, Мутуло, Крецово, Амбар Ќој, Градобор, Гуменце, С'ботско, Црнешево, Сараќиново, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, Ранци, Липинци, Емборе, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Горенци, Пустец, Нивици), *ж'ел'ка* (Калиманци, Мачево), *жељка* (Луке, Младо Нагоричане, Љубанце, Рамне, Смилево, Звечан, Тиолишта), *ж'ељка* (Градец/Дурачка Река, Габер, Огут, Страцин, Жегњане, Четирце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Муртино, Ново Село, Белица), *ж'ељк'a* (Тработевиште, Стар Истевник, Пехчево, Берово (во беровскиот говор запишано како *ж'ел'ка* (сп. Бетински 2013: 174), *ж'ал'ва* (Старчиште), *ж'алка* (Бобошчица).

Од дадениов преглед може да се заклучи дека називот *желка* се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Фонетската промена кај овој назив, варира во

однос на употребата на палатализираното л' и употребата на палаталното лъ. Пр. ж'ел'ка (Жидилово, Ранковци, Псача, Шопско Рударе, Клечовце, Немањинци, Превод, Дивле, Стеблево, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Рожден, Марена, Клисура, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Николич, Костурино, Габрово, Робово, Нивично, Вељуса, Конче, Дедино, Љуботен, Долни Балван, Штип, Лезово, Злетово, Древено, Припечани, Каменица, Блатец, Савек/Кула, Негован, Мутулово, Крецово, Амбар Кoj, Градобор, Гуменце, С'ботско, Црнешево, Сараќиново, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, Ранци, Липинци, Емборе, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Горенци, Пустец, Нивици) и ж'елька (Градец/Дурачка Река, Габер, Огут, Страцин, Жегњане, Четирце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Муртино, Ново Село, Белица). Како што се гледа од дадениве пунктови, назив со изговор на палаталниот глас е карактеристичен, главно, за северните македонски говори.

### Желур

Називот *желур* 'машкото од желката' води потекло од прасловенскиот назив \*žěly, кој во повеќето словенски јазици ја има истата форма како и кај ж. род: буг. žélva, žélka, укр. žélv, чеш. želva (Bezlaj 2005: 445). Исто како и за желката, називот означува вид на влекач што во меѓународната терминологија се означува со латинскиот термин testudinata. Разликата во надворешниот изглед помеѓу желката и желурот е тешко воочлива на прв поглед. Постојат неколку карактеристики со кои може да се воочи дали станува збор за мажјакот или за женката. Разликите можат да се воочат, откако ќе се постигне нивната полова зрелост. Женките имаат поискривен стомак, а мажјациите порамен. Мажјакот исто така има погуста опашка, додека женката потенка.



сл. бр. 19 Тип на желур, мажјак (testudinata)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски и зборообразувачки разновидности на називот за 'машкото од желката': *жел'ка* (Милетино, Жерненица, Г. Косоврасти, Струга, Црешево, Кучково, Печково, Голем Папрадник, Горенци, Цепиште, Ржаново, Боровец, Радожда, Оровник, Стење, Ѓавато, Дихово, Драгош, Буково, Живојно, Паралово, Држилово, Лугунци, Старавина, Рожден, Дојран, Радовиш, Тремно), *мăшка ж'ел'ка* (Ранци), (*мăшка*) *ж'ел'ка* (Лескоец), *ж'е:лка* (Башино Село), *жејка* (Претор, Драчево, Праведник), *жејка* (Лесново), *желка* (Лаки), *ж'елчок* (Шулин), *желч'ок* (Кнежево), *желјак//желка* (Светорача), *желка* (Бардовци, Путурос, Кукуречани, Тополчани, Здуње, Извор, Црквино, Градско, Д. Дивјаци, Туин, Г. Белица, Катланово, Богомила, Стровија, Слепче (Прил.), Подлес), *ж'елка* (Вевчани, Ваташа, Судиќ, Богословец, Гратче, Марковени), *желка//желчок* (Буф), *ж'елок* (Барово), *желтиок* (Крушовјани), *ж'елук* (Тресино), *желур* (Ефловец), *жељва* (Двориште), *ж'ел'ка* (Саса, Киселица), *ж'ел'че* (Мутулово, Амбар Кој), *жел'чок* (Тумчевиште), *жел'ч'ок* (Берово), *ж'ел'ка* (Конопиште, Клисура, Конско, Пирача, Костурино, Габрово, Нивичино, Дедино, Љуботен, Долни Балван, Штип, Спанчево/Соколарци, Древено, Припечани, Савек/Кула, Негован, Крецово, Градобор, Гуменце, Сараќиново, Г. Пожарско), *жел'ка* (*мăшка ж'ел'ка*) (Л'к), *жел'ка* (*мăшка*) *жел'ка* (Љубаништа), *жел'ка//жел'ол* (Челопек), *жел'ок* (Сараќинце), *ж'ел'ок* (Лешок), *жел"ок* (Лезово, Костињ Дол, Стар Истевник), *жел'ок//жел'ка* (Ракотинце), *жељ'ќк* (Страцин, Жегњане, Четирце, Орашац), *жељка* (Габер, Луке, Думановце, Тиолишта), *ж'ељка* (Муртино), *жељкар* (Младо Нагоричане), *ж'алка* (Бобошчица), *мăшка ж'ел'ка* (Клење), *м'ешка ж'ел'ка* (Нивици), *мăшка ж'ел'ка* (Пештани, Гломбочани), *мăшка ж'ел'ка* (Луковец), *м'ешка ж'ел'ка* (Црнешево).

Од дадениот преглед, може да се заклучи дека називот *желка*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови, нема регистриран назив за машкото од *желката*: Белимбегово, Николич, Вељуса, Мачево, Огут, Кратово/Шлегово, Шопско Рударе, Романовце, Немањинци, Брезно, Теарце, Нерези, Карабуниште, Миравци, Стојаково, Фурка, Смоларе, Робово, Конче, Никоман, Виница, Белица, Чеган, Липинци, Подареш, Псача, Волино, Љубојно, Крушје, Дукатино, Жидилово, Ранковци, Долни Стубол, Клечовце, Бучинци/Бујковци, Павлешенци, Кнежје, Превод, Дивле, Љубанце, Галичник, Модрич, Ботун, Царев Двор, Речица, Смилево, Прострање, Кнежино, Лешница, Тајмишта, Н. Брезница, Ракотинци, Зелениково, Тројаци, Прилепец, Дуње, Злетово, Блатец, П'теле, Д. Котари, Горенци, Ошчима, Леска, Пустец, Граждено, Слимница, Рамне, Арвати, Тработевиште, Пехчево, Зеленич, Поп'лжани, Стинек. Во одделни пунктови, се среќаваат синтагматски називи: *мăшка ж'ел'ка* (Ранци), (*мăшка*) *ж'ел'ка* (Лескоец), (*мăшка*) *ж'ел'ка* (Л'к), (*мăшка*)

жел'ка (Љубаништа), мшика жел'ка (Клење), м'шика ж'ел'ка (Нивици), мшика жел'ка (Пештани, Гломбочани), мшика ж'ел'ка (Луковец), м'шика ж'ел'ка (Црнешево), ситуација карактеристична и за други називи на животни како што веќе забележавме кај дел од називите за срнак (види погоре). Во одделни пунктови, забележуваме зборообразувачки особености: желчок (Буф), желток (Крушовјани), жел'чок (Тумчевиште), жел'чок (Берово), жел'ок (Лешок), жел'ок (Лезово, Костин Дол, Стар Истевник).

### Лилјак

Називот *лилјак* потекнува од црковнословенскиот и прасловенскиот назив \*lilijakъ, лилъакъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. *liljak*, *ljiljak*, буг. *lilek*, чеш. *lelek*, укр. *lélet* (Bezlaj 1982: 141). Називот *лилјак* (лат. *plecotus*), означува 'мал цицач што лета ноќно време'. Лилјациите се населени насекаде, препознатливи се по нивните крилја кои, за разлика од оние на птиците, се потенки и можат попрецизно да маневрираат. Крилјата на лилјациите служат како терморегулатори и заштита додека одмораат. Постојат повеќе типови на лилјаци (мали и големи), а во нашите краишта најзастапени се малите лилјаци кои најчесто се хранат со инсекти. Другите типови на лилјаци се хранат со мали цицачи, плодови и сл.



сл. бр. 20 Тип на мал лилјак (*plecotus*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за *лилјак*: *сл'ёто вр'айче* (Ранци), *ќор ќустиибек* (Липинци), *ќор ӱил* (Жидилово), *ќор ӱиле* (Градец/Дурачка Река), *ќораво ӱиле* (Габер), *ќораво ӱиле* (Блатец), *ќорӱиле* (Луке), *ќорӱил'ич* (Стојаково, Фурка, Николич, Дојран), *ции//лил'ак* (Брезно), *карл'ий* (Габрово), *кайарец//слеёто ӱиле* (Ржаново), *карл'ейка* (Нивичино), *карл'ий* (Смоларе), *кă"рл'ей* (Вељуса), *крад'и кайче* (Цепиште), *кр'илеиец* (Стинек), *крл'ей* (Ново Село, Робово), *л'илек* (Баровица), *л'илјак* (Чеган), *л'илјаче* (Судиќ), *лилјаче* (Превод, Којнско), *лилјак* (Вратница, Маврово, Волино,

Путурос, Слепче (Д. Хис.), Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/ Попоец, Лешница, Зелениково, Лугунци, Стровија, Тројаци, Витолиште, Марена, Попадија, Добролишта, В'мбел, Граждено, Слимница), *л'илјак* (Долни Стубол, Немањинци, Кнежје, Белимбегово, Теарце, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Долни Балван, Гратче, Каменица, Горенци, Хрупишта, Марковени, Езерец, Пустец, Нивици, Шулин, Тиолишта), *лилјак//к'ор'o* *їшиле* (Тајмишта), *л'илјак//сл'єйу* *їшиле* (Тресино), *л'илјак* (Негован), *лил'ак* (Л'к), *л'ил'ак* (Конско, Мутулово, Емборе, Зеленич), *л'ил'ак* (Крецово), *л'ил'јаче* (Лезово, Спанчево/Соколарци), *лил'јаче* (Подлес, Оровник), *лил'јак* (Бардовци, Кучково, Ракотинце, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Ростуше, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Модрич, Луково, Боровец, Струга, Радожда, Ботун, Пештани, Трпејца, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Гавато, Дихово, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паравово, Тополчани, Д. Дивјаци, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Држилово, Катланово, Башино Село, Карабуниште, Извор, Слепче (Прил.), Богомила, Прилепец, Дуње, Градско, Праведник, Старавина, Барово, Ошчима, Гломбочани), *л'ил'јак* (Лешок, Драгош, Рожден, Ваташа, Штип, Костин Дол, Саса, Калиманци, Киселица, Раздол, Поп'лжани, Д. Котари), *л'ил'јак//(слејо* *їшиле*) (Вевчани), *л'ил'јак//н'оќно* *їшиле* (Црнешево), *лил'јак//слејачишиїше* (Љубаништа), *лил'јак//слеј'o* *їшиле* (Галичник), *лиљак* (Црешево, Рамне, Крушовјани, Никодин), *лиљак* (Бучинци/Бујковци, Тработевиште, Двориште), *лиљак//сл'єйо* *їшиле* (Кнежево), *ливљак* (Љубанце), *л'акур'иќ* (алб.) (Стеблево), *лилјак* (Буф), *л'ил'ак* (П'теле), *л"ил'ак* (Дивле, Злетово, Лесново), *л'ил'ак* (Кратово/Шлегово), *л'ил'јаче* (Жерненица), *л'ил'јак* (Сараќинце, Челопек), *л"ил'јак* (Древено, Г. Пожарско), *л'ил'јак//слејо* *їшиле* (Милетино), *л"ил'јак* (Клечовце, Романовце), *н'оќна листаав'ичка* (Сараќиново), *ноќно* *їшиле* (Г. Косоврасти, Гуменце), *н'оќно* *їшиле* (Љуботен), *ноќно* *їшиле* (Клисуре), *ноќно* *їшиле//ноќни мии* (Пираша), *ноќно врایче* (Дукатино), *ноќн'o* *їшиле* (Амбар Ќој), *н'ојќно* *їшиле* (Луковец), *н'оќ'но* *їшиле* (Конче), *н'оќ'но* *їшиле//слеј* *мии* (Миравци), *їан'ада* (Висока), *їилик'оч* (Градобор), *їр'илеї* (Виница, Лаки, Белица, Банско), *їр'иїлаї* (Припечани), *љ'иљач* (Павлешенци), *љ'иљак* (Ранковци, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Орашац), *љ'иљак//к'ориїле* (Псача), *љиљак//слеји* *мии* (Младо Нагоричане), *сл'єй* *мии* (Муртино), *слеји* *мии* (Куново), *сл'єйи* *мии* (Радовиш, Богословец, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Тушин), *слеји* *мии//лилјак* (Црквино), *сл'єйо* *їшиле* (Огут), *слеј'o* *їшиле* (Клење), *слејо врایче* (Думановце), *сл"аїо* *їшиле* (Делчово), *в'яч'ерно вр'aїче* (Тремно).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *лилјак*, се јавува како најфреквентен назив на поголемиот дел од македонската

дијалектна територија. Во следниве пунктови нема регистриран назив за *лилјак*: Бобошчица (391), Никоман (228), Савек (297). Иако селата Савек и Кула се водат под еден број во Прашалникот (Видоески 2000: , за селото Савек нема регистрирано назив за ова животно, додека за селото Кула, според Лаброска има многу интересен назив за *лилјак*, а тоа е *шурлин* (Лаброска 2003: 96). Во одделни пунктови, имаме двојни називи за *лилјак*: *ци//лил'ак* (Брезно), *кайарец//слејо ӣиле* (Ржаново), *лилјак//кор'о ӣиле* (Тајмишта), *л'илјак//сл'еиу ӣиле* (Тресино), *л'ил'јак//(слејо ӣиле)* (Вевчани), *л'ил'јак//н'окно ӣиле* (Црнешево), *лил'јак//слејачишие* (Љубаништа), *лил'јак//слејо ӣиле* (Галичник), *л'иљак//сл'еио ӣиле* (Кнежево), *л'ил'јак//слејо ӣиле* (Милетино), *нокно ӣиле//нокни мии* (Пира), *н'ок'но ӣиле//слеј мии* (Миравци), *љ'иљак//ќоришие* (Псача), *љиљак//слеји мии* (Младо Нагоричане), *слеји мии//лилјак* (Црквино). Во дел од говорите забележуваме и некои фонетски разновидности резултуirани од различниот изговор на второто /л/: *л'илек* (Баровица), *л'ил'ак* (Чеган), *л'илјак* (Негован), *лил'ак* (Л'к) и сл. Во одделни говори, забележани се и калки од турскиот јазик: *нокно ӣиле* (Г. Косоврасти, Гуменце), *н'окно ӣиле* (Љуботен), *нокно ӣиле* (Клисуре), *нокно ӣиле//нокни мии* (Пира), *нокно вратче* (Дукатино), *нок'но ӣиле* (Амбар Ќој), *н'ок'но ӣиле* (Луковец), *н'ок'но ӣиле* (Конче), исто и формата *вечерно ӣиле* 'лилјак, лилкапа' според гесе *kuş* 'лилјак, лилкапа', (gece 'вечер, нок' и *kuş* 'птица') (сп. Јашар Настева 2001: 128) со тоа што во македонскиот јазик не се употребил општиот назив за животни што летаат – *шпица* туку називот *ӣиле* којшто со својата вградена семантика на деминутивност асоцира на малата големина на видовите на овој цицач што се среќаваат на теренот на Македонија.

### Крт

Лексемата со која се именува *крт* потекнува од старословенскиот назив *кръть*. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрхр. *krt*, буг. *кгът*, рус. *krot*, укр. *krit*, брус. *krot*, чеш. *krt(ek)* (Bezlaj 1982: 103). Називот *крт* (лат. *talpa europea*, т.е. европски крт) означува 'цицач што живее под земја и прави подземни ходници'. Кртовите се животни што се приспособени да живеат под земја, истовремено правејќи подземни ходници. Телото на кртовите е издолжено, обвиткано со мазно и густо крзно. Нивната боја најчесто е темносива, кафеава или црна. Имаат кратки нозе, развиени шепи, со кои полесно продираат и ја копаат земјата. Кртовите се познати по тоа што прават критичини, 'земја изриена од крт'. Честопати излегуваат и лазат по површината на почвата во потрага по храна. Кртот е повеќе штетно отколку корисно животно (TPMJ 2005: 652).



сл. бр. 21 Тип на европски крт (*talpa europea*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски и зборообразувачки разновидности на називот за *крт*: *крт* (Цепиште, Клење, Стеблево), *крт*, *кртица* (Луково), *кртица* (Модрич), *керт* (Вевчани, Радожда), *кърт* (Подареш), *кърт* (Ростуше, Тиолишта), *кърт*, *къртица* (Волино), *къртица* (Баниште), *карт* (Жерноница, Бобошчица, Слимница), *картињак* (Страцин), *кертче//шлете* *кутија* (Езерец), *карт* (Вратница, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Николич), *карт*, *картица* (Лешок), *карт* (Теарце, Тумчевиште, Печково, Куново, Маврово, Глобочица, Којнско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Љубојно, Арвати, Претор, Царев Двор, Крушје, Речица, Старчиште, Мутулово, Крецово, Амбар Кој, Градобор, Гуменце, С'ботско, Тресино, Струпино, Г. Пожарско, Тремно, Липинци, Хрупишта, Добролишта, Гломбочани, Л'к), *карт* (Негован, Чеган, Ранци, Емборе), *картица* (Волковија, Ресен, Брезно, Пожаране, Г. Косоврасти, Горенци, Голем Папрадник, Ржаново), *картче* (Стење, Пустец), *картица* (Боровец), *картица* (Дојран), *картињак* (Шопско Рударе), *кърт* (Бучинци/Бујковци, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Н. Брезница, Ракотинци, Конопиште, Костурино, Конче, Дедино, Штип, Судиќ, Спанчево/Соколарци, Лесново, Древено, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Калиманци, Белимбегово, Ваташа), *кърт*, *къртица* (Галичник, Лешница), *кърт*, *къртица* (Светорача), *къртица* (Нивичино, Лаки, Тработевиште, Стар Истевник, Пехчево, Берово, Двориште), *къртињак* (Ранковци), *къртињак* (Псача, Жегњане, Клечовце, Романовце), *къртињок* (Жидилово), *кортиек* (Држилово), *крайт* (Муртино), *крайт*, *крайтица* (Кнежево), *крайт* (Долни Стубол, Бардовци, Кучково, Ракотинце, Сараќинце, Ботун, Оровник, Рамне, Гавато, Смилево, Драгош, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Тајмишта, Букојчани, Туин, Г. Белица, Здуње, Нерези, Лугунци, Карабуниште, Црквино, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Прилепец, Подлес, Градско, Праведник, Витолиште, Барово, Марена, Клисурা, Робово, Вельуса, Дукатино, Никоман, Долни Балван, Богословец, Лезово, Злетово, Припечани, Киселица, Тушин, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Попадија, Зеленич, П'теле, Поп'лжани,

Д. Котари, Буф, Марковени, Крчишта, Ошчима, Шулин, Граждено, Катланово, Црешево), *кри<sup>т</sup>, кри<sup>тица</sup>* (Гари, Ефловец, Дихово, Крушовјани, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Звечан, Зелениково, Башино Село, Извор, Челопек), *кри<sup>т</sup>, кри<sup>тица</sup>* (Каменица, Раздол, В’бел), *кри<sup>т</sup>//кри<sup>тичина</sup>* (Милетино), *кри<sup>т</sup>//сле<sup>т</sup>о ку<sup>тире</sup>* (Радовиш), *кри<sup>тиенjak</sup>* (Љубанце), *кри<sup>тица</sup>* (Габрово), *кри<sup>тица</sup>* (Смоларе), *кри<sup>тица</sup>* (Ново Село, Мачево), *кри<sup>тица//р'ачка</sup>* (Белица), *кри<sup>тињак</sup>* (Габер, Луке, Огут, Кратово/Шлегово, Четирце, Думановце, Орашац), *кри<sup>тињак</sup>*, *кри<sup>тица</sup>* (Младо Нагоричане), *кри<sup>тињак//сле<sup>т</sup>ак</sup>* (Градец/Дурачка Река), *кри<sup>тиок</sup>, кри<sup>тица</sup>* (Блатец), *сле<sup>т</sup>о к'уче* (Дуње, Рожден), *р<sup>ти</sup>* (Нивици).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *кри<sup>т</sup>*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, имаме двојни називи за *кри<sup>т</sup>*: *кертие//шиле<sup>т</sup>о ку<sup>ти</sup>але* (Езерец), *кри<sup>т</sup>//сле<sup>т</sup>о ку<sup>тире</sup>* (Радовиш), *кри<sup>тица//р'ачка</sup>* (Белица), *кри<sup>тињак//сле<sup>т</sup>ак</sup>* (Градец/Дурачка Река). Во Стинек (214), немаме регистрирано назив за *кри<sup>т</sup>*.

Од особеностите на овој назив треба да се истакне разликата во рефлексите на вокалното \*ѓ, како и различните суфиксии со кои се добиени четири различни лексеми од истиот корен: *кри<sup>т</sup>*, *кри<sup>тица</sup>*, *кри<sup>тињак</sup>*, *кри<sup>тиек</sup>*, а како одделен назив се користи и деминутивот *кри<sup>тие</sup>* во три пункта во југозападна Македонија: *кертие//шиле<sup>т</sup>о ку<sup>ти</sup>але* (Езерец), *кертие* (Стене, Пустец).

### Глушец

Називот *глушец* во македонскиот јазик е различен од називот карактеристичен за другите словенски јазици каде што вообичаено се сретнуваат називи по потекло од прасловенскиот назив \*myšь. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. miš, буг. miška, укр. myšča (Bezlaj 1982: 185). Називот *глушец* (лат. mus), означува 'мал глодач со долга тенка опашка'. Глувците спаѓаат во групата на цицачи, од редот на глодарите. Тие живеат во шумите, полињата и во домовите на луѓето. Глувците се носители на заразни инфекции и паразити, притоа нанесуваат големи штети на земјоделските култури. Со помош на глувците, во многу лабаратории во светот, се вршат разни биолошки експерименти кои се од особено значење за науката.

Називот *глушец* што е карактеристичен за македонскиот стандарден јазик е од словенско потекло (\*gluh-, \*g(ə)līs(i)-, сп. БЕР I: 253).



сл. бр. 22 Тип на домашен глушец (mus)


На поголемиот дел од македонската дијалектна територија е регистриран називот *глушец*, со различни фонетски варијанти кои се резултат на рефлексацијата на гласот \*h од основата во различни дијалекти. На македонската дијалектна територија се среќаваат следниве разновидности: *глушац* (Вратница), *гл'ушечц* (Клисура), *гл'ушец* (Дедино), *глушац* (Црешево, Кучково), *гл'ушац* (Кратово/Шлегово, Шопско Рударе, Дивле), *глушец* (Љубанце, Бардовци, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Џепиште, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Ѓавато, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Црквино, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Тројаци, Прилепец, Дуње, Градско, Витолиште, Марена, Муртино, Радовиш, Буф, Гломбочани, Леска, Л'к), *гл'ушец* (Ранковци, Долни Стубол, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Белимбегово, Лешок, Теарце, Вевчани, Којнско, Љубојно, Арвати, Џарев Двор, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Никодин, Подлес, Праведник, Рожден, Конопиште, Барово, Ваташа, Вельуса, Конче, Дукатино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Пустец, Нивици, Бобошчица), *глушец* (Ново Село, Смоларе, Стинек, Нивичино, Подареш, Спанчево/Соколарци, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Раздол), *гл'ушец* (Злетово), *гл'ушач* (Страцин), *гл'ушац* (Бучинци/Бујковци), *глуфец* (Голем Папрадник, Клење, Добролишта, В'мбел, Ошчима,

Граждено, Слимница), *ѣл'уфец* (Стеблево, Попадија, Ранци, Липинци, Емборе, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Горенци, Тиолишта, Хрупишта, Марковени, Езерец, Крчишта, Шулин), *ѣл'уфиц* (П'теле), *ѣл'уфиц* (Тремно), *ѣл'уфиц*, *ѣлуфч'ица* (Чеган), *ѣлусац* (Младо Нагоричане), *ѣл'усац* (Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Орашац), *ѣлусац* (Думановце), *ѣгушец* (Старавина), *миши* (Мираџи, Фурка, Николич, Дојран, Костурино, Двориште, Габрене, Стожа, Негован, Мутулово, Крецове, Амбар Ќој, Градобор, Илициево, Гуменце, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Тресино, Струпино, Г. Пожарско, Тушин, С'ботско, Конско, Стојаково), *мишика* (Белица, Брежани, Разлог, Осиково, Делчово, Пирин, Годешево, Жижево, Волак, Савек/Кула), *мишиок* (Осеново, Банско), *мишики* (Сухо), *їоѓа'анац* (Огут), *їоѓанац* (Пасача), *їоѓанец* (Градец/Дурачка Река), *їоѓанец* (Габер), *їоѓанец//ѣл'ушец* (Жидилово), *їоѓанат'ц* (Луке).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *ѣлушец*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во Жидилово (1), имаме двоен назив за *ѣлушец*: *їоѓанец//ѣл'ушец*. Во Чеган (341), имаме назив и за машки и за женски род: *ѣл'уфиц*, *ѣлуфч'ица*, што не е вообично за останатите пунктови. Регистриран е и називот *миши* (со зборообразувачките варијанти *мишика*, *мишиок*), исто така од словенско потекло како еден од архаизмите зачувани во југоисточното македонско наречје (praslov. \*myšь; сп. БЕР IV: 142). Во пунктовите: Огут, Пасача, Градец/Дурачка Река, Габер, Жидилово и Луке регистриран е називот *їоѓанец*, изведен од придавката *їоѓан* (од праслов. \*paganъς, сп. БЕР V: 419; стара латинска заемка *paganus*).

### Стаорец

Називот *сїаорец* се јавува како основен назив во најголемиот дел од македонските пунктови. Во срхр. јазик имаме именувања од типот: *štäkor*, *stähor*, *stavor*, *stær* (Bezlaj 2005: 105). Називот *сїаорец* (лат. *rattus*), означува 'вид глодар, поголем од глушец'. Постојат повеќе видови на стаорци, нивната големина најчесто е над 12 центиметри и тежина од околу 500 грама. Тие живеат во близина на населени места или во домовите на луѓето. Овие животни познати се по штетата која ја предизвикуваат, на места каде што има залихи од храна. Доколку дојде до нивно размножување, се врши дератизација.



сл. бр. 23 Тип на кафеав стаорец (rattus)

На македонската дијалектна територија, среќаваме различни лексеми како називи за ова животно, дел од нив, главно, имаат зборообразувачки разновидности: *сїш'аор* (Г. Пожарско), *сїш'аор//сїш'аорец* (Ефловец, Душегубица/Попоец, Звечан), *сїш'аорац* (Младо Нагоричане), *сїш'аорац* (Романовце, Орашац), *ѓл'уфици ѓолеми* (Пустец), *ѓол'еми ѓл'уфици* (Тиолишта), *ѓул'ем мии* (Николич), *мии* (Миравци), *ѓул'ем ѓлушиец* (Лесново), *шиш'афорец* (Спанчево/Соколарци), *шиш'афорец* (Гратче, Виница, Костин Дол, Калиманци), *шиш'аор* (Огут), *шиш'аорец* (Претор), *шиш'аорец* (Градец/Дурачка Река, Крушје), *шиш'аурец* (Царев Двор), *шиш'аварец* (Долни Стубол, Павлешенци), *шиш'аверец* (Немањинци), *шиш'афорец* (Киселица), *ѓолем ѓлушиец* (Смилево), *ѓул'еми ѓл'уфици* (П'теле), *ѓлушиец* (Жерненица, Г. Косоврасти, Ракотинце, Гари, Оровник, Г. Белица, Држилово, Карабуниште, Извор, Барово), *ѓл'ушиец* (Градско, Праведник, Судик, Лезово, Бобошчица), *ѓлушиец* (Робово), *ѓлушиец* *ѓолем//ѓлушиец*, *сїш'аор* (Љубаништа), *ѓлушишиште* (Ростуште), *ѓлуфчишиште* (Баниште), *ѓолем ѓлуфец* (Голем Папрадник), *ѓул'ем мии* (Фурка, Мутулово), *ѓул'ем м'ии* (Негован), *ѓул'еми ѓл'уфици* (Горенци, Марковени), *ѓул'еми м'ииште* (Сараќиново), *ѓул'јам мииш'ок* (Савек/Кула), *ї'ау* (Гратче), *їац* (Глобочица, Лешница, Тајмишта), *їацоф* (Кратово/Шлегово), *їац'оф* (Луке), *їац'ов* (Страцин, Четирце), *їарџов<sup>ф</sup>* (Челопек), *їас* (Злетово, Вратница, Пештани), *їаф* (Струпино, С'ботско), *ї'аҳ* (Банско), *їаљ'х//сїш'аорец* (Старчиште), *їл'ахове//ѓол'еми м'ииши* (Белица), *їоѓ'анец* (Габер, Саса), *їолицко ѓл'уфец* (Емборе), *їуѓ'аниц* (Крецово), *сїш'аор* (Стеблево), *сїш'афор* (Стинек, Зеленич), *сїш'афорец* (Граждено), *сїш'афорец* (Љубојно, Ново Село, Габрово, Смоларе, Нивичино, Подареш, Конче, Блатец, Лаки, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол), *сїш'афорец* (Дукатино, Дедине), *сїш'афурец* (Муртино, Вељуса), *сїш'афуриц* (Амбар Ќој), *сїш'ао:рец* (Нивици), *сїш'аор* (Брезно, Сараќинце, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Гавато, Речица, Дихово, Драгаш, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д.

Дивјаци, Вранештица, Туин, Здуње, Зелениково, Стровија, Слепче (Прил.), Дуње, Буф, Шулин), *сѣаор* (Кнежево, Теарце, Стојаково, Поп'лжани, Д. Котари), *сѣа'ор* (Црнешево), *сѣа'орац* (Црешево), *сѣаорец* (Бардовци, Луково, Струга, Стење, Ресен, Путурос, Прострање, Кнежино, Букојчани, Светорача, Драчево, Лугунци, Подлес, Гломбочани, Леска), *сѣа'орец* (Кнежје, Белимбегово, Арвати, Нерези, Ракотинци, Каменица), *сѣа'орец* (Крчишта, В'мбел), *сѣаореи/їацоф* (Боровец), *сѣаореи/сѣафорец* (Радовиш), *сѣаореи/сѣаор* (Ошчима), *сѣаорѣц* (Љубанце), *сѣар ѣлусац* (Думановце), *сѣар миши* (Дојран), *сѣаро ѣлуфец* (Тремно), *сѣаур* (Милетино), *сѣаур* (Ранци), *сѣаурец* (Горенци, Цепиште), *сѣаурец* (Лешок), *сѣаварец* (Древено), *сѣавор* (Прилепец), *сѣав'орац* (Бучинци/Бујковци), *сѣаворац/сѣавирац* (Кучково), *сѣаворец* (Лескоец, Катланово), *сѣаворец* (Жидилово), *сѣавревеџ* (Долни Балван), *сѣавровец* (Штип), *сѣаур* (Тушин), *сѣра'орец* (Ваташа, Марена).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *сѣаорец*, се јавува како најфреквентен назив во поголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови немаме регистрирано назив за *сѣаорец*: Псача, Шопско Рударе, Модрич, Рамне, Рожден, Конско, Пирача, Љуботен, Никоман, Богословец, Припечани, Луковец, Чеган, Липинци, Клење, Трпејца, Богомила, Ранковци, Клечовце, Превод, Дивле, Ботун, Тројаци, Старавина, Конопиште, Л'к. Во одделни пунктови, имаме синтагматски називи: *ѣл'уфици ѣолеми* (Пустец), *ѣол'еми ѣл'уфици* (Тиолишта), *ѣул'ем миши* (Николич), *ѣул'ем ѣлуш'еџ* (Лесново), *ѣолем ѣлуш'еџ* (Смилево), *ѣул'еми ѣл'уфици* (П'теле), *ѣолем ѣлуфец* (Голем Папрадник), *ѣул'ем миши* (Фурка, Мутуолово), *ѣул'ем м'иши* (Негован), *ѣул'еми ѣл'уфици* (Горенци, Марковени), *ѣул'еми м'ишие* (Сараќиново), *ѣул'јам миши'ок* (Савек/Кула), *ѣол'еми м'иши* (Белица), *сѣар ѣлусац* (Думановце), *сѣар миши* (Дојран), *сѣаро ѣлуфец* (Тремно).

### Змија

Именувањето *змија* потекнува од прасловенскиот назив \*zmiјь. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. zmја, буг. zmјà, zmejà, рус. zmјà, укр. zmijá, брус. zmјajá, чеш. zmјíe (Bezlaj 2005: 418). Називот *змија* (лат. ophidia), означува 'отровен влекач, со лизгаво, долго тело'. Постојат многу типови на змии, во зависност од географската положба во која се наоѓаат. Тие припаѓаат на групата влекачи, ги има на секој континент, освен на Антарктикот. Телата на змиите се прекриени со лушпи што се дел од мазната обвивка, која го прекрива целото змиско тело. Најголем дел од змиите поседуваат отров што го вбрзигуваат во пленот. Други типови на змии плукаат отров како начин на самоодбрана.



сл. бр. 24 Тип на шарена змија (ophidia)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски разновидности на основниот назив за змија: *зми(j)a* (Пожаране, Извор, Праведник), *зми:* (Дојран), *зм'и:ja* (Бобошчица), *зм'i:a* (Богословец), *зм'i:i* (Лесново), *зм'i:a* (Смоларе), *змиш* (Бардовци, Тумчевиште, Жернаница, Дихово, Вранештица, Марена, Костурино, Радовиш, Припечани, Гуменце), *зм'i:a* (Тајмишта, Старавина, Рожден, Конопиште, Ваташа, Клисура, Миравци, Конско, Стојаково, Пирача, Николич, Муртино, Габрово, Нивично, Подареш, Вељуса, Конче, Дедино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Виница, Делчово, Савек/Кула, Негован, Амбар Ќој, Тремно, Липинци, Емборе, Нивици), *зм'i:ia* (Лезово, Спанчево/Соколарци, Древено), *зм'i:a* (Дукатино, Костин Дол, Стар Истевник, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол), *зми'a//зми'č:a* (Киселица), *зм'i:ia//зми'č:a* (Гратче), *зм'i:ia* (Фурка, Крецове), *змија* (Жидилово, Огут, Стинек, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Тработевиште, Банско, Висока, Младо Нагоричане, Думановце, Црешево, Љубанце, Кучково, Вратница, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Волковија, Печково, Куново, Маврово, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Џепиште, Клење, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Ѓавато, Речица, Смилево, Драгош, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Попадија, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Тuin, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Карабуниште, Црквино, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Витолиште, П'теле, Буф, Тиолишта, Добролишта, Крчишта, В'мбел, Ошчима, Гломбочани, Леска, Пустец, Л'к, Шулин, Граждено), *змија* (Габер, Луке, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Стракин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце,

Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Лешок, Теарце, Стеблево, Вевчани, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Ново Село, Робово, Злетово, Мачево, Белица, Сухо, Мутулово, Градобор, Тушин, С'ботско Црнешево, Луковец, Сараќиново, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, Ранци, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Горенци, Хрупишта, Марковени, Езерец, Слимница), *змија* (Тресино), *змија* (*бела, камењарка, шарка жуїа*) (Градец/Дурачка Река).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *змија*, се јавува како единствен назив на целата македонска дијалектна територија, со одредени фонетски промени кои се однесуваат, главно, на јасниот изговор на глајдот /j/ или негово ослабнување до целосно губење: *зми'a//зми'ја* (Киселица 253), *зми'а//змија* (Гратче 240). Таму каде што имаме засилена редукција на неакцентираните вокали како во Дојран, забележано е губење на финалното *a*: *зми:* (Дојран, 207). Во Градец/Дурачка Река (3), покрај основниот назив за *змија*, забележани се и типови на змии како што се: *змија* (*бела, камењарка, шарка, жуїа*). Во дел од говорите забележани се типови на змии карактеристични за тоа поднебје: *въдн'ушка* (Николич), *'змија*, „пу в'ојте гъ 'има“, не е опасна‘, *слейър'ок* (Дојран), *'вид змија'*, *л'уїш'ица* (Дојран), *'вид змија, опасна е'*, *стръл'ушка* (Дојран), *'опасна змија, потскокнува кога напаѓа'* (Пеев 1979: 124).

### Смок

Називот *смок* потекнува од прасловенскиот назив \*smokъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. smûk, буг. smók, рус. smók, брус. смóк, smók, чеш. smok (Bezlaj 1995: 272). Називот *смок* (лат. coluber), означува 'вид неотровна змија'. Смокот е вид на змија што не е отровна. Постојат повеќе типови на смокови: жолт смок, планински смок, балкански смок, шумски смок и сл. Тие се широко распространети низ целиот свет, се разликуваат во однос на живеалиштето и однесувањето. Овие змии брзо се движат и се познати како тркачки змии.



сл. бр. 25 Тип на жолт смок (coluber)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за *смок*: *с'ивјак* (Миравци), *ѓулјам с'ивек* (Савек/*с'ив'ак* Кула (сп. Лаброска 2003: 96)), *кр'авик//смок* (Смоларе), *нейерка* (Бобошчица), *с'ивак* (*смок*) (Дојран), *с'ивик* (Крецово, Градобор), *с'ивик//смок* (Мутулово), *сивик* (Амбар Кoj), *с'ивик//с'ивјак* (Гуменце), *с'ивјак* (Клисура), *с'ивјак* (Фурка, Стојаково), *см'ок* (Тушин), *см'алк* (Г. Белица), *смок* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Габер, Луке, Огут, Ранковци, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Младо Нагоричане, Клечовце, Думановце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбетово, Црешево, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница, Брезно, Теарце, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Џепиште, Клење, Стеблево, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Вевчани, Глобочица, Струга, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Љубојно, Арвати, Претор, Царев Двор, Ресен, Ѓавато, Речица, Смилево, Дихово, Драгаш, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Тајмишта, Букојчани, Туин, Светорача, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Црквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Витолиште, Старавина, Конопиште, Барово, Марена, Николич, Костурино, Ново Село, Габрово, Стинек, Робово, Нивичино, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиш, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Судиќ, Лезово, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Негован, Црнешево,

Луковец, Тресино, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, Попадија, Тремно, Липинци, Емборе, Зеленич, П’теле, Поп’лжани, Д. Котари, Буф, Горенци, Тиолишта, Хрупишта, Марковени, Добролишта, Езерец, Крчишта, В’мбел, Ошчима, Гломбочани, Леска, Л’к, Нивици, Шулин, Граждено, Слимница, Лешок, Рожден, Ваташа, Муртино, Штип, Спанчево/Соколарци, Белица, Банско, Сухо, Висока, С’ботско, Сараќиново, Ранци, Пустец, Радожда), смок, смочица (Псача), смок//с'ивјак (Пираша), смок//с'ивјак (Конско), смок//сл'ејјак (Крушје), смолк (Звечан, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот смок, се јавува како најфреkvентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, имаме двојни називи за смок: кр'авик//смок (Смоларе), с'ивик//смок (Мутулово), смок//с'ивјак (Пираша), смок//с'ивјак (Конско), смок//сл'ејјак (Крушје). Во Гуменце (323), имаме фонетска разновидност с'ивик//с'ивјак. Во Псача (9), имаме назив и за машки и за женски род: смок, смочица. Во Савек/Кула (297), имаме синтагматски назив: ѓул’јам с'ивек.

### Гуштер

Називот ѓушићер потекнува од прасловенскиот назив \*guščerъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрх. gūšter, guščer, буг. гùшчер, укр. jáščirka, чеш. ještěr (Bezlaj 1976: 188). Називот ѓушићер (лат. lacerta), означува ’влечуга со четири нозе и долга опашка‘. Гуштерите ја сочинуваат најголемата група на влекачи, ги има во различна боја, форма и големина. Кај гуштерите карактеристични се канцестите стапала, сувата дебела кожа како и долгата опашка. Нивната исхрана зависи од типот на гуштерот, најчесто се хранат со инсекти. Тие се движат различно, во зависност од нивната големина, форма и местоположба.



сл. бр. 26 Тип на зелен гуштер (lacerta)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски и зборообразувачки разновидности на називот за ѓушићер:

ѓушићи, ѓушићијица (Чеган), ѓл'ушићи (Клисура), ѓлухчери, ѓлухчериција (Смилево), ѓушке, ѓушчијица (Гуменце), ѓушчиар (Д. Котари, Марковени), ѓушчиар, ѓушчиарија (Пехчево, Берово), ѓушчиар, ѓушчијица (Хрупишта), ѓушчиар (Тројаци, Никоман, Слимница), ѓушчиар (Љуботен, Долни Балван, Богословец, Раздол, Банско, Емборе, Тиолишта), ѓушчиар, ѓушчијица (Поп'лжани), ѓушчиар, ѓушчијица (Тработевиште), ѓушчиар, ѓушчијица (Ефловец, Трпејца, Љубаништа, Радовиш, Драгаш, Галичник, Ржаново, Витолиште, Буф, Бобошчица, Л'к, Стравина, Живојно, Буково), ѓушчиар, ѓушчијица (Горенци, Езерец, Штип, Попадија, Добролишта, Крчишта), ѓушчиар, ѓушчијица (Ошчима), ѓушчиар, ѓушчијица (Мачево), ѓушч'ер//ѓушке, ѓушч'ерија (Пештани), ѓушчијица (Струга), ѓушчијица (Луковец), ѓушч'ерија, ѓушчиар (Стеблево), ѓушчија (Тремно), ѓушчија, ѓушчијица (Негован), ѓушч'ерија (Пустеј), ѓушчији (Конско, Конче, Старчиште, В'дришта), ѓушчија, ѓушчијица (П'теле), ѓушчији (Градец/Дурачка Река, Луке, Думановце, Црешево, Бардовци, Кучково, Сараќинце, Глобочица, Ботун, Којнско, Башино Село, Паралово, Вратница, Ракотинце, Ресен, Гавато, Речица, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Драчево, Зелениково, Држилово, Лугунци, Карабуниште, Црквино, Подлес, Граждено), ѓушчији (Жидилово, Габер, Огут, Ранковци, Кратово/Шлегово, Долни Стубол, Бучинци/Бујковци, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Орашац, Павлешенци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Лешок, Теарце, Љубојно, Крушје, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Конопиште, Дојран, Костурино, Габрово, Смоларе, Стинек, Нивичино, Подареш, Дукатино, Дедино, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Кости Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Градобор, Сараќиново, Липинци, Шулин), ѓушчији, ѓушчијица (Младо Нагоричане, Брезно, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерненица, Ростуше, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Голем Папрадник, Џепиште, Клење, Модрич, Луково, Боровец, Радожда, Оровник, Лескоец, Стење, Претор, Дихово, Кукуречани, Путурос, Тополчани, Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Катланово, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Прилепец, Гломбочани, Леска), ѓушчији, ѓушчијица (Праведник), ѓушчији, ѓушчијица//ѓушчијица (Градско), ѓушчији, ѓушчијица (Ваташа, Струпино, Белица, Немањинци), ѓушчији, ѓушчијица (Скочивир), ѓушчији, ѓушчијица (Љубанце), ѓушчији, ѓушчијица (Барово), ѓушчији, ѓушчијиција (Нивици), ѓушчији, ѓушчијица (Марена), ѓушчији, ѓушчијица (Кнежево, Џрнешево, Стар Истевник, Двориште, Спанчево/Соколарци, Псача), ѓушчији, ѓушчијица (Вевчани, Арвати, Тајмишта, Рожден, Ново Село), ѓушчији, ѓушчијица (Робово), ѓушчији, ѓушчијица (Ранци), ѓушчијиција (Требиште, Рамне,

Царев Двор), *ѓушићер'ица* (Судик, Зеленич), *ѓушићер'ица*, *ѓушићер* (Дуње), *ѓушићер'ица*, *ѓушићер* (Лезово), *ѓушићајер* (Вељуса), *ѓушићајр* (Мираџци, Стојаково, Пираша, Илициево, Баровица), *ѓушићајр*, *ѓушићајр'ичка*, *мәнџајр'ак* (Амбар Ќој), *ѓушићајр*, *ѓујка* (Фурка), *ѓушићајр*, *ѓушићајр'ица* (С'ботско), *ѓушићајр*, *ѓушићајр'ица* (Муртино, Савек/Кула), *ѓушићајр*, *ѓушићијер'ица* (Тушин), *ѓушићијир* (Крецове, Г. Пожарско), *ѓушићијир*, *ѓушићијир'ичка* (Тресино), *ѓушић'ер*, *ѓушић'ерица* (Сухо, Висока), *мәнџајр'ак* (Николич), *мәнџајр'ак//ѓушићајр* (Мутулово), зелен *ѓушићер*, *ѓушићерица* (Гари).

Од дадениот преглед, може да се заклучи дека називот *ѓушићер*, се јавува како најфреќвентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, покрај формата за машки или за женски род, имаме и двојни називи за *ѓушићер*: *ѓушићајр*, *ѓушићајр'ичка*, *мәнџајр'ак* (Амбар Ќој 315), *мәнџајр'ак//ѓушићајр* (Мутулово 311). Во Гари (68), имаме синтагматски назив: зелен *ѓушићер*.

Од фонетските разновидности на називот *ѓушићер* ќе го споменеме различниот изговор на рефлексите на групата \*šč од тврдо *шић* до меките *шиќ/иҷ*, како и форми со апсорбиран втор глас со што консонантската група се свела на *ии* (*ѓушићерица* Пустец, 386а).

### Полжав

Именувањето *йолжав* потекнува од прасловенскиот назив \*rylz'ь. Во дел од словенските јазици забележан е со следниве називи: срхр. рұž, буг. pléžek, чеш. plž (Bezlaj 1995: 84). Називот *йолжав* (лат. *gastropoda*), означува 'животно од класата мекотели кое живее на копно и во вода'. Полжавите се мали животинчиња, со меко тело кое се состои од едноклеточен епител, рокчиња на главата и карактеристичен полукружен цврст окlop. Постојат повеќе типови на полжави, некои живеат во морските длабочини, други пак, во слатки води, додека во нашите краишта најзастапени се лозовиот и шумскиот полжав, кои се на листата на загрозени.



сл. бр. 27 Тип на лозов полжав (*gastropoda*)

Називот *полжав*, на одредена територија се употребува само за назив на 'полжав со кукичка' (Helix) додека како назив за 'полжав без кукичка' (Limax) се јавува називот *лигавец*, од прасл. \*ligā (БЕР III: 393). Во тие пунктови за кои има позитивна информација за оваа семантичка диференцираност на двата назива се дадени паралелно двете форми. На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски и зборообразувачки разновидности на називот *полжав*, но и неколку други интересни именувања: *полжаф//полжаф* (Ржаново), *полжај* (Маврово), *полжај//дива мара* (Смилево), *шполжав<sup>ф</sup>//лигавец* (Г. Косоврасти), *шполжаф* (Голем Папрадник), *шул<sup>т</sup>ак* (Висока), *ф'ујкул<sup>т</sup>//с'ал<sup>т</sup>'мен* (Старчиште), *лиг<sup>т</sup>авиц* (Струпино), *лиг<sup>т</sup>афче* (Ранци, Тремно, Липинци), *лиг<sup>т</sup>афец* (Емборе), *лигавец* (Граждено), *лиг<sup>т</sup>авец* (Зеленич, Горенци, Тиолишта, Хрупишта, Марковени, Крчишта, В'мбел, Бобошчица, Слимница), *лиг<sup>т</sup>авец//гол лигавец* (Добролишта), *лиг<sup>т</sup>авиц//полж'ок* (Сараќиново), *п'шиок* (Нивици), *п'лцаф* (Луково), *п'лцаф//п'урцик<sup>и</sup>* *п'лцаф* (Вевчани), *п'джаф* (Тајмишта), *п'лжаф//п'лжаф лигаж* (Кнежино), *п'шиок* (Арвати), *п'длж'ок* (Г. Пожарско), *п'лжај* (Галичник, Гари), *п'лжаф* (Живојно), *п'лжај* (Старавина), *п'лжак* (Буково), *п'лж'ок* (Банско), *п'шиок* (Л'к), *п'лжажка* (Богомила), *п'лфец* (Поп'лжани), *п'лфец//лиг<sup>т</sup>авец* (Д. Котари), *п'лжаф* (Сараќинце, Тумчевиште, Пожаране, Скочивир, Д. Дивјаци, Прострање, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Г. Белица), *п'лжаф//лигавец* (Струга), *п'лжаф//п'лжаф* (Вранештица), *п'лжан* (Брезно), *п'лжав* (Зелениково), *п'лжав<sup>ф</sup>* (Волковија, Печково, Куново), *п'лжањ* (Лешок), *п'лжењ* (Теарце), *п'лжок* (Ошчима), *п'лж'ок* (Савек), *п'лиж'ок* (Кула, според Лаброска 2003: 96), *п'лжук* (Чеган), *п'лж'ук* (П'теле), *п'лаж'ок* (Црнешево), *п'лаж'ок//лиг<sup>т</sup>авиц* (С'ботско), *п'лаж<sup>т</sup>'ок* (Тушин), *п'лаж'ок* (Гуменце), *п'арж<sup>т</sup>л'ок* (Крецово, Градобор), *п'арж<sup>т</sup>л'ок* (Мутулово, Амбар Ќој), *п'аржл'ок* (Фурка), *п'иж'ајка* (Костин Дол), *п'иж'ок* (Белица), *п'иж'овјак* (Виница, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Мачево, Раздол), *п'иж'овјак//л'игавец* (Стар Истевник, Берово), *п'иж'овјак л'игавец//гол п'иж'овјак* (Тработовиште), *п'лжаф* (Ефловец), *п'лаж'ок* (Негован), *п'рж'ајка* (Конопиште, Ваташа, Конче), *п'ржл<sup>т</sup>'ок* (Конско), *п'рж'ојка* (Дедино), *п'рж'олјак* (Нивично), *п'ржовек* (Двориште), *п'рж'овјак* (Подареш), *п'ржљ'ок* (Николич), *п'ожаф//коњски п'ожаф* (Здуње), *п'ожок* (Дихово), *п'ојжаф* (Оровник, Којнско), *п'ојџав* (Рамне), *п'оджаф* (Претор, Драчево), *п'оджај* (Крушје), *п'оджак* (Царев Двор), *п'одшаф* (Стење), *п'одшиак* (Лескоец), *п'олжаф* (Путурос, Слепче (Д. Хис.), Звечан, Дуње, Глобочица), *п'олжаф//диф п'олжаф* (Трпејца), *п'олжај* (Држилово), *п'олжајка//п'олжав* (Милетино), *п'олжав* (Крушовјани), *п'олжав* (Н. Брезница, Ракотинци), *п'олжав<sup>ф</sup>* (Челопек), *п'олжавф* (Кукуречани), *п'олжуф//л'игавец* (Шулин), *п'олио<sup>т</sup>г* (Леска), *п'олиок* (Гломбочани, Пустеец), *п'оложањ* (Ракотинце), *п'олжаф* (Модрич, Боровец, Радожда, Волино,

Ботун, Пештани, Речица, Тополчани, Слепче (Прил.), Прилепец), *йолциф//йälжиф* (Љубаништа), *йолцив* (Паралово, Стровија), *йржијка* (Башино Село, Карабуниште, Црквино, Извор, Никодин, Витолиште), *йрж'ајка* (Кнежје, Лугунци, Тројаци, Подлес, Градско, Праведник, Рожден, Барово, Марена, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Богословец), *йржл'ок* (Клисурата), *йржл'ок* (Стојаково), *йржок* (Драгош, Буф), *йрж'ок* (Габрово, Вељуса, Радовиш, Смоларе), *йрж'олек//йрж'овјак* (Дукатино), *йржљ'ок* (Ново Село), *йржљ'овек* (Стинек), *йрžjl'ok* (Миравци), *йрžjl'ok* (Пирача), *йрžil'ok* (Костурино), *йраж'ок* (Муртино, Робово), *йрашл'ок* (Дојран), *йо:шок* (Љубојно), *йо:шок//йодшок* (Ресен), *йуж'аўка* (Кратово/Шлегово, Лесново), *йужаф* (Бардовци), *йужајка* (Катланово), *йуж'ајка* (Долни Стубол, Немањинци, Судиќ, Лезово, Спанчево/Соколарци, Гратче), *йуж'алка* (Кнежево, Превод, Злетово), *йуж'ал'ка* (Клечовце, Дивле, Древено), *йуж'ал'ка* (Шопско Рударе), *йужаљ* (Црешево), *йужаљ* (Бучинци/Бујковци), *йуж'аљак* (Четирце), *йуж'аљка* (Жегњане, Младо Нагоричане, Думановце, Романовце, Орашац, Павлешенци), *йужас* (Белимбегово, Нерези), *йуже* (Ранковци), *йужел* (Кучково, Вратница), *йужел'ка* (Жидилово), *йужель*, *йужеља* (Страцин), *йужељка* (Габер), *йужељка* (Луке, Огут, Псача), *йужељка*, *йуж'ељ* (Градец/Дурачка Река), *йуж'овјак* (Припечани), *йуш//голац* (Љубанце), *йүж'ок//лиѓавиц* (Тресино), *сїолжаф* (Горенци), *сїолциф* (Баниште, Цепиште), *сїолциј* (Жерненица, Ростуша, Клење), *сїолциј* (Стеблево).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека на поголемиот дел од македонската дијалектна територија, се забележуваат различни лексеми како називи за *йолжав*. Во одделни пунктови имаме двојни/тројни називи за *йолжав*: *иijолжав<sup>ф</sup>//лиѓаец* (Г. Косоврасти), *ф'ујкул'<sup>ф</sup>//с'аљ'мен'* (Старчиште), *лиѓавеџ//ѓол лиѓавеџ* (Добролишта), *лиѓавиџ//йälжи'ок* (Сараќиново), *йэлциф//йтуриќ'и йэлциф* (Вевчани), *йэлжаф//йэлжаф лиѓајц* (Кнежино), *йаѓеџ//лиѓавеџ* (Д. Котари), *йälжијаф//лиѓаец* (Струга), *йälжијаф//дива мара* (Смилево), *йälжијаф//лиѓавиц* (С'ботско), *ийиж'овјак//л'иѓавеџ* (Стар Истевник, Берово), *ийиж'овјак л'иѓавеџ//ѓол* *ийиж'овјак* (Тработевиште), *йожаф//коњски йожаф* (Здуње), *йолжаф//диф* *йолжаф* (Трпејца), *йолжуф//л'иѓаец* (Шулин). Во дел од пунктовите, имаме фонетски особености: *йо:шок//йодшок* (Ресен), *йälжијаф//йоžжаф* (Вранештица), *йälжијаф//йолжаф* (Ржаново). Во одделни пунктови, имаме синтагматски називи: *ѓол лиѓавеџ* (Добролишта), *йтуриќ'и йэлциф* (Вевчани), *дива мара* (Смилево), *ѓол иijиж'овјак* (Тработевиште), *коњски йожаф* (Здуње), *диф йолжаф* (Трпејца).

Во различните форми на основниот назив *олжав* можат да се забележат различните рефлекси на вокалното \*!<sup>l</sup> на македонската дијалектна територија. Исто така, посебно е интересен називот *йрж(л)ок* којшто се сретнува во голем број пунктови со различни фонетски

варијанти (*ӣ'ржл'ок*, *ӣ'ржл"ок*, *ӣ'ржок*, *ӣ'рж'ок*, *ӣ'р҆шл"ок*, *ӣ'р҆аж'ок*, *ӣ'р҆шил'ок*, *ӣ'о:шок* и др.).

### Дождалец

Називот *дождалец* изведен е од основниот збор *дожд* којшто е со нејасно потекло. Иако се сретнува во повеќето словенски јазици, според Трубецкој е од ие. потекло \*dus-dju, со значење на 'дождливо време' (БЕР I: 454/455). Називот *дождалец* (лат. salamandra) означува 'водоземно животно, слично на гуштер'. Дождалецот е водоземно животно коешто живее на влажни места. Ова животно има четири нозе, долго издолжено тело, претежно со црна боја и жолти дамки, негова одлика е и долгата цилиндрична опашка. На планинските места се среќаваат вакви водоземци со црна боја.



сл. бр. 28 Тип на шарен дождалец (salamandra)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски и зборообразувачки разновидности на називот за *дождалец*: *дождалник//дождовник* (Љубаништа), *дождар* (Извор), *д'ождарче* (Нерези), *дождариц* (Рамне, Звечан), *д'ождарец* (Долни Балван), *ражд'ејник* (Праведник), *ц'арвик* (Стојаково), *дожд'арка* (Судик), *дужц'арка* (Ранци), *гл'исита* (Бучинци/Бујковци), *св'оец* (Немањинци), *ч'арф* (Стеблево), *жижален//свришален* (Смилево), *жујдалник* (Ботун), *ц'арвец//ч'арвец//дожов'ар* (Хрупишта), *ц'арвак* (Дојран), *цр'авиц* (Негован), *ц'рвец* (Д. Котари, Марковени), *даж'д'овник* (Старчиште), *дежд'ељнак* (Псача), *дежд'евњак* (Жегњане, Думановце), *дажд'алник* (Маврово, Баниште), *дажденик* (Љубанце), *дажд'евник* (Амбар Кoj), *дажд'евњак* (Четирце, Младо Нагоричане), *дажд'овнак* (Кратово/Шлегово), *дажд'овник* (Превод, Белица), *дажд'овњак* (Павлешенци, Дивле, Злетово), *даж'овник* (Банско), *дижд'евњак* (Луке), *дож'алник* (Подлес), *дожеар* (Буково), *дожарка* (Ошчима), *дождајуник* (Претор), *дождалец* (Кнежино, Г. Белица, Стровија), *дождалец//жвиждалец* (Голем Папрадник), *дождалец //слејичанец* (Вранештица), *дождалка* (Прилепец), *дождалник*

(Сараќинце, Ростуше, Горенци, Џепиште, Пештани, Ѓавато, Здуње, Држилово), д'ождалник (Н. Брезница), дожд'алник (Скочивир, Дуње), дождалник//дождовник (Љубаништа), дождар (Извор), д'ождарче (Нерези), дождарец (Рамне, Звечан), д'ождарец (Долни Балван), дождарка (Тумчевиште, Кукуречани, Зелениково, Слепче (Прил.), д'ождарка (Љубојно, Арвати, Г'к), дожд'арка//с'оец (Лезово), дождарник (Лескоец, Стење, Карабуниште, Црквино, Башино Село), дожд'арник (Барово), д'ождавник (Царев Двор), дожд'ејник (Старавина), дожделник (Витолиште), дожд'елник (Тројаци, Градско, Ваташа), дожделник (Никодин), дожд'евник (Примечани, Костин Дол, Саса, Лаки, Киселица), дожд'евњак (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Габер, Огут, Лесново, Древено), дожд'илник (Рожден), дождојник//ц'арвец (Којнско), дождејец (Бардовци, Драчево), дождолка (Паралово), дождолник (Г. Косоврасти), дождан (Челопек), дождов'ар (Габрово), дождов'арка (Вељуса), дождовник (Црешево, Брезно, Струга, Ресен, Крушовјани, Катланово, Никоман), дождовник (Кнежје, Белимбегово, Лешок, Теарце), дожд'овник (Кнежево, Шопско Рударе, Лугунци, Стинек, Нивичино, Конче, Дедино, Радовиш, Богословец, Спанчево/Соколарци, Виница, Каменица, Калиманци, Блатец, Стар Истевник, Мачево, Двориште, Сараќиново, Смоларе, Подареш), дожд'овњак (Долни Стубол), дожов'алка (Крчишта), дожов'ар (Добролишта, Езерец, Слимница), дожцалник (Жернаница, Трпејца), дожцар (Дихово), дожцарка (Драгош, Буф), дожџевник (Тработевиште), дожџовник (Пехчево, Берово, Раздол), д'ојжалник (Крушје), дожд'евјак (Гратче), дожд'олник (Конопиште), дожд'овник (Клисура, Конско), дожд'ов'арник (Дукатино), дожд'овн'ица (Г. Пожарско), дуж'арка (Емборо), дужд'овник (Тушин), дуждален (Гари), дуждалник (Клење, Модрич, Боровец, Радожда, Лешница, Букојчани), д'уждалник (Вевчани), дуждоји'ицă (Тресино), дужд'овник (Миравци, Николич, Муртино), дуждув'ица//дуждув'ичка (Чеган), дуждувн'ак (Фурка), дужр'овник (Робово), дужцалник (Ржаново), дужџ'арка (Липинци), дзвиждавник//џвиждавник (Слепче (Д. Хис.), ѣладии//д'аждовник (Вратница), ѣл'иска (Нивици), ѣл'исића (Страцин), ѣол ѣллаж'ок (Гуменце), њискален (Ракотинце, Печково), водни ѣущер'ици (Луковец), џуждалник (Оровник, Речица), џуждалник//ѣуйски ѣллажај//шарен ѣолжав//ѣол ѣолжав (Душегубица/Попоец), џвиждал (Д. Дивјаци, Светорача), џвиждалец//џвиждалењ (Волковија), џвиждален (Пожаране, Куново, Богомила), ѕвиждалец (Простране), ѕв'иждален (Тајмишта).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називите од коренот дожд, со различните суфикси се јавуваат како најчести називи во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови, нема регистриран назив за дождалец: Романовце, Орашац, Љуботен, Штип, Крецово, Градобор, Црнешево, Тремно, Зеленич, Гломбочани, Бобошчица, Ранковци, Клечовце, Живојно, Ракотинци,

Тиолишта, В'мбел, Леска, Пустец, Шулин, Граждено, Ново Село, Волино, Савек/Кула. Во одделни пунктови, имаме двојни називи за ова животно: *жижален//свришален* (Смилево), *цăрвец//чăрвец//дожов'ар* (Хрупишта), *дождалец//жвиждалец* (Голем Папрадник), *дождалец//слейичанец* (Вранештица), *дождоўник//цăрвец* (Којнско), *гладиши//д'аждовник* (Вратница), *цуждалник//эўйски ӣälжай//шарен ӣолжав//гол ӣолжав* (Душегубица/Попоец). Во одделни пунктови, имаме синтагматски називи: *гол ӣälж'ок* (Гуменце), *водни ҕушчер'ици* (Луковец), *эўйски ӣälжай //шарен ӣолжав//гол Ӣолжав* (Душегубица/Попоец). Во следниве пунктови, имаме фонетски особености: *дождалник//дождовник*, Љубаништа (100), *цвиждалец//цвиждален* Волковија (50). Како посебни калки од турскиот јазик ги среќаваме: *д'аждалиник//сулц'ан* (тур.) 'прв дождовник' (Давкова-Горгиева 2004: 60).

### Жаба

Лексемата со која се именува *жаба* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1973: 669). Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрхр. žäba, буг., рус., укр., брус. žába, чеш. žába (Bezlaj 2005: 432). Називот *жаба* (лат. *rana*), означува 'водоземно животно, со долги задни нозе кое живее покрај бари'. Како група водоземци, жабите живеат покрај влажни места, реки, бари и сл. Нивна карактеристика се долгите задни нозе кои се приспособени да скокаат на суво и да пливаат во вода. Тие варираат во однос на големината и бојата во зависност од местоположбата. Тие се водоземци што немаат опашка, а нивната потреба за парење се препознава по звучните повици.



сл. бр. 29 Тип на крастава жаба (*rana*)

На македонската дијалектна територија, најчесто се среќаваат фонетски разновидности на називот за *жаба*: *ж'еба* (Слимница), *ж'ёба//ж'аба* (Висока), *жаба* (Габер, Луке, Младо Нагоричане, Думановце, Црешево, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница, Ракотинце, Сараќинце,

Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуше, Галичник Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Цепиште, Клење, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Ѓавато, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Простране, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Црквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Прилепец, Дуње, Градско, Праведник, Витолиште, Старавина, Барово, Марена, Радовиш, Стожа, Струпино, Попадија, П'теле, Буф, Тиолишта, Добролишта, В'мбел, Ошчима, Гломбочани, Леска, Л'к, Шулин, Граждено), ж'аба (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Лешок, Теарце, Стеблево, Вевчани, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Љубојно, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Подлес, Рожден, Конопиште, Ваташа, Клисура, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Николич, Костурино, Муртино, Габрово, Смоларе, Стинек, Нивично, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Припечани, Гратче, Виница, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Двориште, Габрене, Раздол, Брежани, Осеново, Белица, Банско, Осиково, Делчово, Волак, Мутулово, Градобор, Тушин, С'ботско, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Чеган, Г. Пожарско, Липинци, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Горенци, Хрупишта, Марковени, Крчишта, Пустец, Нивици, Древено), ж'аба//ж'еба (Разлог, Пирин), ж'аба//ж'ëба (Сухо), ж'аба//ж'айка (Жижево), ж'аба//ж'еба (Кресна), ж'аба//жäбär'ок мäшика (Крецове), жаба//красијај, зелени жабе (Брезно), ж'аба//кр'асијава ж'аба//зел'ена жаба (Пехчево, Берово), ж'аба//красијава жаба//зел'ена ж'аба (Робово), ж'аба//кр'асијава ж'аба//зел'ена ж'аба (Огут, Орашац, Белица), ж'аба//красијава ж'аба//зил'ена ж'аба (Ранци, Емборе), ж'аба//куруѓачка = красијава жаба (Амбар Ќој), жаба//водна жаба//бабини жаби (Езерец), ж'аба//з'елена ж'аба (Тајмишта), ж'аба//зел'ена жаба//кр'асијава жаба//чел'арска (Ново Село), ж'абă (Тресино, Тремно), ж'айка (Дојран), ж'еба (Негован), ж'ëба (Бобошчица), ж"аба//ж'е"ба (Савек/Кула), џ'аба (Костин Дол).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот жаба, се јавува како единствен назив на македонската дијалектна територија, со

одредени фонетски разновидности: *ж'аба//ж'аба* (Висока), *ж'аба//ж'еба* (Разлог, Пирин), *ж'аба//ж'йба* (Сухо), *ж'аба//ж'еба* (Кресна), *ж'аба//ж'е"ба* (Савек/Кула). Во одделни пунктови, имаме синтагматски називи кои означуваат одделни видови на ова животно: *жаба//красијај*, зелени жабе (Брезно), *кр'асијава ж'аба//зел'ена жаба* (Пехчево, Берово), *красијава жаба//зел'ена ж'аба* (Робово), *кр'асијава ж'аба//зел'ена ж'аба* (Огут, Орашац, Белица), *красијава ж'аба//зил'ена ж'аба* (Ранци, Емборе), *водна жаба//бабини жаби* (Езерец), *з'елена ж'аба* (Тајмишта), *зел'ена жаба//кр'асијава жаба* (Ново Село).

Интересно е дека кај називот на ова животно (истото го констатирајме и кај називот за змијата) сретнуваме само ретки фонетски разновидности и две зборообразувачки варијанти, со што можеме слободно да констатираме дека македонската дијалектна територија претставува една компактна целина по однос на овој назив.

### Вошка

Називот *вошка* потекнува од прасловенскиот назив \*vъšь. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: хр. ūš,-i, сп. vâš, буг. vъška, рус. vóšь, укр. vóša, vóška, брус. vóš (Bezlaj 2005: 269., БЕР I: 217). Називот *вошка* (лат. *pediculus humanus*), означува 'мал инсект што живее во главата на човекот'. Вошката е бескрилен инсект што на некој начин живее паразитски, сместен во главата на човекот. Овој мал паразит лесно се пренесува од човек на човек, преку директен контакт, употреба на ист прибор за чештање, капи, марами и сл. Нивната боја варира, од белузлава до кафеава. Тие лесно можат да се манифестираат кај човекот, преку силен јадеж на скалпот.



сл. бр. 30 Тип на белузлава вошка (*pediculus humanus*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни фонетски варијанти на основниот назив за *вошка*: *в'ошка//вайшка* (Градобор), *в'ошкă* (Тресино), *в"ошка* (Тушин), *вашика* (Банско), *в'ашка*

(Белица), *в'шика* (Градец/Дурачка Река, Луке, Младо Нагоричане, Думановце, Љубанце, Кучково, Вратница, Брезно, Ракотинце, Ватилак), *в'шика* (Жидилово, Габер, Огут, Ранковци, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Превод, Дивле, Црешево, Габрене, Савек/Кула, Сухо, Висока, Негован), *вошка* (Бардовци, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуша, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Цепиште, Клење, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Ѓавато, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Параво, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Џрквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Витолиште, Старавина, Барово, Марена, Радовиш, Блатец, Киреч Ђој, Попадија, Г'теле, Буф, Хрупишта, Добролишта, Езерец, В'мбел, Ошчима, Гломбочани, Леска, Л'к, Граждено, Слимница), *в'ошка* (Псача, Шопско Рударе, Кнежје, Белимбегово, Лешок, Теарце, Стеблево, Вевчани, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Никодин, Рожден, Конопиште, Ваташа, Клисура, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Николич, Дојран, Костурино, Муртино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивично, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Лаки, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Мутулово, Крецове, Амбар Ђој, Гуменце, С'ботско, Џрнешево, Луковец, Сараќиново, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, Ранци, Тремно, Липинци, Емборе, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Горенци, Тиолишта, Марковени, Крчишта, Пустеџи, Нивици, Шулин, Бобошчица), *в'ошка//ѓн'ида* (Белица), *в'шки* (Мокрени).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *вошка*, се јавува како единствен назив на македонската дијалектна територија. Во пунктот Белица (274), покрај називот *вошка* даден е и називот за јајцето од *вошката*: *в'ошка//ѓн'ида*, а во пунктот Градобор (316), забележани се две фонетски разновидности за истиот назив: *в'ошка//в'шика*. Во пунктот Мокрени (359), е забележана само множинската форма *в'шки*.

Низ фонетските варијанти на овој назив на македонската дијалектна територија можеме да ги следиме разликите од рефлексот на големиот ер во основата на овој збор, коишто главно се два *o* и *ă*: *вошка* и *вăшка*. Интересно е да се напомене дека во Николич, покрај основната форма *в'ошка*, се употребува и формата *св'енче* 'мала, млада вошка', и на слабо дете се вика: *кушку св'енче си* (Пеев 1979: 124).

### Болва

Именувањето *болва* е балтословенски збор (сп. Skok 1971: 229). Во дел од словенските јазици забележан е со следниве називи: срхр. *būha*, буг. *bъlchà*, рус. *blochá*, укр. *blochá*, брус. *blychá*, чеш. *blecha* (Bezlaj 1976: 32). Називот *болва* (лат. *pulex irritans*), означува 'мал инсект што живее како паразит кај лубето и кај животните'. Болвите се распространети речиси, насекаде низ светот, живеат како паразити кај лубето и кај животните. Овој мал, ситен инсект, иако е без крилја, има нозе кои се прилагодени за скокање. Симптомите од болвата се: црвенило, чешање и сл. Човечката болва живее на кучињата, на мачките и на лубето, кои се наоѓаат во недоволно хигиенски услови. Бидејќи таа ги посетува и домашните стаорци и стаорците преселници, во некои земји може да ја пренесе чумата на човекот (Стањек 1971: 226).



]

сл. бр. 31 Тип на човечка болва (*pulex irritans*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни фонетски разновидности на називот за *болва*: *бълва* (Цепиште, Клење, Стеблево, Луково), *бълва* (Вевчани), *бъла* (Нивици), *бъа* (Витолиште), *бъа* (Стинек, Каменица, Стар Истевник), *бъа//бъа* (Лаки), *бала* (Слимница), *бала* (Бобошчица), *бъва* (Галичник, Ефловец), *бъа* (Драгош, Барово, Праведник), *бъа*: (Куново), *бъа//бъа:<sup>a</sup>* (Пожаране), *бъа:<sup>a</sup>* (Волковија), *бъа:<sup>a</sup>* (Робово), *бъа<sup>a</sup>* (Буково), *бъа<sup>a</sup>ва* (Извор, Богомила), *бъа//бъа* (Милетино, Челопек, Тумчевиште, Печково, Маврово, Стравина, Конопиште, Марена, Клисура, Миравци, Конско, Ново Село, Габрово, Смоларе, Нивичино, Подареш, Вељуса, Дедино, Попадија, Буф, Тајмишта, Рожден,

Ваташа, Конче, Белица, Костин Дол, Саса, Калиманци, Блатец, Киселица, Тработевиште, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол), *бắдва* (Тиолишта), *бắа* (Муртино), *бắя* (Башино Село, Подлес, Градско), *бắя* (Црквино), *бắла* (Букојчани, Г. Белица), *бắла* (Стојаково, Фурка, Пираша, Николич, Мутулово, Крецово, Амбар Ђој, Градобор, Тушин, С'ботско, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, Ранци, Тремно, Липинци, Емборе, Зеленич, П'теле), *бắлфа* (Шулин), *бắлха* (Дојран, Старчиште, Марковени, Хрупишта), *бắльва* (Г. Косоврасти, Гари, Ржаново, Струга, Смилево, Д. Дивјаци, Прострање, Лешница, Туин, Светорача, Зелениково, Катланово, Карабуниште, В'мбел, Ошчима, Граждено), *бắльва* (Н. Брезница, Савек/ Кула, Д. Котари, Горенци, Добролишта, Крчишта, Руља), *бắльва//бắльва:* (Кнежино), *бắва* (Живојно, Лугунци, Никодин, Тројаци, Л'к), *бắва* (Поп'лжани), *бắја* (Древено), *блắа* (Костурино), *блắха* (Сухо, Висока, Негован), *блắоха* (Мокрени), *бо:* (Крушје), *бо:*<sup>а</sup> (Царев Двор), *б'о:ва* (Љубојно, Арвати), *боўба* (Којнско, Стење), *боўфа* (Ресен), *боўва* (Оровник, Лескоец, Претор, Драчево), *боўвă* (Тресино), *боа* (Ѓавато, Дихово, Здуње), *бола//болла* (Држилово, Жерненица), *болфа* (Рамне), *болха* (Езерец), *болва* (Ростуше, Баниште, Горенци, Цепиште, Боровец, Глобочица, Радожда, Волино, Ботун, Пештани, Трпејца, Речица, Кукуречани, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Слепче (Прил.), Прилепец, Дуње, Гломбочани, Леска), *болва* (Нерези, Ракотинци, Пустец), *болва//блắв'а* (Љубаништа), *болва//болва:* (Стровија), *бова* (Паралово), *б'ова* (Скочивир), *болва* (Требиште), *буа* (Псача, Жегњане, Вратница, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Дукатино, Радовиш, Љуботен, Никоман, Судиќ, Богословец, Спанчево/Соколарци, Припечани, Гратче, Виница, Жидилово, Градец/Дурачка Река, Ранковци, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Четирце, Клечовце, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Дивле, Лешок, Теарце, Долни Балван, Штип, Лезово, Злетово, Лесново, Габер, Луке, Огут), *буа//бола* (Звечан), *бува* (Младо Нагоричане, Думановце, Љубанце, Бардовци, Кучково), *б'ува* (Романовце, Бучинци/Бујковци, Превод, Белимбегово, Џрешево).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *болва*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови имаме фонетски разновидности: *б'аа//бăа* (Лаки), *бă://бă:*<sup>а</sup> (Пожаране), *бола//болла* (Држилово, Жерненица), *болва//блắв'а* (Љубаништа), *буа//бола* (Звечан). Различните фонетски варијанти на овој назив како и кај неколку претходно обработени називи, произлегуваат од различните рефлекси на вокалното \*].

## Тавтабита

Називот *шавиабија* или дрвеница е 'вид паразит' (српски, хрватски: *стенцица*), спрема турското *tahtabiti* (букв. 'дрвена вошка'). Калката е забележана во Охрид -*дрв'јница*, а и во Прилеп -*дрвеница*, покрај *шавиабида*. Освен калката се среќава и заемката *шавиабија*, дури со почетна употреба (сп. Јашар Настева 2001: 128). Називот *шавиабија* (лат. *acanthia lectularia*), означува 'ноќен инсект кој се храни со човечка крв и живее во мебел'. Овој вид на ноќен инсект, покрај тоа што се храни со цицање на човечката крв, главно ноќе, спаѓа во групата на најраспространети човечки паразити. Тие можат да живеат насекаде, во мебелот, покуќнината, креветите и сл. Бојата на тавтабитата е кафеава до црвеникава.



сл. бр. 32 Тип на кафеава тавтабита (*acanthia lectularia*)

На македонската дијалектна територија се среќаваат различни лексеми како називи за *шавиабија*, главно, со фонетски и зборообразувачки разновидности на називот *шавиабија*: *шавиј'аба* (Конопиште, Злетово), *шавиабида* (Л'к), *ш'авиабида* (Ошчима), *шави'абија* (Љубојно), *ш'енцица* (Ракотинце), *шиен'ица* (Смоларе, Савек/Кула), *ч'имка* (Вевчани), *чимка//к'ерлеж* (Радожда), *дрвејница* (Речица), *дрвен'ица* (Огут, Раздол, Белица), *дрвеница//шрафи'абија* (Ѓавато), *карк'абил'ка//шавиабија* (Пештани, Трпејца), *ст'еан'ица* (Долни Балван), *ст'еница* (Бучинци/Бујковци, Павлешенци), *ст'ен'ица* (Кратово/Шлегово, Ново Село, Габрово, Никоман, Штип, Судик), *ст'еница//шрафи'аба* (Спанчево /Соколарци), *ст'ен'ица//шахи'аба//црвен'ица* (Костурино), *ст'еница//шавиј'аба* (Превод, Дивле), *ст'ен'ица//шавиј'аба* (Кнежје), *ст'еница//шавиј'аба* (Немањинци), *ст'еан'ица* (Вељуса), *ст'ан'ица* (Муртино), *ш'а'ш'аба* (Долни Стубол, Лезово, Лесново, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол), *ш'а'ш'аба//дрвен'ица* (Древено), *ш'а'ш'аба//ст'ен'ица* (Богословец), *ш'а'ш'абија* (Лаки, Киселица), *шрафи'аба* (Кнежево, Праведник, Рожден, Барово, Конско), *шрафи'аби* (Марена), *ш'аф'абија* (Нивици), *шрафи'абија* (Дихово, Буково, Кукуречани, Паралово, Тополчани, Звечан, Г. Белица, Слепче (Прил.), Прилепец, Буф), *ш'аф'абија* (Драгош), *шрафи'абија*

(Блатец), *тaфитабица* (Скочивир, Старавина), *тaфитабида* (Тиолишта, Габреш), *тaфитабик* (Бобошчица), *тaфитабилка* (Којнско, Драгош), *тaфитабит* (Стеблево), *тaфитабит* (Црнешево), *тaфитабит* (Црешево, Бардовци, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Џепиште, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Волино, Оровник, Рамне, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Пространье, Вранештица, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Здуње, Драчево, Башино Село, Црквино, Извор, Дуње), *тaфитабит* (Арвати), *тaфитабит* (Живојно, Лугунци, Тројаци, Подлес, Градско, Струпино, Зеленич, П’теле, Поп’лжани, Д. Котари, Добролишта, Слимница), *тaфитабит*//*дрвејница* (Кнежино), *тaфитабитка* (Љубаништа, Стење, Ресен), *тaфитабитка* (Лешок), *тaфитабитка//штеница* (Брезно), *тaфитабит* (В’мбел), *тaхитаба* (Ваташа, Пира, Подареш, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиш, Двориште), *тaхитабица* (Нивичино, Саса, Каменица, Калиманци, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Берово), *тaхитабида* (Горенци), *тaхитабит* (Висока), *тaхитабит* (Смилево), *тaхитабит* (Пехчево, Сухо, Мутулово), *тaхитабит* (С’ботско, Хрупишта, Марковени), *тaлитабит* (Вратница), *тaртабит* (Пустец), *таситабица* (Витолиште), *тaитаба* (Псача, Шопско Рударе, Жегњане, Младо Нагоричане), *тaитабица* (Луке), *тaитабица* (Жидилово, Градец/Дурачка Река), *тaитабит* (Орашац), *тaитабит* (Габер, Ранковци, Четирце, Клечовце, Думановце, Романовце), *тaитабитка* (Жерновица, Држилово), *тaитай* (Стратцин), *тaв(ф)тaбит* (Карабуниште), *тaвтабика* (Лескоец), *тaвтабит* (Љубанце, Кучково, Крушовјани, Зелениково, Стровија), *тaвтабит* (Тајмишта, Н. Брезница, Ракотинци), *тaвтабит* (Никодин), *тaвтабит*//*тaфитабит* (Катланово), *тaвтабитка* (Царев Двор, Крушје), *тaфитабит* (Чеган, Попадија), *тaфитабит* (Ранци, Липинци, Емборе), *тaфитабит* (Тресино, Тремно), *тaхитаба* (Робово), *тaхитабак* (Дојран), *тaхитабит* (Баровица), *тaхитабит*//*ситиници* (Амбар Кoj), *тaхитабит* (Негован), *тaхитабит* (Сараќиново), *тaхитавица* (Стинек), *тaхитабит* (Фурка, Градобор), *тaхитабит* (Крецове), *тaртаби*//*тaртабит* (Гломбочани), *тaртабида* (Леска), *тaстиибита* (Крчишта), *тфитабица* (Шулин), *тфитабија* (Граждено), *тaвтабит* (Тушин).

Од дадениов преглед може да се заклучи дека називот *тaфитабит* се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во Клење (74), нема регистриран назив за *тaвтабит*. Во одделни пунктови имаме двојни називи: *чимка// керлеж* (Радожда), *дрвеница// тaфитабица* (Ѓавато), *карк'абилка// (тaвтабит)* (Пештани, Трпејца), *ситеница// тaфитаба* (Спанчево/Соколарци),

*сѣн'ица// таҳи'аба// црвен'ица* (Костурино), *сѣница// тави'аба* (Превод, Дивле), *сѣн'ица// тави'аба* (Кнежје), *сѣница// тави'аба* (Немањинци), *тих'и'аба// дрвен'ица* (Древено), *тих'и'аба// сѣн'ица* (Богословец), *тифтиаби'и'а// дрвејница* (Кнежино), *тифтиаби'и'ка// шиеница* (Брезно), *тих'и'аби'и'// син'ици* (Амбар Кoj).

Од примерите може да се забележи дека освен заемката *тифтиаби'и'а* и калката *дрвеница*, друг фреквентен назив е словенскиот назив *сѣница*.

Од фонетските разновидности можеме да забележиме фонетски варијанти на заемката *тифтиаби'и'а* со оглед на фактот дека гласот *x* во македонскиот јазик во периодот кога навлегувале турцизмите веќе бил во голема мера загубен како глас (сп. Конески 1982: 90–97). Во овој турцизам сретнуваме замена за *x* од ист вид како што е заменето *x* и во словенските зборови, главно со *v/f*, а сретнуваме и неколку пункта каде што гласот *x* е само испуштен (сп. *тих'и'аба*, *тих'и'аби'ца*, *тих'и'аби'ца*, *тих'и'аби'и'а*, *тих'и'аби'и'ка*, *тих'и'аби'и'и*).

### Крлеж

Називот *крлеж* потекнува од прасловенскиот назив \*kъrъha (Skok II: 211). Според Скок можно е да се работи за овчарски термин што претставува остаток од јазикот на средновековните Власи (сп. алб. këpushë). Називот *крлеж* (лат. ixodes ricinus), означува 'паразит што се впива во кожата на човекот и на животните и се храни со нивната крв'. Овој вид на паразит, сместувајќи се во кожата, предизвикува воспаление и инфекции. Тој најчесто живее на високите тревни места каде со помош на сетилото за мирис се закачува во кожата на животните и на човекот. Убодот од крлежот е безболен, така што (не секогаш) може веднаш да се забележи неговиот убод.



сл. бр. 33 Тип на крлеж (*ixodes ricinus*), кој лази по човечката кожа

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски промени на називот за *крлеж*: *карлеш* (Клење, Стеблево, Модрич, Луково), *к'ерлеш* (Вевчани), *к'рч'ак* (Конско), *к'рлеш* (Вратница),

*к'арлеши* (Лешок, Конче), *к'аржайл* (Стојаково), *к'арлеж* (Волино, Л'к), *к'арлеши* (Ростуше, Гавато, Речица), *к'арлеши* (Тиолишта), *к'арлеши* (Пирава), *к'арлаши* (Миравци), *каїуши//к'арлеши* (Виница), *каїушка* (Саса), *карлеши* (Слимница), *карлеши* (Бобошчица), *керлеши* (Езерец), *карлеши* (Подареш), *каржел'* (Фурка), *карч'ан* (Гуменце, Струпино), *карл'аш* (Сухо), *карлеж* (Ржаново), *карлеж* (Кнежево, Царев Двор), *карлеж* (Волковија, Печково, Куново, Г. Косоврасти), *карлеши* (Тумчевиште, Пожаране, Маврово, Дебар, Горенци, Голем Папрадник, Боровец, Глобочица, Струга, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стенье, Претор, Ресен, Речица, Добролишта, Гломбочани, Пустец), *карлеши* (Шопско Рударе, Теарце, Љубојно, Арвати, Крушје, Банско, Ранци, Тремно, Липинци, Емборе), *карлеши//тай'учки* (Хрупишта), *карлаж* (Муртино), *карлиши* (Висока, Негован, Мутулово, Крецово, Амбар Кoj, Градобор, Тресино), *карлиши//вуши'иница* (Чеган), *карл'еш* (Којнско), *карл'еш//карл'аш* (Савек/Кула), *карл'аж* (Дојран), *карч'ан* (Двориште, Стинек), *крлеж* (Галичник), *крлеж* (Жидилово, Огут, Ранковци, Кратово/Шлегово, Кнежје, Дивле, Белимбегово, Н. Брезница, Ракотинци), *крлеши* (Конопиште, Радовищ, Гратче), *крлеши* (Псача, Жегњане, Клечовице, Романовце, Бучинци/Бујковци, Немањинци, Превод, Нерези, Рожден, Ваташа, Нивичино, Дедино, Штип, Судиќ, Спанчево/Соколарци, Лесново, Древено, Калиманци, Тработевиште, Пехчево, Берово, Лаки, Стар Истевник), *карлиши* (Николич), *карльеж* (Павлешенци), *корлеж* (Жерненица), *корлеши* (Држилово), *карч'ак* (Белица), *карч'ан* (Тушин, Луковец), *крлеж* (Луке, Младо Нагоричане, Думановце, Гари, Смилево, Дихово, Крушовјани, Никодин, Витолиште, Робово, Леска), *карлеж* (Ново Село, Блатец, Ошчима), *карлеж* (Милетино, Челопек, Извор), *крлеши* (Градец/Дурачка Река, Џрешево, Љубанце, Бардовци, Кучково, Ракотинце, Сараќинце, Ефловец, Ботун, Оровник, Рамне, Драгош, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Џрквино, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Старајина, Барово, Марена, Вељуса, Никоман, Попадија, Буф, Горенци, Крчишта, В'мбел, Граждено), *крлеши* (Габер, Долни Стубол, Страцин, Четирце, Орашац, Тајмишта, Клисура, Костурино, Смоларе, Дукатино, Љуботен, Долни Балван, Богословец, Лезово, Злетово, Припечани, Костињ Дол, Каменица, Мачево, Раздол, Зеленич, Д. Котари, Нивици, Шулин), *крлеши//карч'ан* (Габрово), *крлеши//тай'ушки* (Марковени), *карлиши* (П'теле), *карл'аш* (Киселица), *тадајца//карлеж* (Брезно), *скарч'ан* (С'ботско, Џрнешево), *скрл'еш* (Сараќиново).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *крлеж*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови имаме двојни називи за овој вид на паразит: *к'айуш//к'рлеши* (Виница), *к'арлеш//тай'учки* (Хрупишта), *к'арлиш//вушишиница* (Чеган), *к'рлеши//тай'ушки* (Марковени), *тадац ца//к'арлеж* (Брезно). Во одделни пунктови, имаме фонетски разновидности на *крлеж*: *к'арлеш* (Клење, Стеблево, Модрич, Луково), *к'ерлеши* (Вевчани).

Во пунктовите Саса (246) и Виница (242) ја регистриравме заемката од албанскиот јазик *кайуш(a)*.

### Скорпија

Лексемата со која се именува *скорпија* води потекло од грчкиот јазик. Во повеќе македонски говори се среќаваат формите *шкрайја*, *чкрайја* со метатеза на ликвидното **р** и преогање на **o>a**, *шкрайл'a* со епентетско **л**, гр. *σκορπίος* 'исто'. Во ром. јазик имаме *scorpión*, *scorpie*, аром. *scorpiő*, *scorpiónă* (Аргировски 1998: 254). Називот *скорпија* (лат. *euscorpius europaeus*), означува 'мало животно со осум нозе'. Постојат различни видови на скорпии, во зависност од местоположбата во која тие се наоѓаат, најмалите видови се долги неколку милиметри. Опашот кај најголем дел од скорпиите завршува со отровна боцка. Боцката служи за парализација на пленот и како одбранбен штит. Скорпите се доста издржливи животни, некои видови можат дури една година да издржат без храна. Скорпите имаат доста слаб вид, некои видови се дури и слепи.



сл. бр. 34 Тип на црвениковска скорпија (*euscorpius europaeus*)

На македонската дијалектна територија, најчесто се среќаваат фонетски разновидности на називот за *скорпија*: *чкрайла* (Вратница, Карабуниште, Извор, Никодин), *шк'ориша* (Муртино, Раздол), *кондактар'æk* (Пирава), *тиши'алька* (Градец/Дурачка Река), *шк'арпав'ица* (Чеган), *шкрай* (Милетино, Ранци, Маврово, Држилово), *шкрайка* (Баниште), *шк'р'айа* (Кратово/Шлегово), *шкрайја* (Челопек, Волковија, Пожаране, Печково,

Куново, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Џепиште, Клење, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Оровник, Љубаништа, Претор, Гавато, Драгош, Живојно, Букојчани, Витолиште, Старајина, Зеленич, Буф, Добролишта, Езерец, В'мбел, Ошчима, Гломбочани, Леска, Л'к, Шулин, Граждено), *шкрап'ја* (Вевчани, Љубојно, Арвати, Тајмишта, Попадија, Поп'лжани, Д. Котари, Горенци, Марковени, Крчишта, Габреш, Нивици), *шкрап'ја//шкрап'јар* (Хрупишта), *шкрап'ја//чкрап'ја* (Тиолишта), *шкрап'јла* (Бардовци, Драчево, Зелениково, Катланово, Лугунци, Подлес, Праведник, Радовиш, Штип), *шкрап'јла* (Долни Стубол, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Нерези, Ракотинци, Црквино, Градско, Барово, Ваташа, Марена, Костурино, Ново Село, Робово, Нивичино, Подареш, Вељуса, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Припечани, Дукатино, Виница, Амбар Ђој), *шкрап'јл'а* (Смоларе), *шкрап'јла//шкрап'јл'а* (Судиќ), *шкрап'јла//шиши'ул'ка* (Мутулово), *шкрап'јл'ика* (Габрово), *шкрап'јл'а* (Думановце, Црешево, Кучково), *шкрап'јл'а* (Псача, Конопиште, Миравци, Конско, Конче, Дедино, Негован, Сараќиново), *шкрап'јља* (Љубанце), *шкрап'јља* (Четирце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Павлешенци), *шкрап'јља//скорија* (Младо Нагоричане), *шкрап'јов'ица* (П'теле), *чкрай* (Рожден), *чкрайија* (Којнско, Речица), *чкрайја* (Тумчевиште, Волино, Ботун, Рамне, Пештани, Трпејца, Стење, Ресен, Смилево, Дихово, Буково, Кукуречани, Паралово, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Путурос, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Прилепец, Дуње), *чкрап'ја* (Крушје, Скочивир, Н. Брезница), *чкрап'јла* (Немањинци, Гратче), *чкрайла//рачец* (Башино Село), *крајл'а* (Брезно, Ракотинце, Сараќинце), *чкрап'јл'а* (Ранковци), *акр'еј* (Дојран), *акреј* (Жерноница), *ајисст'јака//шкорија* (Црнешево), *кракајак//кундарийар* (Николич), *к'ундă* *ш'арп'* (Фурка), *скр'јл"* (Савек/Кула), *скр'јија* (Саса), *скр'ја* (Стар Истевник, Двориште), *скр'јица* (Тушин, С'ботско, Струпино), *скр'јицă* (Тресино), *скр'ја* (Луке, Жегњане), *скр'ја* (Калиманци, Лаки, Киселица, Тработевиште, Пехчево, Берово), *скр'јла* (Кнежево, Стојаково, Стинек), *скр'јл'а* (Костињ Дол), *скр'јл'а* (Жидилово, Шопско Рударе, Клечовце, Клисура, Злетово, Лесново, Древено, Крецове, Градобор), *скр'јља* (Габер, Страцин, Орашац), *скрејја* (Белица, Банско), *скриј'а* (Старчиште), *скриј'ица* (Луковец, Г. Пожарско), *скриј'а* (Каменица), *ск'рија* (Блатец), *скриј'а* (Мачево).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *шкрап'ја*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови нема регистриран назив за *скорија*: Огут, Лешок, Теарце, Тремно, Липинци, Џарев Двор,

Бобошчица, Слимница. Во одделни пунктови, имаме фонетски разновидности: *шкрапајја//шкрапајја* (Тиолишта), *шкрапайлла//шкрапайл'а* (Судик), *шкрапајја//шкрапајар* (Хрупишта). Во дел од пунктовите, забележуваме двојни називи за *скориција*: *шкрайља//скориција* (Младо Нагоричане), *чкрайла//рачеџ* (Башино Село), *аисијајка//шкориција* (Црнешево), *кракајак//кундартијар* (Николич).

### Стоногалка

Називот *стоногалка* е словенска лексема образувана од бројот сто и именката нога. Регистрирана е и во бугарскиот јазик (сп. БЕР VII: 466), што асоцира на изгледот на овој инсект и што има свои семантички паралели во други европски јазици (анг. centipede, фр. centipèdes). Називот *стоногалка* (лат. *julus terrestris*), означува 'инсект со сто нозе'. Како и најголемиот број многуноги инсекти така и стоногалката живее на влажни места: под камења, лисја, дрвја и сл. Нивното тело се состои од глава и труп, со помош на трупот тие се движат и во него се сместени најголемиот број на органи. Нивната големина варира, а нивната боја најчесто е темнокафеава или црна, иако некои видови можат да варираат во однос на бојата.



сл. бр. 35 Тип на стоногалка (*julus terrestris*) на влажна почва

На македонската дијалектна територија среќаваме различни лексеми како називи за *стоногалка*, во дел од пунктовите забележуваме фонетски и зборообразувачки промени на називот *стоногалка*: *стонога//стоножница* (Лешок), *стоногач* (Вратница), *кракајак* (Николич), *скрапајца* (С'ботско), *св'ојак* (Spanчево/Соколарци, Саса), *скрапајца* (Струпино), *жигајвица* (Липинци, Ранци, Емборе), *шкрапајец* (Горенци), *чайкардесији носи* (Тремно), *св'оец* (Кнежје), *бамбариц* (Сараќиново), *цирвач стоногалец* (Љубанце), *карк ајакл'и* (Амбар Кој), *карк ајакл'и* (Дојран), *карк акл'иа* (Фурка), *кромин'ајка* (Поп'лжани), *ножица* (Голем Папрадник), *йошадија* (Дуње), *йошадија* (Црквино, Никодин, Витолиште, Старајина, Барово), *саранд'ојада* (Хрупишта), *саранд'ојодор* (Езерец), *скрија*

(Стар Истевник), скрѣпцица (Г. Пожарско), скрѣпцица (Црнешево), сѣрножица (Држилово), сѣон'он'ога//шумадија (Тушин), сѣаножица (Волковија), сѣан'ок (Псача), сѣоножица (Радожда), сѣон'оно:га (Нивици), сѣоножеџ (Богомила), сѣоножица (Ракотинце, Челопек, Пожаране, Жерненица, Ростуше, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Модрич, Ржаново, Боровец, Глобочица, Ботун, Рамне, Пештани, Речица, Драчево), сѣон'ожица (Тајмишта), сѣоножица/сѣоногал'ка (Трпејца), сѣон'ожка (Белица), сѣон'ожница (Стеблево), сѣон'ошка (Рожден, Ново Село), сѣонодзе (Бобошчица), сѣонога (Бардовци, Струга, Крушевјани, Башино Село, Извор, Гломбочани, Леска, Љк), сѣонога (Долни Стубол, Пустец), сѣон'ога (Градец/Дурачка Река, Луке, Огут, Кратово/Шлегово, Кнежево, Младо Нагоричане, Конопиште, Костурино, Мачево, Конче, Штип, Лесново, Древено, Тработевиште, Пехчево, Берово, Раздол), сѣон'он'ога (Негован), сѣоногац (Кучково), сѣон'огац (Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Орашац), сѣоногалец (Г. Белица), сѣоногалица (Галичник), сѣоногалка (Тумчевиште, Клење, Смилево, Кукуречани, Паралово, Тополчани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Светорача, Звечан, Здуње, Катланово, Стровија, Слепче (Прил.), Прилепец, Буф, Лугунци, Ошчима), сѣон'огалка (Љубојно, Арвати), сѣоногалка (Жидилово, Бучинци/Бујковци), сѣоногал'ка (Ѓавато, Саракинце, Ефловец, Волино, Оровник, Којнско, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Дихово, Буково, Скочивир, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани), сѣоногал'ка (Драгош), сѣон'огал'ка (Теарце, Вевчани, Царев Двор, Крушје), сѣоногал'ка (Живојно), сѣоногал'ка/сѣоножица (Милетино, Луково), сѣоногарка (Брезно, Туин), сѣоногарка//чкарила (Тројаци), сѣон'огец црвик//сѣоногий црвик (Габер), сѣон'огац (Страцин), сѣон'огац (Думановце), сѣоноцица (Печково, Куново), сѣун'ога (Муртино), сѣун'ога (Тресино), сви'ок (Смоларе), св'оец (Павлешенци, Превод), св'оец (Злетово), св'ояк (Никоман, Блатец, Лаки), својак (Стинек, Двориште), зми:на сесира (Гари).

Од дадениов преглед, можеме да заклучиме дека називот сѣоногалка, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови немаме регистрирано назив за сѣоногалка: Ваташа, Клисура, Стојаково, Пирава, Габрово, Нивичино, Подареш, Вељуса, Дукатино, Дедине, Долни Балван, Судиќ, Богословец, Лезово, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Калиманци, Киселица, Мутулово, Крецове, Градобор, Гуменце, Шопско Рударе, Белимбегово, Нерези, Миравци, Конско, Робово, Луковец, Немањинци, Дивле, Ракотинци, Зелениково, Градско, Праведник, П'теле, В'мбел, Граждено, Слимница, Савек. Во одделни пунктови, имаме двојни називи за сѣоногалка: сарап'ојодиш/жег'рабја (Марковени), сѣон'он'ога//шумадија (Тушин), сѣонога//сѣон'ожница (Лешок),

*стоногарка//чкрайла* (Тројаци), *стон'огец црвик//стоногий црвик* (Габер). Во одделни пунктови, имаме синтагматски називи: *чайард'есий носи* (Тремно), *црвач стоногац* (Љубанце), *стон'огец црвик//стоногий црвик* (Габер), зми:на сесира (Гари). Во три пункта од Егејска Македонија е регистриран и грчкиот назив на овој инсект *саандојода* што во буквalen превод значи 'четириесетногалка': *саанд'оидада* (Хрупишта 365), *саанд'оиди//жег'абја* (Марковени 367), *саандоидоро* (Езерец 369) и во еден пункт е регистрирана калка на овој грчки назив во вид на синтагма: *чайард'есий носи* (Тремно). Во пунктот Кула (297) којшто е под ист број во прашалникот со селото Савек од каде што немаме материјал за односнава лексема, регистриран е исто така називот *саанд'оидо* како заемка од грчкиот јазик (Лаброска 2003: 96).

Од зборообразувачките разновидности треба да ги истакнеме, навистина бројните суфикси со кои е образуван овој назив-сложенка, па така имаме: *стоногалка*, *стоножица*, *стоногалица*, *стон'огац стоногач*, *стон'ок* и др.

### Пајак

Именувањето *пајак* потекнува од прасловенскиот назив \*раќкъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрхр. рàїк, рàуčina, буг. rájak, рус. раúк, укр. pavúk, брус. pavúk, чеш. pavouk (Bezlaj 1995: 3). Називот *пајак* (лат. aranea), означува вид на 'членконого животно што плете мрежа'. Постојат илјадници видови и подвидови на пајаци. Еден од најраспространетите видови на пајаци во Европа е пајакот-крстач. Бојата на овој пајак варира, од светложолта до темносива, на грбот имаат големи бели точки. Мрежите направени по ќошињата ги плетат женките, во нив го заробуваат пленот и често го јадат заедно со сплетената мрежа. Големината на пајаците варира во однос на местоположбата, дел од нив имаат и отровни жлезди.



сл. бр. 36 Тип на пајак-крстач (aranea)

На македонската дијалектна територија се среќаваат, главно, фонетски промени на називот за *таяк*: *тойек* (Галичник), *та:к* (Л’к), *т'a:æk* (Тремно), *т'a:ek* (Љуботен), *т'a:ek//т'a:jäk* (Дедино), *т'aak* (Стар Истевник), *тæak* (Драгош, Живојно, Скочивир, Паралово, Извор, Никодин, Тројаци, Дуње, Подлес, Старавина), *т'aek* (Путурос, Рожден, Конопиште, Габрово, Смоларе, Стинек, Подареш, Конче, Никоман, Припечани, Двориште, Белица, Попадија, Емборе, Поп’лжани, Д. Котари, Руља, Ошчима), *тæem* (Добролишта), *т'aem* (Хрупишта), *т'aenk* (Слимница), *т'aik* (Негован, Мутулово, Амбар Ќој), *т'a:jäk* (Праведник), *таяк* (Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куиново, Маврово, Жернаница, Ростуше, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Голем Папрадник, Цепиште, Клење, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Гавато, Речица, Дихово, Буково, Кукуречани, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Црквино, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Прилепец, Градско, Барово, Марена, Гломбочани), *т'a:jäk* (Кнежје, Белимбегово, Лешок, Теарце, Стеблево, Вевчани, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Ваташа, Робово, Долни Балван, Штип, Богословец, Спанчево/Соколарци, Гратче, Виница, Костињ Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Лаки, Киселица, Тработевиште, Мачево, Пехчево, Берово, Раздол, С’ботско, Црнешево, Сараќиново, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, П’теле, Буф, Горенци, Марковени, Габреш, Пустец, Нивици, Шулин, Граждено, Радовиш), *т'a:jank//т'a:jink* (Висока), *т'a:jek* (Зеленич), *т'a:jenk* (Лобаница), *т'a:jä:k* (Нивичино, Вељуса), *т'a:jä:k//т'a:ek* (Дукатино), *т'a:jäk* (Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Николич, Дојран, Муртино, Савек/Кула, Градобор, Илициево, Баровица, Гуменце, Тушин, Тресино, Ранци, Липинци), *т'a:jik* (Ватилак), *т'a:jik* (Ново Село, Луковец), *т'a:jonk* (Крчишта), *т'a:jk* (Витолиште, Патарос), *т'a:uk* (Прешево, Љубанце, Бардовци, Кучково), *т'a:uk* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Огут, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе. Четирце, Младо Нагоричане, Клечовце, Думановце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Превод, Дивле, Вратница, Костурино, Судиќ, Лезово, Злетово, Лесново, Древено), *т'a:vuk* (Луке), *т'a:vuk* (Габер, Кнежево, Жегњане), *т'a:jä:k* (Бобошчица), *т'oek* (Смилево), *т'oek//ma:garuš* (Гари).

Од дадениот преглед, можеме да заклучиме дека називот *таяк*, со своите фонетски разновидности се јавува како најфrekвентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во дел од

пунктовите, најчесто, се забележуваат следниве фонетски промени: *ū'a'ek//ū'aјак* (Дедино), *ū'aјанк//ū'aјинк* (Висока), *ū'aја"к//ū'aек* (Дукатино). Во punktot Гари (68), се забележани два назива за овој инсект: *иоек//маѓаруши*.

Називот *иајак* како и називот *зајак*, иако во првиот во основата е носовката \*q, а во вториот е носовката \*ę, покажува разлики во рефлексацијата на оваа носовка што се резултат на т.н. мешање на носовките (Конески 1982: 47).

### Молец

Називот *молец* со потекло од стсл. и цсл. *molъ*, *mol'ь*, во дел од словенските јазици забележан е со следниве називи: спрхр. *mòljac*, буг. *moléc*, рус. *mol*, укр. *mil'*, брус. *mol*. (Bezlaj 1982: 193). Називот *молец* (лат. *tinea*), означува 'инсект сроден со пеперуга чии ларви гризат крзно и волна'. Иако молецот е инсект сроден со пеперугата, тој се разликува од неа по составот на антените, припоеноста на крилјата за телото и сл. Молците се, главно ноќни животни, тие се активни навечер. Тие обично се хранат со нектар, додека ларвите од еден вид молци јадат волна.



сл. бр. 37 Тип на ларва од домашен молец (*tinea*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски разновидности на основниот назив за *молец*: *м"олиц* (Тушин), *м'лайц* (Николич), *моўц* (Струпино), *м'оўец* (Лешок), *молче* (Тремно), *м'олац* (Кратово/Шлегово, Кнежево), *м'олиц* (Мутулово), *м'олица* (Сухо), *молец* (Бардовци, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Џепиште, Клење, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Ѓавато, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Живојно, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница,

Букојчани, Тuin, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Црквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Витолиште, Ставрина, Барово, Радовиш, Попадија, Буф, Тиолишта, Хрупишта, Добролишта, Езерец, В'мбел, Ошчима, Гломбочани, Леска, Л'к, Шулин, Граждено, Слимница), *м'олец* (Долни Стубол, Бучинци/Бујковци, Кнежје, Превод, Белимбегово, Вевчани, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Скочивир, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Рожден, Конопиште, Ваташа, Марена, Клисурা, Костурино, Муртино, Габрово, Стинек, Робово, Подареш, Вељуса, Дукатино, Дедино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Каменица, Калиманци, Двориште, Раздол, Белица, Банско, Ранци, Липинци, Емборе, Зеленич, Д. Котари, Горенци, Крчишта, Пустец, Нивици, Бобошчица), *мол'ец* (Ново Село, Смоларе, Нивичино, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Саса, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово), *м'олец//м'оец* (Спанчево/Соколарци), *мол'ец//св'ојак* (Костињ Дол), *м'олац* (Немањинци), *молац* (Љубанце, Вратница), *м'олац* (Миравци, Стојаково, Фурка, Пира, Дојран, Савек/Кула), *м'олиц* (П'теле), *м'олиц* (Негован, Крецове, Амбар Ќој, Градобор, Гуменце, С'ботско, Црнешево, В'дришта, Луковец, Сараќиново, Тресино, Г. Пожарско), *молац* (Кучково), *м'олац* (Псача, Шопско Рударе, Клечовце, Дивле), *мол'ци* (Стеблево), *мол'ец* (Брезно, Жерноница, Којнско), *м'ол'ец* (Жидилово, Теарце, Марковени), *мол'ац* (Думановце), *м'ол'ац* (Конско), *м'ол'иц* (Чеган), *мольац* (Младо Нагоричане), *м'ольац* (Огут, Жегњане, Четирце, Романовце, Орашац, Павлешенци), *мольец* (Габер), *м'ольец* (Градец/Дурачка Река), *м'ольац* (Стратин), *мольац* (Луке).

Од дадениов преглед, може да се забележи дека називот *молец*, со своите фонетски разновидности се јавува како единствен назив на македонската дијалектна територија. Во еден пункт регистрираме два назива за *молец*: *мол'ец//св'ојак* Костињ Дол (243), а во пунктовите Спанчево и Соколарци (235) коишто се водат под еден број во Прашалникот (Видоески 2000), има фонетски разновидности за овој инсект: *м'олец//м'оец*.

Фонетски разлики се забележуваат во изговорот на гласот /л/ во одделни пунктови, но и во различните рефлекси на малиот ер во суфикот -ьца.

### Црв

Називот *црв* потекнува од прасловенскиот назив \*չъгъвъ. Во дел од словенските јазици забележан е со следниве називи: спрхр. срвъ, буг. щъгъ, рус. щервъ, укр. щервакъ, брусл. щарвјакъ, чеш. щерв (Bezlaj 1976: 90). Називот *црв*

(лат. *anellus*), ја означува групата црви, со издолжено и меко тело. Овој тип на црви уште се нарекуваат прстенести, нивното тело е изградено од сегменти кои по големина се еднакви меѓу себе. Нивното тело е покриено со еднослоен епител кој во себе содржи жлезди и лачи лигава материја, која му помага на телото полесно да се движи. Во групата на прстенести црви спаѓаат и дождовниот црв, пијавицата и одредена група на морски црви.



сл. бр. 38 Тип на прстенест црв (*anellus*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни варијанти на лексемата *црв*, и фонетски и зборообразувачки како што може да се види од следниов преглед: *чорф* (Клење, Стеблево, Модрич, Луково), *чэрвец* (Цепиште), *ч'ервец* (Вевчани), *чарф* (Бобошчица), *чарвец* (Слимница), *ч'ерв'a* (Висока), *червец* (Радожда, Езерец), *чэрвец* (Ростуше, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Голем Папрадник, Добролишта), *чэрвец/чэрвец* (Хрупишта), *чорвец* (Жерноница, Држилово), *ц'рф* (Лешок), *ц'рвец* (Конско), *ц'рвец* (Конче), *ц'рвांц* (Вратница), *ц'рвец* (Волино, Тиолишта), *ц'рвец* (Подареш), *ц'рвик* (Стојаково), *цэрф* (Ржаново, Гајтаниново, Старчиште), *цэрф//ц'рвиц* (Чеган), *цэрв* (Крушје), *цэрвец* (Брезно, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Боровец, Глобочица, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Речица, Гломбочани, Л'к), *ц'рвец* (Теарце, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Тремно, Липинци, Емборе, Пустец), *цэрвец/цэрф* (Којнско), *цэрвек* (Струга), *ц'рвак* (Фурка, Пираша, Дојран), *ц'рвиц* (В'дришта, Тресино), *ц'рвиц* (С'ботско, Струпино), *ц'рвиц/ц'рвă* (Гуменце), *цэрвик* (Амбар Кој), *ц'рвик* (Мутулово, Крецове, Градобор), *цр* (Псача, Романовце), *црф* (Клечовце, Гратче), *црф//црвец* (Радовиш), *црв* (Ранковци, Шопско Рударе, Жегњане, Бучинци/Бујковци, Превод, Нерези, Ракотинци, Белимбегово), *црвач* (Павлешенци, Дивле), *црвак* (Кратово/Шлегово), *црвец* (Галичник, Ефловец, Буково, Прострање, Конопиште, Дедино), *ц'рвец* (Кнежје, Н. Брезница, Рожден, Ваташа, Штип, Судиќ), *црв'ец* (Спанчево/Соколарци, Лесново, Древено), *ц'рвек* (Стинек, Двориште), *ц'рвăи* (Немањинци),

*црвак*//*црвук* (Николич), *црвик* (Жидилово, Огут, Саса), *црвјак* (Нивично, Виница, Калиманци, Лаки, Тработевиште, Стар Истевник, Пехчево, Берово), *црф* (Миравци), *црф* (Орашац, Бардовци, Драчево, Црквино, Стровија, Слепче (Прил.), Тројаци, Прилепец, Дуње, Праведник, Костурино), *црф*//*црвец* (Башино Село), *црѣф* (Савек/Кула), *црѣв'ак* (Разлог), *црѣвак*//*црв* (Кнежево), *црѣвек* (Муртино, Брежани), *црѣвиц* (Негован), *црв* (Четирце, Младо Нагоричане, Думановце, Кучково, Зелениково, Катланово, Богомила, Робово), *црв(ф)* (Карабуниште), *црв<sup>ф</sup>* (Извор), *црвец* (Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Гари, Ботун, Оровник, Рамне, Ѓавато, Смилево, Дихово, Драгош, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Д. Дивјаци, Вранештица, Кнежино, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Лугунци, Подлес, Градско, Витолиште, Стравина, Барово, Марена, Долни Балван, Буф, Крчишта, Ошчима, Леска, Шулин, Граждено), *црвец* (Долни Стубол, Тајмишта, Клисуре, Вељуса, Дукатино, Љуботен, Никоман, Богословец, Лезово, Зеленич, П’теле, Поп’лжани, Д. Котари, Горенци, Марковени, Нивици), *црв'ец* (Злетово, Блатец), *црвец*//*црф* (Слепче (Д. Хис.), Душегубица/Попоец), *црвец*//*црв* (Крушовјани), *црвец*//*м'олец* (Никодин), *црвек* (Попадија), *црвек* (Ново Село, Габрово, Смоларе, Припечани, Белица), *црвѣц* (Љубанце), *црвиц* (Тушин, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Г. Пожарско), *црвик* (Луке), *црвик* (Градец/Дурачка Река, Габер), *црвјак* (Каменица, Киселица, Мачево, Раздол).

Од дадениов преглед, можеме да заклучиме дека лексемата *црвец*, се јавува како најфреквентна во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови имаме по две варијанти за називот на *црв*, некаде само фонетски, а некаде и зборообразувачки односно без и со суфикс (кој може да биде -ец или -ак): *чарвец*//*царвец* (Хрупишта), *царф*//*царвиц* (Чеган), *царвец*//*царф* (Којнско), *царвиц*//*царвѣ* (Гуменце), *црф*//*црвец* (Радовиш), *црвак*//*црвук* (Николич), *црф*//*црвец* (Башино Село), *црѣвак*//*црв* (Кнежево), *црвец*//*црф* (Слепче (Д. Хис.), Душегубица/Попоец), *црвец*//*црв* (Крушовјани). Кај податокот за пунктот Никодин (177), (*црвец*//*м'олец*) каде што паралелно со називот за бараната лексема е даден и називот *молец*, може да се работи за грешка од страна на информаторот.

### Глиста

Лексемата со која се именува *глиста* е прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1971: 570). Потекнува од прасловенскиот назив \*glista, \*glistъ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрх. glista, буг. glist, рус. глистá, укр. hlýsta, брус. hlist, чеш. hlista (Bezlaj 1976: 147). Називот *глиста* (лат. lumbricus), означува ’долг црв што

живее во цревата на лубето или животните<sup>4</sup>. Покрај тоа што глистите живеат во цревата на лубето и на животните, тие живеат и на земја, односно, се појавуваат во дождливо време. Заразата од детските глисти е чест проблем кај децата, тие живеат во тенкото или дебелото црево. Постојат повеќе видови на глисти, од кои најпозната е дождовната глиста. Нејзината должина е од 20 до 25 центиметри, а во некои делови од светот се наоѓаат дури и поголеми видови.



сл. бр. 39 Тип на детскa глиста (*lumbricus*)

На македонската дијалектна територија се среќаваат, најчесто, двојни лексеми како називи за *глисцица*, кај дел од нив, главно, се забележани фонетски и зборообразувачки промени, прикажани во следниов преглед: *глис//глисцица* (Огут, Звечан), *глис//глисцица//глисцица* (Луке), *глисцица* (Муртино), *глисец* (Буково, Лугунци, Црквино), *чарви* (Слимница), *чарвец* (Голем Папрадник), *царф//чарвец* (Пожаране), *царф//глис* (Ресен), *царвец* (Волковија, Стење, Тремно), *царвец//глис//глисцица* (Љубаништа), *царвииш//глис* (Гуменце), *црвец* (Галичник), *црвец//глисец* (Радовиш), *црви* (Прострање), *црвјак* (Пехчево, Берово), *црф* (Драчево), *црф//глисец* (Тројаци), *цр'авиц* (Негован), *црв* (Лешница, Богомила, Витолиште), *глишец* (Башино Село, Карабуниште, Праведник), *глишец* (Клисура, Долни Балван, Штип, Судик, Лезово), *глифец* (Зеленич), *глифец//глишец* (Барово), *глифиц* (П’теле), *глис* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Дивле, Црешево, Кучково, Рамне, Којнско, Лескоец, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Дихово, Драгош, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Г. Белица, Здуње, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Зелениково, Стровија, Слепче (Прил.), Прилепец, Дуње, Градско, Миравци, Конско, Стојаково, Пирача, Дојран, Костурино, Смоларе, Стинек, Саса, Калиманци, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Двориште, Старчиште, Тресино, Гломбочани, Шулин, Банско), *глисец* (Долни Стубол, Кнежје, Старавина, Ваташа, Марена, Габрово, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Љуботен, Никоман, Злетово, Лесново), *глисчец* (Нивичино, Подареш, Припечани, Виница, Костин Дол, Блатец), *глисцица* (Николич), *глиска* (Нивици), *глисци* (Оровник, Никодин, Робово,

Крецово, Липинци, Емборе, Крчишта, В’мбел, Л’к, Граждено, Бобошчица, Тушин, Ранци, Горенци), *ѣлисії//цăрвец* (Трпејца), *ѣл'исії//ѣл'ис* (Фурка), *ѣлисії//ѣлисіїа* (Крушовјани), *ѣлисії//ѣл'исіїа* (Ново Село), *ѣлисіїа* (Младо Нагоричане, Претор, Душегубица/Попоец, Катланово, Извор, Думановце, Јубанце, Вратница, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Печково, Куњово, Маврово, Жерновица, Ростуше, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Цепиште, Клење, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Ботун, Ѓавато, Речица, Смилево, Тополчани, Кнежино, Букојчани, Светорача, Држилово, Ошчима, Леска), *ѣл'исіїа* (Габер, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Страсин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Превод, Белимбегово, Лешок, Теарце, Стеблево, Вевчани, Крушје, Тајмишта, Конопиште, Каменица, Раздол, Градобор, Луковец, Сараќиново, Поп’лжани, Д. Котари, Тиолишта), *ѣлисіїа//ѣлис* (Бардовци, Пештани), *ѣл'исіїа//сăлц'ан* (Амбар Ђој), *ѣл'исіїо* (Мутулово), *ѣлисіїра* (Езерец), *ѣл'исіїра* (Хрупишта, Марковени), *ѣл'ивеџ* (Богословец), *ѣл'ивăџ* (Немањинци).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називите изведени од коренот *ѣлис-*, се најфрендентни на македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови, немаме забележано назив за *ѣлисіїа*: Тумчевиште, Волино, Древено, Гратче, Ќрнешево, Пустец. Во одделни пунктови, имаме двојни називи за *ѣлисіїа*: *цăрф//ѣлис* (Ресен), *цăрвеџ//ѣлис//ѣлисіїа* (Љубаништа), *ц'арвиџ//ѣлис* (Гуменце), *цирвeџ//ѣлисеџ* (Радовиш), *цирф//ѣлисеџ* (Тројаци), *ѣлисії//цăрвец* (Трпејца), *ѣл'исіїа//сăлц'ан* (Амбар Ђој); а во неколку пункта има зборообразувачки варијанти: *ѣлис//ѣлисіїа* (Огут, Звечан), *ѣлис//ѣл'исіїа//ѣлисіїа* (Луке), *ѣлисії//ѣлисіїа* (Крушовјани), *ѣлисії//ѣл'исіїа* (Ново Село), *ѣлисіїа//ѣлис* (Бардовци, Пештани), *цирф//цирвеџ* (Пожаране). Во два пункта, регистрирани се само фонетски разновидности на лексемата за *ѣлисіїа*: *ѣлифеџ//ѣлишеџ* Барово (193), *ѣл'исії//ѣл'ис* Фурка (203).

### Пијавица

Називот *їијавица* е збор што е забележан во поголемиот дел од словенските јазици, и во основата го има прасловенскиот глагол \*piti. Во дел од нив забележани се следниве називи: срхр. рijavica, буг. rijávica, рус. rijávka, рјјáвка, укр. р'jávka, чеш. ríjavice (Bezlaj 1995: 34). Називот *їијавица* (лат. hirudo medicinalis), означува ‘водена глиста што пие крв’ (Видоески 2000: 145). Пијавиците може да се најдат на секој континент освен на Антарктикот, некои од нив живеат во морски, други во слатки води. Пијавиците имаат две цицалки, едната на единиот крај од телото (главата),

а другата на задниот дел (опашката). Пијавицата живее како паразит, припиена на телото на животните, хранејќи се со нивната крв.



сл. бр. 40 Тип на пијавица (*hirudo medicinalis*)

На македонската дијалектна територија се среќаваат, најчесто, фонетски и зборообразувачки разновидности на називот за *тијавица*: *тијасица* (Зелениково), *тија'ица* (Живојно), *тијајца* (Вратница, Сараќинце, Милетино, Челопек, Драгош), *тија'ица* (Тремно), *ти(j)ајца* (Пожаране), *ти(j)авица* (Извор), *ти(j)авица* (Вељуса, Долни Балван), *ти:ивица* (Фурка), *ти:вица* (Мутулово), *ти'авица* (Висока), *ти'в'ица* (Костурино), *ти'авица* (Љуботен, Лесново, Древено, Калиманци), *тијајца* (Куново), *тиавица* (Жерненица), *тиавица* (Ново Село, Смоларе, Дукатино, Радовиш, Костин Дол, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Пехчево, Берово, Двориште), *тиавица* (Конопиште), *тиевица* (Илициево), *тиевица* (Павлешенци, Дедино, Никоман, Штип, Судиќ, Припечани), *тијавица* (Мираџици, Пирача, Габрово), *тишивица* (Негован), *тишивицă* (Гуменце), *тијајца* (Волковија), *тијавица* (Гратче), *тијавица* (Луковец, Горенци), *тија:ица* (Нивици), *тија:јица* (Луково, Звечан), *тија'в'ица* (П'теле), *тијајца* (Бардовци, Тумчевиште, Баниште, Џепиште, Боровец, Струга, Радожда, Трпејца, Стење, Прилепец, Гломбочани), *тијајца* (Лешок, Брезно, Теарце, Ракотинце, Крушје, Ошчима), *тијајца* (Ростуше, Вевчани, Оровник, Љубаништа, Лескоец, Љубојно, Арвати, Претор, Џарев Двор, Путурос, Д. Дивјаци, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Л'к), *тијајца* (Кучково, Печково, Маврово, Г. Косоврасти, Голем Папрадник, Глобочица, Којнско, Речица, Дихово, Буково, Кукуречани, Паралово, Тополчани, Крушовјани, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Светорача, Г. Белица, Драчево, Стровија, Богомила, Буф, Леска, Пустец, Стеблево, Модрич, Волино, Ботун, Рамне, Пештани, Ресен, Гавато, Тајмишта, Букојчани, Туин, Здуње, Слепче (Прил.), *тијавица* (Љубанце, Галичник, Гари, Ефловец, Смилево, Држилово, Катланово, Карабуниште, Витолиште, Бобошица, Жидилово, Габер, Луке, Огут, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Стракцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Младо Нагоричане, Клечовце, Думановце, Романовце,

Орашац, Немањинци, Превод, Нивично, Подареш, Конче, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Виница, Саса, Каменица, Блатец, Мачево, Раздол, Граждено, Бучинци/Бујковци, Белимбегово, Башино Село, Црквино, Дојран, Белица, Шулин), *тијавица* (Старајина, Рожден, Барово, Ваташа, Марена, С'ботско, Црнешево, Сараќиново, Чеган, Струпино, Г. Пожарско, Попадија, Липинци, Зеленич, Поплжани, Д. Котари, Тиолишта, Марковени, Езерец, Крчишта), *тијавица* (Градец/Дурачка Река), *тијавица//тијавица* (Сухо), *тијавица* (Стојаково, Муртино), *тијавица* (Клисуре, Тушин, Тресино), *тијавица* (Градобор), *тијовица* (В'мбел, Слимница), *тијовица* (Николич, Савек/Кула), *тијовица* (Хрупишта, Добролишта), *тијовица* (Конско, Амбар Ќој), *тијовица* (Крецове), *тијовица* (Ранци, Емборе).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *тијавица*, заедно со своите фонетски и зборообразувачки промени се јавува како единствен назив на македонската дијалектна територија. Во Клење (74), нема регистриран назив за *тијавица*. Во Сухо (305), имаме две фонетски разновидности за називот *тијавица*: *тијавица//тијавица* кои се резултат на силната редукција на првиот вокал.

### Мравка

Називот *мравка* потекнува од прасловенскиот назив \*тогвъյ. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. mrāv, буг. mrávka, mráva, рус. muravéj, укр., брус. muráška, чеш. mravenec (Bezlaj 1982: 199). Називот *мравка* (лат. tapinoma sessile), означува 'инсект што спаѓа во групата на членконоги животни'. Мравките обично живеат во заедница каде што заедно копаат подземни тунели. Најчесто живеат во листопадните и зимзелените шуми. Се хранат со растителна храна, а преку зимата мируваат во мравјалниците. Мравката како колективен инсект, живее во голема организирана заедница која може да содржи илјадници мравки. Нивната боја претежно е црна и кафеава, а нивната просечна должина изнесува повеќе од 3 милиметри.



#### сл. бр. 41 Тип на мравка (*tapinoma sessile*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни форми изведени од коренот *мрав-*, кои претставуваат интересни примери за фонетски и за зборообразувачки разновидности: *мравка* (Габер, Луке, Црешево, Љубанце, Кучково, Зелениково, Катланово, Витолиште), *мр'авка* (Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страниц, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Конопиште, Костурино, Ново Село, Робово, Злетово), *брабињок* (Жидилово), *марам'инка* (Думановце), *мăрăв'ешика* (Луковец), *мăрăв'анка* (Чеган), *мăрăв'ешика* (С'ботско, Струпино), *мрафка* (Бардовци, Струга, Трпејца, Праведник, Барово, Марена, Радовиш), *мр'афка* (Градец/Дурачка Река, Рожден, Ваташа, Конско, Фурка, Николич, Дојран, Муртино, Габрово, Смоларе, Стинек, Нивичино, Подареш, Вельуса, Конче, Дукатино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костињ Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Габрене, Раздол, Кресна, Брежани, Осеново, Белица, Разлог, Стожа, Осиково, Делчово, Пирин, Жижево, Волак, Савек/Кула, Негован, Мутулово, Џрнешево, Г. Пожарско), *мр'афка//мр'авја* (Горенци), *мра'ушка* (В'мбел, Слимница), *мрава* (Тумчевиште, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Галичник, Боровец, Глобочица, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Јубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Г. Белица, Здуње, Драчево, Лугунци, Џрквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Прилепец, Дуње, Градско, Стравина, Амбар Ќој, Буф, Добролишта, Ошчима, Гломбочани, Леска, Л'к, Шулин, Граждено), *мр'ава* (Вевчани, Јубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Клисуре, Миравци, Стојаково, Пирача, Сухо, Висока, Крецове, Градобор, Гуменце, Ранци, Тремно, Липинци, Емборе, Поп'лжани, Д. Котари, Хрупишта, Марковени, Пустец), *мрава//мрафка* (Гари, Ефловец, Пештани, Звечан, Башино Село, Подлес), *мр'ава//мр'афка* (Тиолишта), *мрава//мравја* (Ржаново, П'теле), *мрава//мравка* (Крушовјани, Карабуниште), *мравја* (Вратница, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Волковија, Жерноница, Ростуше, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Голем Папрадник, Цепиште, Клење, Модрич, Луково, Држилово), *мр'авја* (Лешок, Теарце, Стеблево, Зеленич, Нивици), *мравја//мравец* (Езерец), *мр'авка* (Банско), *мравка//брабињак* (Младо Нагоричане), *мр'авка//брабињак* (Огут),

*мрачушка* (Крчишта), *муравешика* (Сараќиново), *мурабешика* (Тресино), *сирвешика* (Тушин).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *мрава*, се јавува како најфреќвентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија.

Во одделни пунктови, имаме по две зборообразувачки варијанти за *мравка*: *м'афка//м'авја* (Горенци), *мрава//мрафка* (Гари, Ефловец, Пештани, Звечан, Башино Село, Подлес), *м'ава//м'афка* (Тиолишта), *мрава//мравја* (Ржаново, П'теле), *мрава//мравка* (Крушовјани, Карабуниште), *мравја//мравец* (Езерец). Во два пункта среќаваме двојни називи за *мравка*: *мравка//брабинјак* (Младо Нагоричане 19), *м'авка//брабинјак* (Огут 6).

Таму каде што како суфикс за образување на називот на ова животно се јавува суфиксот -ка, регистрирани се промени по звучност, т.е. обеззвучување на *в* во *ф*, појава што не е карактеристична за другите зборообразувачки разновидности: *мрава*, *мравја*, *мравец*.

### Бубамара

Називот *бубамара* е образуван од два елемента, лексемата *буба* и личното име *Мара*<*Марија* (БЕР III: 432). Називот *бубамара* (лат. *coccinella septempunctata*), означува 'инсект со црвена боја и црни дамки'. Таа спаѓа во типот на членконоги инсекти, тврдокрилци. Нејзините крилца се со црвена боја и црни точки, телото е во должина од околу 8 милиметри. Ја има најчесто во тревниците, грумушки, цвеќињата и на други слични места. Сезоната на парење најчесто започнува напролет или летно време. Жivotниот век на бубамарата е околу една година.



сл. бр. 42 Тип на голема европска буба мара (*coccinella septempunctata*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за *бубамара*: *шарено бубаче* (Кнежино), *баба кала* (Пустец), *баба м'ара* (Превод, Д. Котари), *б'аба м'ара* (Ранци), *баба мара* (Печково, Извор), *б'ела м'ара* (Габер), *б'аб м'ара* (Емборе), *буба мара*

(Брезно, Ракотинце, Горенци, Гари, Струга, Ботун, Трпејца, Љубаништа, Речица, Крушовјани, Душегубица/Попоец, Тајмишта, Светорача, Башино Село, Никодин, Подлес, Крчишта, Л'к), б'уба мара (Н. Брезница, Ошчима), буба м'ара (Огут, Тројаци, Кратово/Шлегово, Младо Нагоричане, Никоман, Лесново), б'уба м'ара (Романовце, Бучинци/Бујковци, Лешок, Којнско, Црквино, Градско, Конопиште, Барово, Ваташа, Миравци, Конско, Раздол, Црнешево, Липинци, Нивици), б'уба м'ара//йути мара (Кнежево), б'уба м'ара//б'ожја крава (Рожден), буба мара//к'ала м'ал'а (Шулин), б'уба м'ара//велигд'енче (Штип), буба//бубарка (Дихово), бубал'ка (Тушин), бубал'ка (С'ботско, Струпино), буб'елазе (Туин), црвена невестул'ка (Клење), цара навестица (Баниште), царанестица (Маврово), цареа невеста (Ржаново), царене:ести (Пожаране), царева ќерка (Витолиште), царева невеста//царева невестул'ка (Ефловец), ц'аривă нивестă//нивестил'улка (Тресино), гостод'ова кр'авичка//б'уба м'ара (Ново Село), каца маџа (Прилепец), кала мала (Волковија), кал'а маџа (Прострање), кала мала (Кукуречани, Леска), кал'а мала (Тополчани), кал'а мал'а (Паралово), кал'а мара (Букојчани), калиј мала (Куново), кале буб'але (Луковец), к'але буб'але (Поп'лжани), к'але буб'авле (П'теле), калејмал'а (Тумчевиште), калениче малениче (Богомила), калина малина (Стровија), кал'инка мал'инка//лийт м'ара (Белица), кал'а буб'ал'а (Старавина), к'ал'а буб'ал'а (Сараќиново, Г. Пожарско), кал'а мали (Царев Двор), кал'а мал'а (Оровник, Стење, Арвати, Претор, Драгош, Скочивир, Слепче (Д. Хис.), Лешница, Гломбочани), к'ал'а м'ал'а (Лескоец, Љубојно, Крушје), кал"а мал'а (Волино), кал'а мал'а//бубал'а (Буково), кал'а мал'а//каља маља (Дуње), кал"а мара//каља м'ара (Ресен), камариче (Ростуше), каља маља (Путурос), каљ'а маља (Рамне), кара м'аџа (Д. Дивјаци), кара мара (Слепче (Прил.), карабоница (Смилево), к'алим'анка (Савек, Негован, но каљ'инка во Кула (иако под ист број со Савек) како единствен пункт со ваков назив (сп. Лаброска 2003: 96)), кр'алица//б'уба м'ара (Вевчани), кралица//марцица (Радожда), кра'ушица (Вратница), кравајче (Сараќинце, Пештани), кравичка (Бобошчица), кр'авичка (Киселица), к'уку м'ара//б'уба м'ара (Тиолишта), кути м'ара (Николич, Костурино), лаз'арка//ц'арева нев'ести (Горенци), лази буб'але (Живојно), л'еит м'ара (Старчиште), леит мара (Габрово, Радовиш, Долни Балван), л'еит мара (Звечан, Ракотинци, Стојаково), леит м'ара (Вељуса, Дедино, Крецове), л'еит м'ара (Фурка, Градобор), л'еити м'ара//б'уба мара//ѓостува крава (Амбар Ќој), лийт мара (Жидилово, Луке, Ранковци, Робово, Спанчево/Соколарци, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Мутулове, Буф), л'иit мара (Страцин, Муртино, Злетово, Стар Истевник), лийт м'ара (Градец/Дурачка Река, Псача, Нивичино, Дукатино, Припечани, Блатец, Тработевиште, Двориште), л'иit м'ара (Смоларе, Стинек, Езерец), лийт мара//б'уба мара (Калиманци), л'иit м'ара//б'уба м'ара (Древено), лийт мара//м'аричка

(Лаки), *лиїна м'ара* (Хрупишта, Добролишта), *лиїн'и мара* (Пехчево, Берово), *лиїни м'ара* (Мачево), *мајмарушиа* (Жерноница), *м'ара* (Четирце, Судиќ, Богословец, Лезово), *мара* (Здуње, Држилово), *м'ара//лиї м'ара* (Марковени), *мара//марушика* (Тремно), *мара//мати мара* (Карабуниште), *м'аричка* (Дојран), *мар'ија//мара* (Праведник), *м'арушика* (Кнежје), *мати мара* (Катланово, Љуботен), *мати м'ара* (Клисуре, Конче), *момче* (Челопек), *м'омчеј д'ејче* (Теарце), *мумур'иска* (Слимница), *не:сїул'ка* (Луково), *несїул'ка* (Модрич), *невесїна* (Г. Косоврасти), *невесїшица* (Голем Папрадник, Цепиште), *невесїулка* (Г. Белица), *nev'есїул'ка* (Стеблево), *невесїул'ка* (Граждено), *їай мара* (Милетино), *їийил'ашка* (Гуменце), *їойче//к'але буб'але* (Зеленич), *їуї мара* (Думановце, Орашац, Павлешенци, Бардовци, Драчево, Зелениково), *їуї мара* (Долни Стубол, Дивле, Белимбеково, Црешево, Љубанце, Кучково), *їуї м'ара* (Нерези), *їале буб'але* (Чеган), *їеїка* (Шопско Рударе), *їодурче* (Банско), *циїмален* (Глобочица).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *бубамара*, се јавува како најфrekвентен назив во поголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во Вранештица (135), и В'мбел (377), нема регистриран назив за *бубамара*. Во одделни пунктови имаме двојни називи за *бубамара*: *б'уба м'ара//їуї мара* (Кнежево), *б'уба м'ара//б'ожја крава* (Рожден), *буба мара//к'ала м'ал'а* (Шулин), *б'уба м'ара//велигđенче* (Штип), *ѓосїод'ова кр'авичка//б'уба м'ара* (Ново Село), *каж'и мара//буба м'ара* (Тројаци), *кал'инка мал'инка//лиї м'ара* (Белица), *кал'а мал'а//бубал'а* (Буково), *кр'алица//б'уба м'ара* (Вевчани), *кралица//мирица* (Радожда), *к'уку м'ара//б'уба м'ара* (Тиолишта), *лаз'арка//џарева нев'есїна* (Горенци), *л'еїи м'ара//б'уба мара//ѓосїува крава* (Амбар Ќој), *лиї мара//б'уба мара* (Калиманци), *л'иї м'ара//б'уба м'ара* (Древено), *лиї мара//м'аричка* (Лаки), *м'ара//лиї м'ара* (Марковени), *їойче//к'але буб'але* (Зеленич).

Од различните називи на овој инсект на македонската дијалектна територија може да се заклучи какво богатство на форми употребува нашиот народ за инсект што спаѓа во убавите инсекти и за којшто се сврзани верувања како што е верувањето дека бубамарата носи гости (па оттука и детската песна: *Лейї, лейї, бубамаро, донеси ми ѓосїи!*). Од грчкиот јазик ја среќаваме калката *калим'анка* (грч.) //л'єїм'ара 'буба мара' (Давкова-Ѓоргиева 2004: 60).

### Скакулец

Називот *скакулец* е збор што во најголемиот дел од словенските јазици ја има основата од стсл. скочити. Во дел од нив основата е идентична или *слична*: спрхр. skočiti, буг. skóča, рус. skočitъ, укр. skóčyty, брус. skóčusъ, чеш. skočiti (Bezlaj 1995: 244). Називот *скакулец* (лат. locusta viridissima), означува

‘мал инсект кој се движи со помош на скокање’. Постојат многу типови на скакулци, тие најчесто се исхрануваат со тревести растенија. Скакулците имаат долги задни нозе, со кои можат да скокаат, на главата имаат кратки антени како и предни и задни крилја. Во сезоната на парење, машките скакулци создаваат звук. Нивната боја варира, најпрепознатливи се зелените скакулци.



сл. бр. 43 Тип на зелен скакулец (*locusta viridissima*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски и зборообразувачки разновидности на називот за *скакулец*: *скачак* (Волковија, Пожаране), *скачка* (Младо Нагоричане, Думановце, Црешево, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Печково, Куново, Маврово, Букојчани, Туин, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Џрквино, Извор, Богомила, Никодин, Подлес, Градско, Барово, Радовиш), *ск'ачка* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Габер, Огут, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Лешок, Теарце, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Праведник, Рожден, Конопиште, Ваташа, Клисура, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Николич, Дојран, Костурино, Муртино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Нивичино, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костињ Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Мутулово, Крецово, Амбар Ќој, Градобор), *скачка//скакулец* (Ефловец, Пештани, Лешница), *ск'акај* (Тушин, Црнешево), *ск'акало* (Сараќиново), *скак'ајц* (Луке), *ск'акал* (Савек/Кула, Негован, Гуменце), *ск'аклец* (Белица), *ск'аклица* (С'ботско, Струпино), *скакулец* (Жернаница, Галичник, Гари, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Волино, Ботун, Оровник, Којнско, Лескоец,

Стење, Претор, Ресен, Ѓавато, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Паралово, Путурос, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Светорача, Стровија, Слепче (Прил.), Прилепец, Витолиште, Буф, Гломбочани, Леска, Л'к, Граждено, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Ошчима, Нивици, Шулин), *скак'uleц* (Живојно, Скочивир, Дуње, Старавина, Зеленич, Поп'лжани, Д. Котари, Тиолишта, Крчишта), *скерк'uleц* (Езерец), *скѣк'uleц* (В'мбел), *скѣк'uliц* (Тресино, П'теле), *скокалец* (Баниште, Голем Папрадник, Цепиште, Клење, Рамне, Трпејца), *ск'окалец* (Стеблево, Вевчани, Пустец), *скок'aleц* (Хрупишта, Марковени, Добролишта, Слимница), *скокалец//скакулец* (Љубаништа), *скокален* (Ростуше, Радожда, Држилово), *скокален//скокалец* (Г. Косоврасти, Горенци), *скук'aleц* (Бобошчица), *скук'uleц* (Ранци, Липинци, Емборе), *скук'ул'че* (Тремно), *з'ин'зур* (Сухо).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека зборообразувачката разновидност *скачка* се јавува како најфреквентен назив на македонската дијалектна територија. Во пунктовите: Ефловец (71), Пештани (96), Лешница (138), имаме по две зборообразувачки варијанти за овој инсект: *скачка//скакулец*. Во пунктот Љубаништа (100), забележуваме фонетска разновидност: *скокалец//скакулец*.

### Стршен

Именувањето *стришен* потекнува од прасловенскиот назив \*sъršē, цsl. сръшень Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: рус. сърша, срхр. sřšēn, буг. стършъл, рус., укр. шершень, брус. šéršanъ, чеш. sršeň (Bezlaj 1995: 311). Називот *стришен* (лат. vespa crabro), означува 'инсект кој е сличен на осата'. Стршенот спаѓа во фамилијата на осите, по изгледот е сличен на осата, неговата должина најчесто изнесува до 5 сантиметри. Неговата најчеста исхрана е секретот од овошјето, овој вид на инсект често ги напаѓа другите видови инсекти, меѓу кои и пчелите. Стршенот живее во заедница, во оформени гнезда. Поседува отров што го вбризгува во телото на инсектите и со самото тоа ги онеспособува.



сл. бр. 44 Тип на женски стршен (vespa crabro)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми за *стриен*, дел од нив се со зборообразувачки и фонетски разновидности: *стриен* (Конско), *стриан* (Двориште), *мăгăр'ешка оса* (Градобор), *жăрабец* (Езерец), *шăркалец* (Гломбочани), *шăркел'//бăмбар* (Ресен), *шăриел'* (Шопско Рударе), *шăриеъ* (Жегњане), *шăриле* (Белимбегово), *шăрк* (Романовце), *шăркол* (Нивичино), *шăрколъ* (Павлешенци), *шăриел'* (Ранковци), *шăриеъ* (Љубанце), *шăриеъ* (Градец/Дурачка Река, Четирце), *шăрекол* (Живојно), *шăркол* (Кукуречани, Путурос, Тополчани, Прилепец), *шăрк'оль* (Орашац), *бумбар* (Пештани, Дихово, Буково), *б'умбăр* (Липинци), *дива оса* (Баниште), *див'и оса* (Рамне), *к'укул'* (П'теле, Д. Котари), *оса* (Дојран, Костурино, Држилово, Љуботен, Судиќ, Негован, Бобошчица), *оса ҳолема* (Пустец), *осило//стриен* (Шулин), *с'аршин* (Савек/, но *шăшиул'ка* во Кула (Лаброска 2003: 96)), *с'арчин* (Мутулово), *с'арчин//стриен* (Амбар Ќој), *ск'ачка* (Клисуре), *стăржален* (Цепиште), *стăриен* (Модрич), *стăрилен* (Луково), *стăршин* (Вевчани), *стăрилен* (Радожда), *стăриен* (Тиолишта), *стăриен* (Конче), *стăршиан* (Миравци, Стојаково), *стăршиеъ* (Лешок), *стăришањ* (Тумчевиште), *стăршиел* (Банско), *стăриен* (Брезно, Маврово, Пожаране, Горенци, Боровец, Глобочица, Којнско, Лескоец, Стење, Добролишта), *стăршиен* (Теарце, Царев Двор, Хрупишта), *стăриеъ* (Печково), *стăршиан* (Фурка), *стăршин* (С'ботско, Џрнешево, Тресино, Чеган, Струпино), *стăрилен* (Ржаново, Речица), *стăрина* (Голем Папрадник, Претор), *стăришиња* (Куново), *стăрлен* (Струга), *стăриеъ* (Кратово/Шлегово), *стăриел* (Гратче, Виница), *стăриел'* (Жидилово, Псача, Превод, Рожден, Спанчево/Соколарци, Лесново, Древено, Саса, Пехчево), *стăриен* (Н. Брезница, Конопиште, Ваташа, Дедине), *стăриеъ* (Огут), *стăрилен* (Ефловец), *стăрил'ак* (Клечовце), *стăрил'ан* (Берово), *стăрина* (Нерези, Ракотинци), *стăриол'* (Лаки, Тработевиште, Стар Истевник), *стăрчаль* (Бучинци/Бујковци), *стăрчел'* (Дивле), *стăрч'ила* (Подареш), *стăриал'* (Киселица, Мачево), *стăриеј* (Габер), *стăриел* (Долни Стубол, Ново Село, Каменица, Блатец, Раздол), *стăриел//шăрклица* (Белица), *стăриел'* (Кучково, Буф), *стăриел'* (Лезово, Злетово, Припечани, Костин Дол, Калиманци), *стăриел''<sup>b</sup>* (Црешево), *стăриен* (Ботун, Ѓавато, Смилево, Драгаш, Скочивир, Паралово, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Вранештица, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Лугунци, Карабуниште, Џрквино, Извор, Стровија, Богомила, Никодин, Тројаци, Дуње, Подлес, Старајина, Марена, Богословец, В'мбел, Ошчима), *стăриен* (Тајмишта, Градско, Праведник, Габрово, Смоларе, Стинек, Робово, Вельуса, Тушин, Зеленич, Поп'лжани, Горенци, Марковени, Крчишта), *стăриен//шăркул* (Слепче (Прил.), *стăриен//шăриен* (Крушовјани), *стăриен//стăрне* (Љубаништа),

*ст̄ришен//ст̄рина* (Зелениково), *ст̄ришељ* (Луке, Младо Нагоричане), *ст̄ришељ* (Страцин), *ст̄ришењ* (Вратница, Сараќинце, Милетино), *ст̄ришењ-(-н)* (Башино Село), *ст̄ришай* (Думановце), *ст̄ришин* (Костин Дол), *ст̄ришин//шт̄иркл'иши* (Сараќиново), *ст̄ришила* (Бардовци), *ст̄ришилен* (Кнежино, Радовиш), *ст̄рина* (Оровник, Драчево), *ст̄рина* (Дукатино), *ст̄ришљен* (Ракотинце), *ст̄риња* (Катланово), *ст̄ир'ашан* (Пираша), *ст̄ришен* (Слимница), *ст̄ир'ашел* (Кнежево), *ст̄ир'ашан* (Муртино), *ст̄ир'ашин* (Гуменце), *ст̄ир'ашин* (Луковец), *шт̄аршен* (Л'к), *шт̄р'еска* (Тремно), *в'аздра* (Емборе).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *ст̄ришен*, се јавува како најфреkvентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во следниве пунктови, немаме забележано назив за *ст̄ришен*: Немањинци, Волино, Трпејца, Никоман, Долни Балван, Крецово, Ранци, Нивици, Клење, Стеблево, Љубојно, Крушје, Кнежје, Ростуше, Граждено, Арвати. Во одделни пунктови, имаме синтагматски називи: *мăгăр'ешка 'оса* (Градобор), *дива оса* (Баниште), *див'а оса* (Рамне), *оса ăолема* (Пустец). Во одделни пунктови, имаме двојни називи за *ст̄ришен*: *шт̄аркел//бăмбар* (Ресен), *осило//ст̄ришен* (Шулин), *сăрчин//ст̄ришен* (Амбар Кoj), *ст̄ришел//шт̄ирклица* (Белица), *ст̄ришен//шт̄иркул* (Слепче (Прил.), *ст̄ришин //шт̄иркл'иши* (Сараќиново). Во пунктот Крушовјани (129), има две фонетски варијанти на називот: *ст̄ришен//шт̄ришен*, а во Љубаништа (100), зборообразувачки и фонетски: *ст̄ришен//ст̄ирне*.

### Мува

Називот *мува* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1972: 476). Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: срхр. *mùha*, *mùva*, буг. *muchá*, рус. *múcha*, укр. *moška*, брус. *múcha*, чеш. *moucha* (Bezlaj 1982:205). Називот *мува* (лат. *musca domestica*), означува 'инсект двокрилец што живее на нечисти места'. Мувите се инсекти кои се распространети насекаде, најчесто живеат близу до човековите населби. Имаме повеќе типови на муви, некои од нив со помош на убод сисаат крв и пренесуваат заразни болести кај луѓето и кај животните. Друг тип на мува е домашната мува, со сиво-црна боја, спаѓа во групата на најзастапени инсекти особено во летниот период.



сл. бр. 45 Тип на домашна муха (*musca domestica*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски промени на основниот назив за *мува*: *мув'а* (Огут), *мува//муја* (Кучково), *мая* (Муртино, Габрово, Робово, Подареш, Вељуса, Конче, Двориште), *му*: (Дојран), *мушичка* (Модрич, Луково), *муш'ичка* (Тремно), *мушинка* (Вратница, Брезно, Сараќинце), *м'ушинка* (Теарце), *муа* (Жидилово, Габер, Немањинци, Милетино, Челопек, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуше, Г. Косоврасти, Баниште, Голем Папрадник, Цепиште, Гавато, Дихово, Буково, Живојно, Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Лешница, Букојчани, Туин, Звечан, Г. Белица, Здуње, Држилово, Стровија, Праведник, Витолиште, Старајина, Барово, Клисурা, Конско, Стојаково, Пираја, Николич, Дедино, Радовиш, Никоман, Богословец, Припечани, Гратче, Виница, Калиманци, Амбар Ќој, Гуменце, Луковец, Езерец, Ошчима, Градец/Дурачка Река, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Стракин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Орашац, Павлешенци, Кнежје, Дивле, Драгош, Тајмишта, Н. Брезница, Рожден, Конопиште, Ваташа, Миравци, Костурино, Ново Село, Смоларе, Нивичино, Дукатино, Љуботен, Долни Балван, Штип, Судиќ, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Раздол, Белица, Осиково, Тушин, С'ботско, Црнешево, Поп'лжани, Д. Котари, Луке, Стинек, Костин Дол, Саса, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово), *муа//мува* (Марена), *муа//мушинка* (Ракотинце), *м'уа//м'ушинка* (Лешок), *муă* (Крецово, Фурка, Савек/Кула), *м'уха* (Делчово, Негован, Градобор), *м'уха//муш'ичка* (Сухо), *м'уха//м'ухчинка* (Висока), *м'уја* (Струпино, Г. Пожарско), *м'ујă* (Тресино), *мува* (Младо Нагоричане, Думановце, Црешево, Љубанце, Бардовци, Тумчевиште, Галичник, Горенци, Гари, Ефловец, Клење, Стеблево, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Речица, Смилево, Кукуречани, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Душегубица/Попоец, Светорача, Драчево, Зелениково, Катланово,

Лугунци, Карабуниште, Црквино, Извор, Слепче (Прил.), Богомила, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Попадија, Буф, Тиолишта, Хрупишта, Добролишта, В'мбел, Гломбочани, Леска, Л'к, Граждено, Слимница), *м'ува* (Романовце, Бучинци/Бујковци, Превод, Белимбегово, Вевчани, Којнско, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Нерези, Ракотинци, Башино Село, Никодин, Каменица, Сараќиново, Чеган, Ранци, Липинци, Емборе, Зеленич, П'теле, Горенци, Марковени, Крчишта, Пустец, Нивици, Шулин, Бобошчица).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *мува*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, имаме по две форми на истата лексема *мува*, од кои во првите два пункта разликата се состои во постоењето/тубењето на рефлексот на гласот /x/: *муа//мува* (Марена 197), *мува//муја* (Кучково 39), а во другите се работи за паралелизам со деминутивната варијанта *мушичка*: *муа//мушинка* (Ракотинце), *м'уа//м'ушинка* (Лешок), *м'уха//мушичка* (Сухо), *м'уха//м'ухчинка* (Висока).

### Оса

Лексемата со која се именува *оса* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1972: 568). Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрхр. ḍsa, буг. осà, рус., укр. osa, osvá, чеш. vosa (Bezlaj 1982: 255). Називот *оса* (лат. vespidae), означува 'инсект еднакрилец со жолто-црна боја и со осило на задниот дел' (TPMJ 2006: 555). Телото на осата се одликува со голема виткост и еластичност, пропратено со прозирни крилја. Осата како и другите сродни инсекти, може да испушта звук. Осите, главно се хранат со мед и цветен сок, иако обичните оси често се хранат со слатки намирници кои ги употребува човекот. Со помош на осилото, осата може да бие неколкупати, убодот може да биде болен, а осата притоа испушта отров што може да предизвика алергиска реакција.



сл. бр. 46 Тип на обична оса (vespidae)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, најчесто, фонетски промени на називот за *оса*: *оса дива* (Љубаништа), *оса//див'а оса* (Боровец), *оса//шруй јашика оса* (Ресен), *ч'ела* (Савек/Кула), *дива оса* (Баниште, Радожда, Попадија), *д'ива оса//л'оша 'оса* (Хрупишта), *лоша оса//дива оса* (Добролишта), *оса//ос'а* (Градец/Дурачка Река, Габер, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Младо Нагоричане, Клечовце, Думановце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Црешево, Љубанце, Бардовци, Кучково, Вратница, Лешок, Брезно, Теарце, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Џепиште, Клење, Стеблево, Модрич, Луково, Ржаново, Вевчани, Глобочица, Струга, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Лескоец, Стење, Љубојно, Арвати, Претор, Царев Двор, Гавато, Крушје, Речица, Смилево, Дихово, Драгаш, Буково, Кукуречани, Живојно, Скочивир, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Тајмишта, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Црквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Прилепец, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Витолиште, Старавина, Рожден, Конопиште, Барово, Ваташа, Марена, Клисурা, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Пирача, Николич, Дојран, Костурино, Муртино, Ново Село, Габрово, Робово, Нивично, Подареш, Вељуса, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиш, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Висока, Негован, Мутулово, Крецово, Амбар Ќој, Сараќиново, Чеган, Г. Пожарско, Зеленич, П'теле, Поп'лжани, Д. Котари, Буф, Тиолишта, Марковени, Езерец, Крчишта, В'мбел, Ошчима, Гломбочани, Леска, Пустец, Л'к, Нивици, Шулин, Граждено, Бобошчица, Слимница, Жидилово, Луке, Огут, Смоларе, Стинек, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Белица), *оса//ул'ицка оса//д'ива 'оса* (Горенци), *у'оса* (Тушин), *ус'а* (Банско), *в'оса* (Сухо, Градобор, Гуменце, С'ботско, Црнешево, Луковец, Струпино, Ранци, Тремно, Липинци, Емборе), *в'оса* (Тресино).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *оса*, заедно со своите фонетски промени се јавува како најфреквентен назив на најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, имаме синтагматски називи за *оса*, во коишто само се додаваат

определби на основната лексема *оса*: *дива оса* (Баниште, Радожда, Попадија), *д'ива оса//л'оша 'оса* (Хрупишта), *лоша оса//дива оса* (Добролишта), *оса дива* (Љубаништа), *див'а оса* (Боровец), *матика оса* (Ресен), *ул'ицка оса//д'ива 'оса* (Горенци). Називот *воса* регистриран во повеќе пунктови од Егејска Македонија претставува само фонетска разновидност со протетичко *в*: *в'оса* (Сухо, Градобор, Гуменце, С'ботско, Црнешево, Луковец, Струпино, Ранци, Тремно, Липинци, Емборе), *в'оса* (Тресино).

### Комарец

Називот *комарец* води потекло од старословенскиот назив *комаръ*, кој во дел од словенските јазици забележан е со следниве називи: срхр. komárac, буг. комár, рус., укр. комár, брус. kamár, чеш. komár (Bezlaj 1982: 60). Називот *комарец* (лат. *culex pipiens*), означува 'инсект што живее на влажни места и цица крв'. Комарецот е двокрилен инсект со тенко, нежно тело и долги нозе. За разлика од женките кои се хранат со крв, мажјацитите се хранат со нектар, сокови од растенијата, полен и др. Комарците живеат, речиси насекаде, а особено на места близу до вода, независно од нејзиниот квалитет. Постојат многу видови, некои од нив се преносители на многу заразни болести како маларија, грозница и други типови на заразни болести.



сл. бр. 47 Тип на обичен комарец (*culex pipiens*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за *комарец*: *комарайц* (Думановце, Љубанце, Вратница), *ком'арайц* (Бучинци/Бујковци), *сиврисинец* (Голем Папрадник), *ајида* (Радожда), *к'"омариц* (Тушин), *к'ома"р* (Стојаково, Пирача), *к'омар* (Љубојно, Николич, Костурино, Муртино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Робово, Конче, Спанчево/Соколарци, Припечани, Гратче, Виница, Саса, Каменица, Блатец, Лаки, Киселица, Стар Истевник, Црнешево, Г. Пожарско, Зеленич, Нивици), *к'омар(ец)* (Стинек, Мачево), *к'омарац* (Кнежево, Павлешенци), *ком'арац* (Огут, Ранковци, Кратово/Шлегово, Жегњане, Четирце, Младо Нагоричане, Клечовце, Романовце, Орашац),

*к'омаре* (Белица), *комарец* (Бардовци, Кучково, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Милетино, Челопек, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Гари, Ефловец, Џепиште, Клење, Ржаново, Боровец, Глобочица, Волино, Ботун, Оровник, Рамне, Пештани, Трпејца, Јубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Гавато, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Кукуречани, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Простране, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Башино Село, Карабуниште, Црквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Прилепец, Витолиште, Радовиш, Гломбочани, Леска, Граждено), *к'омарец* (Долни Стубол, Шопско Рударе, Кнежје, Превод, Белимбегово, Лешок, Теарце, Вевчани, Којнско, Арвати, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Дукатино, Јуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Лесново, Древено, Костињ Дол, Калиманци, Тработевиште, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Ѓк, Шулин), *ком'арец* (Габер, Дивле, Џрешево, Живојно, Скочивир, Лугунци, Никодин, Тројаци, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Старавина, Конопиште, Барово, Ваташа, Марена, Поп'лжани, Д. Котари, Тиолишта, Марковени, Добролишта, Крчишта, В'мбел), *комар'ец* (Жидилово), *комарец//ајџида* (Струга), *комарец//цинџар* (Буково), *комарец//комар* (Горенци), *ком'арец//с'инзар* (Рожден, Клисуре), *к'омард'иц* (Немањинци), *ком'ард'иц* (Псача), *к'омар* (Мираџи, Фурка, Дојран, Негован, Мутулово, Крецове, Амбар Ќој, Градобор, Тресино, Тремно, Липинци, Емборе), *к'омард'иц//к'омард'* (Гуменце), *к'ом'арци* (Сараќиново, Струпино), *к'ом'арци//шиш'арк* (С'ботско), *кукуком'арец* (Езерец), *кукуйи* (Хрупишта), *к'умар* (Сухо, Висока), *кум'ар* (Банско), *кум'арец* (Ранци, Горенци), *кум'ард'иц//идин кум'ар'* (Савек/, но и *к'омар* во Кула, според Лаброска 2003: 96), *кум'арци* (П'теле), *кум'арци* (Луковец, Чеган), *к'унуи* (Бобошчица), *кунуи* (Слимница), *м'ушичка* (Пустец), *м'ушкоња* (Стеблево), *осиче* (Речица), *ујковаиц* (Страцин), *ујковаиц* (Луке), *вујкоец* (Буф), *в'ујковец* (Нивичино, Подареш), *в'ујковец//к'омар* (Злетово), *вуњул'ка//комарец* (Луково), *вуњул'ки* (Модрич), *с'инзер//к'омар* (Конско).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *комарец*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, имаме двојни називи за *комарец*: *комарец//ајџида* (Струга), *комарец//цинџар* (Буково), *ком'арец//с'инзар* (Рожден, Клисуре), *к'ом'арци//шиш'арк* (С'ботско), *кум'ард'иц//идин кум'ар'* (Савек/Кула), *в'ујковец//к'омар* (Злетово), *вуњул'ка//комарец* (Луково), *с'инзер//к'омар* (Конско). Во пунктот Горенци (361), забележана е зборообразувачка рановидност *комарец//комар*.

Од лексемите што ги наведовме погоре, а кои се забележани како називи на овој инсект на македонската дијалектна територија, можат да се забележат интересни форми како што се: *(в)ујковец*, *вуњулка*, *кунуӣ*, *suhsap* и др.

### Пеперуга

Именувањето *пеперуга* најверојатно е ономатопејски збор како и лат. *papilio* или итал. *parpaglione*. Наставката -уда најверојатно е добиена според нгр. -оѓа, позајмено и во алб. *rerperuge* (БЕР V: 161/162). Називот *пеперуга* означува 'инсект со два пара крилца прекриени со седефест прав во живописни бои и со свиткано јазиче' (TPMJ 2008: 63). Постојат илјадници типови на пеперуги, населени се речиси насекаде. Препознатливи се по живите бои, при што мажјаците најчесто се пошарени. Тие најчесто се исхрануваат со нектар. Пеперугите имаат слаби нозе и влакнесто тело, а предните крилја најчесто се поголеми од задните. Постојат повеќе фази во процесот на метаморфоза кај пеперугата, првата фаза е јајцето, потоа имаме гасеница која по природен пат во одреден период се претвора во пеперуга.



сл. бр. 48 Тип на шарена пеперуга (*papilio*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат одделни лексеми како називи за *пеперуга*, дел од нив се со фонетски и зборообразувачки разновидности на називот *пеперуга*: *лештарка* (Љубанце), *лишашка* (Слимница), *лишашка* (Хрупишта, Добролишта, Езерец), *пешок* (Лешок), *трремно* (Тремно), *поплжани* (Поплжани), *попадија*/*пеперуга* (Попадија), *пепелка* (Д. Котари), *пеперушка* (Катланово), *павлешенци* (Павлешенци, Дивле, Габрово, Конче, Дедино, Судик, Костин Дол, Калиманци), *пеперушка*/*пеперуга* (Никоман, Киселица), *пеперуа* (Држилово), *пеперуда* (Банско), *пеперуда* (Галичник, Глобочица, Ботун, Речица, Светорача), *пеперуда* (Скочивир, Штип, Злетово, Белица, П’теле), *пеперуда*/*пеперутика* (Струга), *пеперуга* (Луке, Бардовци, Ростуше, Ефловец, Оровник, Рамне, Којнско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Гавато, Смилево,

Драгош, Кукуречани, Паралово, Путурос, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Лешница, Букојчани, Туин, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Башино Село, Црквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Прилепец, Витолиште, Гломбочани, Леска, Граждено), *ӣеӣеруӦа* (Ошчима, Нивици), *ӣеӣеруӦа* (Вевчани, Волино, Љубојно, Арвати, Крушје, Тајмишта, Н. Брезница, Пустеџ, Л'к, Шулин), *ӣеӣер'уӦа* (Жидилово, Габер, Огут, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Долни Стубол, Стракин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Младо Нагоричане, Думановце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Немањинци, Кнежје, Превод, Живојно, Никодин, Тројаџи, Дуње, Подлес, Градско, Праведник, Рожден, Ваташа, Смоларе, Стинек, Робово, Подареш, Вељуса, Дукатино, Долни Балван, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Саса, Каменица, Блатеџ, Лаки, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Буф, Тиолишта, Марковени), *ӣеӣеруӦа//ӣеӣер'уӦа* (Марена), *ӣеӣер'уӦа//лиӣ'ашка* (Горенци), *ӣеӣер'уӦа//ӣеӣер'ушка* (Ново Село), *ӣеӣеруӦа//ӣеӣеруӦка* (Душегубица/Попоеџ), *ӣеӣер'уӦа//ӣеӣер'уӦка* (Кнежево), *ӣеӣеруӦка* (Кнежино), *ӣеӣер'уӦка* (Лугунци, Радовиш, Љуботен, Виница, Зеленич, Крчишта, В'мбел), *ӣеӣерува* (Клење, Радожда), *ӣеӣир'уӦа* (Муртино), *ӣерен'иӦа* (Конско), *ӣерн'иӦа* (Барово, Струпино), *ӣерн'уӦа* (Пираја), *ӣериeliца//ӣăриeliца* (Печково), *ӣериеруӦа* (Маврово), *ӣери'erуӦа* (Царев Двор), *ӣери'er'уӦа* (Габреш), *ӣерун'иӦа* (Карабуниште), *ӣерун'ишика* (Нивичино), *ӣер'униӦа* (Нерези), *ӣерун'иӦа* (Старајина, Црнешево), *ӣăиăн'уӦа* (Мутулово), *ӣăиăр'уӦа* (Дојран), *ӣăрн'иӦа* (Миравци), *ӣăрн'уӦа* (Николич), *ӣăриeliца* (Волковија, Пожаране, Куново), *ӣăриel'уӦа* (Брезно, Тумчевиште), *ӣăиăер'уӦа* (С'ботско, Сараќиново), *ӣăиăир'уӦа* (Савек/Кула, Негован, Градобор, Гуменце, Луковец, Г. Пожарско, Ранци), *ӣăиăир'уӦа//ӣăиăиăр'уӦа* (Тушин), *ӣăиăир'уӦка* (Чеган), *ӣăиăрин'уӦа* (Стојаково, Крецово, Амбар Ђој), *ӣăиăрн'уӦа* (Фурка), *ӣăиăиăл'иӦа* (Липинци, Емборе), *ӣăиăрун'иӦа* (Тресино), *ӣăреиeliца* (Баниште, Горенци, Голем Папрадник), *ӣăреиерица* (Цепиште, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец), *ӣăреи'erка* (Клечовце), *ӣăреи'er'ушка* (Црешево), *ӣăреиеруӦа* (Кучково, Вратница, Гари, Дихово, Буково, Тополчани, Зелениково, Богомила), *ӣăреи'erуӦа* (Белимбегово, Ракотинци), *ӣăреи'erува* (Стеблево), *ӣăреи'reура* (Жерноница), *ӣăрииерица//ӣăреиерица* (Г. Косоврасти), *ӣăриel'уӦа* (Теарце), *Ӣăриel'(.ъ)уӦа* (Челопек), *Ӣăриel'уӦа* (Ракотинце, Сараќинце, Милетино), *Ӣăкукалец* (Бобошчица), *Ӣăсен'ишица* (Конопиште, Клисура).

Во одделни пунктови, називот *ӣеӣеруӦа* може да биде со различна зборообразувачка основа, или со иста основа, но со различен суфикс: *Ӣенор'иӦа//ӣеӣеруӦа* (Попадија), *Ӣеӣер'ушка//ӣеӣер'уӦа* (Никоман, Киселица), *Ӣеӣеруда//ӣеӣеруӦка* (Струга), *Ӣеӣер'уӦа//Ӣеӣер'ушка* (Ново Село), *ӢеӣеруӦа //ӢеӣеруӦка* (Душегубица/Попоеџ), *Ӣеӣер'уӦа//Ӣеӣер'уӦка*

(Кнежево). Во следниве три пункта, сретнуваме фонетски разновидности на називот за овој инсект: *йерѣлица*/*йарѣлица* Печково, *йиїир'уга*/*йиїир'уга* Тушин, *їриїерица*/*їреїерица* Г. Косоврасти. Во Конопиште (192), и Клисура (198), формата *ѓасен'ица* се јавува како општ назив за *їеїеруга*, бидејќи гасеницата претставува дел од развојната фаза, односно ларвата на пеперугата. Интересни се и словенските називи: *лєїарка*, *лиїашка*, *лиїашка* образувани со глаголот *лєїти* во основата.

### Гасеница

Називот *ѓасеница* е балтословенски, прасловенски и општословенски збор (сп. Skok 1971: 635). Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрх. gùsjenica, буг. гъ̀сеница, рус. гúsenica, укр. (h)úsenycja, чеш. housenka (Bezlaj 1976: 163). Називот *ѓасеница* (лат. heliopetes ericetorum), означува 'ларва од пеперуга'. Гасениците се сметаат за штетници во земјоделските култури, особено поради уништувањето на овошјето. Многу гасеници имаат боја која личи на растението од кое се хранат, притоа тешко може да се воочат додека стојат на него. Иако претежно се хранат со лисја, некои типови гасеници се хранат со јајцата од други помали инсекти.



сл. бр. 49 Тип на гасеница (*heliopetes ericetorum*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат, главно, фонетски промени на називот за *ѓасеница*: *ѓасеница* (Жерноница, Ростуше, Гари, Ефловец, Паралово, Путурос, Слепче (Д. Хис.), Тuin, Светорача, Звечан, Г. Белица, Здуње, Драчево, Зелениково, Катланово, Карабуниште, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Прилепец, Витолиште), *чрви* (Стеблево), *ц'арвик* (Стојаково), *ѓесани:ца* (Нивици), *ѓесејница* (Луково), *ѓесајница* (Радожда), *ѓес'ајница* (Вевчани), *ѓад* (Муртино), *ѓас'еница* (Банско), *ѓасајница* (Којнско, Граждено), *ѓас'ајница* (Рамне), *ѓасајница* (Оровник), *ѓас'ајница* (Волино, Љубојно, Арвати), *ѓасаница* (Дуње), *ѓасан'ица* (Добролишта), *ѓас'е:н'ца* (Д. Дивјаци), *ѓасе"н'ца* (Кукулечани, Букојчани), *ѓас'е"н'ца* (Тополчани), *ѓасејница* (Ржаново, Ботун, Гавато, Речица, Дихово, Буково, Прострање, Вранештица,

Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница), *ѓас'ејница* (Тајмишта), *ѓасејница* (Струга), *ѓас'ејница* (Царев Двор, Крушје), *ѓасеница* (Блатец, Тработевиште, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Габрене, Раздол, Стожа), *ѓас'еница* (Белимбегово, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Башино Село, Црквино, Белица, Брежани, Шулин), *ѓасен'ица* (Скочивир, Лугунци, Тројаци, Подлес, Стравина, Рожден, Барово, Ваташа, Марена, Ново Село, Габрово, Смоларе, Стинек, Нивичино, Подареш, Конче, Дукатино, Дедино, Радовиш, Љуботен, Никоман, Штип, Богословец, Припечани, Разлог, Попадија, Зеленич, Езерец, Габреш, Бобошчица, Слимница), *ѓасен'ица* (Виница, Лаки), *ѓасен'ица//м'ушица* (Вељуса), *ѓасењица* (Крушовјани), *ѓаш* (Градско), *ѓасен'ица* (Пираша), *ѓас'а"нца* (Л'к), *ѓаса"ница//ѓасаница* (Драгош), *ѓас'а"н'ца* (Печково), *ѓас'ајница// ѓасеница* (Пештани), *ѓасаница* (Ошчима), *ѓасајница* (Пожаране), *ѓас'ајница//ѓаса"ница//ѓасејница* (Љубаништа), *ѓасан'ица* (Чеган, Д. Котари), *ѓасајњица* (Тумчевиште), *ѓас'е"нца* (Горенци, Голем Папрадник), *ѓасе"н'ца* (Волковија, Куново, Г. Косоврасти), *ѓасејница* (Глобочица, Леска), *ѓас'ејница* (Маврово, Ресен, Пустец), *ѓасенци* (Челопек), *ѓасејница* (Трпејца, Лескоец, Стење, Претор, Гломбочани), *ѓасеница* (Бардовци, Држилово, Буф), *ѓас'еница* (Кресна, Осеново, Белица), *ѓасен'ица* (Живојно, Никодин, Николич, Робово, Црнешево, Г. Пожарско, Поп'лжани, Горенци, Тиолишта, Хрупишта, Марковени, Крчишта, В'мбел), *ѓасен'ица* (Милетино), *ѓасајница* (Боровец), *ѓасан'ица* (Фурка, Мутулово), *ѓасан'ица* (Тремно), *ѓасиница* (Ранци), *ѓасин'ица* (Крецове, Амбар Кој, Градобор, Тушин, С'ботско, Сараќиново, Струпино, Липинци, Емборе), *ѓасин'ица* (Негован), *ѓасин'ица//смујак* (Савек/Кула), *ѓасин'ица* (Тресино), *ѓасин'ица* (Требиште), *ѓасеница* (Цепиште), *ѓласејница* (Баниште), *ѓосајница* (Модрич), *ѓуса"нца* (Сараќинце), *ѓусајца* (Теарце), *ѓусанци* (Брезно), *ѓусаји* (Лешок), *ѓусањица* (Ракотинце), *ѓусенци* (Вратница), *ѓусеница* (Думановце, Кучково, Галичник, Смилево), *ѓус'еница* (Жидилово, Градец/Дурачка Река, Габер, Луке, Огут, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Младо Нагоричане, Орашац, Кнежје), *ѓусен'ица* (Долни Стубол, Страцин, Клечовце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Павлешенци, Немањинци, Превод, Дивле, Црешево, Долни Балван, Судиќ, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово), *ѓусењица* (Љубанце), *м'ушица* (Дојран, Костурино), *усен'ица* (Лесново, Древено), *в'сеница* (Осиково, Лехово), *васан'ица* (Висока), *васен'ица* (Делчово), *васен'ица//ѓасен'ица* (Гајтаниново), *васен'ица* (Пирин).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *ѓасеница*, заедно со своите фонетски промени се јавува како најфrekventен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во Клење (74), нема регистриран назив за *ѓасеница*. Во одделни пунктови, имаме фонетски варијанти на основниот назив за *ѓасеница*: *ѓаса"ница//ѓасаница*

(Драгош), *ѣа̄с'ајнца//ѣа̄сеница* (Пештани), *ѣа̄с'ајнца//ѣа̄сајнца//ѣа̄сејнца* (Љубаништа), *васен'ица//ѣа̄сен'ица* (Гајтаниново). Во punktot Вељуса (220), регистрирајме два назива: *ѣасен'ица//м'ушица*.

### Пчела

Називот *їчела* потекнува од прасловенскиот назив \*ъс'ела. Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрхр. рѣла, єла, буг. рѣлѣ, рус. рѣлѣ, укр. рѣлѣ, чеш. vѣla (Bezlaj 1976: 75). Називот *їчела* (лат. *apis mellifica*), означува 'инсект што дава мед'. Еден од најпознатите видови пчели е медоносната пчела или домашна пчела, овој тип на пчела уште позната како европска медоносна пчела застапена е и во нашите региони. Тие се исхрануваат со нектар и цветен прав. Пчелите се од огромно значење за природата и за човекот, пред сè поради медот и восокот што го произведуваат, но и поради опрашувањето кое го вршат кај растенијата. Нивната боја претежно е сива или црна. Пчелите уште се делат и на социјални видови, кои функционираат во заедница и осамени пчели, кои живеат самостојно.



сл. бр. 50 Тип на медоносна пчела (*apis mellifica*)

На македонската дијалектна територија, се среќаваат различни лексеми како називи за *їчела*, дел од нив се со фонетски разновидности: *їч'елѣ* (Тресино), *їч'ел'а* (Конопиште), *(ї)чела* (Пештани), *(ї)чел'а* (Белица), *мува* (Крчишта, Ошчима, Л'к), *м'ува* (Нивици, Слимница), *чела* (Оровник, Трпејца, Скочивир, Путурос, Прилепец, Вељуса, Радовиш), *ч'ела* (Црешево, Праведник, Миравци, Конско, Фурка, Пирача, Николич, Костурино, Муртино, Ново Село, Габрово, Стинек, Робово, Нивично, Подареш, Конче, Дукатино, Дедино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Судиќ, Богословец, Спанчево/Соколарци, Припечани, Гратче, Чеган), *чел'а* (Жидилово), *чела//їчела* (Паралово), *ч'ела* *їиїума* (Савек/Кула), *ч'ела//ч'елка* (Превод), *чела//їчела//їармка* (Струга), *оса* (Г. Косоврасти, Горенци, Голем Папрадник, Драгош, Живојно, Држилово, Попадија, Зеленич, Поп'лжани, Хрупишта, Марковени, Добролишта, П'теле), *муа* (Жерноница, Езерец), *мува//їчела* (Граждено), *оса* (*їиїома оса*)

(Цепиште, Тиолишта), *оса ул'ицка* (Горенци), *оса//їчела* (Ростуше), *оса//їштотма оса* (Баниште), *їш'ела* (Сухо, Висока), *їч'ела* (Тушин), *їчела* (Думановце, Бардовци, Галичник, Ефловец, Клење, Стеблево, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Ботун, Рамне, Лескоец, Стење, Претор, Ресен, Ѓавато, Речица, Смилево, Буково, Кукуречани, Тополчани, Крушовјани, Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Туин, Светорача, Г. Белица, Драчево, Зелениково, Катланово, Лугунци, Башино Село, Карабуниште, Црквино, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Богомила, Никодин, Тројаци, Дуње, Подлес, Градско, Витолиште, Старавина, Барово, Градобор, Буф, В'мел, Гломбочани, Леска), *їч'ела* (Огут, Ранковци, Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Вевчани, Стојаково, Долни Стубол, Страцин, Жегњане, Четирце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Павлешенци, Кнежје, Дивле, Волино, Којнско, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Рожден, Ваташа, Клисура, Дојран, Штип, Лесново, Древено, Виница, Негован, Мутулово, Крецове, Амбар Кој, Гуменце, С'ботско, Црнешево, Луковец, Сараќиново, Струпино, Г. Пожарско, Ранци, Тремно, Липинци, Емборе, Пустец, Шулин), *їч'ел'a* (Костињ Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Двориште, Раздол, Банско), *їчела//оса* (Гари, Дихово), *їчела//їчелка* (Марена), *їч'ела//їрмка* (Клечовце), *їчела//їрмка* (Младо Нагоричане, Слепче (Д. Хис.), Лешница), *їчел'a//їрмка* (Блатец), *їч'ела//їрмка* (Орашац), *їч'елка* (Шопско Рударе, Немањинци, Белимбегово, Злетово), *їштотма оса* (Радожда), *їштотма оса//їчела* (Љубаништа), *їш'оми 'оси* (Д. Котари), *їрмка* (Вратница), *їрмка* (Лешок), *їармка* (Брезно, Тумчевиште, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово), *їармка* (Теарце), *їрмка* (Н. Брезница, Нерези), *їрмка//їч'ела* (Ракотинци), *їрмка* (Љубанце, Ракотинце, Сараќинце, Челопек, Букојчани, Здуње), *їрмка* (Градец/Дурачка Река, Луке, Кучково, Милетино, Тајмишта), *їрмка//їчела* (Габер, Звечан), *ул'ииче* (Бобошчица).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *їчела*, се јавува како најфреквентен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови, имаме синтагматски називи за *їчела*: *ч'ела* *їштума* (Цепиште, Тиолишта), *їштотма оса* (Љубаништа), *їш'оми 'оси* (Д. Котари), *оса ул'ицка* (Горенци). Во пунктот Паралово (124), имаме две фонетски варијанти за *їчела*: *чела//їчела*. Во одделни пунктови, имаме двојни називи за *їчела*: *мува//їчела* (Граждено), *оса//їчела* (Ростуше), *оса//їштотма оса* (Баниште), *їчела//оса* (Гари, Дихово), *їч'ела//їрмка* (Клечовце), *їчела//їрмка* (Младо Нагоричане, Слепче (Д. Хис.), Лешница), *їчел'a//їрмка* (Блатец), *їч'ела//їрмка* (Орашац), *їштотма оса//їчела* (Љубаништа), *їрмка//їч'ела* (Ракотинци), *їрмка//їчела* (Габер, Звечан).

## Матица

Именувањето *матица* потекнува од прасловенскиот назив \*mātér.

Во дел од словенските јазици забележани се следниве називи: спрх. māti, māterē, укр. máty, máteri, брус. macī, чеш. máti, mateře (Bezlaj 1982: 171). Називот *матица* (лат. regina apis), означува 'целосно полово развиена пчела што несе јајца од кои се создава ново пчелно семејство' (TPMJ 2006: 102). Во кошницата каде што се одгледуваат пчелите, матицата е полово зрела. Одгледувачите на пчели ѝ посветуваат особено внимание, поради тоа што таа е одговорна за репродукцијата во кошницата каде што се одгледуваат пчелите. Во текот на пролетта матицата полага јајца, а дежурните пчели околу неа ги задоволуваат сите нејзини потреби, почнувајќи од носење на храна, па сè до чистење на сметот околу неа.



сл. бр. 51 Тип на матица (*regina apis*) во пчеларник

На македонската дијалектна територија, се spreкаваат, главно, фонетски разновидности на називот за *матица*, покрај двојните лексеми кои се застапени во одделни пунктови: *ц'ари:ца//м'ати:ца* (Нивици), *цăр'ица* (Емборе), *цăр'ица//матица* (Амбар Кoj), *матица* (Луковец, Г. Пожарско, П'теле), *мајка* (Хрупишта, Добролишта, Езерец, Леска, Слимница), *м'ајка* (Дојран, Стинек, Негован, Мутулово, Крецово, Двориште, Градобор, Липинци, Зеленич, Горенци, Крчишта), *мајка//цăр'ица* (Попадија), *мајка//матица* (Тиолишта), *м'ајкайта* (Савек/Кула), *матиец* (Тумчевиште), *матица* (Младо Нагоричане, Љубанце, Бардовци, Вратница, Брезно, Ракотинце, Сараќинце, Волковија, Пожаране, Печково, Куново, Маврово, Жерновица, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Баниште, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Џепиште, Клење, Стеблево, Модрич, Луково, Ржаново, Боровец, Глобочица, Струга, Радожда, Ботун, Оровник, Љубаништа, Лескоец, Претор, Ресен, Речица, Смилево, Дихово, Драгош, Буково, Кукуречани, Паралово, Путурос, Тополчани, Крушовјани, Слепче (Д. Хис.), Д. Дивјаци, Прострање, Вранештица, Кнежино, Душегубица/Попоец, Лешница, Букојчани, Туин, Светорача, Звечан, Г. Белица, Драчево, Зелениково, Држилово, Катланово, Карабуниште, Извор, Стровија, Слепче (Прил.), Прилепец, Дуње, Витолиште, Радовиш, Буф, Ошчима, Гломбочани, Граждено), *м'атица* (Градец/Дурачка Река, Габер, Луке, Огут, Ранковци,

Псача, Кратово/Шлегово, Кнежево, Долни Стубол, Страцин, Шопско Рударе, Жегњане, Четирце, Клечовце, Думановце, Романовце, Бучинци/Бујковци, Орашац, Павлешенци, Немањинци, Кнежје, Превод, Дивле, Белимбегово, Кучково, Лешок, Теарце, Милетино, Челопек, Вевчани, Волино, Којнско, Љубојно, Арвати, Царев Двор, Крушје, Тајмишта, Здуње, Н. Брезница, Нерези, Ракотинци, Башино Село, Црквино, Богомила, Миравци, Конско, Стојаково, Фурка, Николич, Костурино, Муртино, Ново Село, Габрово, Смоларе, Робово, Нивично, Подареш, Конче, Дукатино, Дедино, Љуботен, Никоман, Долни Балван, Штип, Судиќ, Богословец, Лезово, Спанчево/Соколарци, Злетово, Лесново, Древено, Припечани, Гратче, Виница, Костин Дол, Саса, Каменица, Калиманци, Блатец, Лаки, Киселица, Тработевиште, Стар Истевник, Мачево, Пехчево, Берово, Раздол, Белица, Тушин, С'ботско, Црнешево, Струпино, Љ'к, Шулин), *матицица* (Щрешево, Живојно, Скочивир, Лугунци, Никодин, Тројаци, Подлес, Градско, Праведник, Стравина, Рожден, Конопиште, Барово, Ваташа, Марена, Клисурা, Поп'лжани, Д. Котари), *матицица//мајка* (Рамне), *матицица//м'ајка//џар'ица* (Марковени), *матицица//майцица* (Пештани), *м'атиција* (Гуменџе, Тресино), *матика* (Стење, В'мбел), *м'атика* (Жидилово, Пустец, Бобошчица), *матицица* (Трпејца), *матицица* (Ранци), *матицица//мајка* (Тремно), *ї'арвак//м'ајка* (Чеган).

Од дадениов преглед, може да се заклучи дека називот *матицица*, се јавува како најфrekventен назив во најголемиот дел од македонската дијалектна територија. Во одделни пунктови имаме двојни називи за *матицица*: *ц'арицица//м'атицица* (Нивици), *ц'ар'ица//матицица* (Амбар Ќој), *мајка//џар'ица* (Попадија), *мајка//матицица* (Тиолишта), *матицица//мајка* (Рамне), *матицица//м'ајка//џар'ица* (Марковени), *ї'арвак//м'ајка* (Чеган). Во пунктот Пештани (96), имаме фонетски варијанти за *матицица*: *матицица//майцица*.

### Заклучок

Овој труд претставува обид за комплетна обработка и анализа на називите на диви животни, лазачи и инсекти во македонските дијалекти што се забележани во глава XIV од *Прациалникот за собирање материјал за македонскиот дијалектичен атлас* од Б. Видоески, од аспект на фонетско и лексичко-зборообразувачко рамниште (таму каде што материјалот го понуди тоа). При анализирањето на лексичките единици одделно, се прикажува еден хронолошки пристап почнувајќи од прасловенските називи кои се во кохерентна врска со повеќе индоевропски јазици и јазици со иста генетска сродност, преку кои се доаѓа до дијалектните разновидности и стандардниот назив на животното во македонскиот јазик. Дијалектната диференцијација во македонскиот јазик е одразена и може да се согледа и во самите називи преку кои може да се востановат варијациите во однос на лексичко-фонолошко и зборообразувачко рамниште. Од особено важно значење беше вметнувањето на латинскиот назив за секоја лексичка единица одделно, каде што се востановува припадноста на животното кон точно определена класа (род и вид). Анализираните лексички единици во трудов укажуваат на фактот дека самата структура и форма на лексичкиот систем не е статична и дека е во постојана тенденција на проширување и надополнување на лексичките разновидности и обрасци. Во *горноботолошкиот*, *дебарскиот*, *струшкиот* и *охридскиот* говор имаме развој на вокалните \*!*l* и \*!*r*, каде што \*!*r* во тие говори преминува во /är/ додека \*!*l* се изменило во /äl/: *вälк*, *вälчица*. Во просторот каде се простираат јужните дијалекти, вокалното \*!*l* преминува во /äl-lä/: *väл'к*, *влäк*. Во дел од северните говори, рефлексот /y/ се јавува наместо вокалното \*!*l*: *вук*, *вучица*. Во голем дел од говорите /x/ се загубило или преминало во друга фонема најчесто во *v-f*, па така во одделни дијалекти токму поради таа варијација имаме *йуф*, *йув* од *йух*. Покрај вообичаените дијалектни промени, имаме присуството на голем број лексеми од туѓо потекло, од коишто најголемиот дел се навлезени во македонскиот јазик во минатото преку индивидуалниот билингвизам, за разлика од денес каде што новите називи навлегуваат најчесто преку медиумите. Во македонскиот јазик најмногу влијание имаат извршено соседните јазици, при што голем број заемки се навлезени директно преку турскиот и грчкиот јазик. Влијанието на турскиот јазик врз македонскиот започнало некаде по доаѓањето на Османлиите на македонско тло. Поради силното влијание на турскиот јазик врз македонскиот, голем број на зборови од словенско потекло биле истиснати од употреба и заменети со турски заемки (како во случајот со називот *шавшабиша*). Влијанието на турскиот јазик може да се согледа на сите рамништа, почнувајќи од лексиката, фонетиката, морфологијата, па сè до фразеологијата. Од турскиот јазик во оваа лексичка област ги наоѓаме заемките *шавшабиша* спрема тур.

таhtабити, б'урсук (*јазовец*), калките: *невестулка* (*ласица*), и *ноќно ѹиле* (*лилјак*). Поради непосредниот јазичен контакт на Македонците со Грците, навлегување на грчки зборови имаме во речиси сите сфери на животот, од религиозно-црковни, па сè до културно-политички. Од грчкиот јазик ја среќаваме заемката *скортија*, која во повеќето македонски говори се среќава како *шкрапија*, *чкрапија*, *шкрапиља* од гр. *σκορπίος*, (Аргировски 1998: 254) како и *зарк'ада* (*срна*), и *зирк'ати* (*срнак*). Во однос на распространетоста на овие лексички единици на целиот македонски јазичен ареал, некои од нив зафаќаат поголем дел, додека некои се ограничени и нивната употреба варира во ограничен ареал, односно покриваат помали дијалектни подрачја т.е. одделни говори. Така на пр., лексемата *кошутица*, во пунктовите кои се истражени се јавува само во неколку фонетски разновидности, при што, главно, варира местоположбата на акцентот: *куш'утица*, *кошутица*, *кош'утица*, *к'ошутица*, *кош'утица*. При самата анализа на лексичките единици, несомнено се забележува појавата на синтагматски називи кај значително голем број лексеми, што е доволен показател за дијалектната разнообразност на македонските говори и умешноста да се претстави одреден назив, на еден својствен и уникатен начин од страна на одреден говорител на одреден дијалект сп. *їчела*: *ч'ела їтиума*, *їтиома оса*, *їти'оми 'оси*, *оса ул'ицка* и сл. Во македонските говори, за поголем дел од лексичките називи посветени на дивите животни, лазачите и инсектите, често се јавуваат двојни форми во изговорот, понекогаш и со посебни основи. Така на пр., за називот *крлеж* имаме: *к'аѓуши//к'рлеши*, *карлеши//їаѓ'учки*, *к'арлиши//вушитиница*, *к'рлеши//їаѓ'ушки*, *їадајца//карлеж*. На македонскиот јазичен ареал постојат и голем број фонетски разновидности кај овие називи што се резултат, главно, од развојот на одделни фонеми, со чија помош може да се издиференцираат македонските дијалекти. Така на пр., континуантите на \**q*, *e*, *r*, *l*, *x*, *čr* итн. во одделни позиции даваат: сп. *волк*, *вќлк*, *вќк*, *вќк*, *вок*, *вук*; *јазовец*, *јазевец*, *јазаец*, *јазаиец*, *јазавац*, *јазвиц*, *јазлец*, *јазоац*, *јазоет*; *йолв*, *йаљф*, *йох*, *йаљф*, *йаљ'х*; *зајак*, *зек*, *зјек*, *зек*, *зак*, *з'аќек*, *з'ааџ/з'аец*, *заец*; *срна*, *срна*, *серна*, *с'рна*, *сарна*; *криј*, *кориј*, *к'риј*, *карриј*, *карриј*; *криј*; *крлеж*, *корлеши*, *к'ерлеши*, *к'рлеши*, *карлеши*, *к'арлеши*, *корлеши*; *жаба*, *ж'еба*, *ж'еба*, *ж'еба*; *црв*, *чрф*, *чарф*, *ц'арв*, *црф*, *ц'рв'аџи*, *цр'ф*, *цр'авек*; *їајак*, *їојек*, *їа:к*, *їа'ек/їајак*, *їаек*, *їаик*, *їајанк/їајинк*, *їајенк*, *їајак*, *їаук*; *ѓасеница*, *ѓесаницица*, *ѓес'е:јница*, *ѓесајица*, *ѓес'ајица*, *ѓасајица*, *ѓасаица*, *ѓесајица*, *ѓесеница*, *ѓесеницица*, итн. Исто така, од овој труд можеме да констатираме дека имаме богатство од зборообразувачки форманти кај одделни називи, како на пр.: сп. *скакал*, *скачак*, *ск'акулец*, *скаклец*, *скакало*; *їеїеруда*, *їеїеруда*, *їеїерушка*; *ѓлистиа*, *ѓлисциа*, *ѓлисец*, *ѓлиска*, *ѓлистио*, *ѓлистира*; *їијавица*, *їијаица*, *їијајца*; *їшавишабиша*, *їшавишабика*, *їшавишабија* итн. На крајот, со спроведената анализа на лексичката група

*називи* на диви животни, лазачи и инсекти во македонските дијалекти, можеме да констатираме дека основниот речнички фонд на секој јазик се испреплетува со системот на друг јазик од големите јазични семејства и групи. Оттука, можеме да потврдиме дека дел од животинскиот свет во нашата средина се означува со лексеми коишто во голем дел се базираат на прасловенскиот јазик, но, исто така голем дел се заемки од други јазици, соседни или подалечни или се пак калки образувани според моделот на некој широко употребуван јазик како што бил во еден подолг период латинскиот јазик или кај нас турскиот јазик. Дистрибуцијата, односно распределбата на одделните називи на нашата дијалектна територија зависи и од соседството на даден дијалект со друго јазично население или изолираноста на некој од пунктовите што резултирала со зачувување на архаизми, кои сведочат за културни и за јазични остатоци од историскиот времеплов.

## ЛИТЕРАТУРА

### Кирилица:

- Аргировски Мито 1998: *Грцизми* во македонскиот јазик, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Бандиловска-Ралповска Елизабета 2008: *Лексичко-семантичка група на зборови со значење овошје во македонскиот јазик*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- БЕР: *Български етимологичен речник*, I, II, III, IV, БАН, София, 1971, 1979, 1986, 1995.
- Бетински Илија 2013: *Беровскиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Брем Алфред 1953: *Животни јазошкиња*, Народна књига, Београд.
- Велковска Снежана 2011: *Студии од македонската лексикологија и лексикографија*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Видоески Божидар 1998: *Дијалектизме на македонскиот јазик, том1*, МАНУ, Скопје.
- Видоески Божидар 1999а: *Дијалектизме на македонскиот јазик, том2*, МАНУ, Скопје.
- Видоески Божидар 1999б: *Дијалектизме на македонскиот јазик, том3*, МАНУ, Скопје.
- Видоески Божидар 1999в: *Географска тераминологија во дијалектизме на македонскиот јазик*, МАНУ, Скопје.
- Видоески Божидар 2000а: *Прашалник за собирање материјал за македонскиот дијалектичен атлас*, ИМЈ, Скопје.
- Видоески Божидар 2000б: *Фонолошки бази на говорите на македонскиот јазик*, МАНУ, Скопје.
- Видоески Божидар 2000в: *Текстови од дијалектизме на македонскиот јазик*, ИМЈ, Скопје.

Видоески Б., Димитровски Т., Угринова-Скаловска Р. и Конески К. *Правојис на македонскиот литеературен јазик*, Скопје 1998.

ГБР: *Гръцко-български речник*, БАН, Институт за български език, София 1994.

Гортан-Премк Даринка 1997: *Полисемија и организација лексичког система у српском језику*, Институт за српски језик САНУ, Београд.

Давкова-Ѓорѓиева Светлана 2004: *Лексикална говорот на селото Чифлицик-Демирхисарско*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Давкова-Ѓорѓиева Светлана 2009: *Дијалектичне именувања на посаките во македонскиот јазик од јужнословенски и од балканистички аспекти*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Давкова-Ѓорѓиева Светлана 2013: *Од лексикална поврзана со челарството на македонскиот јазичен ареал*, Научен собир во чест на Благоја Корубин, „Значењето низ просторот и времето“, Скопје 2013 (во печат).

Дрвошанов Васил 1993: *Кајларскиот говор*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, посебни изданија кн. 21, Скопје.

Дрвошанов Васил 2005: *Анатомската лексика за човекот во македонскиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Јашар-Настева Оливера 1962/63: „*Македонскиите калки од турскиот јазик*“, MJ, XIII-XIV, Скопје, стр. 109-172.

Јашар-Настева Оливера 2001: *Турскиите лексички елементи во македонскиот јазик*, Скопје.

Јашар-Настева Оливера 1974: *Прилог кон проучувањето на лексичките балканизми во македонскиот јазик*, Скопје.

Киш Маријана 1996: *Дијалектична лексика од областа на раселниците свеќи*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Киш Маријана 2010: *Лексички, зборообразувачки и морфотактички особености на македонскиите дијалекти*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, посебни изданија, кн. 69, Скопје.

Конески Блаже 1982: *Историја на македонскиот јазик*, Кулутра, Скопје.

Конески Блаже 2004: *Граматика на македонскиот литеературен јазик*, Скопје.

Конески Кирил 1995: *Зорообразувањето во современиот македонски јазик „Бона“*, Скопје.

Конески Кирил 1999: *Правојисен речник на македонскиот литеературен јазик*, Просветно дело, Скопје.

Лаброска Веселинка 2002: „Градскиот кичевски говор (генерациски разлики)“, *Македонски социолингвистички и филолошки теми*, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје, стр. 137-144.

Лаброска Веселинка 2008: *Кичевскиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

*Македонски дијалектични атлас – јаролеѓомена*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2008.

Макаријоска Лилјана 2007: *Слиудии од историскаата лексикологија*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Макаријоска Лилјана 2011: *Лексикална област на историјата на медицината*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Маленко Билјана 2012: *Штипскиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Пеев Коста 1999: *Речник на македонскиот говор во југоисточниот егејски дел, том I*, НИП „Студентски збор“, Скопје.

Пеев Коста 1972: *Фразеолошкие изрази во македонскиот јазик*, МЈ XXIII, Скопје.

Пеев Коста 1999/2002/2004/2006: *Речник на македонскиот говор во југоисточниот егејски дел*, Скопје.

Пеев Коста 1976: *Земјоделската терминологија во македонскиот дијалекти*, МЈ, XXVII.

*Правојис на македонскиот јазик*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2017.

РМЈ – *Речник на македонскиот јазик I, 2, 3*, Институт за македонски јазик, Скопје 1961/1965/1966, Скопје.

РЦЈ – Петковић С., *Речник црквенословенскога језика*, Сремски Карловци, 1935.

Савицка Ирена, Спасов Људмил 1997: *Фонологија на современиот македонски стандарден јазик*, Детска Радост, Скопје.

Селишчев А.М. 1981: *Полож и негово то българско население*, Наука и изкуство, София.

СМР – *Српскохрватско-македонски речник*, „Македонска книга, Просветно дело“, Скопје 1989.

СРЈ – *Современный русский язык, лексика*, „Просвещение“, Москва 1977.

Стањек В. Ј. 1971: *Свештено на животниоте во слики*, Култура, Скопје.

Стефановска-Ристеска Фани 2008: *Лексичко-семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Стоевска-Денчова Еленка 2009: *Именување на роднинскиоте односи во македонскиот дијалекти од словенски и балканистички аспекти*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

ТБР – *Турско-български речник*, Държавно издателство „Наука и изкуство“, София  
1962.

Трајкова Катица 2002: *Лексикална на Станиславовиот пролог*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

TPMJ – Толковен речник на македонскиот јазик, том I, II, III, IV, V, ИМЈ, Скопје 2003-2012.

ТРС – Турецко-русский словарь, Издательство „Русский язык“, Москва 1977.

Тълковен речник на българския език, МАГ -77, София 1997.

Угринова-Скаловска Радмила 1979: Старословенски јазик, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Угринова-Скаловска Радмила 1994: Споредбена граматика на словенскиите јазици, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Француско-македонски речник, „Македонска книга, Просветно дело“, Скопје 1992.

Цветановски Гоце 2004: Општеславенските промени и дијалектичните на македонскиот јазик, Општествените промени и јазикот, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Цветановски Гоце 2004: Каријачкиот говор - Скотско (со посебен осврт на синтаксата), ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Цветановски Гоце 2010: Карактеристики на фонолошкиите бази во граничните зони на западното македонско наречје (врз примери од скотско-блажинскиот и западнотурскиот говор), Конференција и заседание на Комисијата за фонетика и фонологија при Меѓународниот славистички комитет, Скопје 2010.

Цветановски Гоце 2010: Говорот на Македонциите во Мала Преса (западнотурски говор), ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Цубалевска Мери, Макаријоска Лилјана 2013: Лексика на комениарот кон Погодиновиот исалицир, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Ширилова Велика 2001: Голем лексикон на српски зборови и изрази, Топер, Скопје.

## **Латиница:**

Bezlaj France 1976-2005: *Etimološki slovar slovenskega jezika*, Ljubljana.

Divković Mirko 1980: *Latinsko hrvatski rječnik*, Zagreb.

Klaič Bratoljub 1966: *Veliki rječnik stranih riječi*, Zora, Zagreb.

RCJHR – *Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije*, Zagreb 1991.

Simeon Rikard 1969: *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva*, Zagreb.

Skok Petar 1971-74: *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, JAZU, Zagreb.

Snoj Marko 1997: *Slovenski etimološki slovar*, Mladinska knjiga, Ljubljana.

Šipka Danko 1998: *Osnovi leksikologije I srodnih disciplina*, Matica srpska, Novi Sad.

Škaljić Abdulah 1965: *Turcizmi u srpskoхrvatskom jeziku*, "Svetlost", Sarajevo.

## СПИСОК НА ИСТРАЖЕНИ И ОБРАБОТЕНИ ПУНКТОВИ

1. ЖИДИЛОВО
2. КРКЉА
3. ГРАДЕЦ/ДУРАЧКА РЕКА
4. ГАБЕР
5. ЛУКЕ
6. ОГУТ
8. РАНКОВЦИ
9. ПСАЧА
10. КРАТОВО/ШЛЕГОВО
11. КНЕЖЕВО
12. ДОЛНИ СТУБОЛ
13. СТРАЦИН
15. ШОПСКО РУДАРЕ
16. МУРГАШ
17. ЖЕГЊАНЕ
18. ЧЕТИРЦЕ
19. МЛАДО НАГОРИЧАНЕ
22. КЛЕЧОВЦЕ
23. ДУМАНОВЦЕ
- 23а. МАТЕЈЧЕ
24. РОМАНОВЦЕ
- 24а. БУЧИНЦИ/БУЈКОВЦИ
25. ОРАШАЦ
26. ПАВЛЕШЕНЦИ
29. НЕМАЊИНЦИ
30. КНЕЖЈЕ
31. ПРЕВОД
32. ДИВЛЕ
33. БЕЛИМБЕГОВО
36. ЏРЕШЕВО
37. ЉУБАНЦЕ
- 37а. БРОДЕЦ
38. БАРДОВЦИ
39. КУЧКОВО
40. ВРАТНИЦА
41. ЛЕШОК
42. БРЕЗНО
43. ТЕАРЦЕ
44. РАКОТИНЦЕ
45. ТЕТОВО

46. САРАЌИНЦЕ

47. МИЛЕТИНО

47а. Г. СЕДЛАРЦЕ

47б. УРВИЧ

47в. БРОД (ГОРА)

48. ЧЕЛОПЕК

49. ТУМЧЕВИШТЕ

50. ВОЛКОВИЈА

51. ПОЖАРАНЕ

52. ПЕЧКОВО

53. БАЛИН ДОЛ

54. КУНОВО

55. ЛЕУНОВО

57. МАВРОВО

58. ЖЕРНОНИЦА

59. ТРЕБИШТЕ

59а. ОБОКИ

60. РОСТУШЕ

61. ГАЛИЧНИК

64. Г. КОСОВРАСТИ

65. БАНИШТЕ

66. ДЕБАР

67. ГОРЕНЦИ

68. ГАРИ

69. ЛАЗАРОПОЛЕ

71. ЕФЛОВЕЦ

72. ГОЛЕМ ПАПРАДНИК

73. ЏЕПИШТЕ

74. КЛЕЊЕ

74а. СТЕБЛЕВО

75. МОДРИЧ

76. ЈАБЛАНИЦА

78. ЛУКОВО

79. РЖАНОВО

80. БОРОВЕЦ

81. ВЕВЧАНИ

81а. ВИШНИ

82. ГЛОБОЧИЦА

- 85. СТРУГА
- 86. РАДОЖДА
- 87. ВОЛИНО
- 88. БОТУН
- 89. ВРБЈАНИ
- 92. БЕЛЧИШТА
- 93. ОРОВНИК
- 94. ОХРИД
- 95. РАМНЕ
- 95а. КОЈНСКО
- 96. ПЕШТАНИ
- 99. ТРПЕЛЦА
- 100. ЉУБАНИШТА
- 101. ЛЕСКОЕЦ
- 102. СТЕЊЕ
- 103. ЉУБОЛНО
- 106. АРВАТИ
- 107. ПРЕТОР
- 108. ЦАРЕВ ДВОР
- 109. РЕСЕН
- 110. ЃАВАТО
- 113. КРУШЈЕ
- 114. РЕЧИЦА
- 115. СМИЛЕВО
- 116. ДИХОВО
- 117. ДРАГОШ
- 118. КАНИНО
- 120. БУКОВО
- 121. КУКУРЕЧАНИ
- 122. ЖИВОЛНО
- 123. СКОЧИВИР
- 124. ПАРАЛОВО
- 125. ДОБРОМИР
- 127. ПУТУРОС
- 128. ТОПОЛЧАНИ
- 129. КРУШОВЈАНИ
- 130. СЛЕПЧЕ (Д. ХИС.)
- 131. Д. ДИВЈАЦИ
- 134. ПРОСТРАЊЕ
- 135. ВРАНЕШТИЦА
- 136. КНЕЖИНО
- 137. ДУШЕГУБИЦА/ПОПОЕЦ
- 138. ЛЕШНИЦА

- 141. ТАЈМИШТА
- 142. БУКОЛЧАНИ
- 143. ТУИН
- 144. СВЕТОРАЧА
- 145. М. БРОД
- 146. ТОПОЛНИЦА
- 147. ЗВЕЧАН
- 148. САМОКОВ
- 149. Г. БЕЛИЦА
- 149а. БРЕЗНИЦА
- 150. ЗДУЊЕ
- 151. Н. БРЕЗНИЦА
- 152. НЕРЕЗИ
- 155. РАКОТИНЦИ
- 156. ДРАЧЕВО
- 157. ЗЕЛЕНИКОВО
- 158. ДРЖИЛОВО
- 159. КАТЛНОВО
- 162. ЛУГУНЦИ
- 163. БАШИНО СЕЛО
- 164. КАРАБУНИШТЕ
- 165. МЕЛНИЦА
- 166. ЦРКВИНО
- 169. ГРНЧИШТЕ
- 170. ИЗВОР
- 171. НЕЖИЛОВО
- 172. СТРОВИЈА
- 173. СЛЕПЧЕ (ПРИЛ.)
- 176. БОГОМИЛА
- 177. НИКОДИН
- 178. ТРОЈАЦИ
- 179. ВАРОШ
- 180. ПРИЛЕПЕЦ
- 183. ДУЊЕ
- 184. ПОДЛЕС
- 185. ГРАДСКО
- 186. ПРАВЕДНИК
- 187. ВИТОЛИШТЕ
- 190. СТАРАВИНА
- 191. РОЖДЕН
- 192. КОНОПИШТЕ
- 193. БАРОВО
- 194. ВАТАША

- 197. МАРЕНА
- 198. КЛИСУРА
- 199. МИРАВЦИ
- 200. КОНСКО
- 201. СТОЈАКОВО
- 203. ФУРКА
- 205. ПИРАВА
- 206. НИКОЛИЧ
- 207. ДОЈРАН
- 208. КОСТУРИНО
- 209. МУРТИНО
- 210. НОВО СЕЛО
- 211. ГАБРОВО
- 212. МОКРИЕВО
- 213. СМОЛАРЕ
- 214. СТИНЕК
- 215. ПИПЕРОВО
- 216. РОБОВО
- 218. НИВИЧИНО
- 219. ПОДАРЕШ
- 220. ВЕЉУСА
- 221. КОНЧЕ
- 222. ДУКАТИНО
- 225. ДЕДИНО
- 226. РАДОВИШ
- 227. ЉУБОТЕН
- 228. НИКОМАН
- 229. ДОЛНИ БАЛВАН
- 230. ШТИП
- 232. СУДИЌ
- 233. БОГОСЛОВЕЦ
- 234. ЛЕЗОВО
- 235. СПАНЧЕВО/СОКОЛАРЦИ
- 236. ЗЛЕТОВО
- 237. ЛЕСНОВО
- 238. ДРЕВЕНО
- 239. ПРИПЕЧАНИ
- 240. ГРАТЧЕ
- 241. КОЧАНИ
- 242. ВИНИЦА
- 243. КОСТИН ДОЛ
- 246. САСА
- 247. КАМЕНИЦА

- 248. КАЛИМАНЦИ
- 249. БЛАТЕЦ
- 250. ЛАКИ
- 253. КИСЕЛИЦА
- 254. ДЕЛЧЕВО
- 254а. ЗВЕГОР
- 255. ТРАБОТЕВИШТЕ
- 256. СТАР ИСТЕВНИК
- 257. МАЧЕВО
- 260. ПЕХЧЕВО
- 261. БЕРОВО
- 262. ДВОРИШТЕ
- 263. КРНАЛОВО
- 264. ГАБРЕНЕ
- 265. МЕНДОВО
- 267. РАЗДОЛ
- 267а. БЕЛИЦА
- 268. КРЕСНА
- 269. БРЕЖАНИ
- 270. ПОКРОВНИК
- 270а. ЛЕШКО
- 271. ОСЕНОВО
- 272. БИСТРИЦА
- 274. БЕЛИЦА
- 275. РАЗЛОГ
- 276. БАНСКО
- 276а. ЕЛЕШНИЦА
- 277. СТОЖА
- 278. КРЕМЕН
- 279. ДЕБРЕНЕ
- 280. РОЖЕН
- 281. ХРСОВО
- 282. ОСИКОВО
- 283. ГРМЕН
- 284. ДЕЛЧОВО
- 285. ПИРИН
- 286. ЛЕХОВО
- 287. ГАЈТАНИНОВО
- 288. ГОДЕШЕВО
- 289. ЖИЖЕВО
- 290. ВОЛАК
- 291. ЗРНОВО
- 291а. СТАРЧИШТЕ

- 292. Г. БРОДИ
- 293. КРУШЕВО
- 294. РУПЕЛ
- 295. БУТКОВО
- 296. ЧИФЛИЦИК
- 297. САВЕК/КУЛА
- 298. ФРАШТЕНИ
- 298а. ДЕРВИШАН
- 299. ПЛЕВНА
- 300. КАЛАПОТ
- 301. СКРИЖЕВО/КЛЕПУШНА
- 302. ЗИЛЈАХОВО
- 303. КАЛЕНДРА
- 304. СЕКАВЕЦ
- 305. СУХО
- 306. ВИСОКА
- 307. НЕГОВАН
- 309. БАЛИВЕЦ
- 310. АЈВАТОВО
- 311. МУТУЛОВО
- 312. КУКУШ
- 313. ПАТАРОС
- 313а. СНЕВЧЕ (ШТЕМНИЦА)
- 314. КРЕЦОВО
- 315. АМБАР ЂОЈ
- 316. ГРАДОБОР
- 317. КИРЕЧ ЂОЈ
- 318. КУЛАКИЈА
- 319. ВАТИЛАК
- 319а. ВАРДАРОВЦИ
- 320. ИЛИЦИЕВО
- 322. БАРОВИЦА
- 323. ГУМЕНЦЕ
- 324. МАЧУКОВО
- 325. ТУШИН
- 326. С'БОТСКО
- 327. КОРНИШОР
- 328. ЦРНЕШЕВО
- 330. В'ДРИШТА
- 331. ЕНИЦЕ-ВАРДАР
- 332. ПЛАСНИЧЕВО
- 333. МОНОСПИТА/ЈАНЧИШТА
- 334. ВРТОКОП/ЛИПОХАР

- 336. МАНДАЛЕВО
- 337. ЛУКОВЕЦ
- 338. ВЛАДОВО
- 339. САРАКИНОВО
- 340. ТРЕСИНО
- 341. ЧЕГАН
- 342. СТРУПИНО
- 343. Г. ПОЖАРСКО
- 344. ПОПАДИЈА
- 345. ОСТРОВО
- 346. КАТРАНИЦА
- 346а. БИРИЛЦИ
- 347. РАНЦИ
- 348. ТРЕМНО
- 348а. ЛИПИНЦИ
- 349. ЕМБОРЕ
- 350. ЕКШИ СУ
- 352. ЗЕЛЕНИЧ
- 353. П'ТЕЛЕ
- 354. ВОШТАРАНИ
- 355. ПОП'ЛЖАНИ
- 356. Д. КОТАРИ
- 357. БУФ
- 359. МОКРЕНИ
- 360. ЗАГОРИЧАНИ
- 361. ГОРЕНЦИ
- 362. ТИОЛИШТА
- 363. БАПЧОР
- 365. ХРУПИШТА
- 366. БОГАТСКО
- 367. МАРКОВЕНИ
- 368. ДОБРОЛИШТА
- 369. ЕЗЕРЕЦ
- 369а. СНИЧЕНИ
- 370. ГАЛИШЧА
- 373. НЕСТРАМ
- 374. ГРАТЧЕ
- 375. Д'МБЕНИ
- 376. КРЧИШТА
- 376а. ЛОБАНИЦА
- 377. В'МБЕЛ
- 377а. ВРБНИК
- 380. ВИШЕНИ

- 381. КОНОМЛАДИ
- 381а. ГАБРЕШ
- 382. РУЉА
- 383. ОШЧИМА
- 384. ГЕРМАН
- 385. ГЛОМБОЧАНИ
- 386. ЛЕСКА
- 386а. ПУСТЕЦ
- 387. Л'К
- 388. НИВИЦИ
- 389. ШУЛИН
- 390. ГРАЖДЕНО
- 391. БОБОШЧИЦА
- 391а. ДРЕНОВЕНИ
- 392. СЛИМНИЦА

Изворен научен труд  
811.163.3'282.2(497.751)  
81'28

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“  
МАКЕДОНИСТИКА 18 – 1/2019

ДУШКО ДЕСПОТОВСКИ

## **ГОВОРОТ ВО СЕЛО СИРИЧИНО – ТЕТОВСКО**

Трудот е применен на 11.6.2019 г.

Р е ц е н з е н т и: проф. д-р Веселинка Лаброска,  
проф. д-р Гоце Цветановски

## ГОВОРТОТ ВО СЕЛО СИРИЧИНО – ТЕТОВСКО

### ВОВЕД

Предмет на обработка на овој магистерски труд е говорот во селото Сиричино којшто се наоѓа во долнополошката котлина или уште позната како Долни Полог, а која претставува дел од поголемиот северозападен регион – Полог, кој се дели на Горни и Долни Полог. Центар на долнополошката котлина е градот Тетово, кој е распослан, пред сè, во рамничарскиот дел од подножјето на Шар Планина.

Поголемиот дел на долнополошката котлина го сочинуваат две области, Подгор и Поселје. Тоа се подрачја кои се простираат североисточно од градот Тетово. Ваквото деление на Полог е старо, уште во XI век се споменуваат два Полога - Горни и Долни, според текот на Вардар.

Горни Полог со центар Гостивар, ја опфаќа јужната половина на Полог, додека Долни Полог, со центар Тетово, ја зафаќа северната половина.

Областа Подгор ја сочинуваат потшарпланинските села што се наоѓаат во подножјето на Шар Планина, од градот Тетово на југозапад, па сè до граничното село Јажинце на североисток. Денеска, дел од населените места во Подгор спаѓаат во рамките на општина Теарце, додека другиот дел (населените места кои според старата територијална поделба спаѓаа во општината Вратница) денеска се во состав на општина Јегуновце.

Поселје, пак, се простира по течението на реката Вардар, од селото Палатица на југозапад до селото Јегуновце на североисток. Селата се од рамничарски тип и гравитираат од двете страни на реката Вардар. Речиси сите села во Поселје спаѓаат во рамките на општината Јегуновце.

Селото Сиричино чијшто говор е предмет на обработка на овој магистерски труд се наоѓа во Долни Полог, на територијата на Општина Јегуновце, во денешните граници на Република Македонија, чиј атар се издига на еден дел на планината Жеден и од десната страна на течението на реката Вардар. Селото е рамничарско, на надморска висина од 390 метри. Во селото има црква „Св. Петка“ за којашто се претпоставува дека потекнува од XVIII век кога била изградена мала црква, којашто во 1884

година била обновена. Ова село е оддалечено 18 км од градот Тетово. Атарот зафаќа простор од 10,2 км<sup>2</sup>. Тука шумите зафаќаат површина од 579 ха. Обработливата површина зафаќа околу 207 ха, додека пак пасиштата 14 ха. Селото е средно по големина, населено со чисто македонско население, па така селото во 1961 год. броело 761 жител, а во 1994 год. бројот се намалил на 435 жители. Во 1947 година ова село броело 19 фамилии со 91 куќа. (Трифуноски 1976: 448).

Покарактеристично за селото е тоа дека Сиричино се дели на неколку маала, и тоа на: Горно (или Бегор) Маало, Долно или Јанчо/Јанчео Маало и Сретсело. Источно од селото на планината Жеден е местото викано Царичино или Брце (се смета дека прво тука било селото, па потоа било преселено подолу). Денеска селото брои околу 80 куќи, односно од 300 до 350 жители. Според информаторите немаме некои посигурни податоци за тоа колку е тоа старо, но судејќи по пописот што е правен во XV и XVI век кога во селото се попишани 20 христијански семејства, можеме да заклучиме дека тоа датира од многу одамна. Според податоците кај Селишчев, селото Сиричино на почетокот на дваесеттиот век броело 59 куќи со 520 жители (Селишев 1929: 22).

Во однос на потеклото на името на ова село, поопширни податоци ни дава Љубица Станковска (Станковска 1995: 268–269). Според податоците наведени кај Станковска, името на селото *Сиричино* (Тетовско) во форма на *Ш-и-р-ч-н-а* е забележано во турскиот опширен пописен дефтер од 1452–1453 год. (Соколовски 1976: 91), а во турскиот опширен пописен дефтер од 1467–1468 год. селото е запишано како *Ширичина* (Соколовски 1971: 332). Во обликовот *Сиричино* ојконимот е регистриран во турскиот пописен дефтер од 1568–1569 год. (Соколоски 1984). Според Љубица Станковска, ојконимот \**Сиричина* е образуван со посесивниот прид. суфикс *-ин* во формата за ж. р. *-ина*, а во неговата основа лежи личното име *Сириџа*. Тоа е деминутивно име изведено од *Сиро* со антрополошкиот суфикс *-иџа*. Според неа и личното име *Сиро* е изведено по пат на скратување од некое сложено име од типот на антропонимот *Сирослав* (составено од морфемата *сиро-* од стсл. прид. *сиръ* со значење на ‘лишен’ и од морфемата *-слав* од стсл. им. *слава* (Станковска 1995: 268–269). Според кажувањата на информаторите за населувањето на ова село се знае дека многу одамна Сиричино било населено главно со население од соседните македонски села Озормиште, Желино, Бојане и Церово кои денеска се чисто албански. Покрај ова население среќаваме и жители од Порече.

Порано населението во Сиричино главно се занимавало со земјоделство и со сточарство, за разлика од денес каде поголемиот дел од луѓето работат во индустриската, во фабриките во Јегуновце и во Тетово, додека пак земјоделството и сточарството им е секундарна работа. Во

селото главно се сее пченка и пченица. Жителите на ова село најблиски контакти одржуваат со селата Туденце, Шемшово, Јегуновце, а исто така и со градот Тетово. Трговски и културно ова село гравитира пред сè кон градот Тетово. Говорот во селото Сиричино е чист македонски говор, којшто дијалектно спаѓа во северната група говори.

Материјалот што е предмет на обработка во овој магистерски труд е собиран според *Прашалникот за собирање материјал за Македонскиот дијалектен атлас* (Видеоески 2000). Прашалникот се состои од неколку делови од кои ние работевме главно според теренскиот дел од Прашалникот, кој е и основна алатка за собирањето на дијалектниот материјал. Анализата на говорот се состои од: опис на современата состојба на гласовниот систем, историски промени на гласовите, преглед на состојбата на акцентот, разгледување на граматичките категории на сите зборовни групи, преглед на синтаксичкиот систем, краток осврт на лексиката и на топонимите од атарот на селото, а на крајот се приложени текстови од селото Сиричино. Анализата на овој говор ја правиме во согласност со современите методи и принципи на обработка на дијалектен материјал. Главни информатори беа Убавка Трпковска и Тодор Трпковски (познат како Тоде), двајца сопружници родени во селото Сиричино, кои и ден денеска живеат во ова село.

Тодор Трпковски е роден во селото Сиричино во 1927 година. Завршил основно образование (четврто одделение) во Сиричино на српски јазик. Дваесет години живеел во Сиричино, потоа заминал да работи како пекар во Скопје 38 години, при што доаѓал во селото од време на време за викендите, а потоа на стари години му се вратил на селскиот живот, на старото огниште.

Убавка Трпковска е родена во 1929 година во селото Сиричино, каде што завршила основно образование на српски јазик. Како млада, неколку години живеела во Сиричино, потоа заминала да живее во Скопје и на старост пак се вратила да живее во Сиричино.

Петранка Трпчевска, родена во селото Сиричино во 1941 година, е исто така една од информаторките од којашто успеавме да снимиме и запишеме неколку приказни и случки коишто се поместени на крајот на овој труд. Голема благодарност упатувам и до мојот татко Тоше Деспотовски, роден во 1962 година, кој живее во селото Сиричино и од кого се запишани неколку приказни и случајки.

Првите пишани податоци за Полог и за дијалектите во Полошко ги сретнуваме во книгата на Афанасиј Селищев *Полог и его болгарское население*, забележани лично од него со теренско истражување во далечната 1914 година, а објавени како обемна студија во Софија во 1929 година, (Селищев 1929) преобјавена во Софија во 1981 година како фототипно издание, каде што имаме интересни податоци за овој регион од

јазичен, од демографски и од историско-културолошки аспект.

Во досегашната дијалектолошка литература од македонски лингвисти овој говор не бил предмет на одделно научно проучување, освен во рамките на дијалектните истражувања и на обработката на одделни дијалектни прашања од страна на академик Божидар Видеески во трите тома на *Дијалектиште на македонскиот јазик* (види: библиографија), а исто така собрани се и објавени неколку текстови од говорот на ова село во книгата на Божидар Видеески „*Текстови од дијалектиште на македонскиот јазик*“ (Видеески 2000: 395). Градскиот тетовски говор бил предмет на истражување во педесеттите и во шеесеттите години на 20 век во трудовите на Трајко Стаматоски, што исто така ни беше солидна основа за споредба (види: користена литература). Се разбира, како најзначаен труд којшто во голема мера придонесе за релевантни споредби со другите делови на вратничко-полошките говори и вреднување на опишуваните јазични црти на говорот на Сиричино, ни послужи монографијата *Вратничко-полошки јазични црти на говорот на Сиричино* (од авторите Веселинка Лаброска, Убавка Гајдова, Светлана Давкова-Горгиева, Гоце Цветановски и Дарко Томовски) којашто е објавена во 2012 година и која донесува комплетен дијалектолошки опис врз база на нов дијалектен материјал, исто како и нашиот магистерски труд, што овозможува споредби од синхрониски аспект.

При обработката на темата ги користевме и лингвистичките трудови што обработуваат материјал од другите македонски дијалекти на сите јазични рамништа, не само за правење на споредби меѓу одделните македонски наречја, туку и како образец за тоа како треба да изгледа еден магистерски труд од областа на дијалектологијата којшто претставува комплетен опис на говор. Како појдовна точка ни беа трудовите: *Каршијачки јазични црти на говорот на Сиричино*, *Кривојанечки јазични црти на говорот на Сиричино*, *Говорот во Гостиварскиот крај*, *Кајларски јазични црти на говорот на Сиричино*, *Дојрански јазични црти на говорот на Сиричино*, *Радовишски јазични црти на говорот на Сиричино*, *Говорот на селото Кула – Серско*, *Говорот на селото Чифлицик – Демирхисарско*, *Кичевски јазични црти на говорот на Сиричино*, *Говорот во Мала Преска* и др. трудови (види: користена литература).

Упатуваме голема благодарност до сите информатори (и веќе споменатите и оние од кои добивавме само одделни информации потребни за допрецизирање на одделни јазични особености) за големото богатство на информации коешто го добивме од нив, не само приказни и вистински случки, прераскажувани од колено на колено, туку и народни песни, во кои е вграден духот на жителите од овој крај, а сето тоа ни помогна да го забележиме изворниот чист говор на селото Сиричино, без што не можеше да се реализира овој труд.

## 1. ФОНЕТИКА

### 1.1. ВОКАЛЕН СИСТЕМ

Вокалниот систем на говорот во селото Сиричино се состои од следниве фонеми:

и		у
	ă	
е		о
	а	
		+ p̥

Функција на силабема врши и вокалното p̥.

Вокалите *e* и *u* се предни вокали, *o* и *y* се задни, додека пак *a* и *ă* се средни вокали.

Овој говор за разлика од стандардниот јазик познава уште еден вокал, а тоа е вокалот од среден ред /ă/. Со овој темен вокал е добиен шесточлен вокален систем којшто е најраспространет на македонската дијалектна територија. Се јавува не само во северните говори, туку и во сите источни и јужни дијалекти и на еден тесен појас по западната јазична периферија (Видоески 1978: 81).

Гласот *ă* се јавува како континуант на носовката \*q (само во одредени позиции), на секундарниот ȭ и како рефлекс на вокалните *r* и *l* (p̥, ȣ) во група со *r* и *l*, и заменува вокали со слична артикулација во зборови од туѓо потекло.

Темниот вокал во овој говор се среќава, како што веќе истакнавме погоре, и наместо секундарниот ер (ъ₂) во коренот на зборот: *л'аже*, *м'ажла*, *м'аска*, *ш'анко* и сл.

Исто така овој глас го среќаваме во ономатопејски зборови со експресивно значење: *б'ацка*, *с'аска*.

Во овој говор сите вокали во однос на дистрибуцијата, освен темниот вокал *ă*, можат да стојат во сите позиции на зборот, на почетокот, во средината и на крајот од зборот. Примери: 'авицион, 'аргани, б'осман, б'ербер, в'ештар, Душко, 'имењак, М'арко, млад'ожења, 'оџлаф, 'орман, 'офџа, 'ешкир, й'ушка, р'окчиња, с'ело, с'ено, ч'ешма, џ'ами(j)a, џ'ами(j)a, ј'ишие.

Во сиричинскиот говор можат да се јават и долги вокали *a:, i:, e:, o:*, кои се јавуваат по губењето на некои согласки што се наоѓаат во интервокална позиција (*j*, *v*, *x*, *d* и др.) па така вокалите, доаѓајќи во непосреден допир, се стегаат, па двете еднакви самогласки се изговараат како еден глас со малку поголема должина.

*aa > a:;* в'ика; д'ам, да; к'ол'ка; кач'уа; к'оїа; м'ала; м'ало, р'а:и; сн'a; ѕ'ол'ка; ўба;

*oo > o:: ə'оӣо; м'ало;* среќаваме и асимилија во групата *аво>ao* при што се добива *oo*, а потоа *o:: к'ол'ко:* (*к'ол'коо < к'ол'као < к'олкаво*) *'ол'ко;*

*ee > e:: ə'e; жн'е:m, н'e:cīa, см'e:;*

*ii > i:: зм'i:че, шам'i:че.*

Губењето на вокалите во интервокална позиција (кое е карактеристично за западното наречје) се среќава редовно при допир на проклитика со глаголска форма што почнува со вокал. Ако на нивниот спој се најдат два вокала, вокалот од клитиката се испушта, па така имаме: *đ-'идеи,* *ə-'изеде,* *ə-'уїера,* *ə-'уїейал,* *м-инїер'есира,* *ќ-'идеи.* Ваква појава е карактеристична за македонскиот јазик и особено доаѓа до израз во говорите со третосложен акцент (Видоески 1957: 43).

За разлика од сиричинскиот говор, во соседниот каршијачки говор, поточно во североисточниот каршијачки тип, темниот вокал /ă/ не се среќава во вокалниот систем, додека пак во југозападниот каршијачки тип овој вокал се јавува како маргинална фонема (Цветановски 2004: 19).

### 1.1.1. ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ НА ВОКАЛНИОТ СИСТЕМ

#### \* *ø*

Носовката од заден ред \**ø* во говорот во Сиричино во коренски морфеми го дала рефлексот /y/: *вр'укъ, вр'укина, əгуӣ, əуска, ж'елудник, з'уби, к'утина, муж, м'ужи, м'ука, м'утино, м'ушико, 'обруч, ыуї, ыуїец, руї, р'ука, сїуїало, ср'уга, с'уди(j)a, с'убоїа, скуї, ыгa, ыок'уќнина, ыр'уба* и др.

Носовката од заден ред се развила во у и во другите наши дијалекти во целиот појас што го зафаќаат северните говори (Видоески 1988: 157). Ваков тип на замена на носовката од заден ред се среќава и во тетовскиот говор. За разлика од говорот во селото Сиричино и долнополошкиот говор во целина (сп. Вратничко-полошки говори – духовна ризница 2012: 36), основната замена на овој стар назал на целата територија од горнополошкиот говор е темниот глас ă, кој претставува типична црта (Поповски 1970: 27).

Имаме неколку исклучоци каде што носовката од заден ред \**ø* преминала во темен глас /ă/, што секако се должи на влијанието од говорот на горнополошките села, па имаме: *əн'ăсен, əн'ăса, əăс, əăзар, əăзечки, к'ăса, к'ăснаф, кăде/кăј и сл.*

Интересни во овој говор се и остатоците од инструментална форма *д'ăњум, н'оќум,* кои денес се прилози.

Замената на \**ø* во суфиксите е различна од онаа во коренот, во сите суфикси \**ø* преминува во /a/, како што е и во повеќето македонски говори.

Во глаголскиот суфикс *-на* носовката *\*o* преминува во */a/*, па имаме: *в'икна, д'и<sup>г</sup>-на, л"<sup>г</sup>е<sup>н</sup>на, й'адна, й'обе<sup>г</sup>на, ск'окна, си<sup>г</sup>е<sup>н</sup>на*.

Носовката *\*o* дала рефлекс */a/* и во наставките за трето лице множина за сегашно и минато определено несвршено време (имперфект): *б'ера, б'ереа, в'икаа/в'икаја, ѕл"<sup>г</sup>едаа/ѕл"<sup>г</sup>едаја, д'ера, й'ера, й'е<sup>н</sup>аа/и<sup>н</sup>е<sup>н</sup>аја* (се среќаваат и двојни форми).

Носовката *\*o* преминува во */a/*, исто така, и во општата форма на именките од женски род: *ѓл'ава, к'ука, н'ога*.

Вокалот */a/* се јавува како рефлекс на назалот *\*o* и во примерите: *з'ајак, й'ајак, йај'ажина*, појава карактеристична и за гостиварскиот говор (Поповски 1970: 28).

Во трето лице множина од презент од помошниот глагол *сум* имаме *са: к'ăде са д'еца<sup>н</sup>а/ к'ăј-са д'еца<sup>н</sup>а;* додека пак во гостиварскиот говор што се однесува до помошниот глагол *сум* во трето лице множина, се среќава формата *сай:* *кăде сай деца<sup>н</sup>а* (Поповски 1970: 28).

Тука сретнавме и мал број примери со премин на *\*o > o* во примерите: *н'абобре, й'ошок, й'ошон.*

#### *\*e*

Носовката од преден ред *\*e* дала вредност иста како и во другите македонски говори, т.е. има рефлекс */e/*, па имаме: *брес, џр'еда, џр'ео<sup>н</sup>а, ѕл"<sup>г</sup>еда/ѕл"<sup>г</sup>еа, д'е<sup>н</sup>е, м'есо, м'есец, йе<sup>н</sup>и, й'е<sup>н</sup>ок, ре<sup>н</sup>и, с<sup>в</sup>е<sup>н</sup>иц, с<sup>в</sup>е<sup>н</sup>иец, й'ел'е, й'ежина, ч'едо* и сл.

Мешање на носовките, што настанало во нашиот јазик во 12 век, не е познато во овој говор, па така имаме: *ј'език, ј'е<sup>н</sup>тра, ј'егула* (сп. и во тетовскиот говор *(i)е<sup>н</sup>ула, (i)едро, (i)език, (i)е<sup>н</sup>ула, (i)ечи, (i)ечмен*; (Стаматоски 1956: 227)).

Изговорот на *e*, кое совпадало со етимолошкото *e*, е чист како и во другите наши говори. Отстапување претставува лексемата *з'ајак*, која во таква форма се јавува и на пошироката територија, при што Видоечки смета дека оваа форма во нашиот јазик била внесена од друга дијалектна средина, било директно или индиректно (Видоечки 1953: 157).

#### *\*ъ*

Во говорот во селото Сиричино, во коренот на зборот, големиот *\*ъ* преминува во */o/*, па имаме: *бос, б'очва, б'озојна, в'ошка, в'ошиносан, дои, ѹтој, ѹокму.*

Во префикси за *\*ъ* го среќаваме рефлексот */o/*: *з'овре, с'обра, с'обере, с'о<sup>н</sup>е, с'о<sup>н</sup>на, с'обуе, с'ошие, с'обл'ече.*

Кaj суфиксот -*ъв* имаме рефлекс /o/: *в'акоф*, *к'акоф*, *св'екакоф*, *ш'акоф*.

Кaj суфиксот -*ък* имаме рефлекс /o/: *н'изок*, *ш'ешок*, *ш'ил"ишок*, *ш'есок*, *р'едок*, *сл'адок*, *ш'ежок*, *ч'ешвршок*.

Кaj предлогот *съ* имаме рефлекс /o/: *со-н'его*, *со-м'ене*, *со-ш'еро*, *со-л'асно*, *со-зр'авје*, *со-ср'ека*, така и во префиксите, *с'ойна*, *с'обира*, *с'ошие*, *с'осве* за разлика од кривопаланечкиот говор каде што се среќава двојна замена во предлогот *съ*: *с'ас-мене*, *с'ас-нећа*, а во поисточните села *сос-Марко* (Стоевска - Денчова 2004: 28).

Стариот предлог *въ* во говорот во селото Сиричино гласи у: 'Иде у-*граш*, *вл'ага* у-*в'ода*, *се-к'уће* у-*к'ада*, у-*к'уќа* и сл. Наместо префиксот *въ-* се употребува *у-*, пр: 'унук', 'удоец', 'удојца', 'унуштира', 'удена', 'унесе', 'ул'егна', но имаме *фишорник*.

Во членската морфема за машки род *-ош*, \**ъ* се рефлектирал во /o/: *св'аштойш*, *с'иштойш*.

По аналогија, како и во другите македонски говори, на *-ок* завршуваат и именките со некогашниот вторичен \**ъ*: *м'озок*, *в'осок*, појава карактеристична и за градскиот тетовскиот говор (Стаматоски 1956: 228).

#### \***ь**

Малиот ер \***ь** во говорот во селото Сиричино се рефлектира во /ă/. Примери: *в'ăздах*, *дăн*, *д'ăној*, *д'ăнăска*, *Д'ăница*, *се с'ăмни*, *ш'ăмница*, *ш'ăнко*, *ц'ăфиш*.

За разлика од сиричинскиот, во каршијачкиот говор пак етимолошкиот \***ь** преминал во /e/ во сите позиции: *ден*, *д'енеска*, *в'езден* и слично (Цветановски 2004: 38), истиот случај е и во гостиварскиот говор (Поповски 1970: 29).

Во одредени случаи малиот ер (\***ь**) преминува и во /el/: *шес*, *с'ега*, *с'ишебло*, *чес*, *ч'естио*, *ш'егине* и сл.

Во суфиксите среќаваме рефлекси /el/ и /al/:

Примери со рефлексот /el/ во суфиксот *-ел*: *к'ошел*, *'орел*, *сврд'ел*, за *ч'ешел* имаме *ч'ешел* и сл., но покрај *-ел* имаме и *-ал*: *к'ошал*, *'орал*, *ш'ешшал*;

Кaj суфиксот *-ем* имаме исто така /el/: *ј'арем*.

Рефлексот /el/ се јавува и во суфиксите *-ен*, *-ец* и *-ер*. Примери:

Во суфиксот *-ен*: *'арен*, *б'ол'ен*, *б'есен*, *ш'асен*, *ш'озен*, *ш'аден*, *д'аден*, *ж'еден*, *м'ушен*, *'овен*, *р'ажен*, *ч'уден*;

Во суфиксот *-ец*: *в'енец*, *ж'ивец*, *ј'азоец*, *ј'арец*, *кв'асец*, *к'онец*, *к'омарец*, *Мак'едонец*, *ш'ал'ец*, *ш'ушец*, *сл'ешец*, *с'ишарец*, *ск'ошјанец*, *ш'анец*, *ш'ешшареч*, *ц'ешец*.

Во суфиксот *-ер* имаме /el/: *ш'абер* и др.

Лексемите *'оцеӣ*, *'рбеӣ*, *'овес* се изговараат исто како и во стандардниот јазик.

### **Секундарен ер (\**ə₂*)**

Секундарниот ер (\**ə₂*) во овој говор во коренот на зборот дал *ă* како што е и рефлексот од носовката \**Q*: *б'ăдник*, *л'ăже*, *м'ăгла*, *з'амăгл'i*, *м'ăска*, *ш'ăнок*.

Секундарниот ер (\**ə₂*) што се јавил пред сонантите *p*, *l*, *m*, *n* на крајот на зборот различно се рефлектираше. На крајот на зборот дал различни резултати:

- Во говорот во селото Сиричино групата *\*tl'* дала рефлекс *-al* во глаголските *л*-форми: *д'ошал*, *м'ошал*, *'ошашал*, *ш'екал/ш'ечел*, *р'екал*, *ш'екал*, додека пак во гостиварскиот говор оваа група дала друга вредност *tl > ol* во глаголските *л*-форми: *дошиол*, *ошишиол*, *рекол*, *шекол* и др. (Поповски 1970: 29). Пред крајното *л* во групата *\*tl* во вратничкиот говор имаме *a*: *р'екал*, *с'екал* (Вратничко-полошки говори – духовна ризница 2012: 36).

- групата *\*tr'* во сиричинскиот говор дала рефлекс *-ar*, па имаме: *в'етар*, *д'обар*, *'ишар*, *м'одар*, *'остар*, за разлика од гостиварскиот говор каде што оваа група дала рефлекс *-er*, *вейтер*, *вейер*, *бисстерь* (Поповски 1970: 29), додека пак во вратничкиот говор оваа група најчесто се реализира како *-ap*: *'ишар*, *м'одар*, *'остар* (Вратничко-полошки говори – духовна ризница 2013: 36). Во некои примери во сиричинскиот говор оваа група преминува и во *-or*, па имаме: *св'екор*, *б'игор*, *ч'екор*.

- групата *\*tm'* преминува во *-um*, што значи вторичниот вокал пред /m/ е заменет со /y/, пример: *с'едум*, *'осум*, *сум*, *сед'умдесе*, *ос'умдесе*, *не сум* со полна лабијализација.

- *tv > oф*: *ј'азоец*, *мршоф*, *мрш'оец*;
- *tn > ј'аганца*.

Секундарниот ер (\**ə₂*) пред сонантот /n/ се рефлектираше во /u/: *'огин*.

Во говорот во селото Сиричино турскиот суфикс *-liк* се предава со *-лок*, што значи со полн вокал, а не со /ă/: *б'офчалок*, *б'екарлок*, но имаме *'ацилак* наместо *'ацилок*, како што е во тетовскиот говор (Стаматоски 1956: 230).

### **\**e***

Во сиричинскиот говор овој широк глас, како и во другите западномакедонски говори (Вратничко-полошките говори – духовна ризница 2013: 37), се рефлектира најчесто во /e/:

\**ë* > *e*: *бел*, *беф*, *век*, *в'енец*, *ѓоре*, *ѓреф*, *ѓреф*, *ѓ'едо*, *јадеф*, *л"еїо*, *л'еї*, *л"ево*, *м'есїо*, *мл"еко*, *мл"екара*, *їесок*, *снек*, *с'енка*, *сл'еї*, *сл"еїец*, *џел*, *џ'ефка*, *цир'ево*, *џ'ена*, *џ'едило* и сл.

Во сиричинскиот говор среќаваме и замена на \**ë* во /u/, особеност што овој говор го поврзува со другите северни говори (Стаматоски 1956: 232), примери: '*ораф*', '*Ораије*', '*орае*', *їон'едалник*, *їп'ава*.

### **Вокално \*!*l* и \**r***

Во говорот во селото Сиричино вокалното \*!*l* ги дало следниве рефлекси /ăl/, /lăl/, /y/. Зад дентални согласки вокалното \*!*l* преминало во /lăl/, па имаме: *дл'ăхо*, *сл'ăнце*, *сл'ăза*, *сл'ăнчоѣл'еї*, *сл'ăйка*, *сл'ăбица*, *шл'ăче*, *шл'ăчник*. Рефлексот /lăl/ се среќава само по забните согласки, односно во примерите каде што во скопскоцрногорскиот и во граничните српски говори се јавува рефлексот /y/, (Стаматоски 1956: 232) којшто во сиричинскиот говор е непознат.

Рефлексот /ăl/ се среќава во примерите: *вăлк*, *в'ăлци*, *в'ăлна*, *ѓăлїа*, *жăлї/жуї*, *ж'ăлчка*, *к'ăлне*, *м'ăлзе*, *н'аїăлни*, *їожăлїе*, *їăлно*. Кај тетовскиот говор пак \*!*l* преминало во /o/y/ во следниве примери: *воўк*, *воўна*, *жоўчка*, *їоўно* и сл. (Стаматоски 1956: 232). Континуантот /ăl/ за вокалното \*!*l* е распространет на една поширока дијалектна територија во која спаѓаат јужните македонски говори (кајларскиот, леринскиот, костурскиот, гевгелискиот, кукушкиот, серскиот, лагадинскиот и гоцделчевскиот), западните периферни говори сè до Тетово и во дел од централните говори (на еден тесен појас по долината на Вардар, од Скопје до Бабуна) (сп. Дрвошанов 1993: 29).

Зад лабијални согласки на цела територија вокалното \*!*l* има рефлекс /y/: *б'уа*, *кук*, *м'уња*, *їуковник*, *їр'одужи* наместо *јаболко* имаме *јабука* и сл., додека пак во гостиварскиот говор се среќава формата *јабулка* (покрај *јаболко*) каде што имаме премин на *л* > *ул* (Поповски 1970: 30 – 31).

Вокалното /p/ се јавува во сите позиции што се карактеристични и за стандардот и претставува рефлекс на старото вокално \*!*г*: *врвої*, *кrc*, *їrc*, *їрсїењ* итн. Во одредени случаи вокалното \*!*г* во сиричинскиот говор дало и рефлекс /ăp/: *з'ăрно*.

Интересни се случаите кога гласот /p/ се наоѓа на апсолутниот почеток и тогаш пред него се развива извесен вокален елемент: *ăp'а*, *ăp'и*, *ăp'ii*.

## 1.2. КОНСОНАНТСКИ СИСТЕМ

Консонантскиот систем во говорот од селото Сиричино се состои од следниве фонеми:

експлозивни	фрикативни	африкати	сонанти
полувокал			
<i>й т к</i>	<i>ф с ш х</i>	<i>ц ч ќ</i>	<i>н - н'</i>
<i>б д г</i>	<i>в з ж</i>	<i>с џ р</i>	<i>м</i>
			<i>л - л',</i>
			<i>p</i>

### Л и Л'

Овој говор разликува денталноалвеоларно /л/ и алвеоларно /л'/, односно тврдо /л/ и полумеко /л'/, но треба да се истакне дека понекогаш полумекото /л'/ може да се слушне и како меко, односно исто по изговор како и српското /љ/. Во текстовите што се собрани на терен и се поместени на крајот на трудов се потрудивме да предадеме доследен фонетски запис, односно таму каде што слушавме меко /љ/ тоа е предадено со знакот за мекиот латерал /љ/. Во погорниот систем на сонанти означени се само два латериали бидејќи полумекиот и мекиот изговор на /л'/ всушност се само алофони на една фонема.

Тврдото /л/ има образување како и во стандардниот јазик. Овој глас се изговара повеќе пред вокалите од заден и среден ред /a/, /o/, /y/, /ă/ пред консонантите и на крајот на зборот.

Пред /a/: бл'аѓо, в'ила, вл'акно, вл'аѓа, ёл'ава, д'ошила, зл'аѓо, 'иѓла, к'обила, к'ола, л'амба, м'аѓла, млаѓи, м'ада, їила, їл'аче, р'екла, с'алаѓиа, с'ила, сїп'ела и сл.; пред /o/ имаме исто така изговор на тврдо /л/: б'ело, в'идело, кр'ило, лош, л'озје, л'оза, м'исло, м'рзло, с'едло, с'ело, с'укало, ч'ело и сл.; пред /y/: ёлуф, ёл'уо, ёл'ушеџ, лук, л'убеница, 'оѓлуа, 'оѓлувна, сл'уша, сл'ужи, сл'учка; пред /ă/ имаме сл'аѓа, сл'аѓица, сл'аѓика, їл'аѓче, їл'аѓник и сл., примери со тврдото /л/ пред консонант се следниве: 'алва, 'алиѓан, б'олно, б'алкон, б'елка, д'иѓалка, з'аѓва, с'илно, йон'едалник, сїп'олче и сл. Исто така се среќаваат примери со тврдо /л/ на крајот од зборот: в'икал, ёл, дал, дол, б'иол, їл'унел, 'имал, кол, кал, к'оѓел, мал, 'орел, їрал, ї'еѓија, їшил, сїпол, їл'унел, ћел и сл.

Полумек изговор на /л'/ се среќава доста често во овој говор, па така, не само што се изговара на местото на старото палатално /л'/, туку и пред вокалите од преден ред /e/ и /u/, примери: б'ил'e, д'ал'e, д'ебел'u, ѡаѓл'ен, ѡадел'e, л"еѓио, л"ево, Л"ешок, л"иџе, м'ил'ион, їол'e, їеѓил'u, р'екл'e, ф'иѓил'u (овој позициски мек изговор нема понатаму да го одбележуваме во текстот); исто така и на крајот од зборот се среќава мек изговор на /л'/:

*б'ил'бил', к'ошил', м'анишил', юр'i(j)ашел', р'езил', р'одиштел', сл'ужиштел', юшемел', чешел'.*

Полумек изговор имаме и пред вокалите /a/, /o/, /y/ пред консонантите и на крајот од зборот во одредени лексеми.

Пред вокалот /a/, имаме полумек изговор на /l'/: *б'ол'a, 'ил'ада, к'ашил'a, к'ошул'a, к'удел'a, Мил'ан, н'едел'a, югостил'a, с'ел'ак, чешил'a, шил'ака*, итн.; исто така пред /o/ среќаваме полумек изговор на /l'/: *б'осил'ок, 'Ил'o; пред /y/ имаме: вил"ушка, кл'уч, кл"ука, л"уши, л"уши, л"уди, л"ушиа, юл"ука, се л"уши и сл.*

Пред согласки особено пред /k/ и /ц/: *б'ол'ка, б'ил'ка, ж'ел'ка, м'ол'ци, си'унал'ка, шк'ол'ка, шк'ол'ке, юштел'ка* и во лични имиња: *Кофил'ка, Н'едел'ко.*

Во сиричинскиот говор епентетското \*l' е изгубено во примерот з'емја, појава карактеристична и за каршијачкиот говор (Цветановски 2004: 44). Епентетското /l'/ се чува во формите *с'абл'a* и *чкр'айл'a* коишто се карактеристични за говорот кај постарите жители на селото Сиричино, додека кај помладата генерација веќе се слушаат форми без епентетско /l'/ како во стандардниот јазик: *с'абја* и *чкр'айја*. Што се однесува до билабијалното /j/, коешто е познато во градскиот тетовски говор, (Стаматоски 1956: 237) во говорот во селото Сиричино, а исто така и во гостиварскиот говор (Поповски 1970: 32) ваков изговор не се среќава.

## H и Џ

Во овој говор старото палатално \*н' наполно затврднало пред вокали од преден ред во следниве примери: *ј'агне, к'анет, кн'иха, н'ега, н'егоф, н'егоо, н'его, н'ежин, н'егоа, ним, н'ива, н'ивна, н'ичива, н'икаш и сл.*

Мек изговор на старото палатално \*н' е зачуван во примерите: *б'ања, бр'ања, б'ушињ, в'шиња, к'амењ, к'амења, к'орења, коњ, м'ењаа, 'огињ* (се среќава и форма со затврднато н: 'огин), *ш'ења, с'ања, св'иња, се кл'ања, цр'ешиња* и др. Кај глаголите во несвршен вид: *кл"екиња, л"егиња, з'атиња.*

Во сиричинскиот говор се среќава и ново јотување, па така, мекото /њ/ се добило со јотување во позиции од следниов тип, во *ње-(<нъје)*: *брз'ање, вл'аѓање, ёл"едање/ѓл"еање, зн'ачење, к'ојање, јадење, 'имање, с'едење, юл"ешиње, юр'едење, юрење, с'ирење, юштиње; јотување во ќа-(<нъја): јадења, вр'айчиња, јајциња, юил'иња, юрасиња, юел'иња, р'амења*, појава карактеристична и за гостиварскиот говор (Поповски 1970: 34). Мекото /њ/ го среќаваме и кај изведенките *б'уњишиште, сијрн'ишиште* и сл.

Во некои случаи /њ/ се добило по аналогија, пример: *б'ушињ, д'рмањ.*

## *Гласот Ј*

Во говорот во селото Сиричино гласот /j/ се изговара исто како и во стандардниот јазик, со неколку исклучоци, и тоа, пред вокали од заден ред имаме чување на гласот /j/: *ј'аре, ј'абука, ј'аѓода, ј'ава, ј'азоец, ј'аѓне, ј'ајца, ја, јасика, ј'арем, ј'орѓан, ј'авор, ј'унец, ј'унак, Јордан, Јоан, Јошко* и сл.

Среќаваме примери каде што се губи /j/ на почеток на зборот пред вокалот /e/: 'едан, еш, 'еднаш, 'Евреин, 'есен, појава карактеристична и за градскиот тетовски говор (Стаматоски 1956: 236), колебање се јавува кај помошниот глагол (j)e (за 3. л. едн. сегашно време), (т)ој (j)e криф), но во секојдневниот говор почесто се слуша во зборот *јесен* и изведенките од него: *јесен, јесен'о-време*.

Во средината на зборот меѓу два вокала /j/ обично не се слуша: б'ea, в'ee, д'ојдоа, в'идоа, к'осеа, кр'оач, м'есеа, м'oa, н'осеа, тп'ae, се м'ие, тв'oa, тп'ae, з'аедно. Гласот /j/ исто така не се слуша и во групата -ye, примери: *бојад'исуе, вар'осуе, к'уїуе, к'ажуе, т'уїуе* и сл.

Гласот /j/ во групата *и-a*, во зависност од лицето што зборува, но исто така и во зависност од брзината на изговорот, обично не се слуша, па имаме: н'оси(j)a, тp'и(j)ашел', ти(j)a, р'аки(j)a, т'еїси(j)a, фам'ил'и(j)a.

На крајот од зборот, /j/ е асимилирано во соседниот вокал кај формите на заповедниот начин: ти – т'иїе (лит. тиј– т'ијїе), скр'и-се, т'окри-се. Ваква појава се среќава и во кривопаланечкиот говор (Стоевска - Денчова 2004: 36).

Како и во говорот во селото Сиричино така и во тетовскиот говор имаме ново /j/, добиено од *e* и *i* по загубата на интервокалното *v*, и место *и* во брзиот изговор, пр: г'ојдо < г'оведо; м'ојїе < м'оиїе. Дали ќе се употреби или не гласот /j/ во извесен број случаи, сепак зависи од брзината на изговорот на зборовите од страна на говорителот.

## *X*

Гласот /x/ во сиричинскиот говор, или наполно исчезнал, или пак е заменет со некој друг глас. Според Видоески (1981: 5) овој глас во северните говори и на поголемиот дел од Западна Македонија наполно се загубил без да остави никакви траги (Стоевска -Денчова 2004: 40).

Во почетокот на зборот гласот /x/ се загубил без трага и пред вокал и пред консонант 'абер, ар'ами(j)a, 'алва, 'амбар, 'адеї, 'арно, 'иїпар, 'иї'ада, л'еї, 'оро, 'оца, 'убоо.

Во интервокална позиција гласот /x/ не е заменет со /v/ или /f/, како што е во други говори, туку наполно се изгубил: г'l'уа, г'r'aор, д'оаѓа, д'уа, м'аам, м'eур, т'азуа, т'ердуе, р'аат, сн'аа, ср'еа, с'уо, с'аат, во 3 л. мн. в'икаа, д'ојдоа, к'оїаа, н'осеа, 'ораа, тред'адоа, с'едоа итн. +

Во финална позиција и пред согласка *x>v* (*ф*): *бeф*, *врф*, *греф*, *д'увна*, *з'асӣанаф*, *'имаф*, *јавна*, *к'ожуф*, *м'авна*, *меф*, *'ораф*, *ӣ'аднаф*, *ӣ'ердуф*, *с'иромаф*, *сӣ'анаф*, *суф*.

Гласот /x/ се јавува само во зборови од туѓо потекло и кај извесен број словенски зборови, но самиот факт што овој глас може да се слушне, не обврзува да го регистрираме, макар како маргинален во потсистемот. Овде ќе ги наведеме примерите од сиричинскиот говор во кои го забележавме овој глас: *'архиф*, *в'аздух*, *Гуѓ'охром*, *Мих'ајло*, *охриѓанец*, *'Охрид*, *ӣар'охша*, *хр'ом*, *х'иїно//иїно*, *х'одник*, *х'аха*, но имаме *ӣ'l'ек*.

Како причина за губењето на фонемата /x/ во македонскиот јазик Бл. Конески го истакнува фонолошкиот фактор. Гласот /x/ бил изолиран глас во нашиот консонантски систем, бидејќи не се вклучувал во колерацијата на звучните и беззвучните консонанти, што е, како што знаеме, основна консонантска корелација во нашиот јазик. Заправо еден феномен во реализирањето на таа корелација е и губењето на /x/, односно неговата замена со други консонанти, со што се отклонува една асиметричност на консонантскиот систем (Конески 1982: 91). Почетоците на процесот на губењето на гласот /x/ во нашиот јазик се околу 16 век (Конески 1982: 92).

Групата *хв-* во овој говор дала /ф/: *ф'ала*, *фалӣ'аци(j)a*, *ф'ака*, *ф'аӣи/в'аӣи* итн.

## Гласот *B*

Во иницијална позиција гласот /в/ се чува пред сите вокали и сонанти: *в'ас*, *вл'акно*, *в'идел'е*, *вр'аӣка*, *в'иие*, *верв'ерица*, *в'ика*, *в'ечера*, *в'ериðба*, *вер'еници*, *в'ујко*, *в'ода*, *В'арвара*, *Вр'уӣок*, *В'ардар*.

Испуштањето на иницијално /в/ во овој говор не е застапено.

Во говорот во селото Сиричино гласот /в/ пред беззвучни согласки преминува во [ф]: *ѓл'афче*, *Зр'афко*, *мр'афка*, *'офџа*, *'офӣика*, *ӣр'афка*, *фӣ'орник*, *фӣор*.

На крајот на зборот /в/ редовно се обезвучува: *буф*, *б'ереф/браф*, *в'идоф*, *ѓлуф*, *ѓлӣнаф*, *д'ојдоф*, *крф*, *к'ожуф*, *ниф*, *'олкаф/ол'каф*, *ӣ'аднаф*, *ӣ'обегнаф*, *ӣрф*, *ӣ'ереф/ӯраф*, *р'укаф*, *суф*, *с'еднаф*, *ӣ'олкаф/ӣ'ол'каф*, *ӣрчаф*, *ӯбаф* и сл.

Консонантот /в/ се губи во продуктивните суфикси за именски образувања, кај заменските форми и кај некои глаголски форми. Примери: *б'укоец*, *ј'азоец*, *к'уӮуа*, *м'екаа*, *м'арсоец*, *мрӣ'оец*, *н'еѓоо*, *се с'обуа*, *ӣ'еѓаец*, *ӣрѓ'оец*, *ӣ'оар*, *Ӣ'еӣоец*, *Ӣ'еӣоска р'ека*, *ҹ'уа* (<чува).

Карактеристична е замената на \*въгу во предлошка функција, па имаме: *'иде у ѓратӣ*; *у-р'оден крај*; како и во некои примери во почетокот на

зборот во улога на префикс: 'удојца, 'унујра, 'унесе. Но во некои зборови во префикс *\*vъ>v*: *внук*.

Кај именките /v/ се губи во интервокална позиција: *б'иол*, *ѓ'ојдо* (*ѓ'оедо* < *ѓ'оведо*), *ж'иош*, *Лоан*, *н'есиша/н'естиша*, *ч'уек*, но имаме и зачувување во неколку примери: *ј'авор*, *н'евол'*а и сл. Слична ситуација е регистрирана во југозападниот тип на каршијачкиот говор каде што почесто се губи интервокалното /v/, но некаде и се изговара (Цветановски 2004: 26-27).

Кај итеративните глаголи имаме губење на /v/ кај глаголи изведени со суфиксот -ва: *ї'ојраа*, *ї'остиаа*, *їр'ејраа*. Исто е и кај количествените заменки во формите за женски род: *к'ол'каа*, *їш'ол'каа*, *'ол'каа*, за среден род *к'ол'коо*, *їш'ол'коо*, *'ол'коо*, додека пак за множина имаме: *к'ол'каај*, *їш'ол'каај*, *'ол'каај*.

Согласничката група -вр во сиричинскиот говор се зачувала: *вр'айче*, *врїш'ел'ешка*, *врїши*, *врїш'ийой*, *вр'ешено*, *в'шиник*, за разлика од гостиварскиот говор каде што во оваа согласничка група се губи /v/: *райче* (<врапче), *Райчишиша* (< Врапчишта) и сл., (Поповски 1970: 36).

### *\*tj*, *\*kj*, *\*dʒ*

Во овој говор прасловенската група *\*tj* го дала рефлексот /k/, па имаме: *Б'ожик*, *бр'ака*, *вр'ека*, *вр'ака*, *вр'укина*, *ѓ'аке*, *д'офака*, *з'афака*, *к'ука*, *обраќа*, *їр'ака*, *їш'олноќ*, *св'екник*, *св'ека*, *ср'ека*, *сф'ака*, *св'ака* (роднина), *ќе*, *ќ'ерка*, *ќ'ел'аф*, *ф'ака* и сл.

За прасловенската група *\*dʒ* во говорот во село Сиричино го имаме рефлексот /z/, па ги среќаваме следниве примери: *в'ага*, *в'ега*, *ѓр'аганин*, *ѓр'аганка*, *ѓр'ага*, *ѓ'осиоѓа*, *'измеѓу*, *м'ега*, *м'егу*, *їр'ега*, *р'ага*, *р'оса*, *р'осан*, *їш'уго*, *ч'аге* итн.

Групата *шш<\*tj* се среќава во поограничен број примери: *в'ештиштерка*, *ѓор'ештишина*, *їштиштера*, *св'ештишеник*.

Гласовите /k/ и /z/ во сиричинскиот говор освен како рефлекси на погорните прасловенски групи, се среќаваат и во заемки: *б'екар*, *ѓ'уќан*, *ќ'уѓук*, *ќ'ибриш*, *ѓ'ердан*, *ѓум*, *ѓ'аол*, *ѓ'еврек*, *ѓ'езве*. За разлика од говорот во селото Сиричино, во тетовскиот говор карактеристични се /k/ и /z/ добиени кога меконепчените *k* и *ѓ* се наоѓаат пред меките вокали /e/, /u/. Па така имаме: *ќ'исела*, *ќ'иштика*, *д'ејќе*, *р'уќе*, *н'оге*, *др'уга* итн (Стаматоски 1956: 234).

Овде треба да ја нагласиме фонетската вредност на фонемите /k/ и /z/ во сиричинскиот говор којашто е со изразита африкатизација, односно многу се приближува до изговорот на африкатите /ч/ и /џ/. Оваа специфика не е карактеристична само за говорот на Сиричино, туку и за поширокиот регион на полошките говори, односно е карактеристична и за

долнополошките и за горнополошките говори. Слична ситуација на изговор на /ќ/ и /ѓ/ близок до /ч/ и /џ/. Гоце Цветановски регистрира во селото Нова Брезница кое припаѓа на југозападниот тип од каршијачкиот говор (Цветановски 2004: 31).

\**stj*, \**skj*, \**zaj*, \**zgj*

Како и во старословенскиот јазик така и во сиричинскиот говор овие прасловенски групи дале рефлекси *штӣ* и *жđ*, примери: *ѓ'ушишӣер*, *ѓр'обишишӣа*, *кл'ешшишӣ*, *к'учишишӣ*, *к'үйшишӣа*, *моҷ'уршишӣе*, *'оғнишишӣе*, *ӣл'емшишӣе*, *штӣо*, *штӣица*, *штӣийка*, *ѓл'уж/ѓл'ужđ*, *ѓл'уждоӣ/ѓлуждоӣ*, *дош/дожđ*, *ð'ождарник*, *ð'ождоој* и сл.

### 1.2.1. КОНСОНАНТСКИ ГРУПИ И ИЗМЕНА НА КОНСОНАНТИТЕ

Во однос на консонантските групи коишто се карактеристични за говорот во селото Сиричино ќе ги споменеме следниве карактеристики:

Консонантската група *вн* се асимилирала во мн: *ѓ'умно*, *нав'имница*, *'одамна*, *р'амно*, *р'амница*, *р'амнина* и оваа група е карактеристична за повеќе наши дијалекти (Тошев 1950: 59), но среќаваме и *внук*.

Групата *мј* останала иста, неизменета, во примерите: *Д'амјан*, *з'емја*, *з'емјак*, *з'емјоӣрес*, *л'амја*, *ӣл'емја*, *ӣл'амјан* и сл.

Групата *бн>мн*: *ð'емне*, *з'емне*.

Среќаваме примери на дисимилација на групата *мн>мл*, примери: *мл'оѓу*, *мл'озина*.

Групата *ӣс* кај различни зборови различно се променила, па така: *ӣс* > *ӣц* > *҆ц* кај *в'атица*, *ӣц'уе/҆ц'уе*. Групата *ӣс* се зачувала во следниве примери: *ӣ'еїси(j)a*, *сӣ'иїса*; кај зборот *ӣ'овисан* имаме *ц'ојсан*, односно тута групата *ӣц> ц*.

*ӣш* > *ӣч > ч*: *ч'енка*, *ч'енци*;

*оӣц* > *оц*; *'оценка*, *'оценни*, *'оцрӯа*; *ӣс* > *ц* кај *ѓр'ацки* (*'алӣобус*), *л'ивацки*, *бр'ацки*, *'оцкри* и сл.

Се зачувала согласничката група *-ски*: *б'иштолски*, *б'ероски*, *в'ардарски*, *сک'ойски*, *ӣ'ештоски* итн.

Измена на *с > ш* кај *л'ушӣ*.

Групите *сӣр* и *здр* се упростиле во *ср* и *зр* и со тоа се израмниле со етимолошките *ср* и *зр*: *с'есра*, *ср'ана*, *ср'ина*, *ср/сраф*, *ср'ојник*, *'осро*, *б'исро*, *б'исра*, *зр'аво*, *зр'авје*, *зраф*, *Зр'аве*, *'озрае*, *жр'ебе*, како и кај етимолошките: *срам*, *ср'ека*, *зрел*, *зр'ее* итн. Во каршијачкиот говор пак овие консонантски групи се зачувале: *сӣр'ажа*, *здр'аво* и сл. (Цветановски 2004: 46).

Во сиричинскиот говор се среќава и скратување на групата *-сīн* во -*сн*: *ж'алосен*, *ж'алосни*, *р'адосен*, *р'адосни*.

Консонантските групи како што се *-сī*, *-шī*, *-жđ* се упростуваат, така што согласката *ī* на крајот од зборот во најголем број случаи се губи: *брес*, *їриши*, *доши*, *ж'алос*, *л'ис*, *їрс*, *чис* и сл.

Звучните согласки на крајот од зборот се обезвучуваат: *брек*, *бр'айчей*, *їрой*, *їрай*, *л'ей*, *мей*, *мрас*, *рий*, *сnek*, *н'арой*, *'ороф* и слично.

Во средината на зборот се слуша звучна согласка наместо безвучна во следниве примери: '*алїобус* – '*алїобузи*, *м'ири* – *м'иризої*/*м'ирисої* – *м'иризи*/*м'ириси*.

### 1.2.2. ГУБЕЊЕ НА КОНСОНАНТИТЕ

Се среќава редовно губење на крајното *ī* кај броевите, на пример: од 11 до 19 *дван'аесе*, *їтрин'аесе*, *четїарн'аесе*, *їтетїн'аесе*, исто така и кај броевите од 20 до 90 *дв'аесе*, *їтр'иесе*, *четїир'иесе*, *ї'едесе*, *ш'еесе*, *сед'умдесе*, *ос'умдесе*, *дев'едесе*.

Кај зборот *доши* имаме губење на крајното *đ*, додека пак кај множинската форма *đ* се чува во *đ'ождо:j* бидејќи не се работи за финална позиција.

Што се однесува до губењето на одделни консонанти во интервокална позиција, во говорот во селото Сиричино се јавува само во некои поединечни случаи и зависи од темпото на зборување, но и од должината на зборот, т.е. од бројот на слоговите. Станува збор за губење на гласовите *đ*, *ж*, *к*, *ѓ*, *ќ*, во *tempo allegro* и тоа:

*đ* во: *ќе-ѓо-'изваem*; *ќе-đ'aem* (извадам, дадам), наспроти: *и ѓ-'извади(j)a*, *и ѓ-изваe(j)a* кај истиот говорител; *ќе-đ'o'e* (*ќе-đ'oјde*), наспроти: *ќе-đ'oјde* кај истиот говорител и др.

*ж* во: *не-м'oem* (не можам), *м'oesh* и сл.

*к* во: *ка-đ'eїie* (како дете), но во самостојни прашања секогаш само: *к'ако*.

*ѓ* се губи во: *коаj* (кога) *c'ea*, но во самостојни прашања само: *к'оѓaj*, појава карактеристична и за градскиот тетовски говор (Стаматоски 1956: 240).

*ќ* во: *їр'eска* (пребеска).

*в* се губи во глаголската придавка: *забr'aено*, *найr'aено*, *'осїшаено*, *їойr'aено*.

*м* се губи во зборот *z'eem*.

*đ* се губи при изговор на бројот *ї'eесе*.

### 1.3. АКЦЕНТ

Акцентот во село Сиричино е од западномакедонски тип, иако овој говор спаѓа во северната група говори. Северната група говори во поглед на акцентот не е монолитна, па така, според Видоески, западниот дел од овие говори акцентски се приклонува кон западното наречје, а источната група од северните говори има акцент карактеристичен за југоисточното македонско наречје. За западното македонско наречје карактеристичен е акцентскиот тип со фиксиран акцент на антепенултимата – на третиот слог од крајот на зборот независно дали зборот се зголемува со префикс и суфикси. Овој модел се протега не само во западниот дел од северните говори, односно во говорите од Долни Полог, туку и ја надминува јазичната граница меѓу западното македонско наречје и српските дијалекти од призренски тип, опфаќајќи ги говорите во Гора и Сртешка Жупа (Видоески, приредил Марковиќ 2007: 137).

Примери:

- кај именките:

б'ик – б'икоӣ – б'икоој – б'ика; в'алк – в'алкоӣ – в'алкоој – в'алка; в'ол – в'олоӣ – в'олоој – в'ола; л'еӣ – л'ебоӣ – л'ебоој – л'еба; ӯ'иӣ – ӯ'ишиӣ – ӯ'ишиој – ӯ'иши; к'уқа – к'уқаша – к'уќе – к'уќеше; ж'ена – ж'енаша – ж'ене – ж'енеше; д'ејка – д'ејкашаша – д'ејке – д'ејкеше; в'оденца – вод'енциаша – в'оденце – вод'енцеше; бр'адајца – брад'ајциаша – бр'адајце – брад'ајцеше; ш'оиенца – ш'оиенциаша – ш'оиенце – ш'оиенцеше; л'убенца – л'убенце – луб'енциаша – луб'енцеше; р'аки(j)а – рак'и(j)аша – р'акие – рак'иеше; 'уше – 'ушето – 'уши – 'ушише; ѡајце – ѡајцето – ѡајца – ѡајциаша; ш'енцере – ш'енц'ерието – ш'енц'ериња – ш'енц'ер'ињаша; саиӯ'уњајца – саиӯ'уњајце – саиӯ'уњајцеше итн.

Кај именките в'оденца – вод'енциаша – в'оденце – вод'енцеше; бр'адајца – брад'ајциаша – бр'адајце – брад'ајцеше; ш'оиенца – ш'оиенциаша – ш'оиенце – ш'оиенцеше; л'убенца – л'убенце – луб'енциаша – луб'енцеше, имаме специфично акцентирање што се сретнува само во вратничко-полошките говори, бидејќи во овие позиции во другите западномакедонски говори акцентот паѓа на вториот слог, но третата мора од крајот на зборот, а во овој говор дошло до скратување на мората и хиперкоректност во третосложното акцентирање што се забележува и кај глаголскиот прилог (Видоески 1999: 115).

- кај придавките:

бл'ак – бл'аѓа – бл'аѓо – бл'аѓи; б'ол'ен – б'олна – б'олно – б'олни; кр'үйен – кр'үйна – кр'үйно – кр'үйни, кр'үйнишо – кр'үйнашо – кр'үйнишеше; с'ил'ен – с'илна – с'илно – с'илни; ӯ'аден – ӯ'адна – ӯ'адно – ӯ'адни; ӯ'ол'ем – ӯ'ол'ема – ӯ'ол'емо – ӯ'ол'еми; ш'арен – ш'арена – ш'арено –

*шарени; в'исок – в'исока – в'исоко – в'исоки; ш'ирок – ш'ирока – ш'ироко – ш'ироки – шир'оки(j)оӣ – шир'окайа – шир'окойо – шир'окийе итн.*

- кај глаголите во презент:

*вл"ечем – вл"ечеш – вл"ече; 'идем – 'идеши – 'иде – 'идемо – 'идейте – 'ида; ў'ешачим – ў'ешачии – ў'ешачи – ў'еш'ачимо – ў'еш'ачийе – ў'ешача; д'оѓл'едам – д'оѓл'едаш – д'оѓл'еда – д'оѓл'едамо – д'оѓл'едаше – д'оѓл'едаш; сл'ужим – сл'ужии – сл'ужи – сл'ужимо – сл'ужишие – сл'ужи; ч'ейкам – ч'ейкаши – ч'ейка – ч'ейкамо – ч'ейкаиш – ч'ейкаа итн.*

Кај глаголскиот прилог среќаваме третосложно акцентрирање: *б'ерејќи, в'икајќи, ѻл"еајќи, др'емејќи, 'иїајќи, ў'оејќи, р'иїајќи, с'ејќи, ф'арл'ајќи, ш'еїајќи.*

Што се однесува до акцентските целости, во говорот во село Сиричино, тие се познати, иако не во онаа мера како во западните македонски говори. Имаме образување на акцентски целости од именка и определба (придавки, заменки, броеви, глаголски придавки и некои прилози). Пр: *ш'ес-дана, сїл'о-века, овја-људи, сїар'a-жена, колк'у/к'ол'ку-кила, су'o-месо, Зл"и-дол, Горн'o-Пол'e, м'oј-чуек, ѻр'ед-нос, ѻел-век* итн.

Во одредени случаи акцентски целости можат да образуваат и предлози со именка, но кога тие претставуваат единствена значенска целост, односно претставуваат прилошка определба, пр: *ѡр'ет-враꙗа, б'ез-вода, з'иї-куќа, ѻр'ет-нос.* Во други случаи пак, во сиричинскиот говор ваков тип акцентски целости на предлог со именка не се среќава, особено не со предлогот у: *у-ѡр'аїї, у-н'ива, до-д'рво* и сл.

Заповедниот начин и кратката форма од личните заменки исто така образуваат акцентски целости: *в'икни-ѓо, каж'иїе-му, ѻреѓн'иїе-ѓо, реч'иїе-им, д'ри-ѓи, 'eve-ме* и сл.

Акцентски целости се образуваат и со негација и глагол, со или без кратка заменска форма меѓу негацијата *не* и глаголот: *н'e-сїи, н'e-ѡрај, н'e-дреми, н'e-сум, н'e-смо, н'e-можеш, н'e-мора, не-ми-ѓо-давај, не-ви-ѓи-земам, не-ѓа-виде.*

Тука се образуваат акцентски целости и кај зборови кои означуваат определени празнични денови: *Вел'ики-ч'ейвориїок/ ч'ейв'рїок, Вел'ик'и-иїеїок* итн.

Што се однесува до отстапувањето од третосложното акцентрирање во говорот во село Сиричино се случува доста ретко, во зависност од лицето што зборува, поточно се забележува кај некои сложени именки што завршуваат на суфиксот *-еџ*: *земјод'ел'eџ* и сл. кои во множина имаат исто така акцент на вториот слог на крајот од зборот: *земјод'елици.* Кај повеќесложните именки кои означуваат припадник на некоја

националност исто така имаме отстапување од третосложното акцентрирање: *Макед'онец*, *Слов'енец*, *Америк'инец* и сл.

Се среќаваат и некои зборови од туѓо потекло кои исто така имаат акцент на вториот слог од крајот на зборот: *официри*, *парламентари*, *нив'оа*. Тука среќаваме парадигматски акцент, при што акцентот си го задржува истото место и во еднина и во множина: *официр/ официри*, *парламентар/ парламентари*, *нив'о/ нив'оа*.

Кај некои зборови од туѓо потекло во сиричинскиот говор акцентот паѓа на последниот слог: *шам'ан*, *јаз'ак*, *факулт'ет*, *команд'ани*.

## 2. МОРФОЛОГИЈА

### 2.1. ИМЕНКИ

#### 2.1.1. ГРАМАТИЧКИ КАТЕГОРИИ КАЈ ИМЕНКИТЕ

Во истражуваниот говор именките ги разликуваат следниве граматички категории: род, број, определеност и падеж (во одредени случаи).

##### Род

Кај категоријата род во овој говор, исто како и во стандардниот јазик, се разликуваат три рода: машки, женски и среден род. Именките од машки род завршуваат на една од следниве наставки: *-ø*, *-и*, *-е*, *-о*.

Ќе ги наведеме следниве примери:

*-ø*: *Аш'анас*, *браш*, *бик*, *Б'ојан*, *Б'ожин*, *В'ојкан*, *в'алк*, *вол*, *Горан*, *дош*, *Деспош*, *зүй*, *Јоан*, *кум*, *коњ*, *Милан*, *муши*, *шош*, *шеш*, *Саш'ојан*, *шешин*, *ч'уек*.

*-а*: *ар'ами(j)a*, *Бл'аѓоја*, *Б'оѓоја*, *вл'адика*, *Н'икола*, *'оца*, *с'уди(j)a*, *сл'уга*, *ш'ура*.

*-е*: *В'асе*, *Гоце*, *Крсаше*, *Мийре*, *П'ејре*, *Тоше*.

*-о*: *Б'ошко*, *Б'орко*, *в'ујко*, *Душко*, *Др'еко*, *д'едо*, *Жифко*, *Јошко*, *Марко*, *ср'ико*, *Сл'афко*, *Шашко*, *Тр'ајко*, *ч'ичко*.

Именките од женски род ги имаат следниве граматички показатели: *-а* и *-ø*.

*-а*: *б'аба*, *вр'аша*, *Горица*, *шл'ава*, *Душица*, *д'ејка*, *ж'ена*, *зм'и(j)a*, *к'обила*, *к'офа*, *к'ука*, *к'оса*, *кр'ава*, *к'оза*, *л'исица*, *м'ајка*, *м'ачка*, *Мийра*, *Мара*, *н'ива*, *офица*, *П'ешта*, *Перса*, *р'ука*, *с'есра*, *Сл'афка*, *шп'ава*, *усиша*, *к'ерка*.

*-ø*: *саш'арос*, *мл'адос*, *р'адос*, *в'ечер* итн. Следниве именки: *в'ар* (*в'арош*), *ж'ар* (*ж'арош*), *крф* (*к'рвот*), *шесок* (*шесокот*), *шешел* (*шешелот*), *шр'ол'еш* (*шр'ол'ешот*, *шр'ол'ешша*) почесто се јавуваат како именки од

машки род. Како што може да се види од примерите, кај именките кои завршуваат на консонант во овој говор се јавува колебање во родот, односно дел од нив се јавуваат како именки од машки род, примери: Сл'аī  
му-е-к'рвоī; Дон'еси-хо 'в'ароī; Тури-хо 'овде й'есокоī, ф'арл'-и-хо  
й'еиелоī на-ш'окон 'онамо итн. Вакво колебање на родот кај овој вид именки има и во соседниот каршијачки говор (Цветановски 2004: 52).

Кај именките од среден род како граматички показатели се употребуваат наставките -о и -е.

-о: ғ'ојдо, ғ'рво, 'езеро, л'ешио, к'ол'ено, мл'еко, 'око, 'оро, с'ело,  
с'ишио.

-е: ғ'ешие, ғ'арне, ғ'ејче, јаре, јағне, јајце, к'уче, к'олице, л'ицие, м'агаре,  
ш'ол'е, ш'ил'е, ғ'расе, ш'ел'е, 'уше итн.

## Број

Кај граматичката категорија број во сиричинскиот говор разликуваме три вида множина и тоа:

- обична
- избројана и
- збирна

*Обичната множина* кај именките од машки род се образува со следниве наставки: -и, -е, -оој, оғци // -еғци.

Со наставката -и множина се образува кај двосложните и кај повеќесложните именки од машки род, исто така и кај дел од едносложните именки. Примери: 'амбар – 'амбари, б'аџанак – баџ'анаџи, б'унар – б'унари, в'алк – в'алци, ғ'л'ушец – ғ'л'уфци, ғ'ојдар – ғ'ојдари, ғр'үгар – ғр'үгари, ғ'евер – ғ'евери, кр'евеши – кр'евеши, к'ауч – к'аучи, коњ – к'оњи, к'осач – к'осачи, муш – м'ужи, м'ол'еџ – м'ол'ци, 'орел – 'орл'и, 'офчар – 'офчари, ш'енџер – ш'енџери, р'ибар – р'ибари, ш'окмак – ш'окмаџи итн. Кај именките што завршуваат во единина на -к, во множината оваа согласка -к преминува во -и пред наставката -и.

Именките од машки род што завршуваат на -а, множина образуваат со наставката -е, па имаме: ар'ами(j)a – ар'амие, вл'адика – вл'адике, к'омши(j)a – к'омшие, л'овчи(j)a – л'овции, с'уди(j)a – с'удие, сл'уга – сл'уге, ш'ура – ш'уре итн.

Во сиричинскиот говор во најголем број случаи, со наставката -оој множина се образува кај едносложните именки од машки род, но има и такви случаи кога се јавува и кај некои двосложни именки: броӣ – бр'одоој, двор – дв'ороој, дайн – д'аноој, збор – зб'ороој, лак – л'акоој, кум – к'умоој, крал – кр'алоој, йоӣ – ш'оюој, ш'ут – ш'утоој, син – с'иноој, сиҷол – сиҷ'олоој, ш'р'оишок – ш'р'оишкој, цам – ш'амоој итн.

Со наставките *-офци// -ефци* се образува множина што е карактеристична за фамилијарните и за роднинските имиња како и за некои именки што означуваат лица, па имаме: *в'ујкофци, д'едофци, з'ејшофци, ч'ичкофци*, исто и *Маркофци, Ник'олофци, Гејшрефци, Тошефци*, форма што се употребува и во другите говори.

Што се однесува на именките од женски род, обичната множина се образува со наставката *-е*, а помал број именки што завршуваат на консонант множина образуваат со наставките *-ој*. Пример: *вр'ека – вр'еке, ѓл'ава – ѓл'аве, д'ејка – д'ејке, ж'ена – ж'ене, зм'и(j)а – зм'ие, јаѓода – јаѓоде, јабука – јабуке, к'оза – к'озе, кр'ава – кр'аве, к'оска – к'оске, м'ука – м'уке, м'ајка – м'ајке, н'ога – н'оге, н'ива – н'иве, 'офџа – 'офџе, р'ука – р'уке, сн'аа – сн'ае, тир'ава – тир'аве, к'ерка – к'ерке, йоти – йотиој, крф – крв'ој, ноќ – н'оќој, в'ечер – в'ечери итн.*

Кај именките од среден род множина се образува со наставките *-а* и *-иња*. Примери за образување множина со наставката *-а* се следниве: *вр'ешено – вр'ешена, д'еше – д'еца, јајце – јајца, к'ол'ено – к'ол'ена, 'ора – 'ора, оѓл'едало – оѓл'едала, с'ирење – с'ирења, с'ело – с'ела, ч'ело – ч'ела* и сл. Примери на образување множина со наставката *-иња* се следниве: *жр'ебе – жр'ебиња, к'олице – к'олциња, м'агаре – маг'ариња, м'аче – м'ачиња, тир'асе – тир'асиња, йил'е – йил'иња, йел'е – йел'иња, ш'ишие – ш'ишиња* итн.

Тука исто така се среќаваат и множинските форми од старата двојна *'очи, 'уши*, изведени од единиските форми *'око, 'уше*.

Во говорот во село Сиричино како специфичност во категоријата број ќе ги споменеме и именките коишто се јавуваат само во единиска или само во множинска форма т.е. *singularia tantum* и *pluralia tantum*.

Именките што спаѓаат во *singularia tantum* се именки коишто се користат само во единиска форма и тие се обично именки што означуваат некаква материја, дејства, состојби, именки што веќе со единиската форма означуваат некаков збир, збирно единство на предметите, како и сопствени именки, па имаме: *бр'ашно, в'ода, Госијој, ж'ениши(j)а, зл'ајто, мл'адос, мир, м'ушишија, н'арој, 'олово, йесок, р'адос, ср'ебро, с'ено, сиј'арос, сол, ч'ел'ад, ш'екер* итн (Конески 1981: 220 – 221).

Како именки што претставуваат *pluralia tantum* ќе ги наведеме следните примери: *ѓрди, ѓаке, на'очаре//окаљке, н'ожичке, йанит'олане/йанит'олоне, 'шинике, ч'аге*.

Формите на *изброяната* множина се јавуваат само кај именки од машки род коишто во единина завршуваат на консонант и тие најчесто одат со број пред себе, обично со бројот два, или со некоја количествена определба и затоа не се членуваат. Овие форми се образуваат со наставката *-а*, а додека акцентот најчесто паѓа на третиот слог од крајот на целата именска група, односно најчесто се образува акцентска целост. Во овој говор ваков тип на множина многу често се употребува. Примери:

дв'a-дăна, двa-м'есеца, дв'a-бика, дв'a-л'еба, два-б'иола, тар'i-овна, т'еий-тиетла, т'еий-с'атла, д'есет в'алка, сиt'o-века, кол'к'у-тутла, кол'к'у-коитла и сл. Формите на избројаната множина се употребуваат на поголемиот дел од македонската дијалектна територија, освен во југозападните македонски дијалекти (Лаброска 1999: 128).

Што се однесува до збирната множина, во сиричинскиот говор таа не е многу распространета, односно многу ретко се употребува. Формите за ваков тип на множина ги имаат следниве наставки -ja, -je, -шила. Во овој говор наставката -je е многу поретка за разлика од наставката -ja. Пример: т'р'обишила, д'рвја, кр'ил'ја, к'ушишила, кр'ашишила, л"исја, т'ерја, к'ошишиче, тар'ње. Ќе дадеме и неколку примери во реченица: Собери-ги дрв'јана, та т'осл'e и л"исјана, да-не-тар'оагам ја тио-ти'ебе; П'ешталон ош-баба-ши 'има мл'оѓу ш'арени т'ерја, ош-кеј-хо-зат'ашила; Штирк'ојне 'имаа мл'оѓу 'убај кр'ил'(j)a; У дван'аесе с'ашти на-ти'олнок 'идел'e на-т'р'обишишила и не-'им-било сра; Вл'агам кеј-Горана у-двор, и-шитио-к'е-видим, к'ушишишила д'рвја у-дв'ороф, к'ујзнае ош-кеј-му-са, ти-'украл од-н'еѓдека 'изгл'eа; Тиа св'e-са-'убај кр'ашишила за-ж'ивење, Кoj ќе-'идеш на-ти'азар к'уши-ми к'ошишиче. Збирната множина доследно се чува и се употребува на целото западно наречје (Лаброска 2008: 48), (поинаку е во стандардот каде што се изместува употребата на збирномножинските форми и формално и функционално, в. Корубин 1986: 191- 201), а сиричинскиот говор, во поглед на малата фреквентност на збирната множина се вклопува повеќе во северните говори. Во соседниот каршијачки говор, ситуацијата во поглед на постоењето на формите за збирна множина и нивната употреба е речиси иста како и во сиричинскиот говор, па заклучокот на Цветановски дека „се случува еден процес на повлекување на збирната множина во полза на обичната немаркирана множина“ (Цветановски 2004: 128) е потполно важечки и за сиричинскиот говор. Во кривопаланечкиот говор, пак, како дел од северните говори, како наставки за збирна множина ги сретнуваме -ja, -je, пр: д'убје, кл'асје, кл'асја и сл., а во некои села пак од именките на -ин се употребуваат множински форми на -ње: кркъл'ање, бáz'ање и сл. (Стоевска - Денчова 2004: 73).

### **Падеж Остатоци од стариште падежни форми**

Остатоци од старите падежни форми среќаваме главно кај некои прилози, и тоа се затврднати форми од инструменталната и локативната падежна форма: т'оре, д'ањум, д'ол'e, н'окум, скр'ишум, с'илом/с'илум.

Примери: Скр'ишум се-тар'ошна н'из-врашта, и ка-ѓаол т'обегна; 'Ако н'ејќеши м'илум, ќе-с'акаш с'илум; Д'ањум сии и т'осл'e ќе-р'овариши н'окум и сл.

Остатоци од двоинската форма се: *дв'есӣа*, *дв'айӯши*, *'очи*, *'уши*.

Во сиричинскиот говор, а исто така и на целото западно македонско наречје е зачувана општа падежна форма (*casus generalis*) од лични и роднински имиња од машки род, освен кај оние што завршуваат на *-a*, *Никола*, *Бл'агоја*, *Б'огоја*, како на пример: *Tr'ишун/Tr'ишуна*, *ш'ашко/ш'ашкотиа*, *Тоде/Тодејти*, *П'ешре/П'ештретиа* како и општа форма од именките *Бок/Б'ога*, *вол/в'ола*, *ч'уек/ч'уека*, *коњ/к'оња*, како и други општи именки кои во соодветен контекст може да функционираат како сопствено име на одредено лице. Иста ситуација во поглед на формите на општата форма истакнува Цветановски како особеност за каршијачкиот говор (Цветановски 2004: 57).

Од истражувањата на терен (Вратничко-полошки говори – духовна ризница 2012: 107), кај северните говори може да се констатира во дел од нив ситуация карактеристична за западномакедонското, а во другиот дел, ситуация карактеристична за јugoисточното македонско наречје. Во говорот во селото Сиричино, дативниот однос се исказува со предлогот *на + оишӣти* именка во членувана форма или *на + оишӣти* падежна форма ако се работи за лично име или именка што означува роднински односи, примери: *П'ешира им-в'ика на-д'ецити*; *Му-д'аде р'ибе на-Тодејти*; *Р'ечи-му на-П'ештрети*; *'Иди з'еми-му й'аре на-д'едоити* и сл.

За разлика од сиричинскиот говор, во вратничките говори пак ситуацијата во однос на дативната флексивна форма кај машките имиња што завршуваат на консонант е дека таа се чува и завршува на *-у*. Примери: *Му-д'адоф П'ероиту*, *Му-в'икаф Б'инкоту*, *Му-р'екоф Си'инкоту*. Исто така наставката *-у*, во датив, се сретнува и кај именките на *-а*: *Му-д'адоф Бл'агоју*, *Му-в'икаф Николу* итн. Кај именките од машки род што завршуваат на *-о* и *-е*, во датив, во вратничкиот говор наставката е *-ти*: *Му-р'екоф Б'ореиту*, *му-н'аручачи Томчеиту*, *му-д'адоф Тр'ајкоиту*, *Гореиту*, *П'ештрети* итн. Ситуацијата е поинаква во градскиот тетовски говор и во близките села, па сè до Теарце во Подгор и до Јегуновце во Поселието, каде што немаме дативни флексивни форми, туку дативните односи се изразуваат аналитички, односно со општата падежна форма (*casus generalis*) и предлогот *на*. Примери: *Му р'екоф на Горана*; ...*р'ечи му на П'ероити*; *Му з'едоф на Тр'ајчеити* итн (Вратничко-полошки говори – духовна ризница 2012: 44 – 45).

Во гостиварскиот говор пак, се среќава дативната форма и кај именките од женски род, пр: *Марии*, *Коци*, *Сл'афки* (Поповски 1970: 60), појава што не е застапена во говорот во селото Сиричино.

## Определеност

Категоријата определеност формално е изразена преку тројниот член. Определеноста кај именките се изразува со следниве членски морфеми: *-оī*, *-īa*, *-īo*, *-īe*; *-oīf*, *-va*, *-vo*, *-ve*; *-on*, *-na*, *-no*, *-ne*.

Нашиот член е постпозитивен, т.е. се додава како наставка на именката. Службата да го определуваат предметот како познат е онаа особеност што ги врзува сите три наши члена, а тоа што ги дели е нивната служба да го определуваат предметот и пространствено, по неговото место. По потекло тој доаѓа од показните заменки (Конески 1967: 229 – 230). Тројниот член е особеност на западните говори, и нашиов говор со оваа карактеристика се приклучува кон западното македонско наречје.

Членските морфеми *-oī*, *-oīf*, *-on* се додаваат на именките од машки род што завршуваат на консонант: *б'икоī*, *б'икоф*, *б'икон*; *в'олоī*, *в'олоф*, *в'олон*; *в'лкоī*, *в'лкоф*, *в'лкон*; *з'еīтоī*, *з'еīтоф*, *з'еīтон*; *м'ужоī*, *м'ужоф*, *м'ужон*; *н'осоī*, *н'ософ*, *н'осон*; *п'уīтоī*, *п'уīтоф*, *п'уīтон*; *ч'уекоī*, *ч'уекоф*, *ч'уекон*.

Со наставките *-īa*, *-va*, *-na* членувани форми образуваат именките од женски род кои завршуваат на *-a*: *з'л'аваīa*, *з'л'авава*, *з'л'авана*; *д'ејкаīa*, *д'ејкава*, *д'ејкана*; *к'осаīa*, *к'осава*, *к'осана*; *к'офаīa*, *к'офава*, *к'офана*; *с'есраīa*, *с'есрава*, *с'есрана*; *ш'р'аваīa*, *ш'р'авава*, *ш'р'авана*; *'усīаīa*, *'усīава*, *'усīана*. Овие членови исто така се додаваат и на именките од машки род коишто завршуваат на *-a* и во еднина или во множина: *з'роб'ишīаīa*, *з'роб'ишīава*, *з'роб'ишīана*; *'оцайīa*, *'оцава*, *'оцана*; *сл'угайīa*, *сл'уѓава*, *сл'уѓана*; *суд'и(j)айīa*, *суд'и(j)ава*, *суд'и(j)ана*; *ш'ураīa*, *ш'урава*, *ш'урана*. Сите именки што завршуваат на *-a* во множина ги добиваат овие членски морфеми: *д'ецаīa*, *д'еџава*, *д'еџана*; *јајцаīa*, *јајџава*, *јајџана*; *мач'ињаīa*, *мач'ињава*, *мач'ињана*; *с'елаīa*, *с'елава*, *с'елана*.

Со наставките *-īo*, *-vo*, *-no* членувана форма образуваат именките од среден род што завршуваат на *-e* или *-o*: *д'еīтēīo*, *д'еīтево*, *д'еīтено*; *л"ицēīo*, *л"ицево*, *л"ицено*; *м'ореīo*, *м'орево*, *м'орено*; *'окоīo*, *'оково*, *'окено*; *ш'расеīo*, *ш'расево*, *ш'расено*; *с'елоīo*, *с'елово*, *с'елено*; *к'учеīo*, *к'учево*, *к'учено*. Овие членски морфеми се карактеристични и за именките од машки род што завршуваат на *-o*: *в'ујкоīo*, *в'ујково*, *в'ујконо*; *д'едоīo*, *д'едово*, *д'едоно*; *ч'ичкоīo*, *ч'ичково*, *ч'ичконо*.

Кај именките од машки и од среден род кои во множина завршуваат на *-u* се додаваат членските морфеми *-īe*, *-ve*, *-ne*. Овие форми се додаваат и кај именките од женски род кои во говорот во селото Сиричино во множина завршуваат на *-e*: *б'абеīe*, *б'абеве*, *б'абене*; *дед'официīe*, *дед'официве*, *дед'официне*; *ж'енеīe*, *ж'еневе*, *ж'енене*; *з'убиīe*, *з'убине*; *и'зл'еīe*, *и'зл'еве*, *и'зл'ене*; *ја'укеīe*, *ја'укеве*, *ја'уkenе*; *кок'ошкеīe*, *кок'ошкеве*, *кок'ошкене*; *м'ужиīe*, *м'уживе*, *м'ужине*; *'очиīe*,

'очиве, 'очине; *ӣ'еӣл'иӣе*, *ӣ'еӣл'иве*, *ӣ'еӣл'ине*; *сл'уҷеӣе*, *сл'уҷене*; 'ушиӣӣе, 'ушиве, 'ушине.

## 2.2. ПРИДАВКИ

### 2.2.1. ГРАМАТИЧКИ КАТЕГОРИИ КАЈ ПРИДАВКИТЕ

Во говорот во селото Сиричино, а воопшто и во стандардниот јазик, ги разликуваме следниве граматички категории кај придавките: род, број, определеност и степен.

#### Род

Во овој говор категоријата род кај придавките се обележува со следниве формални показатели: за машки род *-ө* или *-и*, за женски род *-а*, за среден род *-о*. Примери: *ԓаден*, *ԓадна*, *ԓадно*; *'убаф*, *'убаа*, *'убоо*; *б'ел*, *б'ела*, *б'ело*; *б'ол'ен*, *б'олна*, *б'олно*; *бл'ак*, *бл'ага*, *бл'аго*; *լ'уӣ*, *լ'уӣа*, *լ'уӣօ*; *Ҷ'рвен*, *Ҷ'рвена*, *Ҷ'рвено*; *Ҷ'арн*, *Ҷ'арна*, *Ҷ'арно*; *св'еӣи*, *св'еӣа*, *св'еӣօ*; *с'елски*, *с'елска*, *с'елско*; *к'озји*, *к'озја*, *к'озјо*; *ӣ'ил'ешки*, *ӣ'ил'ешка*, *ӣ'ил'ешко*; *ј'ағнешки*, *ј'ағнешка*, *ј'ағнешко*; *ҭ'урски*, *ҭ'урска*, *ҭ'урско*; *б'ос*, *б'оса*, *б'осо*; *ղ'аден*, *ղ'адна*, *ղ'адно*.

Ќе дадеме и неколку примери во реченица: *'Ојна е мл'оҕу ԓаден ч'уек*; *Таңа е обл'ечена у-б'ело ф'асианче*; *М'ачено е мл'оҕу ղ'адно, 'иди д'ај-му да-ј'аде* и сл.

Има и извесен број на придавки кои не се менуваат по род, особено од турскиот јазик, примери: *с'ерӣ* (*ч'уек*, *ж'ена*, *д'еӣе*): *Тој-е серӣ ч'уек*; ...*ама шиӣ б'еше серӣ ж'ена*; *Шиӣо серӣ д'еӣе си-б'ило*, *'исӣ-си ка-ҭ'айико-шӣ*. Неменливи по род се и придавките што завршуваат на суфиксите *-л'и(j)a*, и *-ци(j)a*: *қасм'еӣл'и(j)a*, *чорб'аци(j)a*. Примери: *Қасмейӣл'и(j)a-муши ми-се-ҭ'огоди*. Во говорот во селото Сиричино се среќаваат и извесен број на англиски придавки неменливи по форма: *с'үйер*, *фер* и сл.

#### Број

Во сиричинскиот говор множината кај придавките од сите три рода се образува со наставката *-и*, па имаме: *б'ел'i*, *б'олни*, *бл'аги*, *в'исоки*, *ղ'адни*, *д'обри*, *լ'уӣи*, *Ҷ'рвени*, *Ҷ'арни*, *ҭ'ироки* и сл. Кај одредени придавки множинската наставка *-и* ако се најде зад вокал преминува во (-j//-aj), па имаме *уб'ај-жене//убаај ж'ене* и сл. Примери: *Д'ецана све/св'иӣина са-ղ'адни*; *Гл'ej-ҳи л'удине све-са-в'исоки*, *н'ема 'едан н'изок да-н'ајдеи*; *Қакви-са-ж'енене д'айнанини, све с'акаа да-н'оса в'исоки шиӣикл'e* итн.

Придавките од турско потекло што завршуваат на *-л'и(j)a*, *-ци(j)a*, кои не разликуваат род, обично множина образуваат на наставката *-и*. Кога имаат функција на именка во говорот во село Сиричино, тие добиваат наставка *-е* како и именките од женски род: *кăсм'еїл'ии* (*људи*), *каба'еїл'ии/каба'еїл'ие* (*жене*), *фалб'аице* (*д'еца*). Примери: *Мл'оѓу се-шоѓ'оди(j)a* *кăсм'еїл'ии* *љ'удиве*, *'иначе н'иштио* *не-їр'аефмо*; *'Ааа шїи(j)a* *две-са-и'згл'еа* *каба'еїл'ие* *ж'ене*, *зайтоа тоа ви-ћо-зб'ора*; *Е шїо-фалб'аице* *д'еца* *све-'имал'e*. Ваков тип на придавки стојат на границата помеѓу именки и придавки (што може да се констатира и од множинската наставка *-е* што е карактеристична само за именки од ж. род) и нивната припадност кон една или кон друга категорија зборови се определува спрема функцијата што тие ја вршат во самата реченица. Ваквиот турски суфикс *л'и+(j)a* се среќава и во тетовскиот (Стаматоски 1957: 99) и во каршијачкиот говор (Цветановски 2004: 68). Примери од сиричинскиот говор во реченици: *Мл'оѓу кăсм'еїл'и(j)a* *ч'уек б'еше*, *'ама шишто-да-їр'аеш и он-з'амина, не-н'аштии*; *Мрз'ешл'и(j)a* *н'ароѓ све-в'ие, н'е-све ка-нас; Ja-* сум *то-їр'ирада* *мил'озл'и(j)a* *ч'уек, н'е-моем шаквоо* *н'ештио ja-да-н'ашраем* и сл.

### Определеност

Категоријата определеност кај придавките морфолошки се изразува преку тројниот член со следниве наставки: за машки род ги имаме членските морфеми *-ої*, *-оф*, *-он*, за женски род *-їа*, *-ва*, *-на*, за среден род *-їо*, *-во*, *-но* во единина, додека пак во множина членски наставки за сите три рода се: *-їе*, *-ве*, *-не*.

Примери: *б'олниої-б'олниоф-б'олнион, б'олнатиа-б'олнава-б'олнан а, б'олното- б'олново -б'олнено, б'олниїе-б'олниве-б'олнине; црв'ениої-црв'ениоф-црв'енион, црв'енатиа-црв'енава-црв'енана, црв'ено ѹто-црв'еново-црв'еноно, црв'ениїе -црв'ениве-црв'енине; кр'үйниої-кр'үйниоф-кр'үйнион, кр'үйнатиа-кр'үйнава- кр'үйнана, кр'үйното-кр'үйново-кр'үйноно, кр'үйниїе-кр'үйниве-кр'үйнине; шир'окиої-шир'окиф-шир'окион, шир'окатиа-шир'окава-шир'окана, шир'окоїо- шир'оково-шир'оконо, шир'окиїе-шир'окиве-шир'окине итн.*

Ќе наведеме и неколку примери во реченица: *Црв'ениої* *коњ е-мој; 'Овја кр'үйниоф* *ми-е-ш'атїко;* *Вис'окион* *'онамо е бр'атї-ми Крстїо;* *Шар'енана* *бл'уза шишто-ха-'имаф* *ч'ера б'аба-ми ми-ћа-їл"еїше;* *Ц'арноїо* *б'уре е-од-коми'иетїе;* *На б'олново шїел'e* *шїр'еба да-му-се-đ'аде ин'екци(j)a* *да-'озрае;* *Л"ел'e* *шишто д'осадни са-м'ачкене ої-коми'и(j)ана.*

## **Степен**

Во говорот во селото Сиричино степенот се изразува со претставките *-йо* за компаратив и *-нај* за суперлатив.

Примери: *й'обол'ен* – *й'оболна* – *й'оболно* / *н'ајбол'ен* – *н'ајболна* – *н'ајболно*; *й'одебел* – *йод'ебела* – *йод'ебело* / *н'ајдебел* – *најд'ебела* – *најд'ебело*; *й'овисок* – *йов'исока* – *йов'исоко* / *н'ајвисок* – *најв'исока* – *најв'исоко*; *й'окруйен* – *й'окруйна* – *й'окруйно* / *н'ајкруйен* – *н'ајкруйна* – *н'ајкруйно*; *й'убаф* // *й'убаф* – *йо'убаа* // *й'убаа* – *йо'убоо* // *й'убоо* / *н'ајубаф* – *н'ајубаа* – *нај'убоо*.

Од придавката *убав* се среќаваат две форми на компаратив во овој говор *й'оубаф*//*й'убаф*, но карактеристично е тоа што кај формата *й'убаф* се губи вокалот *-о* од компаративната форма *йо-* бидејќи доаѓа во контакт со друг вокал, па така добиваме скратени компаративни форми, пр: *й'убаф*, *й'убаа*, *й'убоо*, *й'убај*.

Ќе дадеме примери во реченица каде степенот се изразува со претставките *-йо*, *-нај*: *Д'ешено е й'убоо од-м'ене, как'о-може јо'а;* *Ja-сум нај'убаа д'ејка у-с'ело;* *Најб'огати со-н'иве смо-б'ил'е м'ие Др'екоа фам'ил'и(j)а* и сл.

## **2.3. БРОЕВИ**

Со броевите се означува количеството на предметите, било тоа да е точно избројливо, било да е само приближно определено (Конески 325: 1967).

Во говорот во село Сиричино формите на броевите не отстапуваат многу од стандардниот јазик: *'едан*, *'една*, *'едно*; *два*, *две*; *тири*, *тиш*, *шес*, *с'едум*, *'осум*, *д'евеӣ*, *д'есеӣ*, *ед'анаес*// *един'аесе*, *дв'анаес*// *дван'аесе*, *тир'инаес*// *тирин'аесе*, *чети'арнаес*// *четишин'аесе*, *йети'наес*// *йтин'аесе*, *шесн'аесе*, *седамнаес*// *седумн'аесе*, *осумн'аесе*, *дев'ети'наес*// *деветин'аесе*, *дв'аесе*, *дваес* *'едан*// *дв'аесе и ј'едан*, *дв'аес* *два*// *дв'аесе и два*, *дв'аес* *тири*// *дв'аесе и тири*, *дв'аес* *ч'ети'шири*// *дв'аесе и ч'ети'шири*, *дв'аес* *йети'и*// *дв'аесе и љети'*, *дв'аес* *шес*// *дв'аесе и шес*, *дв'аес* *с'едум*// *дв'аесе и с'едум*, *дв'аес* *'осум*// *дв'аесе и 'осум*, *дваес* *д'евеӣ*// *дв'аесе и д'евеӣ*, *тир'иесе*, *чети'ир'иесе*, *ти'едесе*, *ти'еесе*, *сед'умдесе*, *ос'умдесе*, *дев'едесе*, *сү'о*, *д'еси'и*, *ти'иси*, *ч'ети'арси*, *ти'еси*, *ти'еси*, *с'едамси*, *'осамси*, *д'евеси*, *'иљада*. Една мала споредба, што се однесува до бројот *един'аесеӣ*, којшто во говорот во Сиричино се изговара како *ед'анаес* или *един'аесе* во зависност од говорителот што зборува, во гостиварскиот говор имаме *инин'аесеӣ*, каде што имаме редукција на *е* во *и* и асимилација на *д* во *н* (Поповски 1970: 73).

Од дадениов преглед се гледа дека категоријата род е изразена со посебни форми само кај броевите *'едан* и *дв'а*. Па така, кај бројот *'едан*

покрај формата за машки род имаме посебни форми за женски и среден род, 'една, 'едно, додека кај бројот два покрај формата за машки род, имаме заедничка форма за женски и среден род: две, пр: *Чера їе-б'араја 'една ж'ена и 'едно д'еїїе*. Множинска форма од бројот 'едан гласи 'едни, и тука треба да нагласиме дека оваа форма нема бројно значење, туку значење блиско со значењето на заменката *н'екој* и, според *Синтакситиа на македонскиот стандарден јазик* од Лилјана Минова-Гуркова (2000: 125), ова е неопределен член, пр: *Те б'араја 'едни љ'уди; У Ж'едан што 'имаше 'едни д'уїке ўол'еми, ако џ'аднеши ќе-с-'уїїешаи*.

Бројот 'едан се слуша како ен (со губењето на согласката д и контракција на двата вокала) во составите 'енїуї, 'енчас. Примери: 'Енїуї ќе-їе-їр'атим у-д'уќан и їа-ќе-з'абраеш што-їр'ебаше да-к'уїши; 'Абе за-ен-час ќе 'изл'езем од-с'обава и в'ие 'одма р'авеше їр'аетїе.

Кај броевите од 11 до 19, во зависност од говорителот што зборува, се изостава крајното -їи// или -еїї, па имаме: ед'анаес//един'аесе, дв'анаес//дван'аесе, їр'инаес//їрин'аесе, чеїїарнаес//чеїїарнаесе итн. Ваков тип на губење на крајното -їи се јавува и во други наши говори.

Тука е важно да напоменеме дека покрај формата един'аесе се јавува и паралелната форма ед'анаес.

Во сиричинскиот говор како интересни кај броевите ќе ги споменеме и формите со бројот четири чеїїарнаес// чеїїарнаесе, ч'еїїарсїо каде што имаме промена на и во а.

За броевите од 20 па нагоре, во зависност од лицето што зборува, се чува или се губи сврзникот и, на пример: дв'аес 'едан// дв'аесе и 'едан, дв'аес дв'а// дв'аесе и дв'а, дваес їр'и// дв'аесе и їр'и итн., како и крајните гласови на десетичниот број.

Во сиричинскиот говор стотките се употребуваат скратено: дв'есїа, їр'исїа, ч'еїїарсїо, їесїо, ш'есїо итн.

Броевите 'иљада и м'иљион (кај постарата генерација кај некои говорители се употребува и м'иљоан), бидејќи претставуваат именки, имаат исто така и род, број и определеност: иљ'адаїа, -ва, -на; 'иљаде, иљ'адеїе, -ве, -не; миљ'ионот, -оф, -он; миљ'иони, миљи'ониїе, -ве, -не.

За означување на приближна бројност се користат сложени форми од типот: їри-ч'еїїири, їеїї-иес//ї'е-чес, сед'ум-осум, їри-чеїїарнаес//їри-чеїїарн'аесе, їе-ч'еснаес//їе-чесн'аесе, седум-ос'амнаес//седум-осумн'аесе, два-їр'иесе, їеїї-ш'есе итн.

Приближните броеви се изразуваат и со наставите -ина: дес'еїїина, два'есїина, їри'есїина, чеїїири'есїина, їед'есїина, сї'оїина.

Форми за изразување бројна определба на лица од машки род во овие говори се следниве: дв'ајца, їр'ојца, чеїїв'орица, їеїїина, ш'есїина, 'едмина, 'осмина итн. Интересни се формите їеїїина, ш'есїина, кои ги

забележал и Гоце Цветановски во соседниот каршијачки говор (Цветановски 2004: 70).

Броевите се членуваат на ист начин како и именките или придавките во нашиот јазик, па така формите на членот се *-тā*, *-ва*, *-на*, пример: *д'ајцā*, *д'ајцава*, *д'ајцана*, *тāр'ојцā*, *тāр'ојцава*, *тāр'ојцана*, *чeт'вoр'ицā*, *чeт'вoр'ицава*, *чeт'вoр'ицана*, *тeт'инatā*, *тeт'инава*, *тeт'инана*, и *-тē*, *вē*, *-нē*: *тāришē*, *тeт'инава*, *шестē* итн.

## 2.4. ЗАМЕНКИ

Како и во стандардниот јазик така и во овој говор заменките се делат на три основни групи:

- лични
- лично-предметни и
- показни

### 2.4.1. ЛИЧНИ ЗАМЕНКИ

Во говорот во селото Сиричино кај личните заменки се среќаваат следниве граматички категории:

- род
- број и
- падеж

Формите на личните заменки ќе ги претставиме по следниов редослед:

Прво лице еднина од личната заменка ги има следниве форми:

- *ja* (номинатив т.е. подмет)
- (*на*) *м'ене ми* (датив)
- *м'ене ме* (акузатив)

Примери: *Ja сум в'исок ч'уек.*

*(На)-м'ене ми-се-р'извика.*

*М'ене-ме тāраа да-р'абошам.*

Формите за прво лице множина се следниве:

- *м'и(j)e* (номинатив)
- (*на*) *н'ас ни* (датив)
- *н'ас нe* (акузатив)

Примери: *Mi(j)e 'идофмо тo т'уt.*

*(На)-н'ас ни-в'икаш тā'од?*

*Н'ас -нe р'асийа.*

Во второ лице еднина од личната заменка се среќаваат следниве форми:

- *тии* (номинатив)
- (на) *ти'ебе тии* (датив)
- *ти'ебе тие* (акузатив)

Примери: *Ти си т'осл'e.*

(На)-*ти'ебе тии* *кажаф да д'ојдеи.*  
*Тебе тие в'икаа.*

Личната заменка за второ лице множина ги има следниве форми:

- *в'ие* (номинатив)
- (на) *в'ас ви* (датив)
- *в'ас ве* (акузатив)

Примери: *В'ие ти'r'еба да-д'ојдеи.*

(На)-*в'ас ви-р'екоф.*  
*В'ас ве-сii'омнаф г'оре.*

Личните заменки за трето лице еднина разликуваат и форми за род.

Формите за машки и за среден род се следниве:

- *он//тиoj* (м.р.), *'она//ти'oa* (ср.р.) (номинатив)
- *н'ему му* (датив)
- *н'его го* (акузатив)

Примери: *Он//Тој т'оеши. 'Она д'еши в'икаши.*

*Н'ему му-к'ажаф.*  
*Н'его го-в'икнаф.*

Форми за трето лице еднина за женски род се следниве:

- *'она//ти'aја* (номинатив)
- *н'ejзе га* (датив)
- *н'ега га* (акузатив)

Примери: *'Она//Таја е кр'ива.*

*Н'ejзе га-в'иде.*  
*Н'ега га-ти'урна.*

Кај формите за трето лице множина не се разликува категоријата род. Овие форми се заеднички за сите три рода:

- *о'ни//ти'u(j)a* (номинатив)

- *н'иф им* (датив)
- *н'иф əи* (акузатив)

Примери: '*Они//Ти(j)a раб'оūaa ӯо-ӯ'ол'e.*  
*(На)-н'иф им ӯр'ебаа ӯ'аре.*  
*Н'иф əи-наӯр'ади(j)a.*

Кaj формите за трето лице еднина и множина можеме да забележиме дека се користат паралелно двете форми, па така покрај формите *ӯоj*, *ӯ'aјa*, *ӯ'oa*, *ӯ'i(j)a* се употребуваат и формите *он* (за м.р.), *'она* (за ж.р.), *'она* (за ср.р.), *'они* (за множ.).

Карактеристично за сиричинскиот говор е и изразувањето на дативот не само со дативната долга заменска форма, туку и со *на+акузативна* форма од заменката, што не е карактеристично за западното наречје, иако веќе секаде сешири под влијание на медиумите и на таквиот изговор во скопскиот говор.

Што се однесува до енклитичката форма *ӯy* (*jy*), којашто е позната во посеверните села, како и во Скопската Црногорија, во сиричинскиот говор не се среќава (Видоески 2001: 190). Ваква форма не е застапена ниту во тетовскиот говор. За разлика од сиричинскиот говор, како типична црта за гостиварскиот крај е употребата на кратката дативна форма *му* од машки род наместо заменката за женски род *ѝ*: *му д'аде ӯ'аре на жената*. Генерализирањето на дативната форма од машки род -*му* и за ж. род наместо лит. *ѝ* се третира како балканализам (карактеристично е за ароманскиот и за албанскиот јазик), (Поповски 1970: 70 – 71).

#### 2.4.2. ЛИЧНО-ПРЕДМЕТНИ ЗАМЕНКИ

Во говорот во селото Сиричино лично-предметни заменки се следниве:

Прашални форми од лично-предметните заменки се:

- *коj, к'oа, к'oе, коj (<коi);*
- *к'ому (му);*
- *к'оӯо (ӯо);*
- *ч'иф, ч'ива, ч'иво, ч'иви;*
- *шӯо*

Општите форми од лично-предметните заменки во овој говор се следниве:

- *св'аки, св'ака, св'ако, св'аки;*
- *св'екому (му); св'акому (му);*
- *св'екоӯо (ӯо); св'акоӯо (ӯо);*
- *св'ечиф, св'ечива, св'ечиво, св'ечиви,*

- *св'е, св'ештио*

Неопределените форми од овој тип на заменки во овој говор се:

- *н'екој, н'екоа, н'екое, н'екој (<н'екои), едан, 'една, 'едно, 'едни;*
- *н'екому (му);*
- *н'екоѓо (ѓо);*
- *н'ечиф, н'ечива, н'ечиво, н'ечиви;*
- *н'ештио*

Одречни форми од лично-предметните заменки се следниве:

- *н'икој, н'икоа, н'икое, н'икој (<н'икои);*
- *н'икому (му)*
- *н'икоѓо (ѓо)*
- *н'ичиф, н'ичива, н'ичиво, н'ичиви*

#### 2.4.3. ПОКАЗНИ ЗАМЕНКИ

Показните заменки во говорот во селото Сиричино ги имаат следниве форми:

- *т̄'ој, т̄'аја, т̄'оа, т̄'иу(j)а;*
- *н'ему, н'ејзе; (датив)*
- *н'еѓо, н'еѓа; (акузатив)*
  
- *'овја, 'оваја, 'ова, 'овја (<'овие);*
- *'овему 'овејзе; (датив)*
- *'овеѓа, 'онеѓа; (акузатив)*
  
- *'ојна, 'онаја, 'она, 'ојна (<'оние);*
- *'онему, 'онејзе; (датив)*
- *'онеѓо//онеѓа; (акузатив)*

Формите за женски род *'овејзе, 'онејзе* во овој говор се застапени, додека пак во тетовскиот говор не се познати (Стаматоски 1957: 105).

Како и во другите западни говори, така и овде зачувана е општата падежна форма: *'овеѓа, 'онеѓа* (Поповски 1970: 72).

Често во говорот со показните заменки *'овја, 'ојна* се среќаваат и честичките *-ве, -не* кои ја подзасилуваат определеноста *'овјаве, 'ојнане ме* *и пр'еѓази.*

#### 2.4.4. ЗАМЕНСКИ ПРИДАВКИ

Во сиричинскиот говор формите на лично-присвојните заменски придавки се следниве: *мој, м'оа, м'ое, мој (<мои); наши, н'аша, н'аше, н'аши; т̄вој, т̄в'оа, т̄в'ое, т̄вој (<твои); ваши, в'аша, в'аше, в'аши; н'еѓоф, н'еѓоа,*

н'егоо, н'егој (<негови); н'ејзин, н'ејзина, н'ејзино, н'ејзини; н'ивни, н'ивна, н'ивно, н'ивни.

Повратно-присвојната заменска придавка ги има следниве заменски форми: *свој, св'оа, св'ое, свој* (<свои).

Качествените заменски придавки во говорот во селото Сиричино се јавуваат со следниве форми: за прашања: *к'акоф// к'акви// к'акви(j)a, к'аква, к'акво, к'акви// к'акви(j)a;* неопределени: *н'екакоф// н'екакви, н'екаква, н'екакво, н'екакви;* за негирање: *н'икакоф// н'икакви// никакви(j)a, н'икаква, н'икакво, н'икакви;* со качествено општо значење: *св'екакоф// св'екакви, св'екаква, св'екакво, св'екакви;* качествено-показни: *в'акоф// в'акви// в'акви(j)a// в'аквии, в'аква, в'акви// в'аквии// в'акви(j)a; т'акоф// т'акви// т'акви(j)a, т'акваа, т'аквоо, т'аквии// т'акви(j)a;* 'онакоф, 'онаква, 'онакво, 'онакви// он'акви(j)a.

Количествените заменски придавки се јавуваат во следниве форми: за прашања: *к'ол'каф, к'ол'каа, к'ол'коо, к'ол'каај;* со неопределено значење: *н'икол'каф, никол'каа, ник'ол'коо, ник'ол'каај;* со демонстративно значење: *т'ол'каф, т'ол'каа, т'ол'коо, т'ол'каај;* 'ол'каф, 'ол'каа, 'ол'коо, 'ол'каај; 'уцкаф, 'уцкаа, 'уцкоо, 'уцкаај.

Во говорот во селото Сиричино се користат и овие форми: *цел, ц'ела, ц'ело,* за множина се употребува формата *св'иштие.* Како особеност на сиричинскиот говор ќе ја истакнеме и формата на заменката *свиштина<ситие којашто често се употребува: Свиштина раб'ошаа, н'его ти-само заб'ушаваш н'ештио.* Оваа заменска форма ја регистрирал и Селишчев во своите истражувања во Тетово (*свиштина на главечки се превртнале доле* (Тет.), сп. Селишчев 1981: 350) пред еден век што е многу интересен податок и што сведочи за архаичноста на формата.

## 2.5. ПРИЛОЗИ

Ќе претставиме еден дел од покарактеристичните и поспецифични прилози во овој говор, па така според нивната функција имаме:

Прилози за време се следниве: *в'ечер, в'ајдани, гоѓинава, д'янаска, д'оџна, з'a(д)ујре, з'имоска, зим'ава, к'огај// к'ој, л'ани, л'ејтоска, н'икоаш, н'екња, т'осл'e, т'р'еклани, р'ано, с'еѓа, св'екоаш, 'ујре, ч'ера итн.* Примери: *К'ој да-т'е-б'арам; В'ечер с'ир'емај-се и 'идемо; В'ајдани с'едии и н'иштио не-т'офаќаш; Н'екња ти-што н'осеје у-р'уке; Мл'оѓу д'оџна се-т'риб'ирафтие д'ома итн.*

Прилози за место се: *бл"иску// бл"изу, вамо, д'есно, д'ол'e, д'ал'еку, к'аде// к'еј// к'јј, л"ево, н'ашамо, н'ашамо, н'адоре, н'адвор, 'оѓоде, 'одовде, т'амо, т'уе, 'удол'e и сл.* Примери: *Д'оѓај в'амо 'одма, см'естиа: Л"ево од-м'ене с'еди комиш'и(j)ана Д'име; Н'е-јди мл'оѓу д'ал'еку; М'ари(j)o д'ојди т'осл'e н'ашамо; ...навр'аштие н'ашамо и сл.*

Прилози за начин се: *б'рѣу*, *в'аке*, *'едвај*, *к'ако*, *н'екако*, *н'оїаку*, *ної'акечки*// *ної'аїшечки*, *н'ичкум*, *ї'ол'ека*, *скр'ишум*, *сї'оро*, *ї'їамањ*, *ї'аке* итн. Ќе дадеме и по некој пример во реченица: *Н'ешїто* *мл'оїу* *сї'оро* *'иде раб'оїаша*; *П'ол'ека* *р'абоїаша*; *'Едвај* *смо кри'ел'е* *крај-сокрај*; *'Абе-їа-и-їи* *в'аке*, *ї'аке*, *с'амо н'ешїто* *да-се-оїр'аало*; *М'ожемо* *д'а-їи* *ї'омоѓнемо* *н'екако*.

Прилози за количество што најчесто се употребуваат во овој говор се: *дв'аїуїа*, *'еднаш*, *к'ол'ку*, *м'алу/м'алку*, *мл'оїу*, *н'екол'ку*, *ол'ку*, *ї'еїїуїа*, *ї'ојче*, *ї'ол'ку*, *ї'їр'иїуїа*, *'ушиїе*. Примери во реченица: *Го-їр'ашуем* *д'едо-їи* *к'ол'ку* *ї'аре* *'ова*, *ї'ол'ку* *ї'аре*, *и-їо-з'еам* *'одма*; *М'алу-си-ми-д'онел* *ци'ешње*; *Д'ај-ми* *'ушиїе*; *Др'ук-їуї* *ї'ојке* *д'онеси*; *Д'аїуїа* *беф* *кеј-н'еїо*, *с'в'онеф* и *не-ми-оїїв'ори(j)* *а вр'аїїа* и сл.

Категоријата степен што ја познаваат прилозите, во сиричинскиот говор се изразува како и кај придавките, т.е. со претставките *їо-* за компаратив и *нај-* за суперлатив. Така, имаме: *ї'оїгоре* – *н'ајїгоре*, *ї'обрїу* – *н'ајбрїу*, *ї'одол'е* – *н'ајдол'е*, *ї'окасно* – *н'ајкасно*, *ї'орано* – *н'ајрано*, *ї'обл'изу* – *н'ајбл'изу*// *ї'обл'иску* – *н'ајбл'иску*, *їо'унуїра*, *їон'аамо*, *їон'аїшамо*. Ќе наведеме и неколку примери во реченица: *Др'аїо* *ж'иви* *ї'оїгоре* *од-м'ене*; *Н'ајїгоре* *у-шик'афої* *ми-са-л'екоїїе*, *донес'и-ми-їи* *ї'осл'е*; итн.

Прилошката партикула *-ка* се употребува доста често, примери: *д'їнїска*, *з'имоска*, *(j)ес'еноска*, *л'еїїоска*, *н'иїдека*, *н'еїдека*, *н'оќеска*, *овдека*, *ондека*, *їрол'еїїоска*, *с'инојка*, *с'в'еїдека*, *ї'уека*. Примери: *Пр'ојди* *овдека* *н'аамо*; *Не-раб'оїшамо* *н'иїдека*; *Тури-їо* *ї'уека*; *С'в'еїдека* *с'ака* *да-ч'ачне со-рук'ичеїо* *шиїо-к'е-беше* *ова*; *Д'їнїска* *їо-їос'еафмо* *Ча'ушкоо* *со-ч'енка* *и ѩра*, *їеїї-д'екара*, *ц'ела* *н'ива*.

Старата партикула *-ре* < -же во говорот на Сиричино ретко се јавува, сп: *їак'уїере*: пр: 'Абе *к'ако-е-їїаїко-їи?* – *Так'уїере*, *к'рии* *н'екако*, појава што се среќава и во кривопаланечкиот говор (Стоевска - Денчова 2004: 91).

## 2.6. ГЛАГОЛИ

### 2.6.1. ГРАМАТИЧКИ КАТЕГОРИИ КАЈ ГЛАГОЛИТЕ

Системот на глаголите во нашиот јазик, како во дијалектите така и во стандардниот јазик, има најсложена граматичка структура. Додека кај некои менливи зборови дошло до упростување на формите, кај глаголите не само што не дошло до упростување, туку се развиле и нови форми.

Граматичките категории кај глаголите се: вид, време, начин, лице, род, број, залог.

### 2.6.1.1. Вид

Видот како глаголска категорија е карактеристичен за словенските јазици и овозможува свршеноста/несвршеноста на глаголското дејство да се изрази уште на лексичко рамниште, со самиот облик на глаголот. Разликуваме два вида: свршен (перфективен) и несвршен (имперфективен) вид. Во македонскиот јазик има повеќе начини на кои глаголите се трансформираат од едниот во другиот вид. Во овој дел ќе се осврнеме на поспецифичните видски парови во сиричинскиот говор и на начинот на кој се тие добиени.

Видските разлики кај глаголите во сиричинскиот говор се предаваат најчесто со додавање на префикси (префиксација) и со додавање на суфикси (суфиксација).

Образувањето на свршени од несвршени глаголи се нарекува перфективизација, а во говорот во селото Сиричино таа се реализира со префиксацијата и со суфиксацијата. Па така, во овој говор за добивање на свршени од несвршени глаголи продуктивен е суфиксот *-ne*: *б'ацка* – *б'ацне*, *в'ика* – *в'икне*, *ѓр'еба* – *ѓр'ебне*, *к'asca* – *к'асне*, *л"ešta* – *л"ешне*, *їика* – *їикне*, *ск'ока* – *ск'окне*, *с'еди* – *с'едне*, *сїтиѓа* – *сїтиѓне*, *їр'оїа* – *їр'оїне*, *їр'ѓа* – *їр'ѓне*, *ч'ука* – *ч'укне*.

Образувањето на несвршени од свршени глаголи со помош на суфикси се нарекува имперфективизација, а тоа е процес во кој глаголите од свршен вид добиваат свој парник несвршен по вид, т.е. се добиваат видски парови. За образување на несвршени од свршени глаголи најмногу се користат суфиксите: *-a*, *(-ja)*, *-ava*, *-јава*, *-va*, *-ye*, од кои најпродуктивен е суфиксот *-ye*.

При образувањето на несвршени глаголи од свршени се јавуваат и морфолошки промени на тематските вокали, а кај некои глаголи се забележуваат алтернации на вокалите во коренските морфеми, како и алтернации на тематските консонанти. Примери со суфиксите:

*-a*: *з'eme* – *з'ема*, *з'абрае* – *з'абраа*, *'осїaa* – *'осїaa*, *ї'ушиїи* – *ї'ушиїa*, *ї'ури* – *ї'ура*; и со алтернација на тематските согласки /ї/, /ð/ во ќ и ё пред суфиксот *-ja*: *вр'аїii* – *вр'аќа*, *їл'аїii* – *їл'аќа*, *їр'аїii* – *їр'аќа*, *ф'аїii* – *ф'аќа*, и со алтернација на коренските вокали:

*/o/-/a/ ї'оѓоди* – *ї'оѓаѓа*, *r'оди* – *r'аѓа*,

*/e/-/a/ вл'езе* – *вл'аѓа*/*вл'еѓуе*, *'обл'ече* – *'облака*, *с'обл'ече* – *с'облака*,

*/e/-/u/ 'избере* – *'избира*, *с'обере* – *с'обира*,

*/o/-/a/ з'аївора/з'аївара* (*:з'аївори*), *'оївора/оївара* (*:оївори*), *r'асївора* (*:r'асївори*), *расї'оара* (*:расї'оари*).

*/ø/-/u/ з'аїне* – *з'аїиња*, *з'аїне* – *з'аїиња*, *'умре* – *'умира*, *'удри* – *'удира*.

Со суфиксот *-(в)a*: *з'аѓреe* – *з'аѓреа*, *засїие* – *з'асїиа*, *'исїие* – *'исїиа*, *'оїие* – *'оїиа*, *ї'оїие* – *ї'оїиа*, *ї'осее* – *ї'осеа*, *'убие* – *'убиа*. Посебен модел

со суфиксот *-ва* прават имперфективните глаголи изведени од перфективни глаголи со општ дел на консонант: *ð'аде* – *ð'ава*, *þр'одаде* – *þр'одава*.

–со проширен сификс *-а(в)а*: *в'енча* – *в'енча(в)а*, *ѓр'еша* – *ѓр'еша(в)а*, *с'еши* – *с'ека(в)а*, и со промена *ст* – *ши*: *ѓосиши* – *ѓошибеа*, *к'рсии* – *к'ришибеа*.

*-уе*: *вл'езе* – *вл'еѓуе*, *в'рзе/в'рже* – *в'рзуе/в'ржуе*, *јави* – *јавуе*, *к'ажа* – *к'ажуе*, *к'уши* – *к'уѓуе*, *н'ареди* – *н'аредуе*, *þр'аша* – *þр'ашуе*, *р'азнесе* – *разн'есуе* итн.

### 2.6.1.2. Време

Во говорот во селото Сиричино граматичката категорија време се изразува низ следниве прости и сложени глаголски форми: сегашно време (*презенит*), минато определено несвршено време (*имперфекти*), минато определено свршено време (*аорист*), минато неопределено време (*перфекти*), идно време (*кондиционал praesentis*), минато-идно време (*кондиционал praeteritii*), идно прекажано време.

#### 2.6.1.2.1. Сегашно време (*презенит*)

Во овој говор сегашното време се образува со следниве наставки:

единина	множина
1 л. <i>-м</i>	1 л. <i>-мо</i>
2 л. <i>-ши</i>	2 л. <i>-шие</i>
3 л. <i>-ø</i>	3 л. <i>-а</i>

Како и во стандардниот јазик така и во овој говор се чуваат сите три глаголски групи. Една од поважните карактеристики на ова време се: наставките за 1 и 3 лице множина. Тука наставка за 1 лице множина е *-мо*, која е и општа во нашите северни говори (Стоевска - Денчова 2004: 100), а додека пак наставка за 3 лице множина сегашно време е *-а* каде што отсуствува гласот *-и* од *-аи* како што е во стандардниот јазик. За разлика од нашиот говор, во соседниот гостиварски говор кај третото лице едн. имаме наставка *-и* (*в'икаи*, *н'осиши*, *разм'есуаи*, *с'ечеши*, *с'еднуши*, *ч'адиши*), форма којашто кај нас не е позната. Во гостиварскиот говор оваа форма почесто се среќава кај постарите генерации, додека пак помладите изговараат повеќе без *-и* (Поповски 1970: 81).

Примери за сегашно време кај глаголи од сите три групи:

а-группа

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. <i>'иѓрам</i>  | 1. <i>'иѓрамо</i>  |
| 2. <i>'иѓраши</i> | 2. <i>'иѓрашие</i> |
| 3. <i>'иѓра</i>   | 3. <i>'иѓраа</i>   |

е-група	
1. <i>j'адем</i>	1. <i>j'адемо</i>
2. <i>j'адеиш</i>	2. <i>j'адеиште</i>
3. <i>j'аде</i>	3. <i>j'ада</i>

и-група	
1. <i>н'осим</i>	1. <i>н'осимо</i>
2. <i>н'осииш</i>	2. <i>н'осишиште</i>
3. <i>н'оси</i>	3. <i>н'оса</i>

Функцијата на формите за сегашно време во овој говор е иста како и во стандардниот јазик, поточно со нив се изразува дејство во моментот на зборување. Formите за сегашно време најчесто се изразуваат само од имперфективни глаголи кои се употребуваат во својата основна функција. Има и такви форми од презентот кои се образуваат и од перфективни глаголи, но тие не се користат за изразување на сегашност, туку се користат врзани со партикули при градењето на формите за идно време (*ќе д'ојде*, *ќе ч'уе*), или со други партикули или сврзници во зависни реченици (*да д'ојде*, *ќ'оај// к'оѓај д'ојде* и сл.).

Formите за сегашно време се исти и во другите северни говори (Вратничко-полошките говори – духовна ризница 2012: 53–45), освен во посеверните села од кривопаланечкиот говор каде што ситуацијата е поинаква. Тука наставката *-м* во првото лице единствена се јавува само кај глаголите од *a*-група, а глаголите од *e*- и *u*-група имаат наставка *-у*: *'еду*, *м'есу*, *н'осу* и сл. Оваа наставка која е замена за некогашната наставка *-\*Q* (*он*), ја има и во кумановскиот говор (Видоески 1962: 195) во кратовскиот, овчеполскиот, говорот во Скопска Црногорија (Видоески 1954: 184), а исто така и во соседните српски дијалекти.

Глаголот *сум* во сегашно време ги има следниве форми:

1. <i>сум</i>	1. <i>смо</i>
2. <i>си</i>	2. <i>све//сфе</i>
3. <i>(j)e</i>	3. <i>са</i>

Кај третото лице единствена во зависност од лицето што зборува, и во зависност од брзината на изговорот се јавува и еден глас *j*. Исто така и кај второто лице множина се јавуваат две форми во зависност од лицето што зборува и тука се среќава прогресивна асимилација по звучност на /в/, појава позната во дијалектите.

### 2.6.1.2.2. Минато определено несвршено време (импърфект)

Формите на минатото определено несвршено време во сиричинскиот говор се образуваат со следниве наставки:

единина	множина
1 л. - <i>ф</i>	1 л. - <i>фмо</i>
2 л. - <i>ше</i>	2 л. - <i>фиш</i>
3 л. - <i>ше</i>	3 л. -(j) <i>а</i>

Основното значење на имперфектот е тоа што со ова време се исказува минато дејство што ни се претставува во своето одвивање, во траење. Карактеристично за ова време е наставката за прво лице множина -*фмо*.

#### *a*-група

1 л. 'и <del>г</del> раф	1 л. 'и <del>г</del> рафмо
2 л. 'и <del>г</del> раше	2 л. 'и <del>г</del> рафише
3 л. 'и <del>г</del> раше	3 л. 'и <del>г</del> раја

Примери: *Ja 'и~~г~~раф со-ш'ои~~ка~~; B'ие 'орафи~~ш~~е со-ш'раки~~ш~~'ори~~ш~~е у-Б'очојца н'екња; Раб'ои~~ш~~аше у-З'адру~~ш~~а ши м'алице 'ил'и не; Св'и~~ш~~е ш'рч'аја шо-д'ео~~ш~~а Г'е~~ш~~ре~~ш~~а ши~~ш~~о до'а~~ш~~аше од-ш'урбей~~ш~~; 'Ојна не-ш'ом'а~~ш~~аше н'ши~~ш~~то.*

#### *и*-група

1 л. зб'ореф	1 л. зб'орефмо
2 л. зб'орешие	2 л. зб'орефишие
3 л. зб'орешие	3 л. зб'оре(j)а

Примери: Зборефмо со баба-ши за да ни га даде каџаша;

#### *e*-група

1 л. м'иеф	1 л. м'иефмо
2 л. м'иешие	2 л. м'иефишие
3 л. м'иешие	3 л. м'ие(j)а

Примери: Га м'иеф к'осава, н'е-моем да-'изла~~ш~~ам н'адвор л'адно-е мл'о~~ш~~у; Чера ш'оефмо до р'ано с'абајл'е; Па се ш'ейаше со В'асо~~ш~~а.

1 л. с'едеф	1 л. с'едефмо
2 л. с'едешие	2 л. с'едефишие
3 л. с'едешие	3 л. с'еде(j)а

Имперфектот се образува од несвршени и од свршени глаголи, при што формите од свршени глаголи не одат самостојно, туку врзани со партикули и сврзници: Да-се-иск'уйеше/к'-идешие.

Функцијата на ова време е изразување на засведочено дејство што се случило во минатото, претставено во неговото одвивање.

Една мала споредба со кривопаланечкиот говор, кај формата за еднина во имперфектот, тука наместо наставката *-ф* во 1 л. еднина, како што е во говорот во селото Сиричино, се среќава наставка *-ие: ja раб'оӣаше, ja тирч'аше* (Стоевска - Денчова 2004: 106).

### 2.6.1.2.3. Минато определено свршено време (*аорисӣ*)

Формите на аористот се образуваат со следниве наставки:

1 л. <i>-ф</i>	1 л. <i>-фмо</i>
2 л. <i>-ø</i>	2 л. <i>-фиीе</i>
3 л. <i>-ø</i>	3 л. <i>-(j)a</i>

Во сиричинскиот говор во аористот раздели формираат само глаголите од *e*-група, додека пак глаголите од *a-* и *u*-група завршуваат на нивниот основен вокал *-a* и *-u*.

#### *a*-група

1 л. <i>ӣ'обеӣнаф</i>	1 л. <i>ӣоб'еӣнафмо</i>
2 л. <i>ӣ'обеӣна</i>	2 л. <i>ӣоб'еӣнафиीе</i>
3 л. <i>ӣ'обеӣна</i>	3 л. <i>ӣоб'еӣнаја</i>

Примери: *'Одма ӣ'обеӣнаф кој-ӣне-в'идоф; В'икафмо, в'икафмо 'ама н'икој н'e-се-јави;*

#### *e*-група

##### *a*-раздел

1 л. <i>ӣ'аднаф</i>	1 л. <i>ӣ'аднафмо</i>
2 л. <i>ӣ'адна</i>	2 л. <i>ӣ'аднафиीе</i>
3 л. <i>ӣ'адна</i>	3 л. <i>ӣ'аднаја</i>

Примери: *Д'еџана ӣ'аднаја од-дрво..., Шӣо-е-раб'оӣаша 'одма сӣ'анафиीе и се-разб'егафиीе, кој н'аѓоре, кој н'адол'е;*

##### *e*-раздел

1 л. <i>'озраеф</i>	1 л. <i>озр'аефмо</i>
2 л. <i>'озрае</i>	2 л. <i>озр'аефиीе</i>
3 л. <i>'озрае</i>	3 л. <i>озр'ае(j)а</i>

Пример: *Ме-'умреффиीе в'иише.*

##### *o*-раздел

1 л. <i>p'екоф</i>	1 л. <i>p'екофмо</i>
2 л. <i>p'ече</i>	2 л. <i>p'екофиीе</i>

3 л. р'ече

3 л. р'екоа

Примери: *Tu-р'екофмо в'ише да-не-д'оаѓаш и да-не-ни-д'осаѓаш; ...и га-ис'екоа р'укана, йуздер и-гата-најр'аеја;*

раздел без вокал

1 л. й'ознаф

1 л. й'ознафмо

2 л. й'озна

2 л. й'ознафїе

3 л. й'озна

3 л. й'ознаја

1 л. чуф

1 л. ч'уфмо

2 л. чу

2 л. ч'уфије

3 л. чу

3 л. ч'уја

Примери: *Го-й'ознафїе д'ешило б'еше саб'ајл'ево; ...д'обро ч'уфмо ишио 'имаше д'а-кажеш; 'Измифмо д'осиша ж'ишио и сл.*

Основното значење на минатото определено свршено време е да искажува минато дејство што го сфаќаме во неговата завршеност, во присуство или со учество на оној што зборува, во еден определен момент во минатото. При образување на аористот најчесто се употребуваат форми од свршени глаголи, но има и ретки примери каде што во ова време се употребуваат и форми од несвршени глаголи (Конески 1967: 420 – 423), коишто не се карактеристични за говорот во селото Сиричино. За разлика од сиричинскиот говор во соседниот каршијачки говор има употреба и на аорист од несвршени глаголи (сп. *Синојка сиа кај-н'ас...*, Цветановски 2004: 137).

#### 2.6.1.2.4. Минато неопределено време (*йерфекш*)

Перфектот во овој говор се образува на истиот начин како и во стандардниот јазик, поточно со формите на глаголот *сум* во сегашно време и глаголската *-л*-форма.

Примери:

единина

множина

1 л. сум й'рчал

1 л. смо й'рчал'е

2 л. си й'рчал

2 л. све й'рчал'е

3 л. й'рчал

3 л. й'рчал'е

Примери: *Ка м'ал'ши смо й'рчал'е то б'аба-ни кој-ке-д'ојдеше ои-Б'ел-граш; Мл'оѓу смо раб'оишал'е то-н'ише, 'ама с'еѓа н'икој не-ѓо-цени й'оа, се-см'енило вр'емето; ...В'асо й'ерал ѓојда, б'ил ѓојдар; ...сум си'иел то'a-време; йр'оишал и не-з'астапал, ...ти м'исл'ши 'они мл'оѓу й'оел'е итн.*

Значењето на минатото неопределено време е да изрази дејство кое се одвивало во минатото, но без да побуди при тоа претстава за одреден момент кога се одвивало дејството каков што е случајот со минатите времиња (Конески 1981: 461). Со ова време се изразува и резултативност и прекажаност, а за прекажаноста повеќе ќе кажеме во делот посветен на неа.

#### 2.6.1.2.5. Предминато време (плусквамперфект)

Во истражувањата што ги направивме на терен во сиринскиот говор не регистрираме форми за предминато време. Ова време се среќава во вратничко-полошките говори, иако не е толку честа неговата појава (*Вратничко-йолошки јазик – духовна ризница* 2012: 57), пример: единина 1. беф н'абрал, 2. б'еше н'абрал, 3. б'еше н'абрал; множина: 1. б'ефмо н'абрале 2. бефите н'абрале 3. беа н'абрале.

#### 2.6.1.2.6. Има-конструкции

Има-конструкциите се застапени во говорот во село Сиричино. Покарakterистични се особено за западните македонски говори, но ги има и во вратничко-полошките говори (*Вратничко-йолошки јазик – духовна ризница* 2012: 58). Овие конструкции се образуваат со помошниот глагол *има* (негирано: *нема*) и глаголската *-н/-и* придавка во среден род, која не се менува.

единина	множина
1 л. 'имам в'идено	1 л. 'имамо в'идено
2 л. 'имаш в'идено	2 л. 'имате в'идено
3 л. 'има в'идено	3 л. 'имаа в'идено

Примери: *Ти 'имам зб'орено за ојн'a-чуек;* *Те 'имам в'идено н'еѓдека џ'ебе;* *В'ие 'имате 'иѓрано на мо'a-свадба;* *Ја 'имам д'ојдено два-тири џ'утта 'овдека;* *Го 'имаш ёл"еано д'еѓено к'ако се в'аса// ка се в'аса;* *'Ојна д'ечконо стапан'атион џо 'имам в'идено н'еѓдека;* *'Имате д'ојдено н'екати џр'i-нас;* *В'ие да-не-'имате раб'оѓано сл'учайно кеј Др'екојта џ'орано и сл.*

#### 2.6.1.2.7. Сум-конструкции

Сум-конструкциите се посебен тип конструкции составени од помошниот глагол *сум* и глаголската придавка. Овој тип на конструкции во сиринскиот говор се образува со презентските и со имперфектните форми на помошниот глагол *сум* и глаголската *-н/-и* придавка, којашто се менува по род и број.

1л. сум д'ојден, -а, -о  
2л. си д'ојден, -а, -о

1л. смо д'ојдени  
2л. све д'ојдени

Зл.(ј)е д'ојден, -а, -о

Зл. са д'ојдени

1л. б'еф д'ојден

2л. б'еше д'ојден

3л. б'еше д'ојден

1л. б'ефмо д'ојдени

2л. б'ефиш д'ојдени

3л. б'ea д'ојдени

Конструкциите со има и со сум се употребуваат за изразување на резултативност во македонскиот јазик. Ќе дадеме и неколку примери во реченица: *Па да ти к'ажем џр'аво ја-сум-д'ојден ош-тиреши два-с'ааша; М'ие смо шок'анети од мушикаш'a-сррана; 'Она е-в'икнаша 'ош-тиосл'e; И ти м'исл'им д'ека б'еше в'икнаши; Б'ефмо из'иѓрани од в'аша ср'ана; В'ие да-не б'ефиш в'икнаши сл'учайно у шол"иција.*

#### 2.6.1.2.8. Идно време (кондиционал *praesentis*) (Ќе-конструкции)

Идното време во овој говор се образува исто како и во стандардниот јазик, со партикулата ќе и со сегашно време од глаголот, како од свршени така и од несвршени глаголи, и основната функција му е изразување на дејство постериорно во однос на времето во кое се зборува.

Примери:

Форми од несвршен вид

1 л. ќе 'иѓрам

1 л. ќе 'иѓрамо

2 л. ќе 'иѓраши

2 л. ќе 'иѓраши

3 л. ќе 'иѓра

3 л. ќе 'иѓраа

Ќе дадеме примери во реченица: *Ќе д'ојдемо џ'осл'e и ќе-'иѓрамо со-ш'ошка; 'Идииш е раб'оштијаше у-в'ашаша н'ива, ша-ш'осл'e к'оај ќе-шро'агаше од'овдека викн'иш-ме и з'аедно ќе 'идемо н'a-дома; Ти(j)a м'исл'a м'ие 'одма ќе-ши-с'акамо ниш; Ќе 'иѓраши со-м'ене џ'осл'e; 'Еве-ши-в'ештијам ош-с'еа-шаш-н'ашашамо ќе-р'абошам ч'есно и ќе-ши-шо вр'ашашим д'уѓош шашо-ши-шо-д'ужим и сл.*

Форми од свршен вид

1 л. ќе з'аминем

1 л. ќе зам'инемо

2 л. ќе з'аминеш

2 л. ќе зам'инеше

3 л. ќе з'амине

3 л. ќе 'замина

Примери: 'Ако-ми-*йод*'осаѓаш уш-м'алу *ќе-сї'анем* и *ќе-з'аминем од-овдека; Гл"*еј* *ї'обрѓу* *ð'ојди* *кеј-м'ене*, *ќе-ої'идемо* и *ќе-израб'оїтамо* *ї'обрѓу*, *їа* *ї'осл'*е *ќе-одм'арамо.**

#### 2.6.1.2.9. Минато-идно време (кондиционал *praeteriti*)

Ова време се образува со партикулата *ќе* и минатото определено несвршено време (*имперафект*) на глаголот, кој може да биде и од свршен и од несвршен вид.

##### Несвршен вид

1 л. <i>ќе 'идеф</i>	1 л. <i>ќе 'идефмо</i>
2 л. <i>ќе 'идеши</i>	2 л. <i>ќе 'идефиш</i>
3 л. <i>ќе 'идеши</i>	3 л. <i>ќе 'иде(j)а</i>

Пр: *Да-ме-в'икнеше* *ќе-'идеф*, *'ама не-ме-в'икна*; *Да-ð'ојдеше* *да-ме-з'емеш*, *ќе-р'абоїтраф* *кеј -їл'ебе*; *Што м'исл'еше* *ч'ера* *ð'ека* *ако* *ð'ојдеф* *ќе-в'икаф* *їо-їл'ебе*.

##### Свршен вид

1 л. <i>ќе изр'абоїтраф</i>	1 л. <i>ќе израб'оїтрафмо</i>
2 л. <i>ќе израб'оїташе</i>	2 л. <i>ќе израб'оїташите</i>
3 л. <i>ќе израб'оїташе</i>	3 л. <i>ќе израб'оїтала</i>

Примери: *Да-беф-со-вас* *ја-ќе-в'икнеш* *їл'о-неа*, *їл'оа* *не-е-їр'обл'ем* *н'екој*; *А да-б'ефмо* *развес'ел'ени* *ќе-в'икнафмо* *'една* *їл'есна*; *Да-зн'аеф* *ð'ека* *н'е-све-їл'адни*, *ја-све-ќе-'изедоф* *с'инојка*.

Како што може да се забележи од примерите, имперфектните форми употребени во ова време, можат да бидат и од перфективната (последниот пример) и од имперфективната основа.

#### 2.6.1.2.10. Идно прекажано време

Идното прекажано време се образува со партикулата *ќе* и со минатото неопределено време. Ова време спаѓа меѓу покарактеристичните особености на македонскиот глаголски систем.

##### Примери:

единина	множина
1л. <i>ќе сум їл"едал//їл"еал</i>	1л. <i>ќе смо їл"едал'е//ї л"еал'е</i>
2л. <i>ќе си їл"едал//їл"еал</i>	2л. <i>ќе сфе їл"едал'е//ї л"еал'е</i>
3л. <i>ќе їл"едал//їл"еал</i>	3л. <i>ќе їл"едал'е//ї л"еал'е</i>

Од даденава парадигма се гледа дека ова време се образува од несвршената *л*-форма на глаголот што се менува, а во третото лице се испушта помошниот глагол (Конески 1967: 496). Во зависност од лицето што зборува, кај одредени глаголи имаме испуштање на гласот *-ð* помеѓу

два вокала. *В'икаа Гоце ќе-шишал на-р'абоїта у-Б'елграи;* *Ајд'ее,* 'абе *Милан с'идба ќе-йр'аел, а-м'ие н'шишто не-зн'аемо, н'икој нас-не-н'и-казал.*

Одречните форми во ова време се образуваат на два начина: со честичката *не* (*Ja-не-ќе-сум-ѓл'едал?*; *Ти-не-ќе-си-в'икала?*), или со глаголот *нема* и да-конструкција (*Ja н'емало да-в'икам, мие н'емало да-в'икамо итн.*).

Формите на ова време се користат за незасведочени, прекажани дејства што ќе се случуваат во иднина или по некое друго прекажано дејство.

#### 2.6.1.3.1. Зајоведен начин (императив)

Во овој говор заповедниот начин се изразува со специјализираните форми на императивот за второто лице во еднина и множина, исто како што е и во стандардниот јазик.

Императивот се изразува со следниве наставки: *-j* за второто лице еднина и *-јије* за второ лице множина, кај глаголи од *a*-група и кај оние со општ дел на вокал. Примери: *б'егај – б'егајије, бр'ој – бр'ојије, в'икај – в'икајије, џ'алијај – џ'алијајије, ск'окај – ск'окајије, ч'екај – ч'екајије, ш'ешијај – ш'ешијајије.* Примери во реченица: *Н'е-скојај на ч'ардакоф, ќе йр'оиаднеши 'унутра; Н-е-в'икајије мл'огу ќ'е-ми-ѓи разб'удијије д'ецава;* 'Ако с'акаш 'ела бирај к'оа л'убенца д'и-ѓа из'едемо; 'Ајде св'иште ѕирчайије ѕо-мене; 'Иди иск'уши-се на В'ардар и до'аѓај љ'осл'е 'одма д'ома и сл.

Кај глаголите од *e*-група во еднина императив се изразува со наставката *-и*, откако ќе се отфрли тематскиот вокал, и наставката *-ије* која се става во множина откако ќе се отфрли тематскиот вокал. Примери: *б'ери – б'ериштије, д'ојди – д'ојдиије// д'ој – д'ојије* (се употребува и формата *'ела – 'елаштије*, форма позајмена од грчкиот јазик), *к'уши – к'ушиштије, к'ажи – к'ажијије, м'еси – м'есијије, н'оси – н'осијије, ўл'ачи – ўл'ачијије, с'еди – с'едијије.* Пример: *Вр'екештије со-ж'ишто нос'ишти-ѓи у-'амбар; 'Елаштије св'иштие н'аамо; З'еми к'уши н'ешито за-д'ецатиа; К'ажијије шишто-д'а-ирам со-коми'ирише, дал да-ѓи-йр'одадем 'ил'и да-ѓи-д'адем щ'аке.* Овие наставки се употребуваат кај глаголи чиј општ дел завршува на консонант. Додека пак кај глаголите на коишто општиот дел им завршува на вокал, кон општиот дел се додаваат наставките *-j, -јије: љој – љојије, чуј – чујије.*

Императивна форма кај глаголите од *u*-група се образува на тој начин што во еднина глаголот останува на тематскиот вокал *и*, додека во множина на тематскиот вокал му се додава наставката *-ије: к'оси – к'осијије, н'оси – н'осијије, ўр'ашти – ўр'ашијије, ф'ашти – ф'ашијије.*

Глаголите коишто имаат скратени форми во презент, имаат кратки форми и во императивот: *дај, џл'еј, 'извај, си'ај. Д'ај-ми-ѓа лой'ашана; Ж'ено*

'извај-ѓа *ї'ушката* од *ї'одрум*; *Сїај* *їо-'една* *ч'аша* *р'аки(j)a*; *Гл"ej-ѓа-бе* *н'ишто* *не-р'абоїта*, *їо-ц'ел-дайн* *с'амо* *др'еме* *у-двор*.

Форми за забрана се образуваат со негацијата *не* која се употребува пред заповедниот начин: *н'e-бери*, *н'e-ќл'едај//ѓл'еај*, *н'e-коЯј*, *н'e-шиј*, *н'e-шлачи*. Покрај овие форми, во говорот во селото Сиричино забрана се изразува и со партикулата *немој* + *да* + сегашно време: *н'емој* *да в'икаш*; *н'емој* *да-їиеш*; *н'емој* *да-идеш*; *їи-р'екоф-ја* *н'емој-да-р'абоїши* *ї'олку*, *ќе-се-'изморииш*; *н'ародоїт* *р'екал*, *н'емој-да-їл'*укаш *н'аѓоре*, *н'a-їебе* *ќе-їадне*.

Како и во другите наши говори, ублажена форма на заповед односно оптатив во сиричинскиот говор се изразува со *да*-конструкција: *М'акар да-ќ'ажение* *н'eшишто*!

### 2.6.1.3.2. *Прекажаносќ*

Во македонскиот јазик, минатото неопределено време е главен носител на прекажаноста и со ова време се прекажуваат и сегашни и минати дејствиа (Конески 1981: 463). Една од функциите на формите на минатото неопределено време е токму изразувањето на прекажаност.

Во овој говор, а воопшто и во стандардниот јазик, како други глаголски форми за прекажување се јавуваат формите за предминатото време, оние што се образувани од глаголот *сум* во минато неопределено време и глаголската *л*-форма на глаголот што се менува (Конески 1981: 483), како и формите за идно прекажано време кои се образуваат од *ќе* и од формите на минатото неопределено време. За прекажување на идни или постериорни дејствиа се употребуваат токму формите за идно прекажано време како специјализирана конструкција, која овде ја илустрираме со два примера: *ќе си к'оїал*, *ќе си р'абоїал* и сл.

### 2.6.1.3.3. *Можен начин (Поѓенцијал)*

Можниот начин или потенцијал се образува од партикулата *би* + глаголската *л*-форма. Кај потенцијалот глаголската *л*-форма се менува по род и број, додека пак партикулата е неменлива.

единина	множина
1л. <i>ја би в'икал</i>	1л. <i>мие би в'икал'е</i>
2л. <i>їи би в'икал</i>	2л. <i>вие би в'икал'е</i>
3л. <i>їој/он би в'икал</i>	3л. <i>їи(j)a/они би в'икал'е</i>

Овој начин служи за изразување можно или посакувано дејство, независно од времето. Па така времето на кое се однесува го одредуваме

обично од подредената реченица или вообщично од ситуацијата (Конески 1967: 500). *Ja-би-р'абошал све с'амо да-ште-з'еем за-ж'ена; Би-д'ошл'е до-к'еј-штебе д'ома, 'ама не-зн'ајмо к'ако ќе-реагираа шв'ојше; 'Охoo, он-би-д'онел и м'узика, 'ако шт'р'еба.*

## 2.6.2. ИМЕНСКИ ФОРМИ НА ГЛАГОЛОТ

### 2.6.2.1. Глаголска *л*-форма

Глаголската *л*-форма како една од неличните глаголски форми што влегува во градење на сложените времиња, се добива со наставките *-л*, *-ла*, *-ло*, *-л'е*. Во говорот во селото Сиричино, а воопшто и во стандардниот јазик, постојат свршени и несвршени *л*-форми како од несвршени, така и од свршени глаголи.

Примери од глаголски *л*-форми од несвршени глаголи се следниве: *б'ерел, в'икал, əл'едал, д'ржел, 'иѓрал, 'ишал, н'осел, ə'чел, р'абошал, ч'иштал* и сл. *Сум-əа-ч'иштал əл'аја кн'иðа; Сум əл'еал и к'ако рабоштаа 'они, св'аки 'има свој р'едоој и св'аки əо-р'абоштаа негов'иош-реш;* *Сл'ушам си-држел мл'оðу к'окошке у-дв'орош; 'Абе св'арно əл'аїко-ши ə'чел мл'оðу; Си-ə'чел р'аки(j)а, əа-да-д'оемо да-ðа-шр'обамо.*

Примери од глаголски *л*-форми од свршени глаголи се следниве: *в'икнал, к'уйил, 'озраел, əп'аднал, əр'аїшил, р'екал, си-анал, с'ошил, 'умрел, ф'эрл'ил, ф'аїшил.* Примери: *Жифко св'арно ч'ера в'икнал и ə'бебеннал 'одма; Сл'ушнафмо д'едо-ши əиднал од-'ограф; Сум к'уйил 'една н'ива; Пр'аїшил ə'аре əо-баç'анак-му М'аркошта и сл.*

Оваа форма во единина ги разликува сите три рода: *в'икал, в'икала, в'икало*, додека пак во множина има една заедничка форма: *в'икал'е*. Примери: *М'исл'ииши əши-д'ека м'ие смо-в'икал'е əо-штебе.*

Кај глаголите на коишто општиот дел им завршува на *-ш* и *-д* се јавува губење на овие гласови во *л*-формите или пак има две форми, скратена со загубен консонант и долга со зачуван консонант: *дал – д'адел, јал – ѡадел, пр: Си-јал од-луб'енцава; Кoj д'ојдофмо од-н'ива əл'еамо ѡадел од-к'омадош; Не-сум-им-дал в'ода на-кр'авеши; Ќе-им-д'адел əо-н'екоа ə'ара на-д'ецива... итн.*

Глаголите од типот *б'ере, к'ол'е* имаат форми: *б'ерел – бр'ал, к'ол'ел – кл'ал.* Пр: *Си-бр'ала-шра с'абајл'е?; Си-к'ол'ел əр'асе (j)'есенва?* Од овие форми може да се забележи дека глаголската *л*-форма е образувана некаде од аористната основа, некаде од имперфектната форма, иако глаголите се несвршени по вид. Кај формите образувани од аористна основа се чувствува повеќе заокруженошта, свршеноста на дејството (Конески 1987: 435).

Од глаголот з'еме имаме з'ел, -а, -о, -е. Ќе наведеме неколку примери во реченица: Си-з'ела ўаре од-м'ајка-ми; 'Абе с'и-ѓи-зел од-нас цр'еватиа за-в'адење ч'ера.

Специфични свршени *л*-форми образуваат глаголите д'ојде – д'ошаал, 'иде – 'шишал, н'ајде – н'ашашал, ўојде – ўошаал.

### 2.6.2.2. Глаголска придавка

Глаголската придавка во овој говор, како и во стандардниот јазик, се образува со наставките: -н, -на, -но, -ни, и -и, -ша, -то, -ши.

Оваа форма се образува од свршени и од несвршени глаголи, како од преодни така и од непреодни глаголи. Во еднина глаголските придавки имаат различни форми за сите три рода, а пак во множина имаат една форма за сите три рода.

Наставките -и, -ша, -то, -ши се додаваат на глаголи во чијшто основа се наоѓа сонантот *н*.

Основни вокали на оваа форма се јавуваат -а или -е. Тука вокалот *а* се јавува кај глаголите од *а*-група, како и кај глаголите од *е*-група, *а*-раздел со општ дел на *н*. Примери: в'икнати, з'акойан, зв'екнати, 'искойан, ўаднати, с'еднати, сиљанати: Се-м'исл'i д'ека Ѓесито ўил-з'акойан наст-црквата, кеј-олијароти; 'Ојна к'анал е-'искойан мл'огу 'одамна; Ja-ка-д'ојдоф Тоше б'еше в'ишие сиљанати; Ти-не-си-в'икнати на-сл'ава.

Во овој говор вокалот -е се јавува кај глаголите од *е*-група, *и*-група, и кај глаголите чијшто општ дел завршува на вокал. Примери: в'арен, д'ојден, ж'енети, 'измиен, к'анети, к'рситен, к'утен, к'ачен, м'утен, н'ајден, 'обл'ечен, ўечен, ўл'атен, р'оден, р'анети, с'ечен, скр'иен, 'умрен и сл. Ти-си-в'иши ўечен за-ж'енење; Кажи-ем д'ека не-е-д'ојден д'янакса; Aj 'иди s'ирни дал-е-к'ачен на-'алијобус; Тој-е-'умрен 'одамна; Ти(j)а-са-крситени у-едн'а-вода; Дал-си-ж'енето м'оре д'еши итн.

Тука се среќаваат и двојни форми од глаголи кои во аорист го губат вокалот на општиот дел: бран ('обран) – б'ерен, дран ('одран) – д'ерен, клан (з'аклан) – к'ол'ен ўран ('ојран) – ўерен. И двете форми немаат разлика во значењето, поточно имаат исто значење. Пр: Дал'-си-'ојрано ўши-бе-д'еши; В'ејаро ўи-одран 'ушите р'ано с'абајл'e.

### 2.6.2.3. Глаголски прилог

Што се однесува до глаголскиот прилог во говорот во селото Сиричино се образува со наставката -јки.

Основен вокал кај глаголи од *а*-група е -а, додека кај глаголи од -е и *и*-група е -е, па така имаме: б'ерејки, в'икајки, зб'орејки, 'идејки, јадејки, к'оијаки, м'иејки, 'орајки, ўасејки, ўерејки, р'ендајки, раб'оијаки, с'еејки,

и слично. Примери: 'Едни л"уди к'оїајки на-н'ива н'ашл'е 'едно г'арне зл'аши; Б'аба-му р'ендајки к'утијус хо-ск'инала ўрситош; М'иејки с'удоој и ў'аднал ўрсит'ењош у-саїун'ајцаши/саїуњ'ајцаши.

Како што се гледа од примерите, глаголскиот прилог во сиричинскиот говор се акцентира на третиот слог од крајот на зборот, акцентска особеност за којашто веќе споменавме дека е карактеристична за вратничко-полошките говори.

#### 2.6.2.4. Глаголска именка

Како и во стандардниот јазик така и во овој говор глаголската именка се образува од несвршени глаголи со наставката **-ње**.

Оваа наставка се додава на основниот вокал *a*, кај глаголи од *a*-група, и на основниот вокал *e*, кај глаголи од *e-* и *i-*група, примери: б'егање, в'икање, ёл'едање//ѓл'еање, д'авање//ѓање, ѡадење, к'осење, кутијање, н'осење, їиење, їоење, с'еење, с'едење, щ'иење и сл. Све-д'онел'е мл'огу їиење и ѡадење за-в'ечерва; Ке-д'ојдеши кеј-м'ене 'ама да-ви-к'ажем ош-с'еша д'ека н'ема в'ишие в'икање 'овја-е-криф, 'ојна е-криф; Камо їоење; Од-утире на-н'ива, на-с'еење ѡра-и-ч'енка; Нема ёл'еање їо-други -жене.

Тука се среќаваат и помал број на глаголски именки со наставката **-ние**, образувани од свршени глаголи: восит'ание, вид'ение, преображен'ение, иис'ание и сл. Ош-шиш'ание не-с'-е-бего.

### 2.7. ПРЕДЛОЗИ

Во групата на предлози ќе ги наведеме предлозите што се среќаваат во селото Сиричино.

Во нашиот говор се употребуваат следниве предлози: в'ишие, зад, за, кај, кеј, к'аде, н'акеј//н'акај, наш, низ, на, од (ош), 'околу, 'освен, над, їозади, їокрај, їо, їосл'е, їрей, їр'еку, сир'оши, со, ус, у, 'уочи.

Примери во реченица: в'ишие, наш (Пр'ојде виш'е-кука// јр'ојде н'аш-кука), нис (Со-шпр'акшор ми-шпр'ошил нис-б'афча), ус/уз (Пр'ојде 'ус-шум), Стариот предлог въ (лит. в, во) овдека се употребува во формата у (Ж'иви у-Тешиоо, у-ѓраши, у-с'ело, у-ш'ума, Д'ојде у-м'ене, у-ш'ебе, у-н'ешо), на (Падна на-к'амењ, Му-р'екоф на-ч'уекош), зад, їозади (Д'ешеши се-скри з'ад-враши// їозади вр'апши), за (Ф'аши-ѓо за-н'ога, Д'риши-ѓо за-ѓлаши), кај, кеј, к'аде, (Кај-ки-идеш с'еа// Кај-ч-идеш с'еа// Кеј-ке-идеш с'еа// К'аде-ќ-идеш с'еа, Кај-нас ќе-д'ојдеши, Се-в'идел'е кеј-бр'ешојне); потоа 'околу (Му-р'ече да-д'ојде 'околу їл'адне), на-кеј//на-кај (На-кај-идеш//На-кеј-идеш), ош (Д'ешеши ош-М'аркоши; Ташико-е ош-Сиш'анкојца), над (Ми-се-к'ачија над-ѓлаши), 'освен ('Освен м'ене н'икој н'е-може да-вл'езе їшамо), їокрај ('Иде їокрај В'ардар), їосл'е//їо (Св'екоши д'оагши їосл'е м'ене// їо-мене, По-

*р'або́ша н'аврайи//П'осл'е р'або́ша), юред (В'ози юр'ед-мене; Я с'едеф юред-бр'аи-тии у'-алтиобус), юр'еку (Ми-д'ојде юрек'у-глава в'ишие), со (Го-ф'аиши со-р'ука; Го-'урна вазн'ичеши со-н'ога), у'очи (Н'емој да-р'або́шаш 'уочи юр'изник, не-е-'убоо).*

Предпозите *вишие* и *ус/уз* се карактеристични и за соседниот каршијачки говор (Цветановски 2004: 89).

## 2.8. СВРЗНИЦИ

Сврзниците се службени зборови коишто врзуваат зборови или реченици во составот на една сложена реченица (Конески 1967: 535). Тука сврзниците, како и во стандардниот јазик, се делат на прости и сложени.

Подетално сврзниците и нивната функција ќе ги разгледаме во делот посветен на синтаксата, во рамките на сложената реченица.

Овде ќе направиме една поделба според семантичкиот принцип, според тоа дали сврзниците се јавуваат во улога на конститутивен елемент на предикативните конструкции или во улога на конектори (семантички празни, комплементарни оператори).

Првиот тип на сврзници се оние сврзници коишто сигнализираат некаква релација меѓу два настана (се јавуваат во улога на главни предикати), т.е. имаат свое лексичко значење, а вториот тип се оние сврзници кои немаат свое лексичко значење, а се јавуваат во функција на комплементарни оператори.

Сврзници кои врзуваат реченични аргументи во улога на комплементарни оператори се следниве:

- асоцијативна врска (координација, алтернатива, адверсативност, споредба, декларативност): *и, юа* (координација); *ај - ај, било - било, ем - ем, ил'и - ил'и, ил' - ал'//ел'*, *ја - ја, ни - ни* (алтернатива); *а, 'ама* (адверсативност), *к'амо-л'и, к'ол'ку-да, ка-шио// к'ако-шио н'его, 'одошио, 'ошкол'ку* (споредба); *д'ека* (декларативност). Примери: *Ни-ти-с'акам н'ештио, ни-ти-д'аам; Сеа-ем-криф, ем-зб'ори 'ушие; Дал'-б'ило-тии, ил'-било н'екој друг, м'ене м'и-е-св'е-едно; Ка-ши зн'аеш и 'умееш да-си-д'оила и да-д'иғнеш све-ова; П'оарно ү'ел-дән-да-р'абошам 'ошкол'ку ю'ебе да-ти-сл'ушам; 'Ил'и д'оағай 'ил'и б'егай од-овде, М'исл'иш д'ека ова шишио-хор'аеш н'икој не-ти-е-жл'еда, не-ти-е-ти-имека и сл.*

Сврзници што имаат улога на предикати се следниве:

- каузална врска (причина, последица, цел, услов) *з'ашио, з'ашоа шо, д'ека, ю'ошио, чим, зар, шо, ю'аке шио, 'ако, да, к'оғај/к'оај - ю'оғај, м'акар, м'акар - шио, м'акар - да*. Примери: *П'ошио н'шишио н'е-сакаш да-р'абошаш з'а-ти-е-без-да-ме-ти-ашаш од-утире-ти-н'ашамо си-з'авришил с'о-мене; М'акар-да-к'ажеше юреши-да-зам'инеше; 'Абе к'оај-ю'оғај юи-м'ора да-ти-ашаш 'ова шио д'ужши; М'ие зар-в'аке се-доғов'ори-фмо итн.*

- темпорална врска: *к'оај, юа, к'ако, 'оӣ-ка, дур, д'ур-да*. Наместо стандардниот сврзник *д'одека* се употребува *дур*, примери: *Ja-дур-ште-чекам м'оже да-засиенем; Ko'ај-сакаш м'оеши да-д'ојдеши; 'Оӣ-ка-д'ојде к'еј-нас не-к'ажа ни-збор; Све дур-не-с'е-деси н'екоа б'еља в'аке ќе-б'иде итн.* Сврзникот *ишиом* не се употребува во сиричинскиот говор, тој е застапен во каршијачкиот (сп. Цветановски 2004: 89).

### 3. СИНТАКСА

Синтаксата е дел од науката за јазикот што се занимава со точниот редослед на зборовите во реченицата и нивните меѓусебни прилагодувања.

Особеностите од областа на синтаксата потврдуваат дека говорот во селото Сиричино на синтаксички план припаѓа на западните говори. Таму ги забележавме истите оние карактеристики што се сретнуваат и во западните говори, а кои се резултат на влијанието на соседните балкански несловенски јазици (а тоа се местото на кратката заменска форма пред глаголот и во почетокот на реченицата, неупотребата на партикулата *ли* при градењето на прашалните искази, употреба на предлогот *од* за изразување на посесивност и други сличности), (Лаброска 2003: 71).

Во овој дел од излагањето ќе се задржиме на специфичностите на говорот во селото Сиричино, не претендирајќи на исцрпно и сеопфатно зафаќање во сите области на синтаксата.

#### 3.1. РЕДОТ НА ЗБОРОВИТЕ

Осврнувајќи се на синтаксичките особености на сиричинскиот говор, во првиов дел ќе се задржиме на местото на помошниот глагол во сложените глаголски форми, на местото на атрибутските определби, како и на местото на клитиките и на нивната служба.

Во говорот во селото Сиричино, осврнувајќи се на местото на помошниот глагол во сложените глаголски форми, од примерите што се собрани на терен може да се константира дека помошниот глагол му претходи на основниот и тоа без исклучок: Примери: *Мисл'ии д'ека ја-сум-зборел ш'аквоо н'ештио за-ш'ебе, абе н'еам ш'ошреба ја-оӣ-ш'аквоо н'ештио; Дал'и сум-ши-р'екал ја-д'о-сеа н'ештио?*; Чим све/сфе-р'ешиле в'ие, м'ие не-се-м'ешамо. И-м'ене, и-ја-ка-сум-ѓа-з'емал б'аба-ши, сум-ш'л'аштил.

(Текстови). Ваквиот западномакедонски редослед не е карактеристичен за источните северни говори како што е, на пример, кривопаланечкиот говор каде што се среќаваат и форми со помошниот глагол по основниот, пр: *вик'ала-сам; куйув'ал'е-с'пе од-н'ас* и сл. (Стоевска-Денчова 2004: 120).

Партикулата за негација *не*, која е во составот на сложените глаголски форми редовно им претходи на глаголските форми: *Не-ми*

к'ажуај; *Не-сум м'оела да-'изл'езем н'адвор од-ср'ама, зн"аеш ти-ил'и н'е-знаеш; Не-тии тир'ебаа т'аре за-'овде; Не-ми-свири на-м'ене, н'еам ја-т'аре 'одвиишак за-д'аање, Не-ми-д'ржи тред'авања с'еа; Не-тии-тир'ебаше 'ова што-ѓо-н'атрае; Не-му-се р'абошта мл'оѓу; А, тиој-не-му-'а-мисл'и мл'оѓу-мл'оѓу.*

Негацијата се јавува во препозиција и во конструкциите со кратки заменски форми: *н'е-тии-д'авам н'иштио в'шие; н'е-ми-в'икај на-'шие; ...н'е-се-ти-ознаа с'о-мене; да-не-с'и-зуцнал кој-ќе-идеш д'ома.*

Во говорот во селото Сиричино кратките заменски форми најчесто се употребуваат во позиција пред глагол или на самиот почеток во реченицата: *...ѓо кр'аде к'есеши со-т'аре; Му-д'ал-р'аки(j)а; Го-'омужил д'ејчеши на-'убоо м'естио; Му-дал-т'аре; Само ѓо-н'ервираш комиш(j)ашта; Га-т'р'одал ч'енкашта; Га-м'авнал со-н'ога; Ж'енашта ми-беше фам'ил'и(j)а; Ги-т'реч'екала со-т'аша 'орис; Га-т'оканиф на-ѓости и сл.*

Ваквиот начин на распределба на кратката заменска форма е карактеристична за поголемиот дел од македонските дијалекти, како и за стандардниот јазик, и оваа линеаризација претставува балканализам со романски корени (Тополињска 1995: 57).

Примери со постпозитивно употребена кратка заменска форма во овој говор ретко со среќаваат и тоа, како што може да се забележи од примерите, најчесто по формите на заповедниот начин или по показни зборчиња од типот *eve, eтие* како што е всушност и во стандардниот јазик: *'Етие-ѓо н'ема-ѓо, 'етие-ѓо н'ема-ѓо; Т'ури-ѓо у-в'изна; Покажи-му-ѓи 'офциети; дон'еси-ѓо д'ома; Аj-aj, 'акни-ме со-т'оа; В'икни-ѓо д'едо-тии да-иде на-н'ива; Дон'еси-ѓо д'ешишио; 'Иди ф'арл'и-ѓо т'о-Вардар и сл.*

Во однос на редоследот на кратките заменски форми за директен и за индиректен предмет кога ќе се најдат заедно, тој е ист како и во стандардниот јазик, т.е. прво доаѓа кратката заменска форма за индиректен предмет, па потоа за директен предмет (Минова-Ѓуркова 1994: 193). Примери: *Му-ѓа-дал најубаштаа к'ерка; Му-ѓо-'удрел'е д'ешишио; Ар'ами(j)е му-ѓи-зел'е све-т'аретие; Д'ецана му-ѓо-з'ел'е ср'ашта; Вр'ашти-му-ѓи н'азаш вр'екеши со-ч'енца; Му-ѓ-о-трул'е к'учеши и сл.*

Повратната заменка се стои пред глаголот: *'Она се-т'р'еврѓала к'ој в'идела тиоа; 'Он-се-'израдуа; Изр'абоштал тиоа св'е-шишио-му-з'адал'е, та-т'осл'е се-'одмарал; Тој-'одма се-з'аштрчал да-иде кеј-н'еа; Мисл'иши дека си-озраел 'одма и сл. при што во да-конструкцијата повратната заменка стои меѓу сврзникот да и глаголот. Примери: Ок'ашти-ѓи да-се-исишишио-ешиа; Н'емој да-се-зафрк'аваше со-м'ене, не-в'и-л'ичи на-ѓодинеше; Н'е-сакам да-се-з'амараши ц'ел-д'ян со-т'оа; ...к'ој-ќ-идеш да-се-'облакаш, 'обл'ечи н'ештио ти-убоо и сл.*

Местото на атрибутот е претставен со нормален редослед, со атрибутска определба пред именка, примери: *Ж'ивел'е у-'една сиар'а-кука;*

сушен'о-месо; б'оѓашт ч'уек; в'исок ч'уек; најубаатна ж'ена га-зел; ...да-з'арабоштам н'екоа ш'ира; Чера к'ойафмо 'една г'ол'ема н'ива; Пр'естиафмо у-'една стап'а-кука; Стап'ана г'ол'ем-чуек; Сир'омаси љ'уди смо-б'ил'е; Позол'емото ш'ел'е ни-'умре и сл. Исто така се среќаваат и атрибутски определби во постпозиција, зад именка, но овие определби во сиричинскиот говор се среќаваат поретко, пример: б'абашта р'адосна м'ужи ќерка; ср'ека г'ол'ема има; з'еми да-јадеш ч'еница в'арена; ср'ека г'ол'ема имал да-з'н'аеш 'убоо; Некња ши г'л'емамо б'аба-ши и д'едо-ши, в'есел'и, 'оро 'играа; Б'аба-ни у-з'има 'увек ќе-ни-в'икаше, облаќајте ч'орайе в'алнени, ќенаси'инеши; 'Онал н'айреши вр'ашта дрв'ена; Ни-д'онесе на-м'аса м'есо м'ел'ено, да-му-шом'огнено да-ѓо-н'аштрае; У-д'орон 'имаја 'едно к'уче ш'арено; Што 'има 'едни р'уке г'ол'еми и сл.

Во постпозиција се среќаваат посвојните заменки кога позасилено ја изразуваат определбата: Сесра-ши тв'оа е-најн'емирна; Д'едо-ми мој-б'еше г'ол'ем р'ибар; В'ујко-ши твој ќе-'иде/ќ-иде за-Б'елграши?; Ќерка-ши твоа воси'иштиј-ши м'алу; Р'ечи-му на-бр'аш-ши твој да-не-се-з'акача. Вакви примери во сиричинскиот говор поретко се среќаваат.

### 3.2. КОНГРУЕНЦИЈА

Во сиричинскиот говор во одност на конгруенцијата карактеристично е доследното согласување на реченичните делови, меѓу субјектот и именскиот дел од именскиот прирок, како и меѓу придавските детерминанти и именката во единствена форма, појава карактеристична и за кривопаланечкиот говор (Стоевска - Денчова 2004: 123). И во другите случаи има логично согласување.

Примери со согласување помеѓу субјектот и именскиот дел од именскиот прирок: 'Абе ши-си-бил мл'оѓу с'иромаф; Чичко-му, му-бил-стап'аросфаши; 'Ааа, шијаа е-'убаа д'ејка; Тенц'ерето б'ило оцк'иено; И-ши(j)а б'ил'е н'осени од-н'егдека. Во следниов пример нема согласување што е вообичаено кога во именскиот дел на именскиот прирок имаме некоја именка, а именките се главно селективни по род: Д'ешишто б'ило 'единец и сл.

Кај придавските определби имаме редовно согласување со именката што ја определуваат, примери: В'исоки вр'ашти 'имаа; М'у-а в'икнал'е 'една 'убаа ш'есна; Д'еџашта к'аш се-ш'ешаш'е у-ш'ума, ви'дел'е мл'оѓу г'ол'еми стап'улаќе...; 'Истирчаш'е до-'една г'ол'ема л'ивада; 'У-наш'е-време 'ова н'емало в'аке; К'ушил м'агаре ош-н'екој стап'ар-чуек и сл.

Примери на согласување на придавките со именки од машки род што завршуваат на -а: Чера у-с'ело ни-д'онесоа мл'оѓу млати к'ади(j)а; 'Имам 'едан зл'ашен ш'ира; Не-с'ум-знаел д'ека 'имам д'ебел к'омши(j)а; Селскиот с'уди(j)а го-шрем'естиш(j)а да-р'абошта у-Тештоо.

Множинските форми кај придавките во сиричинскиот говор се исти како и во стандардниот јазик, односно се образуваат само со наставката *-и* што значи дека немаат специјализирани множински форми на *-е*, наставка карактеристична за именките од женски род и во сиричинскиот говор и во поширокиот тетовски говор (Вратничко-полошки говори – духовна ризница 2012: 43 – 51): *ѓол’еми р’уке; в’исоки д’еца; ж’ел’езни вр’айш; дрв’ени о’граде; ц’арни к’озе* итн.

Нарушена конгруенција среќаваме, како и во другите говори и во стандардниот јазик, во реченични споеви во кои глаголската *л*-форма се јавува безлично, во форма за среден род: *Д’ошло реїш и-на-м’ајка-ми...;*; *Н’айреїш за-л’еї-се-ш’рїело, се-н’емало од-к’аде;* *Мл’оѓу се-’иѓрало со-ш’ойка;* *Дрва се-н’осело ош-Ж’едан н’айреїш* и сл.

### 3.3. УДВОЕН ОБЈЕКТ

Удвојувањето на објектот во говорот во село Сиричино, а воопшто и во стандардниот јазик е една од главните специфичности на реченицата (Стоевска - Денчова 2004: 124).

Во македонскиот јазик директниот објект се удвојува редовно кога е претставен со определена именска група, и тоа: со членските морфеми, со показните заменки, или пак кога имаме сопствени иниња.

Директниот објект редовно се удвојува кога е тој претставен со долга форма од личните заменки, како и од повратната заменка: *Не-ѓо-ш’ознавам н’еѓо;* *И м’ене-ме наш’ераја да-ш’ишам;* *Н’еѓо н’е-моеш да-ѓо-’ис’тераш н’адвор, з’аш-е ш’ојак ош-ш’ебе;* *И н’иф-ши рас’оредил ка-за-ув’ојска;* *М’ари(j)а ми-р’ече д’ека ш’ебе-ш’е в’идела ч’ера на-м’ос’тион д’рвен;* *Нас-не-ш’ор’аеш б”удал’и;* *М’ене-ме-в’иде;* *Н’иф-ши-б’араф д’ома, ‘ама не-ѓонајдоф.*

Со членувани именки и именски групи исто така имаме удвојување на предметот: *Д’ечконо ѓо-з’ема ш’алишошто;* *Д’ецаша ѓа-из’едоа ш’оришаша;* *Ош’ори-ѓа вр’ашаша;* *Ги-д’ошера кр’авеше;* *Ме-в’икаја друг’аркеши.*

Среќаваме и извесен број примери со директен објект претставен со именка, каде што удвојувањето не е регуларно, примери: *Aj ’ошвори вр’айшите;* *ама ш’обрѓу;* *З’ашварај ш’енцерошти;* *В’икни д’ецаша и мрши ш’р’едмене;* *Иди в’икај б’аба-шти да-н’е-викам;* *Aj ч’ио, ша-ш’озрави дом’ашниште;* *П’озрави б’аба-шти* итн.

Со показни заменки, кои можат да се јават и со именка исто така имаме удвојување на предметот: *A ши-’ова ш’осл’е ѓо-р’избра?;* *Ти ч’ера ѓа-’ис’тера овај’а-женा;* *За вас сум-ѓа-к’ушил овај’а-кола;* *Им к’ажа/к’аза д’ека ши-в’икаја ојн’а-људи ‘ондека;* *Н’екња ша-ѓо-в’идоф ’онеѓа шо-шти-к’ажуеф* и сл. Како што гледаме од последниот пример, во сиричинскиот говор се

чуваат сè уште архаични акузативни форми на показните заменки како што е *онега*.

Директниот објект се удвојува и кога е изразен со лични и со географски имиња: 'Иди в'икни-*ъо-Сїланкота*; *Не-ъа-в'икај Сузана, н'ека н'е-јде; П'озрави-(j)а/га їт'ешка-*ши Мира*; *Беф да-ъо-с'ирнем В'ардар дал-*-(j)е-*м'уйен*; *Сум-ъа-в'идела Буѓари(j)а ама од-'авион.**

Индиректниот објект се удвојува поредовно од директниот, па така можеме да заклучиме дека процесот на граматикализација на удвојувањето во поголема мера го зафатил индиректниот објект во нашиот јазик (Минова - Гуркова 2000: 214).

Индиректниот објект се удвојува во следниве случаи:

Со долгите форми од личните заменки и од повратната заменка, примери: '*Абе їт'ебе-ши зб'орим*; *Н'ему-му-се-р'азвикаф за-їт'оа н'екња*; *Нас-ни-в'икаш їт'оа*; *Сїл'ојанка к'ажа д'ека ч'ера ниф їта-им-се-рас'и<sup>ш</sup>ала к'ола<sup>ш</sup>та*; *М'ене не-м'и-дадоа їт'аре за-кр'ива<sup>ш</sup>та...*; *Тебе-ши-їт'одадоф с'ирење*; *Ниф-им-'удри їто-штар'абе<sup>ш</sup>е...*

Со членувани именки или именски групи или определени роднински имиња со постпозитивно употребена кратка заменска форма; *Му д'аде їт'аре на-д'еше<sup>ш</sup>то*; *З'еми-им н'еш<sup>ш</sup>то на-дом'ашниве*; *Ќе-му-к'у<sup>ш</sup>им н'еш<sup>ш</sup>то на-їт'аш<sup>ш</sup>та*; *Кажи-им на-браќа<sup>ш</sup>та* дека дома *не-јдем.*; *Им-в'икам на-с'есреве, да-д'ојда да-ј'ада*; ...*и-в'икам на-з'айлва-ми*; ...*раб'о<sup>ш</sup>ај<sup>ш</sup>е, им-р'екоф на-сн'а<sup>ш</sup>е и сл.*

Со показни заменки кои можат да се јават и самостојно и во група: *Tr'еба да-му-се изр'або<sup>ш</sup>та їт'оа ши<sup>ш</sup>о-му-се-обе<sup>ш</sup>ти на 'овја 'овде до-м'ене;* *Си-му-дал да-ј'аде на-'овега бе;* *Кажи-му на-'ојна да-д'ојде;*

Со лични и со географски имиња: *Ќе-му-к'ажеш на-Јоана; Р'ечи-и/(j)e на-Д'ушица;* *Му-д'аде їт'аре на-М'ирчеш<sup>ш</sup>та;* ...*и їт'аш<sup>ш</sup>ко му-в'ика на-Горана, н'е-сакам да-ме-шр'аа б'удал'е в'ииш; Ќе-му-шр'еба мої<sup>ш</sup>икана на-Вл'аш<sup>ш</sup>ко<sup>ш</sup>та.*

### 3.4. ПОВТОРУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ВО РЕЧЕНИЦАТА

Повторувањето на различни делови во реченицата се среќава доста често. Тука се повторува како субјектот, исто така и објектот и предикатот.

Удвоениот субјект / објект обично се изразува преку лична или показна заменка за трето лице и членувана именка: *Криф-е 'ојна, ч'уекон;* *'Онаја ёлу<sup>ш</sup>аана їт'очнала їрво да-в'ика;* *'Онаја заве'анана їта-зам'инала н'е<sup>ш</sup>дека;* *'Ојна ч'уекон їт'е-в'икаше;* *Абе їт'аја ж'ена<sup>ш</sup>та їта-д'ојде у-двор,* *'Она к'учено їт'в'ое-е;* *Ов'аја д'ејкава ми-се-св'игаше,* *'Она д'ешено<sup>ш</sup> го-їт'ознаам од-н'е<sup>ш</sup>дека;* и сл.

Покрај со заменка, субјектот / објектот може да биде удвоен со друга именка, примери: *Ев'е-ти-ѓа с'еа Св'етлана, м'ајка-ми, 'оѓрај-се с'о-неа; Дојде и Јоан, бр'ат-ми; В'икни-ѓа б'аба-ти Тр'гана; мил"иција в'икаја йо-д'едо-ти Р'адеја; Ср'ина-ти М'ара 'арна ж'ена б'еше; Д'едо-ти/Д'ео-ти Си'ојан што к'атиња ч'уек б'еше и сл.*

Среќаваме и повторување на предикатот кога се сака да се задржи вниманието врз глаголското дејство, или да се укаже на неговото продолжително траење, продолжување на дејството. Примери: *'Ишал, шишал и ст'игнал до-'една г'ол'ема йл'анина; Чуек с'обира, с'обира све у-с'ебе и од-н'еѓде штоа м'ора да-'изл'езе; М'оеши да-с'едиш, да-с'едиш до-с'абајл'е ако шпр'еба, ама пр'вто да-ѓа-з'авришмо раб'ошава што-ѓаз-зат'очнафмо; Го-ч'екаа, ѓо-ч'екаа и 'одеднаш с-'избуби(j)а.*

Во овој говор двојна негација забележуваме во плеонастичка употреба на честичката *не*, примери: *Не, н'е-можем/н'е-моем штоа да-ѓо-н'аѓраем; Не, н'е-сакам в'акоф ж'ивош/ж'иот; Не, н'е-смеем да-з'абраем штоа што-ми-н'аѓрае; Не, н'е-иди од-д'ома; Не, н'е-сакам да-ми-д'аваш/д'аши ци'гириња; Не, н'е-ћрај штоакви(j)а р'абоште в'шише 'овдека пр'еши-мене и сл.*

Удвојување на додатоците најчесто се врши со повторување на веќе употребуваниот збор: *Кој ошт'иднафмо к'ј-несш'ичешто да-ѓо-в'идимо, штоа с'ишто, с'ишто абе н'икакво; Ѓешешто д'о-душа 'убоо, 'убоо, шпр'ебуо ама штоа з'а-ниѓде; Мајк'ичешто пр'ефишено, кр'иво, кр'иво накр'ивено; Сойчешто ѓадно, ѓадно за-н'иѓде; Кој ке-му-а-в'икнем со-'едан//со-'еан с'тай, 'удри, 'удри, ке-ѓо-из'упешам, Не-сака да-ѓомогне и н'е-сака, што ке-б'еше 'ова; В'ие млоѓу-млоѓу н'е-шреба да-ми-се вршк'аште 'околу к'уќава.*

### 3.5. ИСПУШТАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА РЕЧЕНИЦАТА

Во овој говор се среќава и испуштање на делови од реченицата, што исто така е карактеристика и за другите дијалекти, и сето тоа е резултат на тенденција за таканаречена економија на јазикот, т.е. со помалку зборови да се додаде соодветната содржина на исказот, а притоа да не се доведе во прашање точното разбирање на самата содржина.

Најчесто се губат одделни сврзници, определби, понекогаш, и предикатот, објектот, помошниот глагол и др.

Кај предикатот елипсата се јавува во различни ситуации, само што единствен услов е разбирливоста да не е нарушен. Примери: *Дојди ошт'ишк'оло, нај'ади-се и на-штут; Си'ана, к'асна и пр'аво у-ѓр'ат; А-а к'омишифке, ќерка-ти, нај'убаа; Пр'ол'ешва д'оши мл'оѓу; Ка-ќе-з'еем 'еан//едан-си'ат, юа ю-о-ноѓе, 'удри, 'удри, Гол'емион, нај'амешен од св'иште.*

Кај испуштањето на делови од реченицата, треба да напоменеме дека се среќава и отсуството на предлози при некои именски состави, па

имаме испуштање на предлогот со во синтагми, особеност карактеристична и за соседниот каршијачки говор (Цветановски 2004: 130). Примери од сиричинскиот говор: *Б'абаīa им-đ'aла 'една ї'орба к'oштиање, Đ'едоīo їр'ет-да-'умре им-đ'ал 'едно ї'ално к'eсе ї'аре.*

Во овој говор се испушта и сврзникот и при набројувањето, примери: *Чичко-ти им-однесе м'есо, к'омири, ѡ'r'a, ї'ићерке, све-шито-'имаше д'ома ѡо-однесе; Како можа да-б'ида 'исти ї'аткоīo, синоī, д'едоīo, све 'исти ї'абиети. Ке д'ојда св'иште кеј-нас Си'ојан, П'етко, Д'ушкио, Горан, све-ко-реī, ц'ело м'аало се-нај'авило.*

### 3.6. ИЗРАЗУВАЊЕ НА НЕГАЦИЈА

Како основно средство за изразување на негација во говорот со селото Сиричино, а воопшто и на целата словенска јазична територија се јавува честицата *не*. Негацијата се јавува пред сите други проклитики што му претходат на глаголот (Тополињска 1995: 266). Примери: *Не-се-зан'есуј/Не-се-з'анесуј млоѓу-млоѓу. Сл'ушај в'амо шито/шио-ке ї'и-кајем, не-ѡ-бр'ани бр'ат-тии заш он-е-н'ајкриф; Не-ѡ-ѡл"едај/ѡл"еај у'-очи к'учено, ке-ѡ-н'ал'утиши; Да-не-се-с'акало н'ишито да-се-н'ајрае, ї'уу шито-ќ'е-беше ова; Не-сака да-не-в'иди; Р'екоф да-не-јдеш/н'е-идеш в'ишие ї'амо; Ти р'екоф да-не-се-л"утиши, Не-може д'-идеш н'ајшамо, На 'никого да-не-све к'ажал'е за 'оваја р'абоīa, ме-ч'уфши ил'и не и сл.*

Во говорот во селото Сиричино и воопшто во западното наречје имаме балкански тип на линеаризација каде што негацијата ја отвора низата од проклитики како во погорните примери.

Негирани варијанти на глаголски конструкции се образуваат со *нема* + да + глагол: *'Ако н'екој се-оїкакже и ja-н'ема да-идем; В'ишие н'ема да-штиим в'акви(j)а н'авреде; Ако не-ми-đ'ада ї'аре к'ажиїе-им/ем д'ека в'ишие н'ема да-ї'оем 'овдека; Н'ема да-идем дур не-đ'ојде н'екој од-ѡл'авниїе; Кажиїе-му д'ека н'ема да-ѡ-м'ол'имо в'ишие н'еѓо, ке-н'ајдемо друк ч'уек; Н'ема да-осиїаем 'ова в'аке да-з'авриши; Чера ми-к'ажа ср'ико-тии д'ека н'ема да-р'абоīa в'ишие за-ниф, ке-đ'аде 'оїкас и сл.*

Негираната глаголска форма *немој* се јавува во формите *немој*, *немојїе*, па имаме: *Немој да-ї'иеш, Немој да-идеши//đ-идеши ѡол, ке-се-р'азбол'еш; Н'емој да-не-с'и-доиш в'ечер, заш ке-їи-ч'екам-ја; Н'емој да-се-см'еши ї'ол'ку ѡласно, Немојїе да-иїграїе со-ї'оїка їр'ед-враїа; Н'емојїе д'ањаска да-сфе д'оиш'е д'ома; Н'емојїе да-дос'иїаше в'ишие; Н'емојїе ї'осл'е да-се-к'аеше и сл.* Овие форми се поврзуваат со личните глаголски форми во сегашно време со партикулата *да*.

Како друга честица за негација во овој говор ќе ја споменеме и честицата *ни*. Примери: *Ни-да-їр'аша н'ешито, ни-н'ишито; Ни-с'акам од-ї'ебе н'ешито, ни-їа-ти-đ'аам/đ'авам н'ешито; Пр'оаѓа ї'окрај м'ене ка-ни-*

ш'урски џ'обишишта, ни-зр'аво, ни-з'акріено; Никако не-си, ни-да-йл'ачеши, ни-да-се-см'еши; Ни-да-'оїтидеш да-й'омоѓнеш, ни-да-н'e-јдеш, н'e-знаеш како да-се-й'осишаши; Ни-ме-йр'ашал н'eкој н'eшишто, ни-н'ишито и сл. Ваков тип на негација со честичката *ни* е карактеристична не само за говорот во село Сиричино, туку и за другите говори.

Покрај овие честички што досега ги споменавме за изразување на негација, се јавува и честичката *иچ*, па така имаме: *Ич-не-м'e-сакаш; Го-йр'одаде за-'иچ-йаре; Д'етево ич-не-ми-ј'аде, н'e-зnam шито-му-е; 'Абе-ши ич-не-м'e-сакаш, 'ама-иچ; Да-не-се зн'aело-иچ, н'ишито, 'ама-иچ; Д'авање-з'емање со-ш'ебе н'eмамо ич-в'ише; Се-йр'евр'ител со-ш'ир'акшор у-йл'анина, у-ш'ров'ал'i(j)a, ама ич-не-се-й'овредил, д'обар-е и сл.* Ова честичка доста често се среќава во нашиот говор, таа е заемка од турскиот јазик која се употребува на поголемата јазична територија, како честица за засилување на негацијата. Употребата на честицата *иچ* како синоним на заменката *н'ишито*, која што е нејзина примарна употреба во турскиот јазик, се среќава и во нашиов говор како дообјаснување на кажаното: *Да-се-забр'инеше за-м'ене в'аке м'алце, 'ама шти, ич, н'ишито ош-шитв'оа-сррана.*

За изразување на негација во овој говор, ќе го споменеме и предлогот *без* употребен во конструкцијата *без да + глагол*. Примери: *Вл'еѓал д'ома беќ-да с'в'они на-вр'аша; Б'еќ-да йр'ашам не-м'ожем да-идем нигде; Без-да йр'оверим кој-си, шито-си и од-кеј-си к'ако м'ожем да-д'авам информацији(j)e на-св'екому; Без-да-с-'испойши н'eма й'аре ш'аке л'асно; В'исо без-да-йр'ашаш к'еј-смеши д'a-o-з'емеши в'олон; Без-да-зн'ае м'ајка-ши д'ојди, ке-ши-д'адем й'аре и сл.*

Конструкцијата *без + да* реченица претставува романизам (Тополињска 1995: 278) и како што може да се види од примериве доста често се среќава во говорот во селото Сиричино, се среќава и во тетовскиот говор, но застапена е и во другите говори на нашата јазична територија. Инаку речениците со *без да*, се можна варијанта на допусните реченици во македонскиот стандарден јазик (Минова-Гуркова 1994: 269).

Во овој говор се среќава и двојна и повеќечлена негација, во реченици каде што покрај честицата *не*, која е основно средство за изразување на негација, се среќаваат и негираните заменки од типот *н'икој, н'ишито* и сл, па имаме: *Никоаш не-м'oеш да-му-вр'ашаш за-шишто шито он-хо-н'айраел за-ш'ебе; Никаш не-си-бил шти-за-нас, св'екоаш си-бил йр'ошиф; Н'ишито н'e-сакам за-в'озврай; Никоаш не-си-н'e-сакал ка-ши-ој-деца; Ja н'ишито не-йр'аем; На Си-ш'ојана н'икој не-му-'обратиши ѹажња на-шишто шито-зб'ореше; Никој н'e-сака-да-р'абоши со-ш'ебе, заши шти-не-си-ч'уек; Ja-ши-р'екоф да-ха-'искоши н'иваши, а-ши-н'ишито-не-си-н'айраел; Никоаш н'ишито не-к'ажуаш и слично.*

### 3.7. ИЗРАЗУВАЊЕ НА ПОСВОЈНОСТА

Посвојноста во овој говор се изразува со посвојните придавки и заменки, со кратките форми на личните заменки во датив, и описно - со предлогите *на* и *од* и општата падежна форма на именките (зменките).

Примери со изразување на посвојност со помош на посвојни придавки или заменки се врши како и во другите македонски говори: *Неѓојш-e-деца све-са'-учени;* *Нивнатиа мајка мл'огу збори;* *Нејзинатиа сесра се'-омужи у-б'оѓашто;* *Тв'оатиа св'екрва на 'оѓин н'e-ѓори;* *Неѓоатиа к'уќа е-најѓ'ол'ема у-с'елово;* *Мојоти јпр'адедо/јпр'едедо бил мл'огу с'ил'ен ч'уек;* *Нивнатиа 'унука била мл'огу 'убаи и сл.*

Изразување на посвојност со кратките заменски форми најчесто се врзува со роднинските имиња, примери: *Б'аба-ми зн'ае да-јпр'еде;* *Сесра-ми н'e-знае да-м'есуе;* *Тајко-му од-Сиѓ'ојана з'аминал с'абајл'e за-Б'елѓрајти;* *Чичко-ми е-ѓол"ем-чуек;* *Тејќка-му н'e-сака да-с'еди на-ѓосити;* *З'aедно со б'аба-и Сиѓ'ојна 'идемо на-јазар;* *Д'едо-ни к'ол'ку е сијар ѫа-м'оже да-иде, а-ши-да-н'e-моеш;* *Ти-шиќто-в'икаши да-идемо д'ома з'aедно со ѫа-тико-ши, кој ѫи-јпр' н'e-јдеш и сл.*

Во говорот во селото Сиричино предлогот *од* за изразување на посвојност се среќава доста често: *Сесрене оїт-б'аба-ми ж'ива у-К'анада;* *Тејќка-му од-Тошетиа р'абојта ѹо-н'иве;* *Оїт синоїт Ѣомалаф 'имам Ѣтри ун'учиња, н'ека са-ж'иви и-зр'ави;* *'Исекоф Ѣр'анка оїт-јасика;* *Туриф Ѣтри л'ојце од-м'едојти;* *В'идоф Ѣл'ава оїт-куче;* *У-снегон в'идофмо сиѓ'уваљке од-вайлк и слично.* Изразувањето на посвојноста со предлогот *од* најкарактеристично е за западните македонски говори (Конески 1982: 109).

Описното изразување на посвојноста со предлогот *на* во овој говор многу ретко се употребува. Примери: *'Овде ж'ива б'аба-му и д'едо- му на-з'eќион од Р'адејта?;* *На П'еѓрејта с'есра му-е 'оваја;* *'Овде р'абојта с'ин-му на Горана* (во зависност од говорителот што зборува, тута обично оди *с'ин-му од Г'орана*). Вакво изразување е карактеристично за југоисточното наречје, каде што ситуацијата е обратна, почесто се изразува посвојноста со предлогот *на*, а ретко со предлогот *од* (сп. Видоески 1960/61: 25, Дрвошанов 1993: 97, Лаброска 2003: 85). Тута во овој говор на местото на предлогот *на* се употребува предлогот *од/оїт*, па имаме; *Р'абојтам со-с'ин-му оїт-Тр'ајкотиа;* *Б'ерефмо Ѣр'озје со-д'еџана оїт-Сиѓ'анкотиа;* *Го-в'идоф д'еѓејто оїт-Гошетиа и сл.*

### 3.8. СЛОЖЕНА РЕЧЕНИЦА

Сложената реченица претставува резултат на поврзувањето на најмалку две одделни реченици, па според тоа треба да содржи најмалку две самостојни личноглаголски форми (два прирока). Во овој дел

посветен на синтаксата ќе се обидеме да дадеме преглед на поспецифичните сврзници со кои се образуваат сложените реченици во сиричинскиот говор.

### 3.8.1. ПРИРЕДЕНИ РЕЧЕНИЦИ

Кај **којулаштивниште** (*составниште*) **сврзници** најчесто доминира сврзникот *и*: За д'в'а-д'ана ќе 'идемо и ќе- тие-з'еемо со-нас; Го ф'аши со- 'еднатиа р'ука ўр'еку ўр'олојна и ѡо-ур'енесе ўр'еку-йуи; Си'ана од-си'иење с'абајл'е р'ано и з'амина на-н'ива да-р'абоиша ўо-лати; На ўл'адне ќе-'идемо у- граи и ќе-к'ушимо за-јадење све што ўр'еба; Раб'оишал'е што раб'оишал'е и с'еднал'е да-јада; Д'ешено м'ое е-ш'еано и 'ушиште кр'иво 'озгора ис'аднало.

Покрај сврзникот *и* доста често се употребува и сврзникот *иа*, кој освен со своето основно значење, се употребува и како партикула за засилување: Јадеа што јадеа, иа-му-а-в'икаја да-штоа; Се-доѓов'араја длăг'о-време, иа-на-крај њадна д'оговор; Прво ч'екам њарејте да-ми-ху- вр'ашши, иа-штосл'е ќе-'идем од-овдека; Ти-'едно им-зб'ориши, 'они иа-ш'ераа ўо-сит'аро к'ако им-одѓовара щаке; И'израја, 'израја, иа-с'еднаја да-'одмора; В'икаја, в'икаја, иа-'едно вр'еме ёл'еам зам'инаја.

**Адверсашибивниште** (*срштивниште*) **реченици** најчесто се јавуваат со сврзниците: *ама*, *а*, *н'еѓо*. Примери со *ама*: Ќе щи к'ажем н'ештио, 'ама ёл'еј с'еа щи-к'ажи-на-св'иштина; *Ти(j)а* зн'аел'е д'ека 'има јаѓоде на-што-а-местио, 'ама не-отишшил'е, им-б'ило-сра; *Тр'ијун* б'оиштум/боиш щосеал, 'ама щаке не- с'е-сее ка-н'еѓо; *Ја-ќе-щи-ш'омогнем* 'околу си'окаја, 'ама щи щосл'е да-ми- д'адеш да-јадем; *Јадење* ќе-щи-н'аираем 'ама щосл'е с'акам да-си-ху- 'исцетил дрв'ана; *Знам* д'ека щоа све-е-'убоо, 'ама што-д'а-шраем кој н'еам щаре да-ѓо-к'ути; *М'ол'еше* цел-д'ана, 'ама н'икој не-сит'ана да-му-ш'омогнене и сл.

Примери со сврзникот *а*: *Пр'аши(j)а* боиш(б'оиштум) щаре за-д'ејчене б'олно ўр'еку 'едан што Ѹој д'ојде, а Ѹој не-'им-хи-дал; *Све раб'оишаша* ўо-ш'ол'е, а Ѹој с'еднал и с'еди; *М'ие* щрај, а Ѹој р'асиурај, е ај н'е-шукни; *М'ие* изл'аѓамо за на р'абоиша, а Ѹој щ'оѓај се вр'ака од-ск'иштиње и сл.

Примери со сврзникот *н'еѓо*: *Што-не-ѓо-д'онесеш* щи, н'еѓо ја-ур'еба да-'идем 'увек що-него; *Знам* што е-'убоо, н'еѓо н'емам што-д'а-ур'аеш; *Што-не-ѓо-ш'омогаш* щи 'ова, н'еѓо м'ене с'амо ме-м'учиш; *Св'иштина* раб'оишаша, н'еѓо щи с'амо забушаваш и сл.

**Дисјункшибивниште** (*разделниште*) **реченици** се сврзуваат со сврзниците: *'ил'и* - *'ил'и*, *ем* - *ем*, *б'ило* - *б'ило*, *ни* - *ни* (ниш - ниш во зависност од говорителот). Примери: *'Ил'и* д'оаѓај со нас, *'ил'и* д'ома ќе с'едиш; *'Ил'и* ќе к'ажуаш што-с'е-деси с'инојка, *'ил'и* ќе тие-заштв'оримо; *'Ил'и* ёл'едај што ўр'аеш, *'ил'и* ќе-ти-избркамо; *Ем* се-ур'аеш в'амо д'ека н'ишто не-зн'аеш, *ем* си-ѓа-ср'абоишаша раб'оишава; *Ем* з'емаш щаре в'амо, *ем* б'ол'ен се-ур'аеш;

Ем ўл'аче, ем се-см'ее; Н'e-сака ни-да-ј'аде, ни-да-ї'ие; Ни-đ'ава, ни-їа з'ема н'eшишо; Ниї/ни-ме инїпер'есира н'eшишо, ниї/ни-їа-с'акам да-мен-инїпер'есира; Ниї/ни-м'ожем да-їти-їом'огнем, ниї/ни-їа-с'акам. Б'ило їти си д'ошац да-ми-ї'омођнеш, б'ило м'ајка-їти д'ошила да з'ачисити св'e-исїто ми-е-м'ене и сл.

Кај **ексклузивниште** (*исклучивниште*) **реченици** се употребуваат сврзниците с'амо, с'амо шїто 'освен, примери: Цел گраї р'абоїта, с'амо он-с'еди и ч'ека н'екој да-му-д'аде; Ниишто не-с'акам од-її'ебе, с'амо 'едно н'eшишо б'арам, да-ми-д'адеш да-їи-в'идим д'ецаїта; Никоѓо не-с'акам, с'амо н'eѓо-ѓо-с'акам; Ја н'eамам млоѓу-їаре, с'амо їи(j)а у-м'ене шїто беа; И ја зн'aем да-иѓрам, с'амо с'ега н'eам с'ила; Сакам да-їти-к'ажем н'eшишо, с'амо шїто не-знам к'ако; 'Еве ја-ќе-ви-д'адем їаре, с'амо шїто їрво ќе-їпr'еба да-ми-израбоїташте; Ск'оро све 'исїадна у-н'ајдобар рети, 'освен-шїто не-усї'еафмо да-им-ѓа-д'ојремо в'одатиа; и сл.

Кај **конклузивниште** (*заклучивниште*) **реченици** во овој говор како сврзувачки средства се јавуваат модалните зборови, зн'ачи, с'игурно и слично, примери: Р'исїто з'атиоа ч'ера в'икал, зн'ачи н'eшишо 'имало ѓ'оре; 'Ојна ѓо-ѓл"едафмо ц'ело вр'еме на-'оро ф'атиен, зн'ачи н'ишито не-зн'aел шїто се-деш'аало; Е, ѓл"еши д'ека д'ојде, зн'ачи їа-їто-м'ое 'исїадна, ја-кој-їти-зб'орим їти не-в'еруаш; З'еми к'асни м'алце, с'игурно си-ѓл'аден.

### 3.8.2. ПОДРЕДЕНИ РЕЧЕНИЦИ

Како најчести **шемиорални** (*временски*) **сврзници** во овој говор се: дур, дур да, ка, оїт-ка, чим, їред да.

Дур-їти-ї'екне ї'ебе, м'ие з'авришифмо; Дур д'ојдеш їти ја-ќе-їр'ил'еѓнем м'алу; Дур-се-кл'ашши їти їл'адне в'ише ќе-сїт'ане; Дур-се-оїраем ја-од-б'ол'езоф їпr'еба да їр'ојде ї'одлїѓо вр'еме; Какоф-с'и-бил їа-їти, дур н'e-видши со-св'oј-очи не-в'еруаш; Ја дур-да-сїт'анем, да-з'eем в'ода да-їт'ојрскам, ќе-ме-сїт'амни; Дур-да-се-доѓ'оворим со-їт'ебе *Нова-ѓ'одина* ќе-ф'ати; Дур-да-ї'ојде їт'аја ја ќе-изр'абоїтам 'ова и сл.

Примери со сврзникот *ка* се следниве: Ка-ќе-їти-а 'оїал'им/ѓ-'оїал'им 'една, мрши од-їр'ед-очи да-не-їт'е-ѓл'еам; Ка-їт'е-ѓл'еам в'акоф, д'ушава ми-се-к'орне; Ка-ќе- д'ојдеш к'еј-нас, їт'оѓаш/їт'оѓај ќе-ѓо-ѓ'обиеш їтоа шо-ѓ'обариш; Ка-ќе-ве в'идим д'в'ајцаїта з'аедно, ми-се-одм'ил'уе д'аноф; Ка в'идоф їт'оа, ми-се-зѓ'ади 'одма и сл.

Примери со сврзникот *оїт-ка*, се следниве: Оїт-к'a-дојде у нас 'абе два зб'ора н'e-к'ажа; 'Оїт-ка-ќе-изр'абоїтши д'ојди да-їти-їл'атим; 'Оїт-ка-ќе-ѓ'оїиеш д'ојди да-їтоїр'аемо м'оабеїт; Оїт-ка-ќе-н'аучши д'ојди да-їти- 'исїтраишам; Оїт-к'a-дојде, н'ишито не-їпr'оори; Оїт-ка-ќе-н'аїраеш н'екоа ѩл'ујос їт'осл'е се-см'ируеш итн.

Со сврзникот чим ги имаме следниве примери: Чим *ш'аке* *ш'р'аеш*, *с'о-мене н'е-сакам в'ишие да-зб'ории*; Чим *ш'ој-ши-е* *ш'оважен од-нас*, *'иди со-н'еѓо и не-с'е-враќај в'ишие*; Чим *шл"еаш ме-н'ема*, *д'ојди и ш'обарај-ме*; Чим *шл"еаш н'ешишо-ми-е*, *'одма 'утирај*, Чим *н'е-дојде* *Петира*, *с'иѓурно 'има н'ешишо* и сл.

Исто така е и со сврзникот *ш'ред да*, пример: *Пред-да н'аѓраеш н'ешишо*, *ш'р'еба-да ш'р'ашаш*; *Пред-д'-идеш у-ѓрай*, *н'аврашти до-к'еј-мене*; *Пр'ед-да р'ийнеши ш'р'еку р'екана в'иди ш'р'аку е-дл'абока*; *Пр'ед-да ш'очнеш да-р'абошаш к'ажи н'екоа м'ол'ишва* и сл.

**Причинскиште (каузалниште) реченици** најчесто ги содржат сврзниците *заш/зош*, *з'ашшто/з'оишшто*, *ш'оишшто/ш'оишшто*, примери: *Петира не-ш'оишшто* *шо-л'еј*, *заш б'еше б'олна*; *Три д'ана не-сум-јала*, *заш/зош н'ема кој-да-ми-д'онесе*; *Заш за-све-ви-ш'оишшам*, *з'ашшто в'аке ми-ш'р'аеше*; *Не-д'ошла на-св'адба* *заш/зош ја-сум б'ила ш'амо*; *Пукнала* *заш н'е-дошла*; *Ш'оишшо се ш'р'аеш ш'аметен*, *з'еми и ши-дор'абошаш*; *Ш'оишшто ш'акваа ши-е-раб'оишшама* *н'е-мора да-д'оаѓаш д'янакса*; *Н'е-може да-шши-ш'омоѓне ш'оишшто и он не-изр'абошаш з'а-него*; *Н'е-може да-д'ојде со-нас*, *ш'оишшто не-ѓо-ш'уишшаша*. Сврзникот *ш'оишшто* е карактеристичен и за соседниот каршијачки говор (Цветановски 2004: 180).

Како причински сврзник се јавува уште и чим, пример: Чим-ш'акваа *б'ила раб'оишшава н'е-мора да-д'ојдеш*; Чим-в'икаши *д'ека ме-с'акаш ке-д'ојдеш со-м'ене*; Чим-се-согл'асуаш *фамил"ешие в'аши м'ожеше да-се-з'емети*; Тука се јавува и сврзникот *д'ека*, пример: *Се-ујл'ашила д'ека не-д'ојдофмо*, појава карактеристична и за вратничко-полошките говори во целина (Вратничко-полошки говори – духовна ризница 2012: 156).

**Консекутивниште (ш'оследничниште) реченици** во сиричинскиот говор најчесто се образуваат со сврзниците *ш'олку ... шшишто* и *ш'аке да*. Ќе претставиме неколку примери во реченица со овие сврзници: *Тој б'еше ш'олку д'ебел, шшишто св'иштина шл"едаја у-н'еѓо*; *П'орано ш'олку се-раб'оишшало шшишто не-се-зн'аело шшишто-е-д'ан, а-шшишто-ноќ*; *Еј, абе ш'олку ме-'удре ш'р'еска с'илно шшишто Господа ѓо-в'идоф*; *Д'ешено ш'олку-е н'емирно, шшишто к'оај ке-ѓо-в'идим ми-се-д'иѓа к'осава*; *'Абе с'инојка ш'олку се-нач'укафшие шшишто не-зн'аефшие шшишто ш'р'аеше*; *М'ие ш'орано мл'оѓу смо-раб'оишшал'е ш'аке-да од-с'еа ши-н'ашшамо в'ише мислиш'е-му-а шшишто-ке-ш'р'аеше*; *Ја-з'авришиф со-р'абошаша за-д'янакса, ш'аке-да шшишто м'оеши да-д'ојдеш кеј-м'ене к'оај с'акаш и сл.*

**Финалниште (целниште) реченици** во овој говор се образуваат со сврзникот *да* и *за да*, примери: *Израб'оишшаша ш'обрѓу з'а-да-м'ожа да-ш'еишаша ш'осла'е*; *З'а-да-не-ом'еишшамо д'ома ке-изл"еземо м'алице да-шрош'еишшамо*; *За-да-вл"ешиш у-з'олошка ш'р'еба да-ш'л'ашшиш*; *Д'ојдоф да-зб'орим с'о-штебе/д'ојдоф за-д'а-зборим со-ш'р'ебе*; *За-да 'идеш да-ш'еишаш ш'р'еба да-ш'имашаа м'лоѓу-ш'аре*; *За-д'ецишана да-не-се-зашшешаша, ш'р'еба да-им-к'уишшие ш'о-н'ешишто*; *Јово д'ошашаа за-да-ми-д'онесе ш'р'ешње и сл.* Како еквивалент на

целните реченици се јавуваат конструкции со предлогот *за* + глаголска именка: *Чиче ај ако с'акаши й'ушти-не*, 'имамо д'еца за-ѓл"еање. Треба да се нагласи дека појавата на сврзникот *за да* наместо само *да* е поретка во дијалектите (сп. Дрвошанов 1993: 98, Лаброска 2003: 91) и оваа особеност во сиричинскиот говор е веројатно добиена под влијание на стандардниот јазик.

Најчести **кондиционални (условни) сврзници** во говорот во село Сиричино се *ако* и *да*, па така имаме: *Ако џл'анираши да-ѓ'оаѓаш на-ѓ'ости кеј-м'ене, н'ајави се-ї'орано*; *Ако їти-с'е-иде/ с'-иде с'о-ниф 'иди, їтошто м'ене не-ми-с'е-иде*; *'Ако не-се-вр'атишши за-с'аати вр'еме м'ие-їти-зам'инафмо*; *Ако н'е-дааш џ'аре џ'оарно не-ѓ'оаѓај; Да-с'акаше да-ѓ'адеше н'ешиќио, 'одамна ќе-ѓо-найр'аеше їти-оа*; *Да-с'акаше би-ѓ'ошал; Да-имаше б'арем м'алку їтамеш ќе-би-ѓо-н'ајраела їтоа; Да-в'икнеше би-ѓ'ошл'е би-їти-їтом'оѓнал'е* и сл.

**Концесивниште (дојусниште) реченици** се образуваат со следниве сврзници *'ако и м'акар*: *'Иако б'еше 'изморен 'остиана да-дор'абојта; 'Иако сум-б'ол'ен не-се-їр'едавам/їр'едаам; 'Иако не-їр'изнаваш/їр'изнааш сфиште зн'ајемо дека їти-си-кр'иф; 'Иако зн'ајеше мл'оѓу, їтој 'еитиен сл'або се-ї'окажа; Ѓ'оаѓај їто-м'ене, м'акар што їтосл'е ме 'избркал'е од-ѓ'ома; Ти їр'обај н'екако да-ѓ'ојдеш, їа-м'акар ја-ќе-ти-вр'атишши за-н'ајаш;* *'Ако м'ожеши м'акар з'астиани 'ушиште 'едан/уши-еан с'аати и сл.* Карактеристика за народниот јазик е и употребата на сврзникот *ако* како допусен (Минова-Гуркова 2000: 288), а оваа особеност се сретнува и во сиричинскиот говор: *Ако р'екоф не-їр'есекоф*.

Во говорот во селото Сиричино воопшто и во разговорниот јазик како допусен сврзник се употребува сврзникот *мада*, преземен од српскиот, односно од хрватскиот јазик, на пример: *Ти си ѓ'обар, м'ада н'икој не-їти-сака; Све-е-ѓ'обро, м'ада їак-м'ене не-ми-с'е-свиѓа; Ти си доб'ар-чуек, м'ада їаб'иетој не-їти-чини.*

Кај **декларативниште (исказниште) реченици** како дел од подредените реченици ги среќаваме следниве сврзници: *дека, да*. Пример: *Тая м'исл'и д'ека е-ї'оважна од-м'ене; М'исл'ии д'ека н'е-знаем што-їтраеш, їа-їак/їа їти-їти-ушишам; Што-се-зам'исл'уеш д'ека м'ожеши да-ме-з'афркнеш; Само што ёв'ајција р'екл'е д'ека н'емаа н'ишиќио, на-ѓл'аватиа оит-Насибојта їточнал да-зв'они 'едниоти с'аати.*

Од **релативниште (односниште) реченици** како сврзник со најширока употреба се среќава сврзникот *што*, примери: *Дај-ми-ѓи џ'арети што-їти-ѓи-дадоф ч'ера; Ѓ'ојде ж'ената што ѡа в'идофмо н'екња у Б'егорман; Се ф'атил їти-їтерој што-ѓо-с'еевфмо з'ајдно; Ж'ената д'онесе їтоа што-їр'ебаше; Ти-ѓа-кутиф їти-аинјата што-ѓа ѓл"едафмо ч'ера; Ти-ѓа-кутиф їти-аинјата што-їти-ѓи-дадоф кој-б'еше кеј-м'ене.*

Како релативни сврзници се среќаваат и *кој, кеј, кеј што, к'ој, кад/ка, ка што*, примери: *Кој-м'у-ѓи-зел џареши на ч'уеоф, да-му-ѓи вр'ати;* *Кеј што рабоишаша не-се-'омеша;* *Ќе-вл"езем у-ти(j)'а-куќе кеј-што м'ожем, а за-у-др'угиши не-можем да-ти-ѓар'аниширам;* *Кој и да д'ојдем к'еј-тибебе тиши не-си-ѓома;* ...е, *тиша беше баш ти-ој-даш ка-ѓојдофиише да-метиос'ешиши;* *Ќе н'атраешашаке к'а-што ке-ти-и-речаша од-ѓома;* *Н'ека 'одмора к'еј-нас к'ол'ку што с'акаш он;* *Ка-што зн'аш и 'умееш, да-си-'очисишиле све ова н'атреши,* да-н'е-видим и сл.

Што се однесува до **модалниште (начинскиште) реченици**, тие се образуваат со сврзниците *ка и ка да:* *Се џр'аша в'ажни, ка-м'ие да-не-ѓи-ѓл"еамо;* *Дејчињана д'ојдоа д'ома утилашени, ка-да в'идел'е н'ешто;* *Цел'акуќа га-оик'ол'ица к'а-да е-с'арај;* *Ка-да-с'акаш да-к'ажеш н'ешто, а-ср'ико.*

Покрај овие сврзници се употребуваат и *боиштум/боиш*, пример: *Се д'оишерал ка-за-на-св'адба, м'исл'и боиш/боиштум св'арно к'-иде;* *Боиш се-ђр'ае д'ека зн'аш н'ешто, 'ама врска н'ема;* *Ќе-иск'инемо тири-цв'екиња и ке-р'ечемо боиштум м'ие-не смо-в'идел'е н'ишто;* *'Иди р'ийни у-В'ардар и џр'ај-се боиш се-ѓаеш, и-ја-к'е-доем и-ке-ти-е-стасим тиосл'е;* *Сл'ушнафмо боиш-све-ѓа-уср'оал'е к'ерка-ви.*

Како начинско-поредбен сврзник се јавува и сврзникот *н'еѓо-л'и*, примери: *П'оарно да-ти-ашибим оти-тиорано, н'еѓо-л'и да-н'емам/н'емам на-крај м'есиши;* *П'оарно з'еми-ѓа оти-с'еша в'одаша, н'еѓо-л'и да-се-вр'акамо тиосл'е ти-н'еа;* *П'оарно м'и-е-да с'едим д'ома, н'еѓо-л'и тиамо тибебе да-ти-сл'ушаш;* *П'обрѓу би изр'абоишал со м'отика, н'еѓо-л'и тиши со тиракијорон;* *П'оарно да-ѓонесем д'рава со-к'ол'ица, н'еѓо-л'и тиши-да-ми-н'осиши од-ѓол'е и сл.*

И сврзникот *к'амо-л'и* се среќава во ваков тип реченици; *Тој-ѓа-обрадил цел'а- нива бес џр'обл'ем, а-к'амо-л'и за-ова н'ифчево м'алоо;* *Н'ема к'ор-динар у-џеј, а-к'амо-л'и да-куши нешиши н'ешто;* *Не-н'аучил н'ишто, а-к'амо-л'и да-н'атишеш н'ешто;* *Јоан н'е-знаеш да-ч'иши, а-к'амо-л'и да-тишиша.* *М'ене не-ме-тишишал'е од-ѓома да-изл'езеш, а-к'амо-л'и тио-в'ода да-идеш у-ср'еш-село.*

## 4. ЛЕКСИКА

Со цел да се добие целосна претстава за еден говор неопходно е да се прикаже барем еден мал дел од лексичкото богатство што секој говор го носи со себе.

Лексемите го претставуваат лексичкото богатство на еден говор, па во таа смисла, потребата за презентирање на лексичкото богатство на народниот јазик се должи на фактот што народната лексика е подложна на изразити промени (губење, замена и сл.) поради новите општествени односи, новите начини на производна работа, изумирање на занаетите и др. Социјалните, економските, културните, а особено производствените промени, остваруваат видлив одраз на лексиката.

Ние во овој дел ќе се задржиме на потипичните лексички дијалектизми во говорот во село Сиричино, ориентирајќи се според Прашалникот за собирање материјал за македонскиот дијалектен атлас, не претендирајќи на исцрпност.

### 4.1. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЛЕКСЕМИ СПОРЕД ТЕМАТСКИ ГРУПИ

**Делови на човечкото тело, болести, психички и физички особини на човекот:** *ф'аца* 'предниот дел на главата', *р'ило* 'усна', *к'укник* 'големите заби со кои се цвака храната', *ї'ейл'*е 'испупчениот дел на грлото', *сн'їга* 'горниот дел на телото', *їрди* 'предниот горен дел на телото', *ї'уйак* 'средето на мевот', *їаc* 'задник', *сл'їза* 'солза', *се ѹери* 'се смее', *осира* 'насира', *ш'ашаф* 'човек што гледа со едното око на една страна, а со другото на друга', *к'ал'еш* 'човек со црни очи', *бр'адоња* 'човек со голема брада', *їш'анок* 'слаб човек', *круї* 'силен, јак човек', *р'уѓа* 'вреѓа', *ч'ейорок* 'растојание меѓу палецот и показалецот', *к'уди* 'мисли на лоши работи', *бл'уе* 'повраќа', *јечменик* 'она што расте на окото и личи на зрно од јачмен', *бр'адајца*, *їршник* 'мал израсток на телото', *їр'елада* 'име на болеста што се добива од настинување', *с'акл'еї* 'тешкотија, нервоза', *їадача-бол'ес* 'епилепсија, болест кога човек губи свест и паѓа', *м'ел'ем* 'лекарство што се става на рана за да оздрави (обично тревка или маст)', *на'очаре* 'тоа што луѓето го носат на очите кога не гледаат добро', *б'андори* 'зборува само нешто', *се ѩрїа* 'се чеша'.

**Роднински односи и возрасти:** *ч'ук* 'човек', *ч'уече* 'мал човек', *удоец* 'човек на којшто му умрела жената и не е прженет', *удојца* 'жена на којшто ѝ умрел мажот и не е премажена', *бр'айшанка* 'женско дете од брат', *с'есрична* 'женско дете од сестра', *з'їлва* 'мажовата сестра', *б'алдаска* 'свеска', *женишт'урис* 'повеќе женски деца или жени воопшто', *муши'агие* 'повеќе машки деца', *к'оїиль* 'вонбрачно дете'.

**Хигиена, облека и обувки:** *сат'уњајца*, *ї'ења* 'белото што се прави од сапунот', *ї'ирајка* 'дрвена направа со која се перат (удираат) дебелите алишта', *фл"ека* 'дамка', *р'укаф* 'делот на кошулатата од рамото до шаката', *ї'учинка* 'тоа со што се закопчува кошулатата', *к'аши* 'тесен женски појас во повеќе бои', *ч'ашире* 'вид панталони широки од колената нагоре', *б'елчуѓ* 'тоа со што се запина ременот', *ѓуњиче* 'горна, машка, клашнена облека со полуракави и ќулавка', *м'инїан* 'женска облека со копчиња', *з'авјачка* 'дел од женска облека што се носи напред врз кошулатата', *ф'астїан* 'женска облека', *з'убан* 'горна клашнена долгa облека со ќулавка (најчесто ја носат овчари за покривање и против дожд, снег)', *'оїуїкe* 'врвците од страните на опинците', *н'алане* 'дрвени папучи, влечки', *се 'удене* 'се вдене', *'ушнике* 'украсите што ги носат жените на уши'.

**Исхрана, видови јадења:** *с'омун* 'леб, фурнаџиски или црепнарски', *кр'ајче* 'парче леб од крајот', *ч'енкарен л'еб* 'леб од пченкарно брашно', *в'ареник* 'качамак, бакардан', *ч'арке* 'тоа што останува при топењето на парчиња сало и сланина', *куб'асиџе* 'полнети црева со дробено свинско месо и после сушени', *ж'алчка* 'жолтиот дел во јајцето', *с'ерај* 'млекото што се добива веднаш откога ќе се стели кравата', *шл"ивоа/шл"ивојца* 'ракија од сливи', *ш'арен-л'ей* 'специјален леб што се меси за слава и се носи во црква', *ок'ашиње* 'последната ракија што истекува од казанот', *ј'уа* 'водата во која се киселела зелка', *дор'учкуа* 'појадува', *ї'ача* 'вид јадење од сварени нозе од прасе или теле', *ї'иѓанце/м'екиџе* 'производи од киснато, тегнато тесто' (Киш 2010: 177).

**Куќа и йокуќнина:** *б'аџа* 'посебно направен отвор на покривот на куќата од каде што излегува чадот', *куї'ашило* 'просторија за капење', *сл'абиџа* 'скали со помош на кои се качуваме на повисоко место', *ї'енциер* 'отвор во собата низ кој влегува воздух и светлина', *цам* 'стаклото на прозорецот', *їлоїї* 'ограда соплетена од гранки, трески', *'одајче* 'помало сопче', *с'урме* 'дрвото со кое се затвора одвнатре капијата или воопшто вратите', *їл'емја* 'споредна просторија во која се чува слама, сено и др.', *р'оѓожа* 'постела плетена од слама', *к'рбла* 'дрвен сад за носење вода, обично се товара на коњи', *к'ондир* 'специјален земјен сад за вино', *шл'аћник* 'направа за толчење лук', *к'ал'енца*, *ш'ањир* 'земјен сад од кој јадеме манџа', *л'ојџа* 'прибор за јадење што служи за црпење или сркање течна или кашеста храна', *цр'еѓиња* 'земјен сад налик на тепсија во кој се пече леб'.

**Земјоделство:** *слоѓ* 'дел од нивата', *ор'аница* 'изорана нива', *р'алник* 'железниот дел на плугот (ралото) што влегува во земја и ја сече земјата', *ц'рцало* 'острото железо (личи на нож) на плугот или ралото што се става напред и пред ралникот ја сече земјата', *ојница* 'дрвото што го сврзува плугот за јаремот', *ш'иник* 'мера за жито од 10 ока или друго', *ї'очинке* 'глотежот што останува во решетото или во машината при сеење', *ї'ал'ец*

‘рачката на косилото’, *оīaa* ‘сеното од второто косење’, *c'oa* ‘дрвен стап’, *к'оīици* ‘врзани спонови од жито’, *з'акос* ‘окосено сено со едно замавување на косата’.

**Занаеīи:** *з'р'ебењ* ‘направа за влачење волна’, *ц'еīици* ‘дрвените прачки што се ставаат во основата на разбојот за да не се мрсат жиците’, *шовор'ашило* ‘дрвото со кое се стега или олабавува основата на разбојот’, *соал'ка* ‘дрвената направа во која се става цевката’, *ш'арл'ица* ‘дрвената направа за кршење коноп’, *ш'уздер* ‘тврдиот дел на конопот’, *к'удел'a* ‘урката каде што се става волната’, *осноа* ‘преѓа на разбојот во која се вткајува јатокот’, *обруч* ‘дрвена или метална лента што ги држи штиците на бурето’, *ј'уйок* ‘преѓата што се вткајува во основата’, *кл'асње* ‘материјата исткаена од волнена основа (и јаток) од која се прават дебели горни алишта’, *св'рдл'e* ‘направа за правење дупки во дрво, метал и сл.’.

**Расширеност:** *м'езра* ‘тенкиот слој под кората’, *в'ејка*, *ш'р'еска* ‘исечена гранка или ситно суво гранче’, *шрути* ‘тенко долго гранче од сувово дрво’, *с'уфка* ‘парче суво дрво’, *шрут* ‘вид печурки на дрво кои се употребуваат за палење оган (со огнило)’, *с'уројца* ‘сувово дрво’, *оск'оруша* ‘дива круша’, *ј'ешпро* ‘плодот во оревот’, *ј'емишка* ‘плодно дрво’, *ц'афти* ‘дрвото или цвеќето кога пушта цвет’, *ов'оиштарник* ‘заградено место каде што има овошки’, *ј'ела* ‘вид дрво’, *б'убинке* ‘плод од смрека’, *з'айор* ‘тревка со црн плод што расте сред житото, од неа поцрнува брашното ако претходно не се исчисти житото’, *б'ујач* ‘вид растение’, *сл'ес* ‘растение’, *бл'аѓуњ* ‘вид даб, мазен даб’.

**Животински свет и сточарство:** *ш'асијук* ‘коњ што се чува за приплод’, *ш'арл'e* ‘малото од магарица’, *м'аска* ‘мелез од магаре и кобила’, *шиширка* ‘крава што не е плодна’, *з'р'ивна/з'р'ива* ‘косата на вратот на коњот’, *заз'убице* ‘болест на устата кај коњ’, *ш'р'ежи(j)a* ‘кога добитокот по втор пат ја прежвакува храната’, *б'ул'ук* ‘многу говеда (свињи) заедно’, *ц'ојса* ‘добиток кога ќе умре’, *к'еч-кеч* ‘кога се тераат кози’, *p-p/к'оīррр* ‘кога се тераат свињи’, *се м'ишири* ‘кога добитокот го менува влакното’, *sv'иска* ‘неојагнета овца’, *ч'елник*, *ш'р'едњик* ‘овенот што ги води овците, што оди напред’, *sv'изак* ‘млад овен’, *шил'еже* ‘јагне од една година’, *'ајат* ‘просторија без врати, прозори, во која се чуваат дрва и друго’, *в'алк* ‘диво животно што јаде овци и друга ситна стока’, *вр'аїка* ‘врабец’, *чк'арл'уйка* ‘тоа што се лупи од кожата на рибата кога таа се готови’, *ј'арка* ‘млада кокошка’, *ул'* ‘кикиритката на петелот’, *к'урка* ‘мисирка’, *к'уран* ‘мисирок’, *кукајца* ‘птица што пушта звук ку, ку’.

**Делови на кола и врвовоз:** *алито* ‘автомобил’, *ш'очак* ‘велосипед’, *коњск'a-коли* ‘кола што ја влечат коњи’, *волоск'a-коли* ‘кола што ја влечат волови’, *к'аїаџи* ‘штица што се става по страните на колата’, *к'ол'есник* ‘кола на две тркала што служи за пренесување на сено’, *ч'еза* ‘кола на две тркала што служи за пренесување на луге’, *четив'орија* ‘кола со четири

тркала', *з'адњишиће* 'задниот дел на колата', *слăтици* 'четирите дирекчиња што ги држат страниците на колата', *р'уда* 'предниот дел кај што се прегнуваат воловите, делот од тркалото до јаремот', *ѓл'авина* 'дрвото каде што стојат спиците на тркалото', *сїш'ишца* 'drvчињата меѓу главината и гобелката', *ѓобел'ка* 'drvчињата под шината', *'оїл'ен* 'горниот дел на санката каде што стои товарот', *ї'уйшуа* 'кога човек оди на пат', *'облаци* 'предништето на самарот од дрво'.

**Релјеф, хидрографија и метеорологија:** *ч'укал'е* 'врв на помало возвишение', *б'ел'ушрак* 'бел камен', *сїш'ишса* 'вид камен', *кр'емењ* 'вид камен', *'олуја* 'сilen ветар со снег', *'окиш* 'смрзнатата роса што се фаќа по дрвјата и по тревата', *др'онец* 'парче мраз што виси по стреата на куќите', *р'уїа* 'дупка', *в'арне* 'паѓа дожд', *б'учало* 'место каде што паѓа вода и бучи', *ї'есчина* 'местото среде река', *црв'еника* 'црвена земја', *длаб'очина* 'длабоко место', *брзаец* 'onoј дел во реката каде што има најмногу вода и каде што е таа најбрза', *лом* 'длабоко место во реката', *в'ишел* 'дел во реката каде што е најдлабоко и водата каде што врти'.

#### 4.1.1. ТУРЦИЗМИ

Турскиот јазик извршил силно влијание врз македонскиот и воопшто врз другите балкански јазици. Во петвековното владеење на Османлиската Империја, турскиот јазик изиграл значителна улога врз македонскиот јазик. Преку турскиот јазик кај нас и воопшто во Балканот навлегувале зборови од арапско и од персиско потекло.

Одделни турцизми среќаваме во нашите текстови од почетокот на XVI век. Доказ за ова е нивната застапеност во народното творештво, како и застапеноста на голем број зборови од турско потекло кои и денес се во жива употреба во народните говори, повеќе кај селското население, отколку во стандардниот македонски јазик (Јашар-Настева 2001: 18-39).

Тие навлегле во нашиот народен јазик и веќе тогаш биле застапени во доста голем број. Турскиот јазик играл значителна улога во периодот на формирањето на нашите градови и на чаршијата во нив (Конески 1982: 218). За ширењето на турскиот јазик можеби најмногу придонела токму турската чаршија со занаетчеството и трговијата, па поради природата на работата, македонското население (градско и селско), кое било директно и индиректно поврзано со чаршијата во секојдневниот живот, ги примало турските јазични елементи од неа.

Кај нас лексиката од турско потекло ја среќаваме речиси секаде и ја употребуваме во секојдневната комуникација, употребуваме турски заемки и во стандардниот јазик коишто денеска не можат да се заменат. Проф. Блаже Конески (Конески 1981: 77) констатира дека никој не помислува да им најде замена на оние турцизми што се останати како

неразделни составки од речникот на македонскиот јазик. Тие зборови означуваат конкретни предмети што се употребуваат секојдневно.

Ареалната слика на говорот во село Сиричино во однос на речничкиот фонд бележи присуство на турски заемки во следниве лексичко-семантички области. При презентирањето на турцизмите од сиричинскиот говор од голема помош ни беше описот на турцизмите во монографијата за вратничко-полошките говори (сп. Вратничко-полошките говори – духовна ризница 2012: 200–203). Еве ги поспецифичните турцизми коишто ги забележавме во сиричинскиот говор:

**делови од човечкото тело:** б'убрек (*latī. ren*), со значење 'внатрешен орган на телото што служи за лачење на урината' е обопаштен на целата македонска јазична територија. Овој назив според Васил Дрвошанов (Дрвошанов 2005: 94) е стара заемка, можеби од аварскиот, во јужните и во источните словенски јазици: словен. *bubreg*, буг. бъбрек, дијал. б'убрек и б'убрег, рус. дијал. бубр'ег. Сп. тур. *böbrek*, *bübrek*, со исто значење; буйӣ 'ногата од колкот до коленото' <тур. *but* (Дрвошанов 2005: 149); ҹиҹер и полукалките ҹарн-ҹиҹер, б'ел-ҹиҹер <тур. *cığer*, *akcığer*, *karağer* (Дрвошанов 2005: 96);

**физички и џихички особини:** д'ембел' 'mrзлив, неработлив'; 'еснаф 'занаетчија' <тур. *esnaf*; 'инаетӣ <тур. *inat*; кодоши 'човек што кодоши' <тур. *kodos*; сакатӣ 'човек со физички недостатоци' <тур. *sakat*; ќ'ел'аф <тур. *kel*; к'ор 'слеп човек' <тур. *kör*; ш'ашаф 'човек што гледа со едното око на една страна, а со другото на друга' <тур. *şaşı*;

**болести и лекување:** 'иљач 'тоа што лекарот им го дава на болните за да оздрават' <тур. *ilâç*;

**роднински односи:** б'алдаска 'женината сестра, сваќска' <тур. *balız*; б'екар 'неоженет, ерген' <тур. *bekâr*; 'аџо 'татковиот брат; чичко; срико' добиена од лексемата амиџе која е турцизам од арапско потекло, тур. *amisa*, *amca* < ар. *amudža* (Дрвошанов 2013: 150).

**облека и облекување:** б'офчалок 'подарок на свадба, крштевка' <тур. *bohça*; д'олама 'горна машка клашнена облека долга до колена, која се носи врз другата облека' <тур. *dolama*; ғерд'анчиња <тур. *gerdan*; к'оланче 'тесен женски појас во повеќе бои' <тур. *kolan*; к'ондуре 'кондури' <тур. *kundura*, *kundra*, гр.; минтан 'вид горна машка или женска облека со тесни ракави' <тур. *mintan*; н'алане <тур. *nalin*; р'уба 'женската облека со едно име' <тур. *ruba*; ф'анела <тур. *fanila*; ч'ашире 'вид панаталони широки од колената нагоре' <тур. *çakşırı*; ш'ами(j)a 'тоа што го носат жените на глава' и шам'ифче 'цебно марамче' <тур. *şamı*; ч'орайе 'тоа што се носи на нозете под чевлите' <тур. *çorap*;

**стан, кука и нејзините делови:** б'аца <тур. *baca*; одая <тур. *odaya*; їармаџи 'дрвена ограда на чардакот или басамаците, направена од тенки летви' <тур. *parmak*, *parmaklık*; ҹам 'прозорец' <тур. *çam*;

**уредување на кукашта и посашки:** д'олаї <тур. *dolap*; ҹ'айак <тур. *kapak*; к'ил'им <тур. *kilim*; ч'ерѓа <тур. *çerge*; ї'еїсу(j)a <тур. *tepsi*; с'андак <тур. *sandık*; с'офра 'ниско тркалезно масиче на кое се јаде' <тур. *sofra*; ї'енцире <тур. *tencere*; ї'абака 'послужавник; голема плитка чинија' <тур. *tabak*; ї'ава 'земјен сад во кој се пече односно вари јадењето' <тур. *tava*; к'умбе <тур. *kümbet*; ї'шие 'стаклен сад за вода и разни течности' <тур. *şişe*;

**приготвување храна:** 'алва <тур. *helva*; є'еврек <тур.  *gevrek*; к'олийша 'пита слична на зелник, само што има повеќе кори и средното е помало' <тур. *kolpide*; мезе <тур. *meze*; ї'аштарма 'сушено овчо месо' <тур. *pasturma*; суџук 'колбаси' <тур. *sucuk*; ї'уришија 'конзервиран зеленчук за зима' <тур. *turşu*; чорба <тур. *çorba*;

**занаети:** присуството на турски заемки во овие говори, е резултат на тоа што најголем број од занаетите се појавиле и развиле за време на Турците (Јашар-Настева 2001: 72). Меѓу поопштите заемки ги нотираме: б'акиши <тур. *bahış*; д'укан <тур. *dükkan*; зијан <тур. *ziyan*; ї'еџе <тур. *tezgâh*; ќар <тур. *kâr*; ї'ерзи(j)a <тур. *terazi*; од материјали: с'рма <тур. *urma*; с'ицим <тур. *sicim*; ї'енеке <тур. *tenekе*;

**алаїки:** 'алаї <тур. *alat*; ч'ивја 'шайка, големо железо' <тур. *çivi*; ч'екиџ <тур. *çekiç*;

**шари:** ї'аре 'стари или нови метални пари што се редат на носија или се ставаат во колач' <тур. *para*;

**мерки:** кило <тур. *kile*; ока <тур. *okka*; чифшї <тур. *çift*;

**домашни животини:** 'ајван <тур. *hayvan*; з'агар 'ловечки пес' <тур. *zagar*;

**диви животини:** к'анце 'ноктите кај птици грабливки' <тур. *kanca*;

**расиштелност:** б'афча <тур. *bahçe* <перс.; з'ирзавеї 'зеленчук' <тур. *zerzevat/zarzavat*; јемии 'плодно дрво' <тур. *yemış*; кал'ем, кал'еми <тур. *kalem*; м'аддонос <тур. *maydonoz*; їаїл 'ицани <тур. *patlican*; їамбук <тур. *pambuk*; ї'уїун <тур. *tütün*; чам <тур. *çam*;

**трансформи и комуникација:** ҹ'аде 'асфалтиран пат' <тур. *cadde*;

**оштесивено-политички животи:** баруї/баруї'аана <тур. *barut/baruthane*; јабанџија <тур. *yabançı*; јан'ичар <тур. *yeniçeri*; к'омии(j)a <тур. *komşu*; к'онак <тур. *konak*; маало <тур. *mahalle*; мур 'печат' <тур. *mühr*; ї'аша <тур. *paşa*; с'арај 'голема кука за живеење, дворец, палата' <тур. *saray*; ї'амија <тур. *tari*; ї'умрук <тур. *tomruk*; ч'арши(j)a <тур. *çarşı*; ч'ифл'ик <тур. *ciflik/ciftlik*; ҹ'ами(j)a <тур. *camı*;

**обичаи и вера:** 'адеї 'обичај, право, закон, традиција' <тур. *adet*;

**од музичкиш инструменти ќи забележавме заемкиш:** ћајда <тур. *kaide*; д'удук <тур. *düdük*;

**небесни *шела*, си<sup>рани</sup> на све<sup>тойш</sup>, време:** сабајл'е 'наутро, утро' <тур. *sabahile*; саат 'временска единица од 60 минути' <тур. *saat*.

## 5. ОНОМАСТИКА

Зборот ономастика потекнува од грчкиот глагол onomádzō што значи именувам. Проучувајќи ги имињата на местата и на лицата, ономастиката открива многу значајни податоци за историјата на јазикот, неговото потекло, тугите влијанија, исто и за современата состојба на јазикот. Посериозни проучувања за ономастиката започнуваат во втората половина на XIX век.

Ономастиката се дели на:

- ✓ топономастика
- ✓ антропомастика

*Топономастика* е гранка која се занимава со изучувањето на топонимите, односно имињата на местата или на географските имиња и нивното настанување.

Според тоа каков топоним, проучува топономастиката понатаму се дели на:

- *хидрономастика*, која се занимава со проучување на имињата на водите;
- *орономастика*, која се занимава со проучување на имињата на планини, ридови, долови, котлини;
- *ојкономастика*, која се занимава со проучување на имињата на местата (села, градови, населби).

Додека пак *анитройономастика* се занимава со проучување на сопствените презимиња, имиња и прекари.

### 5.1. ЗА ТОПОНИМИЈАТА И МИКРОТОПОНИМИЈАТА ВО СЕЛОТО СИРИЧИНО

Носител на микротопономијата на еден простор е селското население, кое непосредно и постојано е поврзано со природниот простор околу себе заради својата егзистенција. За добра ориентација во просторот, при работењето, раскажувањето за некој настан, непогода, месното население спонтано на определените места им давало имиња кои денес во науката се познати како топоними, односно микротопоними.

Имињата се давани според асоцирање на теренот, на геоморфолошкиот изглед, стопанските активности, комуникациите, настаните, напуштените и разрушени објекти, застапените растенија, изворите и поранешните сопственици.

Имињата на населените места (топонимите) биле пренесувани од генерација на генерација повеќе векови. Низ вековите се случувало, и денес се случува една селска и градска населба да го промени етничкиот состав, а таа промена е постепена и обично трае со децении, па и со векови. Новодоселеното население во тој случај ги задржало топонимите од претходното население, а со текот на времето врши и минимални измени во наставката или додава ново име на некое место сврзано со некој нов настан кој се случува во времето на новодоселеното население; а во некои случаи се преведува стариот топоним.

Микротопонимите означуваат имиња на географски поими, како хидроними (имиња на реки, езера, потоци и сл.) и ороними (имиња на планини, ридови, долини, котлини и сл.), како и имиња на други објекти изградени од лубето: бунари, чешми, цркви и сл.

Во продолжение ќе се осврнеме на топономијата на селото Сиричино. На ојконимот Сиричино се задржавме во воведот, а овде ќе дадеме список на забележаните микротопоними во атарот на ова село.

### *5.1.1. Сиричино*

#### *Речник на микротопонимиште*

##### *Азбучен ред*

#### *1. Еднокомпонентни топоними*

- **Банд'ичоо** – ниви. Овие ниви се наоѓаат на северната страна од селото;
- **Бегорман, Бегорм'аало** – маало; тука се наоѓа центарот на Сиричино; Според кажувањата на информаторите се претпоставува дека ова маало го добило името според тоа што тука за време Турско престојувал некој бег, па така е добиено името на тоа маало;
- **Бож'урица** – ливади; по претпоставка на мештаните на ова село, името на ливадите *Бож'урица* го добиле од тревата *бож'урика* што растела на тоа место, инаку овие ливади се наоѓаат на југозападната страна на Сиричино.
- **Босиш'аниште** – нива;
- **Бочојца** – нива. Називот е добиен од *Бочовица*< \*Бочова (*Нива*) чијшто атрибуитски член е образуван од личното име *Бочо* (: *Боѓдан, Боѓомил, Борислав*), (Станковска, Топонимите со суфиксот *-ица* во Македонија 2001: 54).
- **Бр'есл'ика** – нива;

- **Брце** – брдо; местото Брце се наоѓа на североисточната страна од селото. Според кажувањата на информаторите, селото Сиричино било сместено на брдото *Брце*, па потоа се спуштило непосредно под брдото, каде што се наоѓа и ден денеска.
- **Вардар** – река; реката Вардар тече на западната страна од селото, и оваа река не го сече селото на два дела;
- **Венци** – дол;
- **Гојдарник** – планинско место на планината Жеден каде што порано се пасел добитокот, се наоѓа на североисточната страна од Сиричино;
- **Дл'ажина** – ливада; ливадите се наоѓаат на источната страна од селото, во подножјето на планината Жеден и името го добиле бидејќи сите ниви на ова место се долгии;
- **Забел** – нива;
- **Језеро** – ливада; според информаторите името на ова место е добиено по тоа што порано тука се задржувала вода кога ќе надојдел Вардар. Инаку овие ливади се наоѓаат на северозападната страна од Сиричино;
- **Јеребино** – брдо; ова место се наоѓа на југоисточната страна од селото, сместено веднаш под планината Жеден. Инаку *Бударскойо ү'аде* (в. двокомпонентни топоними) минува низ *Је'ребино*;
- **Красиц** – шума; Овој предел се наоѓа на планината Жеден (на источната страна од Сиричино), а името го добило според патеките (раскрсниците) што минуваат низ него;
- **Лозје** – ливада; овие ливади се наоѓаат на десната, на источната страна над селото Сиричино, и тука порано се одгледувало лозје, па затоа и името е добиено според тоа;
- **Леске** – шума; името го добила според леските што растат во тој предел (се наоѓа на југоисточната страна);
- **Мејл'e(j)a/Mи'айл'e(j)a** – нива;
- **Мушинкојца** – нива;
- **Песоци** – ниви и ливади; името го добиле според местоположбата на која се наоѓаат (на дел почвата е измешана со песок и земја), а инаку се наоѓа на северната страна од селото, веднаш до реката Вардар, на левата страна од реката;
- **Пошкучишиће** – ливади; местото се наоѓа на северната страна од Сиричино, на патот спрема соседното село Туденце и ова место го добило името според местоположбата на којашто се наоѓа;
- **Пешкојца** – нива; името на оваа нива е добиено според сопственикот од когошто била таа нива, а инаку се наоѓа на јужната страна од селото;

- **Сал'афчејца** – ниви и ливади. – Називот е добиен од \*Славчевица < \* Славчева (*Niva*), чијшто адјектив е образуван од личното име Славче), (Станковска 2001: 359).
- **Сл'из'ашиште** – шума; се наоѓа на североисточната страна и името го добила според местото на кое се наоѓа;
- **Тайнчица** – ливада; се наоѓа на источната страна од селото на падините на планината Жеден, од десната страна на *Tisa* или позната како *Tасина л'ивада* (в. двокомпонентни топоними);
- **Тоскојца** – ливада;
- **Тумба** – тумба; името го добила според местоположбата на која што се наоѓа;
- **Чаушкоо** – нива;
- **Гурчео** – нива;
- **Шулан** – дол.

## 2. Двокомпонентни топоними

- **Буѓарск'о-цаде или Скокск'и-Пуѓ** – се наоѓа на југоисточната страна на селото. Овој пат е правен за време на бугарската окупација на овие простори и бил единствен пат којшто поминувал за Скопје;
- **Горно-Маало** – маало; ова маало е поновиот дел на селото, се наоѓа на јужната страна во селото;
- **Горно-Пол'е** – поле; се наоѓа на источната страна на Сиричино. Ова место се наоѓа над селото, во подножјето под планината Жеден, и е заедничко име за сите ниви во овој крај;
- **Г"ол'ем-Рид** – рид;
- **Долно-Маало** – маало;
- **Дуѓен-Камен** – пештера; се наоѓа на североисточната страна од Сиричино, на планината Жеден, а името е добиено според дупките што ги има на самиот камен;
- **Дол'о-Пол'е** – поле; заедничко име за сите ниви што се наоѓаат под селото, на северната страна;
- **Зл'и-Дол** – дол;
- **Јанчо-Маало** – маало; најстариот дел на селото, се наоѓа на долната страна на селото;
- **Јечм'енски-Дол** – дол; дол кој се наоѓа на планината Жеден;
- **Кус'о-Рийче** – рид; рид кој се наоѓа на планината Жеден;
- **Маш'ечки-Дол** – ливада, нива;
- **Милошо'а-Руѓа** – дол;
- **На-Мос** – нива; оваа нива се наоѓа на југозападната страна на селото близку до соседното село Озормиште. Во близина на овие

ниви, на реката Вардар, имало направено дрвен мост, па затоа името на местото е добиено според тој мост;

- **На-Раскрсница** - нива;
- **Трик'оа Л'ивада** – ливада; оваа ливада е именувана според сопственик на таа ливада Трпко.
- **Тасина Л'ивада - Таса** – ливада; името на ливадата е добиено од сопственикот на таа ливада. Ливадата се наоѓа на источната страна на село Сиричино, во подножјето на планината Жеден;
- **Првена Л'ивада** – дол; дол кој се наоѓа на планината Жеден;
- **Шемшоски-Рий** – дол; дол што се наоѓа на планината Жеден;

### 3. Трокомйоненшни јазоними

- **На-Ср'еш-Село** – збирало, место каде што се собираат луѓето;

## 6. ЗАКЛУЧОК

Врз основа на изнесениот материјал може да се заклучи дека говорот од селото Сиричино спаѓа во северната група говори, а според своите особености има карактеристики и од западните говори.

Ќе укажеме на сличностите и разликите на сиричинскиот говор и на стандардниот македонски јазик преку примери од фонетско-фонолошкото, морфолошкото, синтаксичкото и лексичкото рамниште, кои се специфични за овој говор.

**Фонологија:** На фонетско рамниште како карактеристична особеност на овој говор е појавата на уште еден вокал, а тоа е вокалот од среден ред /ă/. Друга особеност се рефлексите на старите вокали. Носовката од заден ред \*q во коренски морфеми го дала рефлексот /y/: ѣолуї, ѣуска, з'уби, к'уїина, м'ужи, м'ука, муш, 'обруч, ыуї, руї, р'ука, сїуїало, с'уди(j)a. Во определени случаи оваа носовка преминува во a: в'ик-на, д'иї-на, й'ад-на, л"еї-на, й'обеї-на, ск'ок-на, сїї'еї-на. Кај формите за аорист и за имперфект има исто така премин на \*q во a: б'ера, д'ера, б'ереа, й'ера. Среќаваме некои исклучоци каде што има премин на \*q во a редовно кај примерите: зајак, йајак, йајажина.

Што се однесува до носовката од преден ред \*e има рефлекс /e/ па така има: брес, в'еїпар, ѣр'еда, ѣр'еїша, ѣл"еда, д'еїше, м'есец, м'есо, й'еїшок, їеїш, реїш, св'еїши, їїежина, ч'едо и сл. Важно е да напоменеме дека нема мешање на носовките: ѡезик, ѡеїрва, ѡеїула.

Како рефлекс за малиот ер (\*ѣ) се јавува ѕ, па има: в'їздаї, дїїн, д'їноj, д'їнска, їїїнок, їїїнко, їїїмница, се сїїїмни. Во определени случаи малиот ер (\*ѣ) преминува и во e: їес, с'ега, сїї'ебло, чес, їїїейне и сл.

За секундарниот ер (\*ъ<sub>2</sub>) во овој говор во коренот го среќаваме рефлексот *ă*: *б'ăдник*, *л'ăже*, *м'ăгла*, *м'ăска*.

Во овој говор секундарниот ер (\*ъ<sub>2</sub>) на крајот на зборот пред *r* преминува во *a*, па имаме: *в'ешпар*, *ð'обар*, *'ишпар*, *м'одар*, *'осшпар*. Во некои примери овој глас преминува и во *-ор*, па имаме: *б'иhor*, *св'екор*, *ч'екор*;

Вокалното \**l* од нашиот стар јазик дало два рефлекса во говорот во Сиричино, (*ăl*) и (*лă*). Зад дентални согласки преминува во *лă*, па така имаме: *дл'ăгo*, *сл'ăнце*, *сл'ăза*, *сл'ăнчоѓл'еш*, *сл'ăбица*, *шл'ăче*, *шл'ăчник*. Рефлексот *ăl* се среќава во примерите: *вăлк*, *в'ăлици*, *в'ăлна*, *г'ăлшă*, *ж'ăлшă*, *ж'ăлчка*, *к'ăлne*, *м'ăлзе*, *ш'ожжалшă*. Зад лабијални согласки на целата територија има рефлекс *u*: *б'уa*, *ј'абука*, *кук*, *м'уњa*, *ш'ор'одужи*, *ш'уковник* и сл.

Вокалното \**r* дава рефлекс *r*: *г'роб*, *ð'rho*, *з'авршe*, *крс*, *крф*, *срце*, *шрн'*, *ш'врдо*, *ш'рча*, *ш'рс*, но кај *з'арно* имаме рефлекс *ăr*.

Исто така и губењето на вокалите во интервокална позиција (која е карактеристична за западното наречје) се среќава редовно при допир на проклитика со глаголска форма што почнува со вокал. Ако на нивниот спој се најдат два вокала, вокалот од клитиката се испушта, па имаме: *г'-изедe*, *г'-уїшера*, *г'-уїшeшал*, *ð'-идeши*, *м-инїшер'есира*, *ч'-идeши*. Ваква појава е карактеристична за македонскиот јазик, а особено доаѓа до израз во говорите со третосложен акцент (Видоески 1957: 43).

Во консонантскиот систем на сиричинскиот говор како карактеристика се јавуваат следниве промени.

Забележано е во малку примери затврднување на старото палatalно \**n*: *јаgне*, *кн'игa*, *н'ива* и сл. Додека пак палatalниот консонант се задржал во зборовите *коњ*, *'огињ/огин*, *с'ирење*. Мек изговор на местото на старото палatalно \**n* среќаваме и во примерите: *б'уїшин'*, *в'ишин'a*, *к'амен'*, *к'орен'a*, *ш'ен'a*, *с'ан'a*, *цр'ешин'a* и др.

На местото на старите прасловенски консонантски групи \**tj*, \**kj*, и \**dj* во говорот во селото Сиричино се сретнуваат */k/*, и */é/*: *к'ука*, *свекa*, *м'ега*. Овде треба да ја нагласиме фонетската вредност на фонемите */k/* и */é/* во сиричинскиот говор којшто е со изразита африкатизација, односно многу се приближува до изговорот на африкатите */ч/* и */ш/*. Оваа специфика не е карактеристична само за говорот на Сиричино, туку за поширокиот регион на полошките говори, односно е карактеристична и за долнополошките и за горнополошките говори.

Прасловенските групи \**skj* и \**stj*, \**zgj* и \**zdj* ги дале следниве рефлекси *ши* и *жд*: *г'уїшeпер*, *ш'ор'обишиши*, *кл'ешиши*, *'огнишиши*, *шишо/дожд*.

Поважна особеност на фонетско рамниште е и губењето на гласот *x*, којшто во овој говор или наполно исчезнал или пак е заменет со некој друг глас. Најчесто овој глас се загубил без да остави никакви траги. Во

иницијална или во интервокална позиција тој најчесто се губи, пр: 'алва, 'ора, 'оро, с'уо, с'ашт итн.; додека пак во финална позиција и пред согласка х преминува во в (*ф*): беф, врф, ѓреф, д'увна, јавна, кр'ефко, к'ожуф, меф, м'авна, 'ораф, суф.

Друга специфичност во рамките на консонантскиот систем е обезвучувањето на гласот *в*, кој пред безвучни согласки и на крајот на зборот преминува во *ф*: браф, буф, в'идоф, д'ојдоф, Зр'афко, крфче, крф, мр'афка, т'аднаф, 'убаф, фт'орник, фт'ор. Овој глас се губи во продуктивните суфиксии за именски образувања, пример: јазоец, к'уѓуа, мр'тиоец, т'еѓаец, т'рѓоец. Не само кај гласот *в*, туку и кај другите гласови среќаваме обезвучување: леј, дуј, рој, брес, брек, дош, граѓански али т'обус итн.

Карактеристично е и упростувањето на консонантските групи -сīи, -шии, -жд каде што согласката *и* на крајот од зборот во најголем број случаи се губи: брес, бр'аѓучеј, граѓ, триши, л'ис, т'рс, чис, дош, т'р'еѓи и сл.

**АКЦЕНТ:** Говорот во селото Сиричино како дел од долнополошките говори влегува во рамките на северозападните македонски говори и во поглед на акцентот ги има основните карактеристики на западните македонски говори, односно акцентот се наоѓа на третиот слог од крајот на зборот (на антепенултима) независно дали зборот се зголемува со префикси или со суфиксии, каков што е и денеска во стандардниот јазик. Примери со акцент на антепенултима: л'убенца, в'оденца, саѓуњајца – саѓуњ'ајцаја – саѓуњајце – саѓуњ'ајцеје, т'ојенца – т'ој'енција – т'ојенце – т'ој'енције и сл.

Кај повеќесложените именки кои означуваат припадник на некоја националност во говорот во село Сиричино, а и пошироко (*Враѓаничко-полошкиите говори- духовна ризница* 2012: 41), имаме отстапување од третосложеното акцентрирање: Макед'онец, Слов'енец, Америк'анец и сл.

Кај некои зборови од туѓо потекло во овој говор акцентот паѓа на последниот слог: тайм'ан, јаз'ак, команд'аний, факулт'ет.

**МОРФОЛОГИЈА:** На морфолошки план, како специфичност во овој говор е чувањето на вокалот на основата кај глаголите во прво лице еднина на сегашното време, како и наставката *-мо* за прво лице множина на сегашното време: в'икам/ в'икамо, 'иѓрам/ 'иѓрамо, с'ечем/ с'ечемо, н'осим/ н'осимо. Кај личните заменки за трето лице еднина, покрај твој, тијаја, тиоа се употребуваат и паралелни форми он, 'она, 'она, примери: Тој/ОН ми-р'ече; т'аја/она е-кр'ива; т'оа/она е-м'алоо д'еши. Исто така како препознатлива специфика е личната заменка за прво лице множина: м'и(j)e: М'и(j)e раб'оѓамо млог'у-ниве.

Дативниот однос се изразува со предлогот *на* и долгата акузативна форма н'еѓо: на-н'еѓо му-к'ажум.

Кај броевите како специфика ќе истакнеме дека покрај формата *един'аесе* се јавува и паралелната форма *ед'анаес*. Исто така карактеристични се и стотките коишто се употребуваат скратено: *дв'есїа*, *шїр'исїа*, *ч'ейшарсїо*, *ш'есїо*, *ш'есїо* итн.

Кај личните заменки од 3 л. едн. се среќаваат две форми: *шој*, *ш'аја*, *ш'оа* и *он*, *'она*, *'она*, додека како поспецифични се јавуваат посебните падежни форми од показните заменки, пр: *'овему*, *'онему*, *'овега*, *'онега*, *'овејзи*, *'онејзи*. Кај глаголскиот систем ќе наведеме неколку карактеристики. Едни од поважните особености се наставките за 1 и 3 лице множина од презентот. Тука наставка за 1 лице множина е *-мо*, која е и општа во нашите северни говори, а додека пак наставка за 3 лице множина на сегашното време е *-а*, каде што отсуствува наставката *-ш* од *-аш* како што е во стандардниот јазик. Исто така и глаголот *сум* во сегашно време ги има следниве специфики: кај прво лице единина има *сум*, второ *си*, трето (*j*)*е*, а додека во множина има *смо*, *све/сфе*, *са*. Кај третото лице единина во зависност од лицето што зборува, и во зависност од претходните гласови, се јавува и протетичко *j*. Исто така и кај второто лице множина се јавуваат две форми во зависност од лицето кое зборува и тука се среќава прогресивна асимилација по звучност (*в>ф*), појава позната во дијалектите.

**СИНТАКСА:** На синтаксичко рамниште ќе наведеме неколку позначајни особености што се карактеристични за сиричинскиот говор.

Во говорот во село Сиричино, осврнувајќи се на местото на помошниот глагол во сложените глаголски форми, од примерите што се собрани на терен може да се константира дека редовно помошниот глагол му претходи на основниот, додека пак во постпозитивна употреба не се среќава, како што е карактеристично за источните говори. Примери со препозитивна употреба се: *Мисл'ии д'ека ѡа-сум-зб'орел ш'аквоо н'ешїо за-ш'ебе, 'абе н'еам ш'отиреба ѡа-ш'аквоо н'ешїо; Д'ал'и сум-ш'и-р'екал ѡа-до-с'еа н'ешїо.*

Во однос на редоследот на кратките заменски форми за директен и за индиректен предмет кога ќе се најдат заедно е ист како и во стандардниот јазик (Минова-Ѓуркова 1994: 193). Прво доаѓа кратката заменска форма за индиректен, па за директен предмет. Примери: *Му-ѓа-дал најуб'ашиа к'ерка; Му-шо-'удрел'е д'ешїо; Ар'ами(j)е му-ѓи-зел'е све-ш'ареїе.*

Што се однесува до формите на предикатот, во реченични споеви во кои глаголската *л*-форма се јавува безлично, таа е секогаш во форми за среден род, без оглед на тоа во кој род е субјектот: *Еее, б'ире б'абино, да-ш'и-к'ажем н'айреї за-л'еї се-ш'рїело, се-н'емало од-к'аде.*

Во однос на конгруенцијата карактеристично е согласување на реченичните делови, меѓу субјектот и именскиот дел од сложениот

прирок, како и меѓу придавските определби и именката. И во другите случаи има логично согласување.

Примери со согласување помеѓу субјектот и именскиот дел од именскиот прирок: 'Абе ѩи-си-бил мл'оѓу с'иромаф; Чичко-му, му-бил си'аросфаиї.

Повратната заменка стои пред глаголот: 'Она се-їр'еврѣнала ка-в'идела їлоа; 'Он-се-изр'идуал.

Повторувањето на различни делови во реченицата се среќава доста често. Тука се повторуваат субјектот, објектот и предикатот.

Во овој говор удвоениот субјект обично се изразува преку лична или показна заменка за трето лице и членувана именка: *Криф* е-'ојна, ї'ољакон; 'Онаја, ѡлуї'аана ї'очнала їрво да-в'ика; 'Онаја, заве'анана, їа-зам'инала н'еѓдека.

Во поглед на карактеристиките на сложената реченица, ќе истакнеме некои поспецифични сврзници: *дур, ка, шо, їшо*.

Како најчести темпорални (временски) сврзници во овој говор се: *дур, дур да, ка, оиш-ка, чим, їр'ед-да. Дур-їши-їшкне їшебе, м'ие з'авришифмо; Ја-дур-да-сїшанем, да-з'еем в'ода да-їшопрскам, ќе-ме-сїштамни; Дур-да-їшојде їшайа, ја-ќе-изр'абоїшам 'ова и сл.*

**ЛЕКСИКА:** На лексички план во говорот во село Сиричино ќе споменеме дел од покарakterистичните лексички дијалектизми кои побудуваат интерес, а се поврзани со начинот на живеење, начинот на исхрана и видовите јадења, обичаите, предметите во куќата и покуќината, занаетите, земјоделството итн: *с'акл'еїї 'тешкотија, нервоза', їш'анок 'слаб човек', сл'аза 'солза', к'оишъль 'вонбрачно дете', саї'уњаџа, їења 'белото што се прави од сапунот', ф'асїшан 'женска облека', сл'абиџа 'скали со помош на кои се качуваме на повисоко место', їенцер 'отвор во собата низ кој влегува воздух и светлина', ҹам 'стаклото на прозорецот', їш'л'ачник 'направа за толчење лук', к'ал'енџа, їш'ањир 'земјен сад од кој јадеме манџа', оишсаа 'сеното од второто косење', їшоа 'стап', їш'арл'е 'малото од магарица', в'алк 'диво животно што јаде овци и друга ситна стока', итн.*

Дел од турцизмите кои се среќаваат во овој говор: *'ајван* <тур. *hayvan*; *'аргайї* 'работник' <тур. *ırgat*; *б'аџа* <тур. *baca*; *б'екар* 'неоженет, ерген' <тур. *bekâr*; *б'урѓи(j)a* 'сврдел' <тур. *bugru*; *буїї* 'ногата од колкот до колено' <тур. *but*; *д'уќан* <тур. *dükkân*; *з'арзветї* 'зеленчук' <тур. *zerzevat*; *з'ејїшн* 'масло' од маслинки <араб. *zeytin*; *зијан* <тур. *ziyan* <перс.; *к'айак* <тур. *kapak*; *к'ил'им* <тур. *kilim*; *одија* <тур. *odaya*; *їш'ейси(j)a* <тур. *tepsi*; *с'андак* <тур. *sandik*; *їш'езѓе* <тур. *tezgâh*; *ч'ашире* 'вид панаталони широки од колената нагоре' <тур. *çakşırı*; *ч'ерѓа* <тур. *çerge*; *ч'орайїе* 'тоа што се носи на нозете под чевлите' <тур. *çorap*.

## **7. ТЕКСТОВИ**

### **М'УДАР Ч'УЕК**

Бил-'едан к'озар, тр'иесе г'одине п'асе к'озе и н'е-сретнал н'икого у-  
пл'анина, и 'ен-дён ср'еќава муш и ж'ена, е-с'ea ги-пр'ашу што-све-в'ие, и  
ж'ената одг'овара н'е-смо ни-муш ни-ж'ена, н'его од-м'ајка-му м'ајка, на-  
м'ајка-ми м'оа св'екрва. И-овја се з'амисл'ел, к'озароф, шт'о-са с'ea, да-  
р'азбере шт'о-са, м'исл'и, м'исл'и, м'исл'и, з'абраел на-к'озеве, и  
вл'егл'е к'озеве у-н'екое л'озје. Го-'изел'е л'озјево, и-овја г'аздава од-  
л'озјево с'ега з'ема, го-т'ужи, го-т'ужи на-сут. Суди(j)а го-в'ика, му-в'ика си-  
му-н'апраел шт'ета, к'ако-си-му-н'апраел, и-овја му-в'ика сум-н'апраел  
г'осподин с'уди(j)а, а-с'уди(j)а н'апрет бил со-бр'ада, сум-н'апраел г'осподин  
с'уди(j)а в'аке и-в'аке р'ече, ја-тр'иесе г'одине ч'ум к'озе, и-не-ср'етоф ч'уек,  
ср'етоф муш-и-ж'ена и-ги пр'ашаф шт'о-са, 'она ми-в'ика, ж'ената в'ика, на-  
м'ајка-му м'ајка на м'ајка-ми м'ене св'екрва, и-ја м'исл'ејки з'абраеф на-  
к'озете. И-суди(j)ата зел да-м'исл'и и он-што-са, зел-н'ожичке, и чрак, чрак  
м'исл'и шт'о-са, м'исл'ејки г'-исекал бр'адава, и-овја му-в'ика 'абе с'уди(j)а г'-  
исече бр'адата... ај-'иди д'ома-р'ече, ја-с'уди(j)а н'е-знаем шт'о-са, ти-р'ече  
к'озар ќе зн'аеш шт'о-са. Е, ја до-т'уе беф н'атамо н'е-зnam.

Тоде Трпковски  
87 години,  
материјалот е снимен во  
септември 2012

### **СВ'АДБЕНИ ОБ'ИЧАИ**

Прво с'ефте, кој с'ака да-се-ж'ени м'ора прво ср'ојник да-пр'ати.  
М'ора да-пр'ати ср'ојник, па-д'аваа 'ил'и не-а-д'аваа. Млад'ожења кој-с'ака  
да-се-ж'ени. 'Иначе д'ејке н'апред, не-д'авал'е р'ука 'едном на-др'угом. На-  
'оро 'игра, м'арамче ќе-ти-д'аде и-т'оа 'ако-ти-е-брат'учеда, 'иначе др'уга  
ж'енска 'ако не-ти-е-брат'учеда, на-к'оло не-'игра до-т'ебе. Е-с'ега ф'ærл'аш  
'око на-н'екоа, к'оа ќе-а-з'асакаш и-ќе-пр'атиш ср'ојник. Ќе-пр'атиш  
ср'ојник д'аваа 'ил'и не-а-д'аваа. Тамо с'акаа п'аре. И-м'ене, и-ја ка-сум-га-  
з'емал б'аба-ти, сум пл'атил. На-д'едо-ти В'ојота му-в'икам, т'атко-ми го-  
ср'ете и-му в'ика 'Апче, 'Апче го-в'икаше с'еда к'ao брат'учеде, 'иди ср'ојник  
за-ќ'еркава Др'екоа за-д'етево м'ое, за-Т'одета р'ече. Д'обро, д'едо-ти В'ојо  
в'ика, д'обро. П'осл'е от'идуе д'едо-ти В'ојо, т'амо, к'ажуе, д'оаѓа 'овде, а-ја  
па с'едим со-б'аба-ти у-ср'еде-с'ело, с'едим со-н'ea, пр'аем м'оабет, н'икоме  
н'ишто, д'оаѓам 'овде и ко-б'аеѓи д'едо-ти Др'еко тр'ажел п'аре, ја 'отварам  
вр'ата, 'они с'еда 'онамо и Др'еко тр'ажи д'есет 'иљаде д'инара, а-ја од вр'ата  
в'икам не, се-пр'одава кр'ава, а-ч'уек не-се-пр'одава, кр'ава се-пр'одава.

С'акаш р'екоф д'a-ти-(j)а-d'онесем с'ега, и d'едо-ти В'ojo се н'ал'ути, 'излага низ-в'rата и ми-v'ика, ми-вика m'ене, k'акви све б'il'e ц'iци(j)e, e ти-си тоj-ц'iци(j)a, ти-си тоj-ц'iција.

– Нe-си-с'акал да-пл'атиш?

Да. От'идуе он кеј-Др'екота, кеј-d'едо-ти-Др'екота, 'отидуе, т'амо да-не-га-д'авате, t'i(j)a не-са-л'уди, t'i(j)a в'аквии-са, t'i(j)a т'аквии-са, и... m'i(j)e б'еремо дрва у-Шулан, смо н'абрал'е две с'ање дрва, 'идемо по-пут по-ѓ'адево б'угарско, Н'онејца к'омшифка, м'ажка-на В'oјчета и на-Тик'омира, 'она од-t'уе б'аба-ми Трпк'ојца, в'ика к'уче н'едно не-ми-к'ажуеш, па-ја-ќе-т-'идем р'ече ср'ојник. И 'она 'отидуе, зб'ори со-б'аба-ти Др'екојца и со д'едо-ти Др'екота, зб'ори, и м'ие руч'уемо, 'она д'ојде. Н'е-сака р'ече Др'еко десет-'иљаде, 'ама пет-'иљаде. Татко-ми в'ика и-да-н'е-сака Др'еко св'ите ќе в'икаа 'ете не-му-д'аа Крсто п'аре, пет-'иљаде ќе-д'адемо, и за-пет-'иљаде д'инара смо-га-з'ел'e. 'Ама д'оаѓа п'осл'e т'оа в'ерида, се-б'ера при'ател'и, ќ-ида на-в'ерида. Т'амо се-j'аде се-p'ие, не-с'e-јаде не-с'e-пие, дур-да-не-с'e-смени н'ишанот.

– К'ако б'ило т'амо?

Ја сум 'отишал со ср'ојникоф т'амо, еве-го младож'ењата д'оаѓа, и т'атково и м'ажкава до-аѓаа 'ил'и м'ажкава н'е-мора, 'ама т'атково, 'ида и при'ател'и.

– А-ти со-к'ого-б'еше?

Ја-со-т'атко-ми, со-бр'aќа-ми, дв'aјцата, ја и ч'ичкофци, 'овја Зр'aфкојве, со-В'асота, со-Сам'оил'a, со-Ив'ана на-Фиргота д'едо-му, со-њим отид'уемо печ'еснаесе д'уше.

– А 'има одр'едено д'ај, к'ој-д'ај да с-'иде?

'Епа се-дог'овараш, се-дог'овараш к'ој-д'ај ќе б'иде, н'едеља се-дог'овараш, 'ама у-коа-н'едеља, 'ил'и пр'азник 'ако е, 'ил'и пр'азник 'ил'и н'едеља.

– За ср'ојот?

За в'ерида, за сврш'уење, за сврш'уење и т'амо се м'ењава н'ишан, се-j'аде, се-p'ие...

– И т'амо к'ако-б'еше?

От'идофмо петн'aесе д'уше, не-преч'екаја, добре-d'ојдофте, добре-н'ајдофмо, кеј-Др'екота, и пос'еднафмо, j'ала р'акија кој-к'ако шо-с'ака, н'емало др'уго н'его с'амо р'акија м'езе т'уршија б'ило, м'езе т'уршија, p'осл'e 'изл'езе 'овја з'имски к'упус, f'аволи вр'агој 'ама т'оа с'ега 'излез'e, а-н'апрет б'ило с'амо т'уршија, т'уршија и м'ожело 'ако- e-мрс, 'ако-e-мрс, с'ирење, кој-'имал с'ирење. Е, д'едо-ти Др'еко ч'уаше 'оффе, 'они 'имаја с'ирење, т'урал'e с'ирење, e-c'ea дал' т'урил'e 'ил' не, н'е-зnam н'е-памтим сум-з'абраел, 'ама в'ажно кој к'ако 'имал т'урал, 'ако-e-мрс, 'ако-e-пос с'амо т'уршија и р'акија, др'уго н'емало, p'иво н'емало, в'ино 'имало об'авезно, н'емало к'уќа к'оа н'емало св'ое в'ино.

– Ц'арно и б'ело?

Е-т'аке, б'ело н'емало, с'амо ц'арно-в'ино, б'ело н'емало, б'ело н'икој н'е-праел б'ело, б'ело п'осл'е 'изл'езе кој-'изл'егоа ф'абрике, в'инари(j)е кој изнапр'ае(j)а, 'ама кој д'ојдоа партиз'аниве, 'иначе од четир'исе и ч'етврта г'одина н'аамо п'очна и б'ело и ц'арно, 'иначе б'ело в'ино н'емало. Е п'осл'е имало срој...

– К'ој-дјанј п'агал ср'ојот?

Срој, 'една н'едеља прет-св'адбата да б'иде, 'иначе н'едеља и ќе-г-исп'итуе поп, го с'акаш 'односно го в'ол'иш 'ил'и го н'евол'иш на српски.

– П'опот зн'ачи све-го в'икал'е у-к'ука?

Да, д'оаѓа п'опот и те-исп'итуе, го с'акаш 'ил'и го н'е-сакаш. Е-с'ега 'ако р'ече го н'ејчем, раск'инуе, се раск'инуе, б'ило младож'ењата, б'ило д'ејката, нев'естата. На нед'ељата се-пр'ае св'адба, се-к'ани к'умој, се-к'ани стар'освати, се-к'ани д'евери, кој-ќе-б'иде д'евер, све од фам'ил'и(j)а, д'евер од фам'ил'и(j)а, кум веќ тој-е в'екито кум од ст'аро кој-ти-е-кум, с'ега изм'ени(j)а, а т'огај ст'ари кум, тој-шт'о-ти-е, шт'о-те крстил, тој ќе-тев'енча, тој до крај ти-е-кум. Се с'обраја св'атој, у н'едеља св'адба. Се-пр'ае св'адба, се-з'ема м'узика, со-м'узика се-к'ани к'умот...

– От-к'еј-ти-бил к'умот?

От-Т'уденце.

– Зн'ачи све 'ишл'е у-Т'уденце?

Е, у-Т'уденце не-смо-'ишл'е м'ие, у-с'елово 'ако-ти-е, се-к'ани со-м'узика, 'иначе не-се-к'ани. Кат ќе-д'ојде 'овде к'умот, музиката об'авезно на-вр'ата го-ч'ека, т'аткото на младож'ењата го преч'екуе со р'акија, д'обре-дојде к'уме, д'обре-н'ајдоф, с'еди к'умот на-ч'ело, на-трп'еза, г'-остаа на-трп'еза, и на-к'умот по специ(j)ално г'отвење н'ешто, б'ило 'ако 'има п'ечење, п'ечење н'емало с'амо т'аве м'есо, т'аве со 'орис, п'ечење не-п'остоело. П'осл'е 'изл'езе п'ечење, т'аве со- 'орис н'ајглавно, в'ечином гл'ава прет к'умот ќ-има, гл'ава от-пр'асе, 'ил'и п'осл'е п'очна ц'ело пр'асе прет к'умот да- 'има. И п'очиња 'ена св'адба, се т'ргл'и со м'узика, се-'иде, 'ако е-у-друг'о-село се-спр'емуе к'оњи, се-с'едлаа, се-пр'егаа и 'ида у-друг'о-село, а м'ие у-с'елово смо 'ишл'е п'ешки п'ошто бл'изу, п'ешки. И т'амо не-пречек'уаа, поседн'уаа св'ите, е-с'ега нев'естава за-да-га-з'ема, се-г'ураа, се-г'ураа да-з'ема п'аре, мл'ади, прет вр'ата да-и-д'ада на нев'естава к'ондуре. Т'оа д'ава стар'осфатот, д'ава д'еверот, да и д'ада к'ондуре, да-га-'обуа со к'ондуре. Се-г'ураа да-г-'отвора вр'атата. Пл'акаа 'овја, дај толк'у-паре ќе д'ада, м'алу, м'алу-са 'уште, м'алу-са 'уште и н'ајпосл'е со-с'ила ќе-г-'отвора ќе и д'ада, ќе г-'обл'еќа и г-изн'асаа, а младож'ењата ч'ека у-т'аја с'оба на трп'еза кеј-шо-с'еда. С'еди ч'ека и 'едан го 'испраќа 'ама по-др'уги-пут не кеј-што пр'опша нев'естата, нис-ќ'ори-с'окаци и прет-ц'рква, прет-ц'рква се сост'аваа младож'ењава и нев'естава и 'ида у-ц'рква се-венч'уаа. П'опот ги-в'енчуе, ги-исп'итуе 'исто п'опот к'ако с'акаш 'ил'и н'е-сакаш, с'акаш или н'е-

сакаш, с'акаш 'ил'и н'e-сакаш тр'i-пути. С'акам, н'e-сакам и се-з'аврши, севр'aкаа н'азат, нев'естата м'ора да-га-пр'ечека св'екрва со-с'ито, со-л'еп и да-зг'азне у-б'акарна с'инија, т'епсија б'акарна, б'акарна с'инија га-в'икаја, т'аја б'еше пл"итка с'инија га-в'икаја, а-'иначе т'епсија (j)e.

– А-што-зн'ачело т'оа?

– А шт'o-зnam што зн'ачело, в'ажно тоа б'ило 'обичај и пр'аво ќe-a д'онеса да-зас'еуе на к'офчек, бр'ашно да-зас'еуе. И ф'арл'a, кај ќe вл"езе пред-вр'ата ф'арл'a б'онбоне и бебл"еби(j)a пр'еко с'ебе и ќитката цв'eќe ш'o-а н'оси, и-т'аја, кој ќe-a-ф'ати б'ило к'ако и д'анаске ко-б'aеѓи ќe-се-м'ужи, ќe-се-ж'ени, а-т'оа ф'акал'e деч'урл'ие кој-са-за ж'енење за-м'ужење и пом'ал'ии 'ама в'ажно деч'урл'ие, а 'овја ж'енети м'ужени 'они си-седн'уаа на-трп'еза.

– Зн'ачи од-ц'ркva прод'ужуе вес'елбата?

Прод'ужуе в'еселба, об'авезно в'еселба све до-д'оцна ноќ, све-до д'оцна ноќ до-'едан с'аат, до-дв'a saat, ноќ, се-в'есел'a, се-р'астура, и св'аки на-свој-н'ачин, на-сп'иенje. До т'уе б'ила св'адбата.

– А к'ако-б'ило, д'ал'и нев'естата го-гл"еда нис-с'ито?

Да...

– К'ако б'ило?

Кеј вл'ага кеј-њум 'она го-гл"ea нис-с'ито, нис-с'ито го-гл"ea д'ал'и ќe б'иде 'она с'ита кеј-што-ќ'-иде, д'ал'и ќe-б'иде с'ита. Ти-р'екоф б'ило завр'еме Т'урско сиром'аштија, л'еп кој-'имал у-с'елово с'ea шо-в'икаа н'ема см'етка од-'ова, од-'она, т'огаш л'еп кој-'имал бил-н'ајбогат у-с'ело, 'имал л'еп до-крај, да-не-к'упуе, куп'уел'e п'ола Сир'ично, куп'уел'e ж'ито, тр'иесе, четир'иесе к'уќе 'имало кој-'имал'e л'еп-до-крај.

Тоде Трпковски  
87 години,  
материјалот е снимен во  
септември 2012

### 'ОФЦЕ П'АСЕ Н'EВЕН П'EJO

'Офце п'асе н'евен П'ejo,  
'офце п'асе по-р'удине,  
'офце п'асе по-пл'анине,  
к'авал свири,  
ст'адо ш'ири.

Црн-К'араман подл'авнуе,  
'андил' к'уча подр'увнуе,  
б'ело ст'адо подбр'екнуе.

Од'оздола 'ида Т'урци,  
Т'урци Арн'аути,  
па-ми-го-ф'ати(j)а н'евен П'е(j)о.  
Го-ф'ати(j)а, го-врз'аја,  
му-врз'аја л"ева р'ука,  
л"ева р'ука, д'есна н'ога.  
Б'ело ст'адо пот'ераја,  
'овен Б'ецко го з'аклаја.  
Кар'амана г-ут'епаја,  
б'ело ст'адо пот'ераја.  
Н'е-иде ст'адо бес-н'евен-П'ејо.  
П'анда П'ејо да-се-м'ол'и:  
ја д'ај-те-ми ш'арен к'авал,  
да-ја з'асвирим на-ст'адото,  
да-ми-ст'адо тргне по-пут.

Посл'ушаја Т'урци Арн'аути,  
му-'одврзаја л"ева р'ука,  
л"ева р'ука, д'есна н'ога,  
Му-д'адоа ш'арен к'авал,  
да-засв'ири на-ст'адото.  
Он-не-св'ири на-ст'адото,  
веќ-ми-св'ири на-бр'аќа-му.  
Дал-ч'уете м'ои д'евет бр'аќа,  
д'евет бр'аќа, тр'иесе брат'уќеди.  
М'ене-ме ф'ати(j)а Т'урци,  
Т'урци Арн'аути.  
Ме-ф'ати(j)а, ме-врз'аја,  
Ми-врз'аја, л"ева р'ука,  
л"ева р'ука, д'есна н'ога.  
Б'ело ст'адо пот'ераја,  
'овен Б'ецко го з'аклаја,  
Кар'амана г-ут'епаја,  
б'ело ст'адо пот'ераја.

Тоде Трпковски  
87 години,  
материјалот е снимен во  
септември 2012

## ДВ'АЈЦА СТ'АРЦИ ПИПЕР САДА

Дв'ајца ст'арци п'ипер сада,  
п'ипер с'ада ем-го-в'ада.  
Н'e(j)ќе п'ипер рот да-р'оди,  
п'одоном, п'одоном, м'остом к'аменом,  
ej-ти-м'осте нал'евај-се,  
ти-брe-д'евојко над'евај-се,  
м'oјa-си, пак-м'oјa ќe-б'идеш.

П'ипер с'ада дв'ајца ст'арци,  
п'ипер с'ада ем-го-в'ада.  
Н'eјќе п'ипер рот да-р'оди  
под'оном, п'одоном, м'остом к'аменом.

Ми-дон'есова ш'утана к'оза,  
дал'-ќе к'оза п'ипер да-п'асе,  
н'eјќе п'ипер рот-да-р'оди.

Ми-дон'есова р'удоно к'уче,  
дал'-ќе к'уче к'оза да-ј'аде,  
н'eќе п'ипер рот-да-р'оди,  
п'одоном, п'одоном м'остом к'аменом,  
ej-ти-м'осте н'ал'евај-се,  
ти-брe д'евојко н'адевај-се,  
м'oјa-си па-м'oјa ќe-б'идеш.

Ми-дон'есова ж'утоно в'älче,  
нејќе в'älче к'уче да-ј'аде,  
н'eјќе к'уче к'оза да-ј'аде,  
н'eјќе к'оза п'ипер да-п'асе,  
н'eјќе п'ипер рот-да-р'оди,  
п'одоном, п'одоном м'остом к'аменом,  
ej-ти-м'осте н'ал'евај-се,  
ти-брe д'евојко н'адевај-се,  
м'oјa-си па-м'oјa ќe-б'идеш.

Тоде Трпковски  
87 години,  
материалот е снимен во  
септември 2012

## К 'ОЗАР

К'озе сум-ч'уал п'етнаес г'одине у-Ж'едан, и-ми-б'ило-сра н'ајвише од-в'алк. 'Една г'одина з'аварна снек, к'озеве ги-п'уштам, по-М'екише од-озгора, од-багр'емите, по-М'екише н'адол'е, на-ср'еде М'екише з'аварна снек. 'Удри л'апајца, де, де, а-пр'ед-мене ј'аде 'една к'оза смр'ека. И ја-сум-се-п'отпрел со-ст'апот и к'озава ј'аде пред-м'ене 'една смр'ека, 'ама зв'онојве, зв'онциве не-се-сл'ушаа од-к'озеве, м'оре в'икам ја-прв'иве к'озе 'отишл'е-бе, дај-да-а-п'отерам 'оваја и с-'окренат д'а-о з'емем ст'апоф, к'ој з'ад-мене на-п'ет-метра, м'оже под'ал'еко, 'ама т'аке на-пет-м'етра, в'алк, и-ја 'aaa с'амо, и куч'ин'јава, а-п'о-њего, г-от'ераја у-Зл"и-Дол, г-от'ераја т'амо, 'ама н'ишто, се-сп'аси. К'озе не-ми-'изеде. Др'уги-дāн к'озеве се-вр'акаа пр'еко 'една г'арина...

– Што-е г'арина?

...гол'о-место, г'оло, се-вр'акаа к'озеве и-ке-'ида за-д'ома в'ише, се-смр'ачило за д'ома, и-ја од-десн'a-сррана с'едим на-к'аршија, в'алкоф нис ср'еде к'озе, а-на-'една-к'оза, а-на-друг'a-коза, а в'икаа на-в'алкот н'екоаш м'у-е затв'орена 'устата, т'оа в'идоф д'ека не-м'ожеше да-ф'ати к'оза. А нис-ср'еде к'озе, го-в'идоф, и ја-'извицаф 'aaa, го с'обраја куч'ин'јава, па-у-Зл"и-Дол г-от'ераја у-д'олоф.

А м'ажка-ми пр'аеше на-Г'урѓовдāн, т'ураше гр'ебњој, к'онопи, на-вр'атата и с'амо што-ке-з'амина к'озеве, ке-ги-з'атвори гр'ебњојте, т'оа в'икаше 'она к'ао м'ағие коб'ағи да-н'е-можа в'алците да-ј'ада, а в'идоф д'ека 'ете не-м'ожеше да-ј'аде, и в'икаа н'екоаш му-е-затв'орена 'устата на-в'алкот. Т'оа ми-се-д'есило м'ене н'екол'ку п'ути, и 'една г'одина на-Г'урѓовдāн, 'уралак смо т'ерал'е р'ано да-и-крмимо г'оре к'озете и о'фце, г'ојда...

– Што-е 'урал'ак?

...нас'абајл'е р'ано, нас'абајл'е, за-Г'урѓоан с-ист'еруе ст'ока, р'ано, со-т'ämница, и п'аља 'огњој т'амо, кој-г'ојда, кој-о'фце, кој-к'озе, м'ене м-огр'еало сл'янце на-тр'омеѓа ж'ел'инска, ц'ероска, и с'иричка, Крстец-ц'ероски. К'озеве к'ако шо-'ида и т'аке з'ал'егаја, ш'ироко. Ја 'отидоф на-к'аршија, на-п'утоф шо-'иде за-Щ'ероо, и ги гл'еам к'озеве, т'уку од-'една смр'ека ми-ск'окна н'ешто, и ја уп, кој-гл'еам в'алкот, гр'абна 'една н'аша к'оза, нај'убаа, нај'd'ебела, д'ебела б'еше, гр'абна 'една к'оза га-здрма, га-'исече с'амо, и ја-'имаф 'едно м'арамче, га-врзаф, от-т'уе крук, и ц'ел-дāн 'иде и крк'оти т'уе.

Г'урѓевдан, 'овде ми-се-см'еа д'ејке, ja-к'ао б'еќар, ми-се-см'еа у-'Ограда в'аша т'уе, п'есме, се-н'ишаа, п'оа гурѓ'овдани, дајт'e-му-га 'овему дајт'e-му-га 'онему, д'ејке, б'еќари, а б'аба-ти Др'екојца ми-се-см'еа, „Е м'оре б'еќар к'озар-си, ај-гл'еај д'ејкеве к'ако 'играа“. И пор'учекот ми-'отиде бр'атот со-к'озе, м'ене-ме 'остае да се др'ужим к'ао б'еќар кој-беф, а осумн'aесе-деветн'aесе г'одине. Е к'озава, б'еше 'овде за-вр'еме б'угарско,

за-к'озава д'ојде 'еан к'асап, н'ејќе да-'а-кол'е, 'абе к'ако т'аке, не, в'ика, се сп'асила р'ече од-в'älкот. 'Абе к'еј-се сп'асила, гркл"аноф 'окинат. На Ст'ојана т'атко-му 'Атл'е, з'еде н'ожот, га-з'акла, и 'овја н'а-рамо у-сред'е-село, 'имаше изб'егл'ице од бомбардирање од Ск'опје, т'етофци поб'егнал'е од Ск'опје 'овде, 'они го иск'упија м'есото, а нас ни д'инар не-н'и-даде, а м'ажка-ми н'ејќеше од в'älк да ј'аде, в'ика т'оа н'е-јадем, од в'älк н'е-јадем. И га-изедоа т'аја к'оза м'ие не д'обифмо ни-д'инар. Е т'оа м'ене ми-се-д'есило со к'озете и со-в'älците.

Тоде  
Трпковски  
87 години,  
материалот е снимен во  
септември 2012

## В'ОДИЦЕ У СИРИЧИНО И НАОЃАЊЕТО НА ИЗГУБ'ЕНИОТ КРС (деветн'аести ј'аноар)

За В'одице п'убоо от-Б'ожиќ смо-се-рад'уел'е. Нас'абајл'е м'ама ќе-не-ск'орне, другиот-дён на-В'одице, све д'еца ќе-ст'ана и кок'ошкете се-п'уштаа, ќе-им-н'апрае крук в'аке со-ј'уже, ќе-н'апраа и ќе-ф'ärл'а ч'енка у-кругоф и 'они го-р'ипкаа ј'ужето, кл'укаа и м'ие да-гл'едамо. А за-Байдњ'и-вечер кај-смо вечер'уел'е, не-ка-с'еа, сл'ама р'äжана ќе-пост'ел'имо д'ол'е и ќе-веч'ерамо т'уека на-н'еа, па-п'осл'е ќ'е-а соб'еремо сл'амата и ќе-се-врже сн'опчиња. А на-В'одице на'утрото ги-врж'уемо јемишч'ињата, се врж'уаа за-да-р'ода, т'ој-дён се врж'уаа. У црква саб'ајл'ето смо 'ишл'е, 'ида ж'ене в'аке, се разд'аваа н'емало да р'ечеш н'ешто п'осебно, не-ка-с'ега, у црква м'узика не. 'Имало м'узика с'амо кай-се-венч'уело, 'иначе не.

– А-се-ф'ärл'ал крстот?

Крстот не-се-ф'ärл'ал, се-ф'ärл'ал мл'огу 'одамна, на 'овја-мос г'оре, па-да-ти к'ажем к'огај, кај -б'ил'е... знам в'икаше б'аба прек'инаја Л'адо кај-ми-бил м'алаф, 'аџо Л'адо, к'олку г'одине т'уе 'имаше, к'ој ми-бил м'алаф т'ој прек'инале заш крстот им-з'агинал, п'аднал и не-м'ожел'е да го н'ајда, бил ж'ел'езен и проп'аднал, и р'екал п'опот в'ише н'е-може да-се ф'ärл'а, н'е-може да-ф'ärлаш в'ише крс-кат-пр'опаднал, т'оа м'ора об'авезно да-се-ф'ати, 'ама в'одата б'ила г'ол'ема, тој пр'опаднал и в'иди к'ол'ку г'одине да-н'е-мрдне од-т'уека.

П'осл'е н'еколку г'одине го-н'ајде Б'оки м'ајсторот, и з'атоа п'очнаја да-ф'ärл'аа, 'иначе не-се-ф'ärл'ало, п'орано-не. А прет т'оа ф'ärл'ал'е и

р'ипал'е љ'удиве от-с'елово и го-н'аогал'е, об'авезно го-на'огал'е, ж'ел'езен бил, ќе-пр'опадне и об'авезно ќе-го-н'ајда, а т'огај с-'укопал н'екако, з'акачен. Ме ч'уди од-т'ол'ку б'урајце пр'оаѓало, т'ол'ку ч'уда, па-м'остот се-препр'аваше, го-к'опаја, го-препр'аваја, б'еше стар мос, н'изок м'остот, го-препл'иаше в'ода, дрвен, у-з'има об'авезно ќе-го-пр'епл'иа, у-ј'есен, пр'ол'ет смо-г'азел'е пр'еку-в'ода, пр'еку м'остот в'ода-т'ече, го-к'опаја го-препр'аваја, к'ако го-н'ајде д'етево н'е-зnam од т'огај, прет-т'оа, се-ф'арл'ало, од мл'огу 'одамна ф'арл'ал'е крс. П'осл'е кај прек'инал'е и прво кеј-нас-н'ајвише 'овде.

– По с'елава др'уги го фрлале?'

По-с'елава др'уги не-го-ф'арл'ал'е, с'амо 'овде, п'ошто б'ила н'ајстара цркв'ата и з'атоа, в'икаше к'умот, р'ече, 'ова-в'ика сум се-р'адуал и сум се изн'енадил, р'ече, м'ие смо-'учел'е т'оа к'ако се ф'арла крстот и к'ако заг'инал-у Сир'ично к'јашто пр'опаднал крстот, а 'ова в'ика, се-ср'адуаф шо-го-н'ашл'е, мл'огу 'убоо т'оа, шо-го н'ашл'е, и да-се-пр'одужи да-се-ф'арл'а, и т'оа н'ишто не-е, м'ие ќе-зб'оримо в'аке д'ека д'ецава ќе-се-р'азбол'а н'ел'и, ст'удено, в'ика-не, н'икој не-се-р'азбол'ел. И-у-Р'усија се-ф'арл'а, за-р'азл'ика, 'ете у-Србија не-го-ф'арл'аа, 'иста в'ера смо, а-не, с'амо Р'усија и 'овде, в'ика у-Р'усија у-мрас к'опаа, па-го-ф'арл'аа 'ама н'икој не-се-р'азбол'ел.

Петра  
Трпчевска  
73 години,  
материјалот е снимен во  
септември 2012

## ПРИКАСКЕ И СЛУЧКЕ ЗА ЖИВОТОТ П'ОРАНО

Брат од-т'атота, што-е у-Ам'ерика, од-Б'ал'ета т'атко-му, 'овја шо-ни-е-у-к'уќава з'аедно, он мл'огу пр'икаске ни-к'ажуал. 'Абе к'оај ќе-ни-з'акаже-бе, м'ие св'ите 'околу њ'ео и 'ајде 'аџо, ај-'уште. Ќе-к'ажуе: Б'ил'е тр'ојца бр'ака и 'ишл'е до-н'екоа р'аскрсница, и м'ие... и ќе-се-'одмори в'аке... и до-н'екоа р'аскрсница, и ќе-пр'естане..., м'ие па-'аџо 'ајде... ч'екајте с'еа д'ошл'е до-раскрсн'ицава в'ика и п'осл'е т'урил'е с'абл'а, 'една с'абл'а б'аќнал'е и р'екл'е с'абл'ава од-св'ите тр'ојца на-тр'и-сране ќ-идемо, кој ќе-д'ојде-прф, кој ќе-га-'извади, 'ако в'иди д'ека е-'рѓ'осана, зн'ачи 'едниот од-њим п'огинал. 'Ако в'иди д'ека е-ч'иста, са свит'е-тројца ж'иви. И т'аке се-р'азишил'е, и к'оај до-аѓаа, р'ече, кај-в'игаа на-врвот поц'арнела, с'абјата поц'арнела, т'оа 'едниот брат, најм'ал'иот, п'огинал. И п'осл'е ј'опе т'ија дв'ајца се-вр'аќал'е н'азат и н'екоа сам'овила го-ср'ела и му-р'екла вр'ати-се н'азат, р'едот је-твој да-п'огинеш и за-да-се-сп'асиш вр'ати-се н'азат, и ч'екај да-се-вр'ати бр'ат-ти. Ќе гл"еаш у-с'абјата, 'ако с'еди све ч'иста, бр'ат-ти ќе-

се-вр'ати, за т'олку с'аати ќе-се-вр'ати. 'Ако п'оцјарне, зн'ачи он п'огинал. И он гл"едајќи у-с'абјата, т'ја ц'елата поц'јарнела, ств'арно и др'угиот брат му-п'огина, с'амо 'едниот го-сп'асила самов'илата.

'Ама за зм'ејој ќе-ни-к'ажуе, 'ама ќе-ни-к'ажуе пр'икаска за пр'икаска, м'ие со-д'уша ч'екамо, д'еца, јесен да-д'ојде да-љ'упимо ч'енка. 'Аџо, ќ-идемо, по комш'иеве смо 'ишл'е, св'егде се-љ'упело, ц'ел-ноќ ќе-седиш и ќе-љ'упиш ч'енка. Таја тврда од об'ичнава, к'амењ, не-се-оль'упуе вр'от, ч'епкај, ч'епкај 'ама м'ие 'идемо р'ади он-да к'ажуе пр'икаске. Сега в'икамо т'огај не-ч'инело, б'ило посир'омашко, кај-си-д'ете све ти-је-'убоо, све н'ешто 'има 'убоо у-т'оа, е т'огај па-н'емало тел'ев'изија и н'авечер т'оа, ж'енете ќе-пл"ета, ќе-пр'еда, м'ие ќе-сл'ушамо шо-ќе-каж'уаа пр'икаске, н'екој ќе-к'ажуе к'ако б'ило п'орано, 'уште прет т'оа как'о-било. Нај'убоо кај-ни-д'ојде стр'ујата, ни б'еше нај'убоо н'ешто. Д'ојде ка-л'амбиче в'аке, м'алу, м'алу п'осветло од л'амба, т'ол'ку, сл'аба стр'уја, с'амо со-дв'е-жице пр'ојдоа, к'ако-кој, н'екој 'ако 'има п'аре т'урил, 'ако н'ема не-т'урил. 'Една п'осл'е р'адивце 'едно ни д'онесе т'аквоо от-Б'елграт, в'аке м'алоо, л"ел'е р'адости, р'адости. А тел'евизор 'имаја с'амо Ј'аља, 'они 'имаја и 'овја у-ср'ет-село, Д'онче кеј-што-е к'уќана, т'уе Тр'омбус 'они 'имаја. У-њум ст'ариот б'еше лош, в'јко на-т'атота му-б'еше, од м'ажка-му брат, 'ама лош мл'огу, п'енцер, ќе-с'иркамо нис-пенц'ерчето, а кеј-Ј'аља сл'ободно, цел'о-село гл"едамо, н'ешто ќе-'има, 'идеш н'авечер ка-у-к'ино кај-'идемо св'ите ќе-с'еднемо и гл"едамо.

– Д'ал'ги сте 'идел'е на 'игранке?

На 'игранке смо 'идел'е с'амо у-ср'ет-село, тр'и-д'ана Б'ожиќ, тр'и-д'ана В'ел'игдан да м'ораши да 'играш ц'ел-д'ан. Ма ст'удело, к'акви студ, да п'ука студ, м'ора да-си на-бр'оф т'амо ('ако те-н'ема т'ебе на-бр'оф, ќе-в'икаа што-му-е с'еа, дал је-б'ол'ен 'ил'и (ј)е-б'олно тоа д'ејче што-го-н'ема), ц'ел-д'ан 'играш, на-зб'ирало. Зб'ирало т'упани, 'една с'урла и два т'упана, 'удри, 'удри, ц'ел-д'ан 'играа, св'ите 'играа, а п'осебно т'епање за кол'овоѓа, кој-ќе-в'оди к'оло и да-д'аеш п'аре и да-се-т'епаш, кој-ќе-в'оди, м'ора тоа д'янска ти-да-в'одиш, к'олово д'а-о в'одиш, св'ирел'е со-тр'уба 'една и н'екоаш ќе-д'ојде пом'алоо н'екое ц'иганче, т'аке 'уз-њео, и т'оа д-'идеш да-и-п'азариш, н'емало, не-до-аѓал'е с'ами, ќ-ида, д'еца ќе-п'азара у-Ск'опје, у-Тетоо п'ослабо 'имало и ќе-д'ојда. Тр'и-д'ана паз'арени да-св'ира, от-с'абајл'е г'отоо поч'ињаа, ќе-дор'учкаш и у-ср'ет-село. И у-шк'оло смо 'играл'е, у-шк'оло за-Б'ожиќ, м'оеш да-зам'исл'иш, снек, др'онци, в'етар, стут, 'ама т'амо ц'ел-д'ан, 'еднаш 'ако д'оеш да-ј'адеш и 'одма се-вр'аќаш.

– А как'о-било за-слава за-Свет'и-Дуси?

За Свет'и-Дуси н'е-било ка-п'орано н'едел'а, главн'иот-д'ан, пр'азникот је у-пон'едалник, м'ие у-н'едел'а смо м'естел'е. А как'о-било, па ц'ела т'етоска ок'олија и ти-до-аѓаа на-пр'имер 50 д'уше, 50, т'уе н'ема приј'ател'и и р'однине, б'ило кој, се-соб'ирал'е, 'едан 'иде и 20 д'уше с'о-њео

н'оси. П'ални с'обете и чард'аците п'ални и м'узика и јада, ќе-н'апраа р'учек, па б'ило-што, м'анџа, м'анџа со-к'омпир, со-к'упус, со б'ило што, с'амо да има мл'огу за-да се-н'ајада. Т'ел'иња смо кл'ал'е, а н'емало чорб'алоци, у-чиние, св'акому, у-чиние, к'ол'ку са-љ'уди т'ол'ку т'ураш у-чиние и му-н'осиш. У-к'отл'и смо-в'арел'е, 'имамо м'ие г'оре, б'аба-ти Џ'енејца 'едно к'отл'е и ќе-о-кал'ајсамо, б'акарно к'отл'е, г'ол'емо, у-З'агорка 'остана, 'изгоре со-к'уќата, г'ол'ем к'отел и п'алан со-м'анџа. Н'емало ни ш'ерпа, п'осл'е 'изл'егоа ш'ерпе, 'овде н'емало к'ај-да-се-к'упи, од-Ск'опје, од-Б'елграт, се-н'осело. Т'ањири смо 'имал'е прво з'емјени, п'осл'е д'ојдоја 'едни т'ањири, п'орцелан т'аке, м'алу кр'иви, искр'ивени н'егдека в'аке, 'ама ж'еневе м'одерни, л'ојце п'ојќе дрв'ени, и дрв'ените п'осл'е ск'упи, зел'ен'икој 'ако-са-од-зел'еника, са-ск'упи, 'убаај т'иа зел'ен'икојте, знам м'ама ќе в'ика ти(j)а за г'ости се-ч'уаа, а-'едни од-б'ука пр'аени, 'устава ќе-ти-а-'отргна, од-т'и(j)а смо-ј'ал'е.

М'узика од-крај, од-кај-п'амтим ка-д'ете 'имало, и т'оа у-ср'ет-село. М'ора д-'има у-ср'ет-село м'узика, т'оа об'авезно, не-м'оже да б'иде, св'ите тр'и-дјана, Б'ожиќ, В'ел'идан, св'ите тр'и-дјана. 'Они до-аѓаа, на пр'имер с'абајл'е до-аѓаа, прво 'ида р'ано по-к'уќеве, им-се-д'ава-гра, кој п'аре ќе-им-д'ае, св'ира од-к'уќа у-к'уќа, п'осл'е т'оа ќе-'остаа у-км'етот, кој-е-кмет, тоа шо с'обрал'е и п'осл'е изл'агаа у-ср'ет-село и н'ародоф св'ите н'аеднаш, шо п'обргу да-се-пр'омениш да-'изл'езеш. И за-Свет'и-Дуси 'имало м'узика, насаб'ајл'ето, па и г'остите им д'аваја по н'екој д'инар.

Мл'огу 'одамна, ми-каж'уела м'ама, в'икаше и т'ато и п'ослабо го-п'амтим п'ошто не-с'едел 'овде, све-у-Б'елграт, 'она в'ика, ја-к'оај-сум-д'ошла Свет'и-Дуси н'е-било сл'ава, не-го-сл'авел'е сел"аниве, н'его у-ц'рква се-в'арело, и 'иши'е св'ите у-ц'рква, г'ости ќе-д'ојда, св'ите у-црква, и п'осл'е с'амо ќе-д'ојда т'аке да-се-в'ида по-д'ома на-м'уабет, а-'иначе све у-ц'рква, е-п'осл'е п'ошто е-цркв'ава Свет'а-Петка, а в'икаше к'умоф В'ецо нашав'а-црква у-т'етоска ок'ол'ија и гост'иварска е-н'ајстара ц'рква. К'оај га-з'ел'е сл'авата Свет'а-Петка 'овја у-Т'уденце п'ошто и њ'имната црква Свет'а-Петка, п'омлада-је тај'а-црква, и 'они ка-га-з'ел'е сл'авата, н'ашиве п'очнал'е д'ома да-ги-в'икаа, да-н'е-вара у-црква, н'его д'ома и од т'огаш ост'анало т'аке. 'Иначе б'ила с'елска сл'ава с'амо у-црква, не-в'аке ка-с'еа по-д'ома. М'ие смо 'имал'е сл'аве св'ака фам'ил'ија по-д'в'e-славе д'омашни. М'ие 'овде П'еткоан и Менк'унија, т'амо Г'оркој Свети-Никола и Свети-Аранѓел, др'угиве Пр'ечиста, 'овја Пр'ечиста од П'орече са-д'ојдени, пор'ечкој с'амо 'едан пр'азник 'имаа. Џело П'орече Пр'ечиста сл'авело. Тр'и-дјана м'орало да-б'иде, муз'икава тр'и-дјана. За Свет'и-Дуси дв'a-дјана, п'ошто нед'ељата не-се-рач'унало, пр'ипрема, се-м'естело у-н'едеља. Ка-п'очнаја на-р'абота-да-'ида, држ'авна.

Петра  
Трпчевска

## Н'ЕДЕЛ'КО СО ВАМПИРИТЕ

Тој бил от-Сир'ично, а-ж'ена 'имал од-Гл'оги, от-Гл'оги му-б'ила ж'ената. Се-'ишло пр'еку четири-ј'асике п'окрај Т'еарце за-у-Гл'оги, со-коњи-к'ола. Кола нато'арена со-луб'енце да-'однесе на-д'едото и б'абата. Тој к'огај 'отишал кеј-д'едото и б'абата пр'оаѓал от-кеј-Ш'емшоо нис-гроб'иштата ш'иптарски. К'оај 'ишал у-Гл'оги т'амо го-т'ерал'е на-прен'оќиште, 'ама п'ошто н'емало то'a-време с'аат, н'емал к'ако да-се-ор'ентиша по-с'аат, и ст'анал у-ниедн'o-време, к'оај п'етлојте кук'урикал'е и п'ошал за-н'адома. У-к'олата му-ст'aел'е л'убенце, за-да-'однесе д'ома. И п'ошал. П'ошто н'емало стр'уја п'ошал у-глу'a-добра, у-ноќ. Б'аба-му и д'едо-му го-к'очел'е да-н'e-јде н'авечер да-'иде к'оај ќе-се-р'аздäни, 'ама тој не-го-п'ослушал, и кре'нал за-н'адома, по-селск'иот-пут, на-четири-ј'асике...

– Кеј-e т'oј-пут?

– Т'oј-пут н'оси кеј гроб'иштата от-с'елото Ш'емшоо, ш'иптарски гр'обишта. 'Ишал со-в'олоска к'ола пр'егната со-дв'a-вола. В'олојте му-се-в'икал'е К'арафа и М'уроња, 'едниот вол б'ил-цирн, а др'угиот црвен. Б'иле ј'аки в'олој, с'илни, 'орал'е по-тр'иесе д'екара н'иве. И Н'едел'ко п'ошал за-н'адома да-'иде. Се сп'уштил од-Гл'оги по-селск'иот-пут, от-Теарце па-н'адол'е нис н'ивете, п'ошто н'емало н'апрет 'асфал, 'имало с'амо селски-п'утој, а-'асфалтот е-пр'aен 'околу ше'e-седма г'одина, ше'e-осма. И тој с'елски-пут в'odel п'окрај Ш'емшоо нис гроб'иштата и за-Сир'ично. И Н'едел'ко што-ќ'e-види 'унутра у-гроб'иштата м'ужи 'играа 'оро, у-срет-гр'обишта. И к'оај го-прим'етил'е њ'ео со-к'олата-в'олоска со-в'олојте, го-пр'екинал'е к'олото и кр'енал'е н'акеј н'ео. Тој к'оај ги-в'идел д'ека 'ида н'акеј н'ео се-'исплашил до-к'оска, см'rзнал от-ср'авој и н'e-знаел што-да-пр'aе, се-ст'аписал, 'едни му-се-нак'ачил'е на-к'олата в'олоска, а др'уги на-в'олојте на-К'арафа, и на-М'уроња. Тогаш в'олојте п'очнал'е да зд'ијаа т'ешко пр'еку н'осојте и с'амо прфк'ал'е со-н'осојте, а-Н'едел'ко от-сра н'e-моел да-се-св'рти п'озади, да-в'иди што-се-д'ешаа н'азат, за-ср'eќа н'егоа к'оај пр'ибл'ижил до-првите-к'уќе у-Ш'емшоо, п'очнал'е да-л'аа куч'ињата с'илно от-првите-куќе. И 'овја св'ите м'ужи изр'ипал'е от-к'олата и от-в'олојте и се-вр'атил'е н'азат у-гроб'иштата.

– П'осл'е што-се-д'есило?

– Дур-му-б'иле ка'чени на-к'олата-в'олоска му-ги-сл"имнал'е све-луб'енцете от-к'ола д'ол'e, и-тој-кај-ст'игнал-д'ома, у-Сир'ично, 'уште т'ämница б'ило, 'исплашен от-'ова што му се д'есило, ги-разб'удил најбл"иските што-му-б'ил'е д'ома и им-р'аскажал што-му-се д'есило кеј-гроб'иштата у-Ш'емшоо, што-го-сн'ашло. Утр'едента к'оај се-разд'анило

м'ужите от-бл"иската фам'ил'ија тргн'ал'е да-'ида да-в'ида кеј-гроб'иштата, да-в'ида што-се-д'есило. И т'амо што-ќе-в'ида луб'енцете ги-н'ашл'е нар'едени по-пут 'една п'озади др'уга, н'иедна не-б'ила ошт'етена. От-т'ајасл'учка што-му-се-д'есила Н'едел'ко д'обил 'уплави, се-'уплашил, па-м'орало да-го-н'оса по-б'ајачке, да-го-л"еча. Т'аке пр'ошло п'одлѓаго вр'еме за-да-севр'ати у-н'ормала. И т'аке 'оваја в'истинска сл'учка ост'анала и до-дјанд'ањаска што-се-прен'есуа от-к'ол'ено на-к'ол'ено.

Тоше  
Деспотовски  
52 години,  
материјалот е снимен во  
септември 2012

## ИТРОШТИНЕТЕ НА ЦВ'ЕТКО

От-тетоск'иоф-крај д'оста л"уди 'ишл'е на-г'урбет, на-п'ечалба у-стр'анство, па-т'аке и дв'ајцата к'омшие Цв'етко и Н'асто р'ешл'е да-'ида у-Герм'анија на-п'ечалба. Б'ило прол'етн'о-време. З'аминал'е и не-се-вр'атил'е д'ома три-г'одине. 'Иначе т'и(j)а б'ил'е от-с'ело кеј-што н'емал'е шк'оло з'авршено, б'ил'е пр'ости, п'ошто н'апрет шк'оло не-смо-'ишл'е, смо-'ишл'е со-г'ојда-и-со-св'иње, т'аке се-ж'ивело н'апрет. И т'и(j)а зам'инал'е. Т'амо се-м'учел'е мл'огу, раб'отал'е за-малк'у-паре 'ама м'орал'е да-с'еда п'ошто 'имал'е фам'или(j)а за-гл"едање, па-м'орал'е да-пр'акаа п'аре н'азат, д'ома да-се-гл"еда фамил"и(j)ата.

– Што-се-д'есило п'осл'е?

Пр'ет-да д'ојда д'ома, да-се-вр'ата н'азат у-р'oden крај, Н'асто му-р'екал на-Цв'еткота, п'ошто смо-на-п'ечалба н'ешто да-ем-к'упимо от-'овде за-да-одн'есемо д'ома на-фамил'и(j)ата. Цв'етко му-дал-пр'едлок да-к'упа два-с'аата, буд'илници за-д'ома, 'едан за-едниот, друг за-др'угиот. И утр'едента тргн'ал'е со-вос од-Герм'ани(j)а за-Макед'они(j)а, и да-д'ојда у-р'одниот-крај. К'oај прист'игнал'е на-гран'ицата за-Југосл'ави(j)а, Цв'етко-му р'екал на-Н'астота, 'абе Н'асто на-гр'аница ќе-ни-'удра ц'арина, што-да-пр'аemo со-с'атојве. И Н'асто п'ошто бил-п'опрос му-р'екал-на-Цв'еткота што-да-пр'аemo. Цв'етко му-р'екал п'ошто н'осимо ш'ешири на-гл'ава ќе-ги-ст'аemo с'атојве у-ниф и ќе-пр'ојдемо гр'аница. И т'аке напр'аел'е, 'ама Цв'етко от-п'орано му-го-н'авил буд'илникот од-Н'астота да-зв'они. К'oај д'ошл'е на-гр'аница цар'иникот им-р'екал у-к'упето д'ал'и 'имаа н'ешто да-пр'ијава за-ц'арина. С'амо што дв'ајцата р'екл'е д'ека н'емаа н'ишто, на-гл'авата от-Н'астота п'очнал да-зв'они 'едниот с'аат. Н'асто зб'унет у-тој м'омент, р'ешил да-го-л'аже цар'иникот, со-т'оа-што му-р'екал на-Цв'еткота, в'ика, Цв'етко, Ц'ветко ај-п'огоди к'ое-'уше ми-т'инчи. Т'оа го-

в'идел цар'иникот и т'аја л'ажга не-пр'ошла кеј-н'его и Н'асто м'орал да-  
пл'ати ц'арина за-буд'илникот.

Тоше Деспотовски  
52 години,  
материјалот е снимен во  
септември 2012

## ЛИТЕРАТУРА

### Кирилица

- Аргировски Мито 1998: *Грицизмиите во македонскиот јазик*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Белић Александар 1925: „Аорист имперфективних глагола“, *Јужнословенски филолог В*, Београд, 171-182.
- Белић Александар 1935: *Галички дијалекат*, Српска краљевска академија, Београд - Срем. Карловци.
- БЕР: *Български етимологичен речник*, I, II, III, IV, БАН, София, 1971, 1979, 1986, 1995.
- Бојковска Стојка 2003: *Радовишскиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Велковска Снежана 1998: *Изразување на резултативноста во македонскиот сийандарден јазик*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Велковска Снежана 2011: *Студии од македонската лексикологија и лексикографија*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Видоески Божидар 1950: *Поречкиот говор*, Скопје.
- Видоески Божидар 1957: „Кичевскиот говор“, *МЈ*, VIII, стр. 31-90.
- Видоески Божидар 1958: „Говорот и топонимијата на кичевските села од тајмишката група. - И: Говор; II: Топонимија“. *МЈ*, IX, 1-2, стр. 17-65: 1 к.
- Видоески Божидар 1962: *Кумановскиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Видоески Божидар 1973: „Дијалектната база на македонскиот литературен јазик“, - *Предавања - VI семинар*, стр. 1-10.
- Видоески Божидар 1978: „Вокалните системи на македонскиот литературен и дијалектен јазик“, *Прилози*, III, 1, МАНУ, Скопје, стр. 79-98.
- Видоески Божидар 1992: „Говорот на селата Плевна и Горно Броди, Драмско“, *Прилози*, МАНУ, XVII, 2, Скопје, стр. 5-89.
- Видоески Божидар 1995: „Централните говори“ (општа карактеристика и внатрешна диференцијација), *Прилози*, XX, 1-2, МАНУ, Скопје.
- Видоески Божидар 1998: *Дијалектичите на македонскиот јазик, том1*, МАНУ, Скопје.
- Видоески Божидар 1999а: *Дијалектичите на македонскиот јазик, том2*,

МАНУ, Скопје.

Видоески Божидар 1999б: *Дијалектизите на македонскиот јазик, том3*, МАНУ, Скопје.

Видоески Божидар 1999в: *Географската терминологија во дијалектизите на македонскиот јазик*, МАНУ, Скопје.

Видоески Божидар 2000а: *Прашалник за собирање материјал за македонскиот дијалектичен атлас*, ИМЈ, Скопје.

Видоески Божидар 2000б: *Фонолошки бази на говорите на македонскиот јазик*, МАНУ, Скопје.

Видоески Божидар 2000в: *Текстови од дијалектизите на македонскиот јазик*, ИМЈ, Скопје.

Видоески Б., Димитровски Т., Угринова-Скаловска Р и Конески К. *Правојис на македонскиот литеатурен јазик*, Скопје 1998.

Гајдова Убавка, Лаброска Веселинка 2000: „Ареалите на членската морфема кај именките од машки род во единина што завршуваат на консонант (според картотеката на МДА)“, *XXVI Научна дискусија*, Скопје, стр. 203-216.

Гајдова Убавка 2002: *Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструкции во југоисточниот македонски говори*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

ГБР: *Гръцко-български речник*, БАН, Институт за български език, София 1994.

Голомб Збигњев 1959: *Генетички врски меѓу карпитецката и балканската сїочарска терминологија и улогата на словенскиот елемент во ова подрачје*, МЈ, X, кн. 1-2, Скопје.

Голомб Збигњев 1960/61: „Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско)“ МЈ, XI -XII, Скопје.

Гортан - Премк Даринка 1997: *Полисемија и организација лексичког система у српском језику*, Институт за српски језик САНУ, Београд.

Граматика 1993: *Граматика на съвременния български книжовен език*, БАН, София.

Грицкат Иrena 1954: *О љерфектиу без љомоћног глагола у српскохрватском језику и сродним синтаксичким појавама*, Институт за српски језик, књига 1, Српска академија наука, Београд.

Давкова-Ѓоргиева Светлана 2004: *Лексика на говорот на селото Чифлицик – Демирхисарско*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Давкова-Ѓоргиева Светлана 2009: *Дијалектизите именувања на посаките во македонскиот јазик од јужнословенски и балканистички аспекти*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Демирај Шабан 1994, *Балканска лингвистика*, Скопје.

Дрвошанов Васил 1993: *Кајларскиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

- Дрвошанов Васил 2005: *Анатомската лексика за човекот во македонскиите говори*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Иванова Олга 1996: *Речник на тешкотии во областта по сливот на Брегалница*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Иванова Олга 1999: *Студии од тешкотии и антиродионимијата*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Илиевски Петар 1988: *Балканолошки лингвистички студии*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Интенцијално-синтаксички речник на македонскиите јазици, I–VI, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 1992–2001.
- Јашар-Настева Оливера 1962/63: „Македонските калки од турскиот јазик“, *MJ*, XIII–XIV, Скопје, стр. 109–172.
- Јашар-Настева Оливера 2001: *Турскиите лексички елементи во македонскиот јазик*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Киш Маријана 1996: *Дијалектичката лексика од областта на раселеността*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Киш Маријана 2005: *Морфолошка структура на придавките во македонскиот литературен и дијалектен јазик*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Киш Маријана 2010: *Лексички, зборообразувачки и морфолошки особености на македонскиите дијалекти*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Конески Блаже 1954: *Граматика на македонскиот литературен јазик, дел II, „Просветно дело“*, Скопје.
- Конески Блаже 1981: *Граматика на македонскиот литературен јазик*, Култура, Македонска книга..., Скопје.
- Конески Блаже 1982: *Историја на македонскиот јазик*, Култура, Скопје.
- Конески Блаже 1993: „Ономастичко-митолошки теми“, *Прилози на МАНУ XVIII*, 1, Скопје, 5–23.
- Конески Кирил 1995: *Зборообразувањето во современиот македонски јазик, „Бона“*, Скопје.
- Корубин Благоја 1986: *Јазикот наши денешен*, книга четврта, „Огледало“, Скопје.
- Корубин Благоја 1990: *На македонско-граматички теми*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Корубин Благоја 1994: *Македонски историо - социолингвистички теми, „Матица македонска“*, Скопје.
- Лаброска Веселинка 1999: „Употребата на збирната и изброяната множина во македонскиот дијалектен јазик“ *Придонесот на Блаже Конески за македонската култура*, Скопје, стр.125-129.
- Лаброска Веселинка 2002: „Градскиот кичевски говор (генерациски разлики)“, *Македонски социолингвистички и филолошки теми*, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје, стр. 137–144.

- Лаброска Веселинка 2004: „Од падежниот систем на македонскиот кичевски говор“, *Wyraz i zdanie w językach słowiańskich*, 4, Opis, konfrontacja, przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
- Лаброска Веселинка, Кичевскиот говор 2008, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Лаброска Веселинка, Гајдова Убавка, 2011: *Акузативото во македонскиите дијалекти* Скопје.
- Лаброска Веселинка, Томовски Дарко, 2011: *Фонемата /v/ во санди во долнојолошкиот говор*, МЈ, Скопје 2011, 87-94 (коавторство).
- Маленко Билјана 2012: *Штийскиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков, Скопје.
- Марковиќ Марјан: *Дијалектиологија на македонскиот јазик II*, според Видоески Божидар, Скопје, 2007.
- Маслов Юрий Сергеевич 1984: *Очерки по аспектологии*, Ленинград.
- Минова - Ѓуркова Лилјана 1991: „За разговорниот јазик на македонските родени говорители“, *Литературен збор*, бр.1-2, Скопје, стр.31- 43.
- Минова - Ѓуркова Лилјана 1992: „Релативната реченица во македонските дијалекти во Грција (Егејска Македонија) и Јужна Албанија“, *Прилози*, XVII, 1, МАНУ, Скопје.
- Минова - Ѓуркова Лилјана 1994: *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*, Радинг, Скопје.
- Мошин Владимир 1975: *Сиоменици за средновековната и новата историја на Македонија*, том И, Архив на Македонија, Скопје.
- Облак Ватрослав 1994: *Македонски студии*, Заедница на македонските културни друштва во Словенија, Љубљана.
- Пеев Коста 1970: *За македонската дијалектина лексика*, МЈ, XXI, стр. 123-136.
- Пеев Коста 1976: *Земјоделската терминологија во македонскиите дијалекти*, МЈ, XXVII, стр. 121-143.
- Пеев Коста 1979: *Дојранскиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Пеев Коста 1987: *Кукушкиот говор*, „Студентски збор“, Скопје.
- Пољоска Агим 1998: *Лексичка интерференција на македонскиот и албанскиот дијалектичен јазик*, „Менора“ Скопје.
- Поповски Аритон 1970: *Македонскиот говор во гостиварскиот крај*; Собрание на општина Гостивар, Гостивар.
- PMJ - *Речник на македонскиот јазик 1,2,3*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 1961.
- Савицка Ирена, Спасов Људмил 1997: *Фонологија на современиот македонски стандарден јазик*, Детска Радост, Скопје.
- Селищев А. М., 1933: *Македонские кодики XVI-XVIII веков*, Издание македонского научного института, София.
- Селищев А. М, 1981: *Полож и неговошто българско население*, София.

СМР - *Срѣскохрватско-македонски речник*, „Македонска книга, Просветно дело“ Скопје, 1989.

Соколоски 1971 – М. Соколоски, А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оширен јазисен дефтер N 4* (1467-1468 година). Скопје 1971.

Соколоски 1976 – М. Соколоски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, обширни јазисни дефтери од 15 век*, том III,, Скопје 1976.

СРЈ - *Современныи русский язык, лексика, „Просвещение“*, Москва, 1977.

Стаматоски Трајко 1956: *Градскиот тешовски говор*, MJ, VII, Скопје.

Стаматоски Трајко 1957: *Градскиот тешовски говор*, MJ, VIII, Скопје, 91-115.

Стаматоски Трајко 1959: *Од лексиката на Тешовскиот говор*, MJ, X, кн. 1-2, Скопје.

Станковска Љубица 1995: *Македонска ојкономија*, книга прва, Метаморфоза, Скопје.

Станковска Љубица 2001: *Тојонимите со суфиксот -ица во Македонија*, Скопје.

Стоевска - Денчова Еленка 2004: *Кривојаланечкиот говор*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Стоевска - Денчова Еленка 2009: *Именување на роднинските односи во македонските дијалекти од словенски и балканистички аспекти*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.

Стоичовски Благој 1992: *Македонски народни умотворби од Кичевско*, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ Скопје, Собрание на општината Кичево, Кичево.

Стојановски Александар, Ѓоргиев Драги 2001: *Населби и население во Македонија XV и XVI век*, ИНИ, ДАРМ, Скопје, 2001.

Таховски Г. Атанас 1951: *Грчки зборови во македонскиот народен говор*, Прилог кон етимолошкиот речник на македонскиот јазик, MJ, кн. 1, Скопје.

ТБР - *Турско-български речник*, Държавно издателство „Наука и изкуство“, Софија, 1962.

Тополињска Зузана 1960/61: „За словенскиот слободен и неподвижен акцент“, *Македонски јазик*, XI - XII, бр. 1-2, Скопје, 73-79.

Тополињска Зузана 1974: *Граматика на именската фраза во македонскиот литературен јазик*, МАНУ, Скопје.

Тополињска Зузана 1979: „Кон дефиницијата на членот“, *Приспособи предавања, прилози и библиографија на новите членови на МАНУ*, Скопје.

Тополињска Зузана 1995: *Македонските дијалекти во Егејска Македонија*, кн. I, *Синтакса I*, МАНУ, Скопје.

- Тополињска Зузана 1997: *Македонскиот дијалекти во Егејска Македонија*, кн. I, Синтакса II, МАНУ, Скопје.
- Тополињска Зузана 2003: Полски - македонски, граматичка конфронтирација. 6. Синтаксичка деривација, МАНУ, Скопје.
- Тошев Крум 1979: *Сиришкиот говор (според некои материјали од XIX век)*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Тошев Крум 1950: Промените на консонантските групи вн и бн во мн, *Македонски јазик*, I, бр. 3, Скопје 1950, 59-61.
- Трајковски Кирил 2000: *Битолскиот градски говор со посебен осврт на лексика*, докторска дисертација, ракопис.
- Трифуноски Јован 1976, *Полоѓ (антропогеографска проучавања)*, Српска академија наука и уметност, Српски етнографски зборник, Београд.
- ТРМЈ - Толковен речник на македонскиот јазик 1,2,3,4,5, ИМЈ „Крсте Мисирков“ Скопје 2003.
- ТРС - Турско-русский словарь, Издателство „Русский язык“, Москва, 1977.
- Турски документи за историјата на македонскиот народ, Оширен тоизисен дефтер за Скотскиот санџак од 1568-69 година, Архив на Македонија, Скопје, 1988.
- Угринова - Скаловска Радмила 1979: *Старословенски јазик*, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје.
- Цветановски Гоце 2001: *Месито на перфектот во темпорално-модалниот систем на каршијачкиот говор*, Македонскиот глагол: синхронија и дијахронија, ИМЈ <Крсте Мисирков, Скопје.
- Цветановски Гоце 2003а: За граматичката зависност на именската синтагма од глаголската синтагма во каршијачкиот говор, Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, ИМЈ <Крсте Мисирков, Скопје.
- Цветановски Гоце 2003б: Конститутивниот елемент на именската синтагма во каршијачкиот говор, Теории и методи во ареалната лингвистика, МАНУ, Скопје.
- Цветановски Гоце 2004а: *Каршијачкиот говор - Скотско (со посебен осврт на синтаксата)*, ИМЈ Крсте Мисирков, Скопје.
- Цветановски Гоце 2004б: *Ошибестивните промени и дијалектиите на македонскиот јазик*, Општествените промени и јазикот, ИМЈ <Крсте Мисирков, Скопје.
- Цветановски Гоце 2005: *Формална и функционална анализа на сложениите глаголски форми (перифразистични конструкции) врз примери од скотско-блатскиот говор*, Литературен збор, ЛИ/4-6, Скопје.
- Цветановски Гоце 2007: *Албанскиот јазичен елемент во западнотресканскоот говор*, Јазиците во контакт, Денови на Благоја Корубин, Скопје.

Цветановски Гоце 2008: *Тийови plusquamperfectum во скoйскoблатинскиот јазик и западноТрстинскиот говор* (формален и функционален опис), XXXV научна конференција, Охрид.

Цветановски Гоце 2009: *Од лексикална на западноТрстинскиот говор* (во Р Албанија), Зборник во чест на К. Конески, Скопје.

Цветановски Гоце 2010а: *Говорот на Македонциите во Мала Преспа* (западноТрстински говор), ИМЈ <Крсте Мисирков, Скопје.

Цветановски Гоце 2010б: *Карактеристики на фонолошкиите бази во граничните зони на западното македонско наречје* (врз примери од скoйскoблатинскиот и западноТрстинскиот говор), Конференција и заседание на Комисијата за фонетика и фонологија при Меѓународниот славистички комитет, Скопје 2010.

Цветановски Гоце 2010в: *Јазичните во констакти и нивното меѓусебно влијание на планот на лексикална* (врз примери од западноТрстинскиот говор), Филолошки студии, Скопје-Перм-Љубљана-Загреб.

Цветановски Гоце 2012: „Карактеристики на збороредот на придатските определби во каршијачкиот говор“, *Филолошки студии*, Скопје-Перм-Љубљана-Загреб.

Цветковски Живко 1994: „За некои покарактеристични промени во синтаксата на стандардниот македонски јазик (со посебен осврт врз сврзничките средства)“ *Литературен збор*, 1-3, Скопје, 53-59.

Чашуле Илија 1989: *Синтакса на македонската глаголска именка*, НИО Студентски збор, Скопје.

## Латиница

Divković Mirko 1980: *Latinsko-hrvatski rječnik*, Zagreb.

Friedman Viktor 1977: *The Grammatical Categories of the Macedonian Indicative*, Columbus.

Friedman Viktor 1986: "Evidentiality in the Balkans: Bulgarian, Macedonian, and Albanian", *Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology*, ed. W Chafe and J. Nichols, 168-189. Norwood, N.J.

Gołąb Zbigniew 1964: *Conditionalis typu bałkańskiego w językach południowosłowiańskich*, Kraków.

Meydan Métiyé 1996: "Les emplois médiatifs de -miş en Turc", *L'enonciation médiatisée*, Éditions Peeters, Louvain - Paris, 125-143.

Naselenie po narodnost i naselbi vo SRM (spored administrativno-teritorijalnata podelba od 9-II-1962 godina), Zavod za statistika, Skopje, 1964.

Simeon Rikard 1969: *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva*, Zagreb.

Skok Petar 1971-74: *Etimologički rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, JAZU, Zagreb.

Škaljić Abdulah 1965: *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, "Svetlost", Sarajevo.

Vuković Jovan 1961: "Povodom najnovijih radova i interpretacija posvećenih imperfektu i aoristu", *Radovi XVIII*, *Odjelenje istorijsko-filoloških nauka*, knjiga 6, Sarajevo, 19-50.

Mazon A., Conte slaves de la Macédoine sud-occidentale

Mazin A., Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du sud

Vaillant A. Mazon A., L'évangéliaire de Kulakia, un parler slave du Bas-Vardar

Malecki M., Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w Soluńskiem)

Polivka, Lidové povídky jihomakedonské z rukopisů St. Verkovičových

## **СОДРЖИНА**

Влатко СИМЈАНОВСКИ

Називите на диви животни, лазачи и инсекти во македонските  
дијалекти ..... 5

Душко ДЕСПОТОВСКИ

Говорот во село Сиричино – Тетовско ..... 123